


ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ



ГЛАСНИК


Скопје
год. **16** - бр.5
октомври 2009

Република Македонија

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

UDK 347.77

ISSN 1409-5580



ГЛАСНИК

Патенти

Индустриски дизајн

Трговски марки

Ознаки на потеклото на производите

Лиценци

Застапување

Скопје
год. **16** - бр.5
октомври 2009

КОДОВИ НА ДРЖАВИТЕ СПОРЕД СТАНДАРДИТЕ НА WIPO

AD - Андора	EE - Естонија	LB - Либан	SA - Саудиска Арабија
AE - Здружените Арапски Емирати	EG - Египет	LC - Света Луција	SB - Соломонски Острови
AF - Авганистан	EH - Западна Сахара	LI - Лихтенштајн	SC - Сејшелски Острови
AG - Антика и Бардуба	ER - Еритреја	LK - Шри Ланка	SD - Судан
AI - Антигуа	ES - Шпанија	LR - Либериа	SE - Шведска
AL - Албанија	ET - Етиопија	LS - Лесото	SG - Сингапур
AM - Ерменија	FI - Финска	LT - Литванија	SH - Света Елена
AN - Холандски Антили	FJ - Фиџи	LU - Луксенбург	SI - Словенија
AO - Ангола	FK - Фокландски Острови	LV - Латвија	SK - Словачка
AR - Аргентина	FO - Овчи Острови	LY - Либија	SL - Сиера Леоне
AT - Австрија	FR - Франција	MA - Мароко	SM - Сан Марино
AU - Австралија	GA - Габон	MC - Монако	SN - Сенегал
AW - Аруба	GB - Велика Британија	MD - Молдавија	SO - Сомалија
AZ - Азејберџан	GD - Гранада	ME - Црна Гора	SR - Суринам
BA - Босна и Херцеговина	GE - Грузија	MG - Мадагаскар	ST - Сао Томе и Принсипе
BB - Барбадос	GH - Гана	MK - Македонија	SV - Салвадор
BD - Бангладеш	GI - Гибралтар	ML - Мали	SY - Сирија
BE - Белгија	GL - Гренланд	MM - Бурма	SZ - Свазиленд
BF - Горна Волта	GM - Гамбија	MN - Монголија	TC - Турки
BG - Бугарија	GN - Гвинеа	MO - Макао	TD - Чад
BH - Бахреин	GQ - Екваторијална Гвинеа	MP - Северни Маријански Острови	TG - Того
BI - Бурунди	GR - Грција	MR - Мавританија	TH - Тајланд
BJ - Бенин	GS - Јужна Џорџија и Острови на Јужни Сендвич	MS - Монсерато	TJ - Таџикистан
BM - Бермуди	GT - Гватемала	MT - Малта	TM - Туркменија
BN - Брунеј Даресалам	GW - Гвинеа Бисао	MU - Маврициус	TN - Тунис
BO - Боливија	GY - Гвајана	MV - Малдиви	TO - Тонга
BR - Бразил	HK - Хонг Конг	MW - Малави	TP - Источен Тимор
BS - Бахами	HN - Хондурас	MX - Мексико	TR - Турција
BT - Бутан	HR - Хрватска	MY - Малезија	TT - Тринидад и Тобаго
BV - Островот на Буве	HT - Хаити	MZ - Мозамбик	TV - Тувалу
BW - Боцвана	HU - Унгарија	NA - Намибија	TW - Тајван
BY - Белорусија	ID - Индонезија	NE - Нигер	TZ - Танзанија
CF - Централноафриканска Република	IE - Ирска	NG - Нигерија	UA - Украина
CG - Конго	IL - Израел	NI - Никарагва	UG - Уганда
CH - Швајцарија	IN - Индија	NL - Холандија	US - Соединети Американски Држави
CI - Брегот на слоновата коска	IQ - Ирак	NO - Норвешка	UY - Уругвај
CK - Острови на Кук	IR - Иран	NP - Непал	UZ - Узбекистан
CL - Чиле	IS - Исланд	NR - Науру	VA - Ватикан
CM - Камерун	IT - Италија	NZ - Нов Зеланд	VC - Св. Винсент и Гренадин
CN - Кина	JM - Јамајка	OM - Оман	VE - Венецуела
CO - Колумбија	JO - Јордан	PA - Панама	VG - Британски Девствени Острови
CR - Костарика	JP - Јапонија	PE - Перу	VN - Виетнам
CU - Куба	KE - Кенија	PG - Нова Гвинеа	VU - Вануату
CV - Капе Верде	KG - Киргизија	PH - Филипини	WS - Самоа
CY - Кипар	KH - Камбоџа	PK - Пакистан	YE - Јемен
CZ - Чешка	KI - Кирибати	PL - Полска	YU - Југославија
DE - Германија	KM - Коморски Острови	PR - Порторико	ZA - Јужноафричка Република
DJ - Џибути	KN - Св. Китс и Невис	PT - Португалија	ZM - Замбија
DK - Данска	KP - Демократска Република Кореа	PY - Парагвај	ZR - Заир
DM - Доминика	KR - Република Кореа	QA - Катар	ZW - Зимбабве
DO - Доминиканска Република	KW - Кувајт	RO - Романија	
DZ - Алжир	KY - Кајмански Острови	RS - Србија	
EC - Еквадор	KZ - Казакстан	RU - Руска Федерација	
	LA - Лаос	RW - Руанда	

КОДОВИ НА МЕЃУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ

AP	- Африканска регионална организација за индустриска сопственост (ARIPO)
BX	- Бирото на Бенелукс за жигови и модели
EA	- Евроазиска патентна организација
EM	- Биро за хармонизација (жигови и модели/мостри) (EU)
EP	- Европско патентно биро (EPO)
IB	- Меѓународно биро (како што е PCT приемното биро)
OA	- Африканска организација за интелектуална сопственост (OAPI)
WO	- Светска организација за интелектуална сопственост (WIPO)
GC	- Кооперативен совет на арапските земји во Заливот



ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

ГЛАСНИК

год. 16 бр.5, октомври 2009

©2009

Државен завод за индустриска сопственост

двомесечник

за издавачоѝ

САФЕТ ЕМРУЛИ, дирекѝор

уредувачки одбор

ОГЃАН БЛАГОЕВ

ИРЕНА ЈАКИМОВСКА

СИМЧО СИМЈАНОВСКИ

главен уредник

САФЕТ ЕМРУЛИ

уредник

НАДА ГАЛЕВСКА

компјутерска и графичка обработка

ДАНИЕЛА МЛАДЕНОВСКА

МАРИЈА ТРПКОВСКА

ТАТЈАНА ШТЕРЈОВСКА

Во Гласник се печатат и научни и стручни трудови, осврти, коментари во врска со индустриската сопственост. Научните трудови се рецензирани. Куса содржина на трудовите се приложува на македонски и на англиски јазик.

адреса на издавачоѝ

Вељко Влаховиќ 11, Скопје

тел. ++389 2 31 16 379

факс ++389 2 31 16 041

e-mail mail@ippo.gov.mk

<http://www.ippo.gov.mk>

Содржина

➤ I. СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ	1-308
♦ Огласување за ништовно решение за признавање на право на индустриска сопственост.....	1
♦ Патенти А.....	3-8
Прегледи А.....	7-8
♦ Патенти Т1	9-146
Прегледи Т1	134-144
Промени, пренос, престанок на важење.....	145-146
♦ Пријави индустриски дизајн	147-153
Прегледи.....	153
♦ Идустриски дизајн	154-171
Прегледи.....	170
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	171
♦ Пријави на трговски марки	172-224
Прегледи.....	217-224
♦ Трговски марки	225-285
Прегледи.....	278-285
Продолжувања, промени, пренос, престанок на важење	286-301
♦ Од Регистарот на застапници и промени.....	302-303
➤ II. ИЗВЕСТУВАЊА.....	304-306
➤ III. МАНИФЕСТАЦИИ.....	307-308



I СЛУЖБЕНИ ОБЈАВИ

ОГЛАСУВАЊЕ ЗА НИШТОВНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ НА ПРАВО ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Согласно членот 224 од Законот за инду-
стриската сопственост (“Службен весник на
Република Македонија” бр.47/02 42/03 09/04)
решението за признавање на правото на индустриска
сопственост ќе се огласи за ништовно ако се утврди
дека не постоеле услови предвидени со Законот за
индустриската сопственост за признавање на тоа
право.

Предлог за огласување за ништовно решение за
признавање на правото од индустриска сопственост
согласно членот 225 од Законот за индустриската
сопственост може да поднесе заинтересирано
лице јавниот обвинител или Заводот по службена
должност.

Предлогот за огласување за ништовно
решение за признавање на правата од индустриска
сопственост може да се поднесе за сето време на
траењето на заштитата.



ПАТЕНТИ

Во согласност со членот 60 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 Државниот завод за заштита на индустриска сопственост ги објавува податоците од решението на патент.

Во согласност со членот 52 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија” бр. 47/02 42/03 09/04 со денот на објавувањето на податоците од решението на патент и апстрактот со нацрт ако го има патентот се признава и се запишува во регистарот на патентите.

Во согласност со членот 58 и членот 60 став 3 од ЗИС (“Службен весник на Република Македонија бр. 47/02 42/03 09/04) кон податоците на решението врз основа на доказ за потполно испитување се објавува првото патентно барање.

Во согласност со членот 2 од одредбите кои важат при проширување на европските патенти (“Службен весник на Република Македонија бр. 49/97) ДЗИС го објавува секое барање за проширување во најкус можен рок доколку е платена пропишаната такса.


Податоците се означени со INID* кодови за патенти (WIPO стандард СТ.9). За специфичните податоци кои не постојат во INID воведени се дополнителни кодови.

- (11) Регистарски број на документот
- (13) Вид на документот:
 - A-патент A1-патент со доказ
 - A2-дополнителен патент
 - T1-превод на патентни барања за признаен европски патент
 - T2-одржување на европски патент со изменети патентни барања
- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесувањето
- (23) Дата на изложбено или саемско првенство
- (30) Право на првенство: датум држава број
- (45) Дата на објавување
- (45) Објава на првичните патентни барања
- (51) Код по Меѓународната класификација на патенти (МКП)
- (54) Назив на пронајдокот
- (56) Цитирани документи
- (57) Апстракт или патентно барање
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ
 - (датум на пријавувањето ex- YU број на пријавата година ex- YU број на патентот)
- (61) Број на основната пријава
- (62) Број на првобитната пријава
- (72) Пронајдувач (и)
- (73) Носител на правото на патентот
- (74) Застапник
- (86) Меѓународна (PCT) пријава (датум на поднесување држава број на PCT пријавата)
- (87) Објавување на Меѓународна (PCT) пријава; (датум на објавувањето објавен број - WO)
- (96) Меѓународна (EP) пријава (датум на објавувањето држава број на EP пријавата)
- (97) Објавување на признаен европски патент (датум на признавање број билтен)

- | | | | |
|------|---|------|---------------|
| (51) | F 28D 7/16 | (11) | 902939 |
| | F 24B 7/00 | (13) | A |
| (21) | 2006/440 | (22) | 11/12/2006 |
| | | (45) | 31/10/2009 |
| (30) | 20060440 11/12/2006 МК | | |
| (73) | МЕДАРОВИЌ, Владица
с.Мршевци, 1000 Скопје, МК | | |
| (74) | БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје | | |
| (54) | ПРИКЛУЧОК ЗА КЅНЕК КОЈ СЛУЖИ КАКО
РАЗМЕНУВАЧ НА ТОПЛИНА ОД ИЗДУВНИ
ГАСОВИ | | |
| (57) | Приклучок за кЅнек наменет за размена на
топлина од издувните гасови се состои од дел
во кој се врши размената и дел наменет за
дистрибуција и насочување на воздухот. Делот | | |

во кој се врши размената е сочинет од паралелно поставени гранки поврзани помеѓу две паралелни плочи. Под и над паралелните плочи се поставени колектори кои завршуваат со извод односно устие кое е адаптирано да се приклучи во континуитет со стандарна инсталација за пренос на издувни гасови. За насочување на воздухот од просторијата се користи систем од вентилатор и капаци кои овозможуваат побрза размена на топлина.

Употребата на приклучокот е можна на каков било систем за одвод на издувни гасови, низ кој поминува медиум кој носи топлинска енергија и е наменет за користење на стандардни изводи од печки на цврсто и течно гориво. Особено е наменет за употреба, непосредно над излезот од грејното тело кадешто температурата на издувниот гас е најголема.





- (51) **A 61K 33/00**, 33/14,
A 61P 31/00, 31/02
(21) 2007/313
(30) IT 2001RN00043 27/07/01
(73) **Патчев Димитри**
Климентов Универзитет 124, Охрид, МК
(72) Патчев Димитри
(54) **РАСТВОР ЛОКАЛЕН АНТИСЕПТИК ЗА**

(11) **902930**
(13) **A**
(22) 02/11/2007
(45) 31/10/2009

- (57) **ОСЕТЛИВА КОЖА, СЛУЗОКОЖА И РАНИ**
Растворот локален антисептик за осетлива кожа, слузокожа и рани се користи за превенција и лекување на сите видови на инфекции од разна етиологија. Активна компонента е атомски кислород кој се ослободува како последица од лабилната врска во молекулата на натриум кислород хлорит. Многу ефикасно ги уништува сите видови микроорганизми, а притоа не делува штетно на површините на кои се применува. Не се ресорбира и не влегува во системската циркулација. Може да се користи превентивно и терапевтски за вагинални и абдоминални лаважи и за лаважи кај трансуретралните интервенции.

- (51) **A 61K 9/08**,
33/00, 33/14,
A 61P 1/00,
1/04, 31/00,
31/02, 31/04,
31/10, 31/12,
31/22, 43/00
(21) 2007/314
(30) П- 2007/313 02/11/2007 МК
(73) **Патчев Димитри**
Климентов Универзитет 124, Охрид, МК
(72) Патчев Димитри
(54) **РАСТВОР ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА БОЛЕСТИ НА**
ДИГЕСТИВНИОТ СИСТЕМ
(57) Растворот за лекување на болести на дигестивниот систем се користи за лекување на улкусната болест на желудникот и дванаестопалечното црево предизвикан од Хеликобактер пилори, лекување на ентероколит од различна етиологија, лекување на

(11) **902931**
(13) **A**
(22) 02/11/2007
(45) 31/10/2009

- Кронова болест и улцерозни колитис и се користи за лекување на болни од АИДС кај кои постојат изразени промени на дигестивниот систем како последица на смалениот имунитет на болниот. Активна компонента во растворот за лекување на болести на дигестивниот систем е атомски кислород кој се ослободува како последица на лабилната врска во молекулата на натриум кислород хлорит. Многу ефикасно ги уништува сите микроорганизми, а притоа не делува штетно на површините на кои се применува. Ги раствора некротичните и распаднати ткива претварајќи ги во нетоксични материи, ги оксигенира ткивата и потпомогнува во епителизацијата на оштетените површини. Не се ресорбира и не влегува во системската циркулација. Не поседува токсични состојки и се распаѓа на нетоксични материи.



- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 01N 59/14 , 25/10, 25/24 | (11) 902904 | (57) Постапката за добивање препарат за уништување инсекти бр 1, се состои во добивање хомогенизирана, исушена и сомлена маса која во форма на прашок се користи за уништување инсекти. Се поставува на местата каде што се појавуваат инсектите во просториите или загрозените површини независно од присатноста на луѓето во домот, близината на прехранбените продукти и прибори за јадење. При употреба на препаратот не се потребни никакви заштитни средства. |
| (21) 2007/508 | (13) A | |
| (30) П- 2007/508 11/12/2007 МК | (22) 11/12/2007 | |
| (73) Миодраг Шумановски | (45) 31/10/2009 | |
| Бул.Партизански Одреди бр.85-II/10 Скопје, МК | | |
| (72) Миодраг Шумановски | | |
| (54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ПРЕПАРАТ ЗА СЕЛЕКТИВНО УНИШТУВАЊЕ ИНСЕКТИ | | |

- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 01N 59/14 , 25/10, 25/24 | (11) 902905 | (57) Постапката за добивање препарат за уништување инсекти бр 2, се состои во добивање хомогенизирана и двојно карамелизирана маса од органска и неорганска материја, која во форма на карамел се користи за уништување на инсектите. Се поставува на кои било места во просториите или загрозените површини независно од присатноста на луѓето во домот, близината на прехранбените продукти и прибори за јадење. При употреба на препаратот не се потребни никакви заштитни средства. |
| (21) 2007/509 | (13) A | |
| (30) П-2007/509 11/12/2007 МК | (22) 11/12/2007 | |
| (73) Миодраг Шумановски | (45) 31/10/2009 | |
| Бул.Партизански Одреди бр. 85-II/10 Скопје, МК | | |
| (72) Миодраг Шумановски | | |
| (54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ПРЕПАРАТ ЗА СЕЛЕКТИВНО УНИШТУВАЊЕ ИНСЕКТИ | | |



- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 01N 59/14, | (11) 902906 | (57) Постапката за добивање препарат за уништување |
| 25/10, 25/24 | (13) A | инсекти бр. 3, се состои во добивање хомогенизирана и исушена маса од органска и неорганска |
| (21) 2007/510 | (22) 11/12/2007 | материја, која во форма на прашок се користи за уништување инсектите. Се поставува на кои било места во просториите или загрозените површини независно од присутноста на луѓето во домот, близината на прехранбените продукти и прибори за јадење. При употреба на препаратот не се потребни никакви заштитни средства. |
| | (45) 31/10/2009 | |
| (30) П-2007/510 11/12/2007 МК | | |
| (73) Миодраг Шумановски | | |
| Бул.Партизански Одреди бр.85-И/10 Скопје, МК | | |
| (72) Миодраг Шумановски | | |
| (54) ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ПРЕПАРАТ ЗА СЕЛЕКТИВНО УНИШТУВАЊЕ ИНСЕКТИ | | |



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
(11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)		(51)	(51) основен	(11,13)	
F28D7/16	F28D7/16	902939	A	A61P31/10	A61K9/08	902931	A
F24B7/00	F28D7/16	902939	A	A61P31/12	A61K9/08	902931	A
A61P31/00	A61K33/00	902930	A	A61P31/22	A61K9/08	902931	A
A61K33/14	A61K33/00	902930	A	A61P43/00	A61K9/08	902931	A
A61K33/00	A61K33/00	902930	A	A01N59/14	A01N59/14	902904	A
A61P31/02	A61K33/00	902930	A	A01N25/10	A01N59/14	902904	A
A61K9/08	A61K9/08	902931	A	A01N25/24	A01N59/14	902904	A
A61K33/00	A61K9/08	902931	A	A01N59/14	A01N59/14	902905	A
A61K33/14	A61K9/08	902931	A	A01N25/10	A01N59/14	902905	A
A61P1/00	A61K9/08	902931	A	A01N25/24	A01N59/14	902905	A
A61P1/04	A61K9/08	902931	A	A01N59/14	A01N59/14	902906	A
A61P31/00	A61K9/08	902931	A	A01N25/10	A01N59/14	902906	A
A61P31/02	A61K9/08	902931	A	A01N25/24	A01N59/14	902906	A
A61P31/04	A61K9/08	902931	A				



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (11,13) регистарски број на документот вид на документот

(73) МЕДАРОВИЌ, Владица

(51) F 28D 7/16,
 F 24B 7/00 (11,13) 902939 A

Миодраг Шумановски

A 01N 59/14,
 25/10, 25/24 902904 A

Миодраг Шумановски

A 01N 59/14,
 25/10, 25/24 902905 A

(73) Миодраг Шумановски

(51) A 01N 59/14,
 25/10, 25/24 (11,13) 902906 A

Патчев Димитри

A 61K 33/00, 33/14,
 A 61P 31/00, 31/02 902930 A

Патчев Димитри

A 61K 9/08,
 33/00, 33/14,
 A 61P 1/00,
 1/04, 31/00, 31/02,
 31/04, 31/10, 31/12,
 31/22, 43/00 902931 A

- (51) **A 61K 39/102,**
C 12N 1/20
- (21) 2007/50
- (30) 20030608931 02/07/2003 US
- (96) 02/07/2004 EP04777430.2
- (97) 06/12/2006 EP1638598
- (73) **BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION and THE UNITED STATES OF AMERICA as represented by THE SECRETARY, UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE,**
1815 North University Drive, Peoria, IL 61604, US and 1400 Independence Avenue SW, Washington, DC 20250-0302, US
- (11) **902884**
- (13) **T1**
- (22) 07/02/2007
- (45) 31/10/2009
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) BRIGGS, Robert, E., and
TATUM, Fred, M.,
- (54) **АКАПСУЛАРНИ МУТАНТИ ДОБИЕНИ СО БРИШЕЊЕ НА ГЕНОТ „hуаЕ 1“ НА „P. MULTOCIDA“**
- (57) 1. Изолирана бактерија *Pasteurella multocida* (*P. Multocida*) од серогрупата А, во која е избришан сиот или дел од генот hуаЕ, **назначена со тоа што** бришењето ја прави бактеријата помалку инфективна.
Има уште 33 патентни барања.





- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| (51) A 61K 36/00 , 31/425,
A 61P 17/00 | (11) 902929
(13) T1 | (54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА ЛОКАЛНА
АПЛИКАЦИЈА КОИ СОДРЖАТ ПРОАНТОЦИЈА-
НИДИНИ, ГЛИЦЕРЕТИНСКА КИСЕЛИНА И
ТЕЛМЕСТЕИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ДЕРМА-
ТИТИС |
| (21) 2007/203 | (22) 11/06/2007
(45) 31/10/2009 | (57) 1. Фармацевтски состав за локална апликација,
назначен со тоа, што како активни состојки
содржи проантоцијанидини, глицеретинска кисе-
лина и телместеин, заедно со погоден носач.
Има уште 17 патентни барања. |
| (30) 2002MI00075 09/04/2002 IT
(96) 31/03/2003 EP 03745775.1
(97) 02/05/2007 EP 1494692 B1
(73) Sinclair Pharmaceuticals Limited
Borough Road, Godalming, Surrey GU7 2AB, GB | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |
| (72) MASTRODONATO, Marco and
CIATTINI, Roberto | | |

- (51) **A 61K 31/409**, 31/282, (11) **902890**
A 61P 35/00 (13) **T1**
(21) 2007/204 (22) 11/06/2007
(45) 31/10/2009

(30) 20000015447 23/06/2000 GB

(96) 20/06/2001 EP 01960355.4

(97) 16/05/2007 EP 1303307 B1

(73) **NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L.**

Viale Pasteur 10 20014 Nerviano (Milano), IT

(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје


(72) GERONI, Maria Cristina;

COZZI, Paolo and

BERIA, Italo


(54) **КОМБИНИРАНА ТЕРАПИЈА ПРОТИВ ТУМОРИ
КОЈА СЕ СОСТОИ ОД ДЕРИВАТИ НА
СУБСТИТУИРАН АКРИЛОИТ ДИСТАМИЦИН И
АЛКИЛНИ АГЕНСИ**

(57) Фармацевтско соединение кое содржи фарма-
цевтски прифатлив носач или пренесувач и, како
активна состојка дериват на акрилоил дистамицин
со формула (I);



каде,

R₁ е бром или атом на хлор, R₂ е група со формула
(II)




каде

m е 0 n е 4

r е 0

X и Y се од CH група

B е групата




каде R₅, R₆ и R₇, исти или различни, се хидроген
или C₁-C₄ алкил; или нивна фармацевтски
прифатлива сол, и
алкилни агенси.

Има уште 14 патентни барања.



- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61K 38/18, | (11) 902892 | (54) ЕРИТРОПОИЕТИН ВО САБПОЛИСИТЕМИК ДОЗИ |
| A 61P 17/02, 9/00 | (13) T1 | |
| (21) 2007/205 | (22) 11/06/2007 | (57) 1. Употреба на еритропоиетин за производство на |
| | (45) 31/10/2009 | на фармацевтското соединение кое се состои од |
| (30) 20021034192 26/07/2002 DE | | сабполиситемик ЕПО-доза што кореспондира со |
| (96) 25/07/2003 EP 03766302.8 | | неделна доза од 1 до 90 IU ЕПО/kg телесна тежина |
| (97) 25/04/2007 EP1526867 B1 | | за третман на хронични бубрежни болести. |
| (73) EPOPLUS GmbH & Co.KG | | Има уште 15 патентни барања. |
| Feodor-Lynen-Strasse 5, 30625 Hannover, DE | | |
| (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ | | |
| Ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје | | |
| (72) BAHLMANN, Ferdinand, Hermann and | | |
| HALLER, Hermann | | |

Слика 1






- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61K 9/12 | (11) 902924 | (54) ПОДОБРЕНИ ПРАШКАСТИ ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ЗА ИНХАЛАЦИЈА |
| | (13) T1 | |
| (21) 2007/210 | (22) 14/06/2007 | (57) 1. Прашок за употреба во инхалатор на сув прашок, прашокот вклучува активна состојка и честички од носач кои се состојат од еден или повеќе кристални шеќери, наведените честички од носачот се смешани со 0.1-0.5 процентен магнезиум стеарат по тежина на носачот, наведениот магнезиум стеарат формира обвивка од површината на честичките од носачот до таков опсег да обвитканите честички имаат повеќе од 15% од молекуларната површинска обвивка. Има уште 17 патентни барања. |
| | (45) 31/10/2009 | |
| (30) 19999EP01449 05/03/1999 WO | | |
| (96) 05/03/1999 EP 99915547.6 | | |
| (97) 06/06/2007 EP 1158958 B1 | | |
| (73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
Via Palermo, 26/A 43100 Parma, IT | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) VENTURA, Paolo;
MUSA, Rossella and
CHIESI, Paolo | | |

- (51) **F 23G 5/20** (11) **902994** (13) **T1**
 (21) 2007/528 (22) 26/12/2007 (45) 31/10/2009
 (30) 20030004306 26/02/2003 GB
 (96) 26/02/2004 EP04714844.0
 (97) 03/10/2007 EP1613895
 (73) **Platinum Controls Limited**
Unit 1N BP D'Arcy Business Centre Llandarcy,
Neath Port Talbot SA10 6EJ, GB
 (74) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковик бр.
 72/1-1 1000 Скопје
 (72) EVANS, Thomas Hudson
 (54) **ПЕЧКА И МЕТОДА НА НЕЈЗИНА УПОТРЕБА**

- (57) 1. Печка (10) која се состои главно од цилиндрично тело на печката (12) со еден затворен (13) крај и еден отворен (14) крај, рамка (15) која е поставена на оска на елемент поставен на земја (16a, 16b) при што рамката го носи телото на печката (12) кое ротира под разни агли во наведната положба од (а) отворениот крај (14) и под агол на наклон (б) кон отворениот крај (14), горилник (30) за загревање на печката и врата со шарки (19), поставена така што за да го затвора отворениот крај (14) на печката (10), каде што вратата или секоја една врата (19) е прицврстена на рамката (15) со шарки и може да се наклонува и наведува истовремено со покачувањето и спуштањето на печката (10) **карактеристична по тоа што** што сидовите на внатрешноста на печката се сосема паралелни и цилиндрични.
 Има уште 36 патентни барања.




Слика 1

- (51) **H 01R 13/514**,
13/46, 9/24,
H 04Q 1/14
(21) 2008/1
(30) 200420000525U 15/01/2004 DE
(96) 04/01/2005 EP05000034.8
(97) 07/11/2007 EP1555727
(73) **Tehalit GmbH**
Seebergstrasse 37, 67716 Heltersberg, DE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Kauf, Peter; Schneckmann, Horst and
Szabo, Thomas
(54) **ПОВРЗУВАЧКИ МОДУЛ**
(57) 1. Поврзувачки модул (10, 20, 30) за дистрибуција
на енергија, телекомуникации и/или податоци во
погрешниот кат, во погрешниот плафон и/или во

(11) **902883**
(13) **T1**
(22) 02/01/2008
(45) 31/10/2009


каналот за кабли (1), кој суштински содржи
- квадратоно куќиште со понизок дел (11) и
отстранлив горен дел (11'),
- уреди за поврзување на кабли (12, 22, 32) во
предниот сид,
- евентуално отвори за внесување на кабли (13)
во задниот сид,
- спојувачки уреди (14) на страничните сидови
- и потпорни уреди (16) за прицврстување на
модулот (10, 20, 30) на потпорник,
назначен со тоа, што ги има следниве
карактеристики:
- во долниот дел (11) и во горниот дел (11')
поврзувачки уреди (15, 18), кои се здружуваат
еден со друг
- поврзувачките уреди (15) на горниот страничен
дел се свиткани кон задниот од предниот сид.
Има уште 5 патентни барања.



Слика 1



- (51) **C 07D 237/24,** (11) **902913**
 A 61K 31/501, (13) **T1**
 A 61P 37/08, (22) 27/03/2008
 C 07D 401/04, 401/12, (45) 31/10/2009
 403/04, 409/12,
 413/04, 417/04
 (21) 2008/94
 (30) 200203003 26/12/2002 ES
 (96) 22/12/2003 EP 03782471.1
 (97) EP1575926 05/03/2008
 (73) **LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.**
Ronda del General Mitre, 151 08022 Barcelona,
ES
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
 бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) BUIL ALBERO, Maria Antonia;
 GRACIA FERRER, Jordi;
 DAL PIAZ, Vittorio;
 AGUILAR IZQUIERDO Nuria;
 CARRASCAL RIERA, Marta;
 GIOVANNONI, Maria, Paola and
 VERGELLI, Claudia
 (54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА ПИРИДАЗИН-3(2Н)-ОН**
 (57) 1. Дериват на пиридазин-3(2Н)-он со формулата (I):




назначен со тоа, што

R¹ претставува група одбрана од:

- (C₁-C₄) алкил група која е евентуално супституирана од една или повеќе хидрокси групи; и

- групи со формулата



каде што n е цел број од 1 до 3 и R⁶ претставува (C₃-C₆) циклоалкил група,

R² е водороден атом,

R³ претставува моноциклична или полициклична C₅-C₁₄ арил група или 5- до 14- члена хетероарил група која содржи барем еден хетероатом одбран од O, S и N, кој е евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од:

- халоген атоми;
- C₁-C₂₀ алкил и C₁-C₆ алкилен групи, кои се евентуално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од халогени атоми и фенил,

хидрокси, C₁-C₁₀ хидроксиалкил, C₁-C₁₀ алкокси, C₅-C₁₄ арилокси, C₁-C₁₀ алкилтио, оксо, amino, моно- или ди-(C₁-C₁₀алкил)амино, ациламино, хидроксикарбонил, (C₁-C₁₀алкокси)карбонил, карбамоил, моно- или ди-(C₁-C₁₀алкил)карбамоил групи;


- фенил, хидрокси, C₁-C₁₀ хидроксиалкил, C₁-C₁₀алкокси, C₃-C₇ циклоалкокси, нитро, C₅-C₁₄ арилокси, C₁-C₁₀ алкилтио, C₁-C₁₀ алкилсулфинил, C₁-C₁₀ алкилсулфониоил, C₁-C₁₀ алкилсулфамоил, ацил, amino, моно- или ди-(C₁-C₁₀ алкил)амино, ациламино, хидроксикарбонил, (C₁-C₁₀ алкокси) карбонил, карбамоил, моно- или ди-(C₁-C₁₀ алкил) карбамоил, уреидо, N'-(C₁-C₁₀алкил)уреидо, N',N'-ди-(C₁-C₁₀алкил)уреидо, C₁-C₁₀алкилсулфамидо, аминосулфониоил, моно- или ди-(C₁-C₁₀алкил) аминосулфониоил, циано, дифлуорометокси или трифлуорометокси групи;

R⁵ претставува група -COOR⁷ или моноциклична или полициклична C₅-C₁₄ арил група или 5- до 14-члена хетероарил група која содржи барем еден хетероатом одбран од O, S и N, кој е евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од:

- халоген атоми;
- C₁-C₂₀ алкил и C₂-C₂₀ алкилен групи, кои се евентуално супституирани од еден или повеќе супституенти одбрани од халогени атоми и фенил, хидрокси, C₁-C₁₀ хидроксиалкил, C₁-C₁₀ алкокси, C₅-C₁₄ арилокси, C₁-C₁₀ алкилтио, оксо, amino, моно- или ди-(C₁-C₁₀алкил)амино, ациламино, хидроксикарбонил, C₁-C₁₀алкоксикарбонил, карбамоил, моно- или ди-(C₁-C₁₀алкил)карбамоил групи;

- фенил, хидрокси, C₁-C₆ алкилендиокси, C₁-C₁₀ алкокси, C₃-C₇ циклоалкилокси, C₁-C₁₀ алкилтио, C₁-C₁₀алкилсулфинил, C₁-C₁₀ алкилсулфониоил, C₁-C₁₀ алкилсулфамоил, amino, моно- или ди-(C₁-C₁₀ алкил)амино, ациламино, нитро, ацил, хидроксикарбонил, (C₁-C₁₀ алкокси)карбонил, карбамоил, моно- или ди-(C₁-C₁₀ алкил) карбамоил, уреидо, N'-(C₁-C₁₀алкил)уреидо, N',N'-ди-(C₁-C₁₀алкил)уреидо, C₁-C₁₀алкилсулфамидо, аминосулфониоил, моно- или ди-(C₁-C₁₀алкил) аминосулфониоил, циано, дифлуорометокси или трифлуорометокси групи;

каде што R⁷ претставува C₁-C₂₀ алкил кој е евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од халоген атоми и хидрокси, C₁-C₁₀ алкокси, C₅-C₁₄ арилокси, C₁-C₁₀ алкилтио, оксо, amino, моно- или ди-(C₁-C₁₀алкил)амино, ациламино, хидроксикарбонил, (C₁-C₁₀алкокси)карбонил, карбамоил, моно- или ди-(C₁-C₁₀алкил)карбамоил групи или група со формулата



каде што m е цел број од 0 до 4 и R¹¹ претставува:

- C₃-C₇ циклоалкил или C₃-C₇ циклоалкенил група;
- C₅-C₁₄ арил група, која е евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од халоген атоми и C₁-C₂₀ алкил,

хидроксиди, C₁-C₁₀ алкокси, C₁-C₆ алкилендиоксиди, C₁-C₁₀ алкилтио, аминоксиди, моно- или ди-(C₁-C₁₀ алкил) аминоксиди, нитро, ацил, хидроксикарбонил, (C₁-C₁₀ алкокси)карбонил, карбамоил, моно- или ди-(C₁-C₁₀ алкил)карбамоил, циано, трифлуорометил, дифлуорометокси или трифлуорометокси групи;

или 3- до 7-член прстен кој содржи од 1 до 4 хетероатоми одбрани од азот, кислород и сулфур, кој прстен е евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од халоген атоми и C₁-C₂₀ алкил, хидроксиди, C₁-C₁₀ алкокси, C₁-C₆ алкилендиоксиди, аминоксиди, моно- или ди-(C₁-C₁₀ алкил) аминоксиди, нитро, циано или трифлуорометил групи; и R⁴ претставува:


алкил група која има од 1 до 6 јаглерод атоми и која е евентуално супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од халоген атоми и хидроксиди групи;

несупституирана моно-(C₁-C₄ алкил)амино или ди-(C₁-C₄ алкил)амино група;

C₁-C₄ алкил група која е несупституирана или супституирана од еден или повеќе супституенти одбрани од хидроксиди, C₁-C₄ алкокси, аминоксиди, моно-(C₁-C₄ алкил)амино или ди-(C₁-C₄ алкил)амино групи;

несупституирана фенил-(C₁-C₄ алкил)-група; или

група со формулата



каде што p е 2 и R¹² претставува радикал одбран од фенил, пиридил и тиенил евентуално супституиран од еден или повеќе супституенти одбрани од халоген атоми и C₁-C₂₀ алкил, хидроксиди, C₁-C₁₀ алкокси, C₁-C₈₆ алкилендиоксиди, аминоксиди, моно- или ди-(C₁-C₁₀ алкил)амино, нитро, циано или трифлуорометил групи, секоја ацил средина во R³, R⁵ и R¹¹ е C₂-C₂₀ радикал прикачен на карбонил радикал;

како и N-оксидите кои можат да се добијат од хетероарил радикалите присутни во структурата кога овие хетерорадикали содржат N атоми и нивни фармацевтски прифатливи соли, под услов да кога R⁵ не е ниту евентуално супституирана хетероарил група ниту група COOR⁷, тогаш R³ е евентуално супституирана хетероарил група.

Има уште 20 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/4184**, (11) **902926**
A 01N 25/02, 43/52, (13) **T1**
A 61K 9/08, (22) 28/03/2008
A 61P 33/10 (45) 31/10/2009
- (21) 2008/97
(30) 19990335166 14/04/1999 NZ
(96) 14/04/2000 EP 00917514.2
(97) 20/02/2008 EP 1171124 B1
(73) **Meril Limited**
P.O.Box 327 Sandringham House Sandringham
Avenue Harlow Business Park Harlow, Essex
CM19 5QA, GB
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
- (72) COLIN, Manson Harvey


(54) АНТИХЕЛМИНТИЧНИ СОСТАВИ

- (57) 1. Ветеринарна формулација за истурање којашто содржи една или повеќе анти хелминтични активни супстанции, кадешто антихелминтичната активна супстанција е триклабендазол и триклабендазолот е во стабилен течен раствор, и кадешто растворот содржи барем 10% w/v триклабендазол и растворувачки систем којшто содржи еден или повеќе растворувачи избрани од групата составена од бензил алкохол, глицерол формал, n-метил-2-пиролидон и гликол етери.


Има уште 9 патентни барања.

- (51) **A 61K 9/70**, 31/565, 47/14 (11) **902915** (54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ ВО ФОРМА НА ХИДРОГЕЛ ЗА ТРАНСДЕРМАЛНА АПЛИКАЦИЈА НА АКТИВНИ СУПСТАНЦИИ**
- (21) 2008/115 (13) **T1**
- (30) 20030008856 28/04/2003 EP (22) 16/04/2008 (57) 1. Фармацевтски состав во форма на хидрогел кој содржи диестер на јагленородна киселина, C₂-C₄ алкил алкохол, барем една активна состојка и полимерен матрикс.
- (96) 21/04/2004 EP 04728563.0 (45) 31/10/2009 Има уште 19 патентни барања.
- (97) 13/02/2008 EP 1617827
- (73) **Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft**
Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, DE
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) FRANKE, Patrick

Слика 1



- (51) **A 61K 31/381,**
A 61P 25/16
(21) 2008/116
(30) 20031061258 24/12/2003 DE
(96) 23/12/2004 EP 04804250.1
(97) 19/03/2008 EP 1696905
(73) **SCHWARZ PHARMA AG**
Alfred-Nobel-Strasse 10 40789 Monheim/Rhld,
DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
(72) SCHELLER, Dieter and
DRESSEN, Frank
(54) **СУПСТИТУИРАНИ 2-АМИНОТЕТРАЛИНИ ЗА**
ПРЕВЕНТИВНО ЛЕКУВАЊЕ НА ПАРКИН-
СОНОВА БОЛЕСТ
(57) 1. Употреба на соединение со општа формула (I):




каде што:

n = 1 до 5;


R₂ е ОА; R₃ и R₄ се секој независно избрани

од Н и ОА; каде што А е избран од Н, алкил,
алкоксиметил или група



каде што R₆ и R₇ се независно алкил или арил;
R₅ е C₁₋₃-алкил;

R₁ е група избрана од водород, 3-пиридил,
4-пиридил, опционално супституиран фенил,




каде што X е избран од S, O или NH;

каде што соединението со формула (I) е
присутно како рацемат или како чист (R)-или (S)-
енантиомер;

како и физиолошки прифатливи соли од
овие соединенија за подготвување на лек за
превентивно лекување на паркинсонова болест.

Има уште 19 патентни барања.

Слика 1: Неуропротеktivно дејство на Ротигтин




- (51) **B 61L 3/12** (11) **902899**
 (13) **T1**
 (21) 2008/118 (22) 18/04/2008
 (45) 31/10/2009
- (30) 2003TO00978 05/12/2003 IT
 (96) 01/12/2004 EP 04819700.8
 (97) 19/03/2008 EP 1697195
 (73) **Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.**
Localita Tito Scalo Zona Industriale 85050 Tito, IT
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
 бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) SABINA, Salvatore and
 CANERA Giovanni
 (54) **ЖЕЛЕЗНИЧКИ СВЕТИЛНИК И МЕТОДАА ЗА**
ПРОИЗВОДСТВО НА ИСТИОТ
 (57) 1. Железнички светилник направен за
 поставување по должината на железничка пруга
 и кој се произведува според МЕТОДАата од
 барањето 8, кој опфаќа:

- сандак (3) кој поддржува барем едно електронско коло (4), кое прима електромагнетен сигнал на дозвола од возило кое патува долж железничката линија, и создава кодиран сигнал на одговор (телеграм) пренесен до возилото и содржи информација поврзана со патувањето на возилото; и

- приемна антена и трансмисиона антена (42, 44), и обете се придржувани од наведениот сандак (3) и соработуваат со наведеното електронско коло (4);


назначен со тоа што наведениот сандак (3) е формиран во еден дел од изолационен материјал; наведениот сандак (3) има барем едно спуштено седиште (12а), барем едно печатено коло (38) кое го дефинира наведеното електронско коло (4); наведеното спуштено седиште (12а) кое е исполнето со стврдната изолациона смола (40) ги вметнува наведеното печатено коло (38) и електронските компоненти (33) на печатеното коло (38); и наведената изолациона смола (40) е ослободена од воздушни меурчиња и истата има содржина на вода од помалку од 0.1%.

Има уште 11 патентни барања.



Слика 1

- (51) **A 61K 31/403,** (11) **902900**
A 61P 25/00, (13) **T1**
C 07D 209/52,403/12 (22) 29/04/2008
(21) 2008/125 (45) 31/10/2009
(30) 20040001690 20/02/2004 FR
(96) 18/02/2005 EP 05717646.3
(97) 19/03/2008 EP 1720544
(73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR
(74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТАВУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК-
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) LESTAGE, Pierre;
LOCKHART, Brian;
CASARA, Patrick;
CHOLLET, Anne-Marie;
DHAINAUT, Alain and
BERT, Lionel
(54) **НОВЕЛ АЗАБИЦИКЛИЧНИ ДЕРИВАТИ,**
МЕТОДАА НА НИВНА ПОДГОТОВКА И
ФАРМАЦЕВТСКИ СОЕДИНЕНИЈА КОИ ГИ
СОДРЖАТ ИСТИТЕ
(57) 1. Соединенија со формула (I):



каде:

m и n, кои може да се идентични или различни,
секој од нив претставува цел број од 0 до заклучно
со 2, со збир од двата цели броја од 2 до заклучно
со 3,

p и q, кои може да се идентични или различни,
секој од нив претставува цел број од 0 до заклучно
со 2,

Alk претставува ланец на алкилен, алкенилен или
алкинилен,

Y и Y', кои може да се идентични или различни,
претставуваат атом на водород, халоген атом
или алкил, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил,
алкилсулфонил, меркапто, хидрокси,
перхалоалкил, нитро, amino (незаменета или
заменета со еден или две алкилни групи), ацил,
аминокарбонил (со опција на замена на атомот на
азот со една или две алкилни групи), ациламино
(со опција на замена на атомот на азот со алкилна
група), алкоксикарбонил, карбоксилна, сулфо или
цијано група.

X претставува атом на кислород, сулфур или
-N(R)- група, каде R претставува атом на водород
или алкилна група,

W претставува група селектирана од цијано (кога
X претставува атом на кислород или -N(R)- група),
-N(R₁)-Z₁-R₂ и -Z₂-NR₁R₂,

каде :

- Z₁ претставува -C(O)-, -C(S)-, -C(NR₄)-, *-C(O)-
N(R₃)-, *-C(S)-N(R₃)-, *-C(NR₄)-N(R₃)-, *-C(O)-O-,
*-C(S)-O или -S(O)r-, каде r = 1 или 2, а * одговара
на местото на прицврстување кон N(R₁),

- Z₂ претставува -C(O)-, -C(S)-, -C(NR₄)-, -S(O)r- или
врска,

-R₁, R₂, R₃ и R₄, кои може да се идентични
или различни, секоја од нив претставува атом
на водород, можна заменета алкилна група,
можна земенета алкенилна група, можна
заменета алкинилна група, алкокси група, можно
заменета циклоалкилна група, можно заменета
хетероциклоалкилна група, можно заменета
арилна група или можно заменета хетероарилна
група;

- или R₁ и R₂ или R₂ и R₃, заедно со атомот
или атомите кои ги носат, формираат
можна заменета хетероциклоалкилна или
можна заменета хетероарилна група, нивни
енантиомери, дијастереоизомери, и исто така
и нивни дополнителни соли со една или повеќе
фармацевтски прифатливи киселини или со една
или повеќе фармацевтски прифатливи бази,

каде:

- поимот алкил значи линеарен или разгранет
водородјагленороден ланец кој содржи од 1-6
атоми на јагленород,

- поимот алкенил значи линеарна или разгранета
група која содржи од 3-6 атоми на јагленород и 1-3
двојни врски,

- поимот алкинил значи линеарна или разгранета
група која содржи од 3-6 атоми на јагленород и 1-3
тројни врски,

- поимот алкокси значи алкилно-окси група во
која линеарниот или разгранетиот алкилен ланец
содржи 1-6 атоми на јагленород,

- изразот со опција на замена на арилокси значи
арил-окси група, каде арилната група може да
биде заменета,

- поимот ацил значи R_aC(O)- група во која R_a
претставува атом на водород или алкилна група,

- поимот перхалоалкил значи линеарен или
разгранет ланец на јагленород кој содржи 1-3
атоми на јагленород и 1-7 халогени атоми,

- поимот алкилен значи линеарен или разгранет
бивалентен радикал кој се состои од 1-6 атоми на
јагленород,

- поимот алкенилен значи линеарен или разгранет
бивалентен радикал кој се состои од 2-6 атоми на
јагленород и 1-3 двојни врски,

- поимот алкинилен значи линеарен или разгранет
бивалентен радикал кој се состои од 2-6 атоми на
јагленород и 1-3 тројни врски,

- поимот арил значи фенолна, нафтилна,
инданилна, инденилна, дихидронафтилна или



тетрахидроафтилна група,

- поимот хетероарил значи моноциклична или бициклична група во која најмалку еден од прстените е ароматски, групата се состои од 5-11 члена на прстенот и 1-4 хетеро атоми селектирани од азот, кислород и сулфур,

- поимот циклоалкил значи моноцикличен или бицикличен јагленоводород од 3-11 атоми јагленород и со опција на незаситени со 1 или 2 незаситени врски,

- поимот хетероциклоалкил значи моно- или бициклична група, заситена или незаситена со 1 или 2 незаситени врски, кои содржат 4-11 члена на прстенот и имаат 1-4 хетеро атоми селектирани од азот, кислород и сулфур.

- изразот „со можност да е заменет„ применет на поимите циклоалкил, арил, хетероарил и хетероциклоалкил значи или

i) дека тие групи може да бидат заменети со 1-3 идентични или различни замени селектирани од алкил, алкокси, алкилтио, алкилсулфинил, алкилсулфонил, халоген, хидрокси група, меркапто, перхалоалкилна, нитро, amino (незаменета или заменета со една или две алкилни групи), ацил, аминокарбонил (можно заменети на атомот на азот со една или две алкилни групи), ациламино (можно заменет на атомот на азот со алкилна група), алкоксикарбонилна, карбокси,


сулфо или цијано група, или

ii) дека тие групи може да бидат заменети со арилна, хетероарилна, циклоалкилна, хетероциклоалкилна или бензилна група; се подразбира дека арилната или хетероарилната група може дополнително да биде заменета со една или две оксо групи на неароматичната половина од групите кои имаат ароматична половина и неароматична половина, и дека циклоалкилните или хетероциклоалкилните групи можат исто така да бидат заменети со една или две оксо групи,



- изразот „со можност да е заменет“ применет на поимот алкил, алкенил или алкинил значи дека тие групи може да бидат заменети со една или две идентични или различни групи селектирани од алкилтио, алкилсулфинил, алкилсулфонил, алкокси, халоген, хидрокси, меркапто, нитро, amino, ацил, аминокарбонил, ациламино, алкоксикарбонил, карбокси, сулфо, цијано, со опција на заменета арилна, со опција на заменета хетероарилна, со опција на заменета циклоалкилна, со опција на заменета хетероциклоалкилна и со опција на заменета арилокси група.

Има уште 35 патентни барања.


- (51) **C 07K 5/06** (11) **902895**
 (13) **T1**
 (21) 2008/126 (22) 29/04/2008
 (45) 31/10/2009
 (30) 03293084.4 10/12/2003 FR
 (96) 10/12/2003 EP 03293084.4
 (97) 20/02/2008 EP 1420029
 (73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex,
FR
 (74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
 ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК-
 ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
 п.факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
 1000 Скопје
 (72) LECOUE, Jean-Pierre and
 Dubuffet, Thierry
 (54) **МЕТОДА ЗА СИНТЕЗА НА ПЕРИНДОПРИЛ И**
НЕГОВИ ФАРМАЦЕВТСКИ ПРИФАТЛИВИ СОЛИ
 (57) 1. Процес за индустриска синтеза на периндоприл
 со формула (I)



како и негови фармацевтски прифатливи соли,
карактеристични по тоа што бензил естерот
 со формула (IIa) или (IIb):



или дополнителна сол на естерот со формула
 (IIa) или (IIb) со минерална киселина или органска
 киселина доаѓаат во реакција со соединението со
 формула (III):



во присуство на агенс за спојување селектиран од
 следниве реагенси и парови на реагенси:

1-(3-диметиламинопропил) -3-етил-карбодиимид
 хидрохлорид/ 1- хидроксibenзотриазол, и
 пропанфосфоничен анхидрид, по опција
 во присуство на база, да се добие, после
 катализирана хидрогенација во присуство на
 паладиум, периндоприл со формула (I), кој по
 желба се претвора во фармацевтски прифатлива
 сол.

Има уште 5 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/519** (11) **902911**
 (21) 2008/157 (13) **T1**
 (22) 22/05/2008
 (45) 31/10/2009

- (30) 05107582 17/08/2005 EP
 (96) 16/08/2006 EP 06792859.8
 (97) 21/05/2008 EP 1809292


(73) **Stoicesku Dan**

ch.de la Dullive 3, 1195 Dully, CH

(74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(54) **КОНДЕНЗИРАНИ ДЕРИВАТИ НА ПИРИМИДИН
 КАКО ИНХИБИТОРИ НА ФОЛНА КИСЕЛИНА-
 ЗАВИСНИ ЕНЗИМИ**

(57) 1. Соединение од формула I, или фармацевски
 прифатена сол од:



каде:

Z=O ili S;

n=1-3

R³= -CO₂R⁸, -C(O)SR⁸, -C(O)NHR⁸, -C(S)COR⁸,
 -C(S)SR⁸, -C(S)NHR⁸, -C(NH)SR⁸ или -C(NH)NHR⁸,


каде R⁸ е -H или алкил; R⁴=-H, -CH₂R⁵ или
 -CH₂CH₂R⁵,

каде R⁵ независно, има едно од значењата на R³
 B= -NR², -CH₂NR², -CH₂CH₂NR², -CH₂CHR⁷- или
 -CH₂O-

каде R² е H или C₁₋₃ алкил, алкенил или алакенил
 група и,

R⁷ е H или C₁₋₃ алкил или алкокси;

A=




каде: R¹= -NH₂ или -OH

C и D се секое поединечно, независно, 5 или 6
 члено заменети или незаменети, ароматични


или неароматични прстени кои може исто така
 да содржат еден или повеќе хетероатоми, и C
 е поврзан со групата B во било кој слободна
 позиција.

Има уште 28 патентни барања.

Фигура 1




- (51) **C 07C 253/30** (11) **902893**
 (21) 2008/159 (13) **T1**
 (30) 0401437 13/02/2004 FR (22) 22/05/2008
 (96) 11/02/2005 EP 05290310.1 (45) 31/10/2009
 (97) 14/05/2008 EP1564205
 (73) **Les Laboratoires Servier**
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR
 (74) Бајалски Димитар, адвокат Ул. Ѓуро Ѓаковик бр. 72/1-1 1000 Скопје
 (72) Souvie, Jean-Claude and Gonzales Blanco, Isaac
 (54) **ПРОЦЕС ЗА СИНТЕЗА НА (7-МЕТОКСИ-1-НАФТИЛ)АЦЕТОНИТРИЛ И НЕГОВА ПРИМЕНА ВО СИНТЕЗАТА НА АГОМЕЛАТИН**
 (57) 1. Процес за индустриска синтеза на соединение со формула (I):



карактеристично по тоа што

(7-метокси-3,4-дихидро-1-нафталенил)ацетонитрил (III):



се доведува во реакција со катализатор за хидрогенација во присуство на соединението на алил за да се добие соединението од формула (I) после филтрирање и евапоризирање на растворот, кое соединението со формула (I) е изолирано во цврста форма после рекристализација.


Има уште 5 патентни барања.

- (51) H 01Q 1/42, E 04C 2/20 (11) 902885
(13) T1
(21) 2008/162 (22) 29/05/2008
(45) 31/10/2009
(30) 20010124547 12/10/2001 EP
(96) 12/10/2001 EP01124547.9
(97) 30/04/2008 EP1303003
(73) G+H Kuhlager-und Industriebau GmbH
Burgermeister-Grunzweig-Strasse 1, 67059
Ludwigshafen, DE
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје
(72) Goebel, Rudolf


(54) ЗАШТИТНА ОБЛОГА ЗА РАДИО СИСТЕМИ,
НЕЈЗИНИ КОМПОНЕНТИ И ПОСТАПКИ ЗА
ПРОИЗВОДСТВО

- (57) 1. Заштитна облога (17, 18, 19) за радио технички постројки со составни делови, кои имаат по еден изолациски слој (3), при што, на најмалку од едната страна на изолацискиот слој (3) на некои места е предвиден најмалку еден изолациски поврзан заштитен елемент (2), при што, на краевите на составните делови (1) се предвидени стеснувања (7) на определениот заштитен елемент (2), **назначено со тоа што**, просторот каде што се наоѓаат стеснувањата (7) е исполнет со материјал на заштитниот елемент (2) и овој материјал ги поврзува соседните составни делови (1).

Има уште 26 патентни барања.



СЛИКА 1a



СЛИКА 1b



СЛИКА 1c

- (51) **C 07K 14/505**,
A 61K 38/18,
A 61P 7/06,
C 07K 16/46,
C 12N 15/12, 15/66
- (21) 2008/174
- (30) 20000559001 21/04/2000 US
- (96) 19/04/2001 EP01928685.5
- (97) 14/05/2008 EP1274728
- (73) **AMGEN INC.**
One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA 91320-1799, US
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу„ 28 лок.8, 1000, Скопје
- (72) ELLIOTT, Steven, G.;
EGRIE, Joan, C.;
BROWNE, Jeffrey, K. and
SITNEY, Karen, C.

(11) **902997**
(13) **T1**
(22) 10/06/2008
(45) 31/10/2009

(54) **ПОСТАПКИ И СОСТАВИ ЗА ПРЕВЕНТИВА И ТРЕТМАН НА АНЕМИЈА**

- (57) 1. Фузиран протеин којшто содржи хипергликозилиран аналог на еритропоетин и константен регион на тежок синџир од имуноглобулин, каде што хипергликозилираниот аналог содржи најмалку едно дополнително гликозилирачко место кое што има карбохидратен синџир закачен на него и каде што хипергликозилираниот аналог има зголемена in vivo биолошка активност.
- Има уште 12 патентни барања.

СЛИКА 1

```

Met Gly Val His Glu Cys Pro Ala Trp Leu Trp Leu Leu Leu Ser Leu
-25 -20 -15

Leu Ser Leu Pro Leu Gly Leu Pro Val Leu Gly Ala Pro Pro Arg Leu
-10 -5 1 5

Ile Cys Asp Ser Arg Val Leu Glu Arg Tyr Leu Leu Glu Ala Lys Glu
10 15 20

Ala Glu Asn Ile Thr Thr Gly Cys Ala Glu His Cys Ser Leu Asn Glu
25 30 35

Asn Ile Thr Val Pro Asp Thr Lys Val Asn Phe Tyr Ala Trp Lys Arg
40 45 50

Met Glu Val Gly Gln Gln Ala Val Glu Val Trp Gln Gly Leu Ala Leu
55 60 65

Leu Ser Glu Ala Val Leu Arg Gly Gln Ala Leu Leu Val Asn Ser Ser
70 75 80 85

Gln Pro Trp Glu Pro Leu Gln Leu His Val Asp Lys Ala Val Ser Gly
90 95 100

Leu Arg Ser Leu Thr Thr Leu Leu Arg Ala Leu Gly Ala Gln Lys Glu
105 110 115

Ala Ile Ser Pro Pro Asp Ala Ala Ser Ala Ala Pro Leu Arg Thr Ile
120 125 130

Thr Ala Asp Thr Phe Arg Lys Leu Phe Arg Val Tyr Ser Asn Phe Leu
135 140 145

Arg Gly Lys Leu Lys Leu Tyr Thr Gly Glu Ala Cys Arg Thr Gly Asp
150 155 160 165

Arg

```




- (51) **A 61K 31/445**, 9/20, 9/50 (11) **902995**
(13) **T1**
- (21) 2008/180 (22) 16/06/2008
(45) 31/10/2009
- (30) 19980112667P 17/12/1998 US
(96) 17/12/1999 EP99967438.5
(97) 21/05/2008 EP1140088
(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) DARKE, Andrew;
KRISHNAMURTHY, Thinnayam, N.;
GOLDENHEIM, Paul, D.;
OSHLACK, Benjamin and
SACKLER, Richard, S.
- (54) **ОРАЛНИ ФОРМУЛАЦИИ НА МЕТИЛФЕНИДАТ
СО КОНТРОЛИРАНО/МОДИФИЦИРАНО ОСЛО-
БОДУВАЊЕ**
- (57) 1. Орална дозирна форма која содржи ефек-
тивна количество од метилфенидат или негова
фармацевтски прифатлива сол, **назначена
со тоа што** дел од метилфенидатот или
неговата фармацевтски прифатлива сол е во
форма со моментално ослободување и дел од
метилфенидатот или неговата фармацевтски

прифатлива сол е во форма со контролирано ослободување, формата со контролирано ослободување содржи рН-зависен материјал со модифицирано ослободување, дозирната форма обезбедува време до врвна концентрација на плазма на 0.5 до 4 часа после орална апликација, врвна концентрација на плазма од 3 ng/ml до 6 ng/ml по 20 mg доза од метилфенидат содржан во оралната дозирна форма, каде што врвната концентрација на плазма е за 1.0 до 2.0 пати од концентрацијата на плазма од метилфенидат обезбедена од формулацијата на 9 часа после орална апликација, каде што времетраењето на ефектот обезбеден од метилфенидатот содржан во формулацијата паѓа под ефективните концентрации на плазма на 8 до 12 часа после орална апликација, каде што дозирната форма кога е тестирана со USP баскет апарат 1 со брзина на лопатки од 100 rpm во 500 ml SGF на pH 1.2 во време од 2 часа следено со 500 ml фосфатен пуфер на pH 5.8 обезбедува ин-витро раствор како што следи:

време (часови)	растворен%	метилфенидат HCl
0.25	0-45%	
1	5-50%	
4	40-90%	
8	не помалку од 60%	
12	не помалку од 80%	

Има уште 5 патентни барања.

СЛИКА 1




- (51) **C 07D 207/14,** (11) **902982**
A 61K 31/40, (13) **T1**
A 61P 13/00, (22) 16/06/2008
25/24, 29/00 (45) 31/10/2009

- (21) 2008/181
(30) 20030014048 17/06/2003 GB and
20030493126P 06/08/2003 GB
(96) 07/06/2004 EP04736241.3
(97) 11/06/2008 EP1638933
(73) **Pfizer Inc**
235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) FRAY, Michael Jonathan;
WHITL OCK, Gavin Allstair;
ANDREWS, Mark David;
STOBIE, Alan;
FISH, Paul Vincent;
BROWN, Alan Daniel;
LANSDALL, Mark, Ian and
WAKENHUT, Florian

- (54) **ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛИДИН-3-ИЛ-АМИДКАКО
ИНХИБИТОРИ НА ПОВТОРНОТО ОДЗЕМАЊЕ
НА СЕРОТОНИН И НОРАДРЕНАЛИН**

- (57) 1. Соединение со формулата (I):



и негови фармацевтски и/или ветеринарни прифатливи соли и солвати, **назначено со тоа, што:**

R¹ е H;

R² е арил или хетероарил, при што секој од нив може да биде супституиран со најмалку еден супституент којшто е независно одбран од C₁₋₈ алкил, C₁₋₈ алкокси, OH, хало, CF₃, OCF₃, SCF₃, хидрокси-C₁₋₆ алкил, C₁₋₄ алкокси-C₁₋₆ алкил и C₁₋₄ алкил-S-C₁₋₄ алкил;

R³ е C₁₋₆ алкил, C₃₋₈ циклоалкил, C₃₋₈ циклоалкил-C₁₋₆ алкил, арил, het, арил-C₁₋₄ алкил или het-C₁₋₄ алкил, каде што наведените циклоалкилни, арилни или het групи може да бидат супституирани со најмалку еден супституент одбран од C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ алкокси, OH, хало, CF₃, OCF₃, SCF₃, хидрокси-C₁₋₆ алкил, C₁₋₄ алкокси-C₁₋₆ алкил и C₁₋₄ алкил-S-C₁₋₄ алкил;

X е S или O;

Y е H, C₁₋₆ алкил, арил, het, арил-C₁₋₄ алкил или het-C₁₋₄ алкил;

n е 1 или 2, под услов кога n е 1, m да биде 0 или 1 и кога n е 2, m да биде 0, при што ако m е 0, тогаш * претставува хирален центар;


арил е фенил, нафтил, антрацил или фенантрил; хетероарил е ароматски 5- или 6-член хетероциклически кој содржи најмалку еден N, O или S хетероатом, кој може да биде споен со арилна група;

het е ароматски или неароматски 4-, 5- или 6-член хетероциклически кој содржи најмалку еден N, O или S хетероатом, кој може да биде споен со 5- или 6-члена карбоциклическа група или втор 4-, 5- или 6-член хетероциклически кој содржи најмалку еден N, O или S хетероатом;


под услов:

соединението да не биде N-метил-N-пиперидин-4-илбензамид или N-етил-N-пиперидин-4-илбензамид; и

кога R² е:




тогаш R³ да не биде:



Има уште 17 патентни барања.

- (51) **C 07D 471/04,** (11) **902978**
 A 61K 31/437, (13) **T1**
 A 61P 35/00, (22) 17/06/2008
 C 07D 471/16 (45) 31/10/2009
- (21) 2008/183
 (30) 20020013264 23/10/2002 FR
 (96) 21/10/2003 EP03810495.6
 (97) 28/05/2008 EP1556382
 (73) **Sanofi-Aventis**
174, Avenue de France, 75103 Paris, FR
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) JEGHAM, Samir;
 CASELLAS, Pierre;
 DEROCQ, Jean-Marie;
 BOURRIE, Bernard;
 MUNEAUX, Yvette;
 CIAPETTI, Paola and
 WERMUTH, Camille-Georges
- (54) **ПИРИДОИНДОЛОН СУПСТИТУИРАН СО
 3-ФЕНИЛ, НЕГОВО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВ-
 ТСКА УПОТРЕБА**
- (57) 1. Соединение претставено со следната формула:



назначено со тоа што:

- R_1 претставува атом на водород, (C_1-C_4) алкилна група или $(CH_2)_n OH$, $(CH_2)_n O$ -тетрахидропиран-2-ил, $(CH_2)_n NR'_6 R'_7$, $(CH_2)_n CN$, $(CH_2)_n CO_2(C_1-C_4)alk$ или $(CH_2)_n CONR_6 R_7$ група;
- R_2 претставува атом на водород или (C_1-C_4) алкилна група;
- или R_1 и R_2 заедно формираат $(CH_2)_3$ група;
- R_3 претставува фенил којшто е моносупституиран со хидроксилна, хидроксиметилна, карбоксилна, (C_1-C_4) алканоилна, азида, (C_1-C_4) алкоксикарбонилна, хидроксииминометилна, (C_1-C_4) алкилсулфонилна, трифлуорометилна, тиолна, (C_1-C_4) алкилтио или цијано група или со $(CH_2)_m NR'_7 R'_{10}$, $CONR_6 R_8$ или $O(CH_2)_n R_9$ група; фенил супституиран со 2 до 5 исти или различни супституенти одбрани од атом на халоген, (C_1-C_4) алкилна, трифлуорометилна, хидроксилна, хидроксиметилна, (C_1-C_4) алкокси, карбоксилна, (C_1-C_4) алканоилна, азида, (C_1-C_4) алкоксикарбонилна, хидроксииминометилна, тиолна, (C_1-C_4) алкилтио или (C_1-C_4) алкилсулфонилна група, или фенилна или цијано, или со $(CH_2)_m NR'_7 R'_{10}$, $CONR_6 R_8$ или $O(CH_2)_n R_9$

група; или R_3 претставува бензодиоксилилна група која може да биде несупституирана или супституирана врз фенилот со атом на халоген;

- R_4 и R_5 може да бидат исти или различни и, независно еден од друг, претставуваат атом на водород или халоген или хидроксилна, (C_1-C_4) алкилна, трифлуорометилна, фенилна, цијано, (C_1-C_4) алкокси, (C_1-C_4) алкоксикарбонилна или (C_1-C_4) алкилсулфонилна група или $O-(CH_2)_n NR_6 R_7$ или $(CH_2)_n NR_6 R_7$ група;

- R_6 претставува водород или (C_1-C_4) алкилна група;

- R_7 претставува водород или (C_1-C_4) алкилна група;

- или R_6 и R_7 , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат хетероцикличен радикал одбран од: пиперидил, морфолинил, пиролидинил, пиперазинил или 4-метилпиперазин-1-ил;

- R'_6 претставува водород или (C_1-C_4) алкилна група;

- R'_7 претставува водород или (C_1-C_4) алкилна група;

- или R'_6 и R'_7 , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат хетероцикличен радикал одбран од морфолинил или пиролидинил;

- R_8 претставува водород, (C_1-C_4) алкилна група или

- $(CH_2)_n NR_6 R_7$ група;

- или R_6 и R_8 , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат хетероцикличен радикал одбран од: пиперидил, морфолинил, пиролидинил, пиперазинил или 4-метилпиперазин-1-ил;

- R_9 претставува радикал на фенил или amino, морфолин-4-илна, цијано или (C_1-C_4) алкоксикарбонилна група;

- R_{10} претставува R'_6 или фенилна, пиридилна или пиримидинилна група или $(CH_2)_n NR'_6 R'_7$ група;

- или R'_7 и R_{10} , заедно со азотниот атом за кој се прикачени, формираат хетероцикличен радикал одбран од пиперазинил или 4-метилпиперазин-2-ил;

- n претставува 1, 2 или 3;

- m претставува 0 или 1;

- Alk претставува алкил;


во вид на база или киселинска адитивна сол, како и во вид на хидрат или солват.

Има уште 7 патентни барања.



- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| (51) A 61K 9/08 , 47/18,
A 61P 35/00 | (11) 902919
(13) T1 | (54) ФАРМАЦЕВТСКИ ФОРМУЛАЦИИ НА АНТИНЕО-
ПЛАСТИЧНИ СРЕДСТВА, КОНКРЕТНО ТЕМО-
ЗОЛОМИД, ПОСТАПКИ ЗА НИВНО ДОБИВАЊЕ
И УПОТРЕБА |
| (21) 2008/185 | (22) 19/06/2008
(45) 31/10/2009 | (57) 1. Фармацевтска формулација која содржитемозо-
ломид или негова фармацевтски прифатлива сол,
најмалку еден воден растворувач и најмалку едно
средство за подобрување на растворливоста
во количество кој е доволно за суштински да го
раствори наведениот темозоломид, назначена со
тоа што наведеното средство за подобрување
на растворливоста е одбрано од групата која
се состои од уреа, L-хистидин, L-треонин,
L-аспарагин, L-серин и L-глутамин, како и нивни
мешавини. |
| (30) 20020359198P 22/02/2002 US
(96) 20/02/2003 EP03709188.1
(97) 04/06/2008 EP1478339
(73) Schering Corporation
2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ 07033-
0530, US | | Има уште 38 патентни барања. |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) UGWU, Sydney;
RADHAKRISHNAN, Vinay;
IHNAT, Peter, M. and
WITCHEY-LAKSHMANAN, Leonore, C. | | |

- (51) **C 07K 11/00**, (11) **902918**
 A 61K 38/04, (13) **T1**
 C 07C 271/22, (22) 19/06/2008
 C 07K 11/02 (45) 31/10/2009
- (21) 2008/186
- (30) 20000016148 30/06/2000 GB and
 20010003750 15/02/2001 GB
- (96) 02/07/2001 EP01945484.2
- (97) 30/04/2008 EP1294747
- (73) **PHARMA MAR, S.A.**
28760 Tres Cantos, Madrid, ES
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) CUEVAS, Carmen,;
 MANZANARES, Ignacio;
 MUNT, Simon;
 GALLEGU, Pilar;
 RODRIGUEZ, Ignacio;
 POLANCO, Coscepcin;
 CUEVAS, Felix;
 MeNDEZ, Paloma;
 GARCIA LOPEZ, Maria Teresa;
 GUTIERREZ RODRIGUEZ, Marta and
 HERRANZ HERRANZ, Rosario
- (54) **СИНТЕТИЧКИ МЕТОДАИ ЗА АПЛИДИНСКИ И
 НОВИ АНТИТУМОРАЛНИ ДЕРИВАТИ, МЕТОДАИ
 ЗА НИВНО ПРАВЕЊЕ И КОРИСТЕЊЕ**
- (57) 1. Соединение од формулата:




при што:

X е независно -C(R)₂, -O-, -S-, или -NR-, каде R е независно H или органска група селектирана од една алкил група, една алкенил група, една арил група, една аралкил група и нивни заменети деривати, заменети со една или повеќе од хетероциклична група, алкокси група, хидрокси група, меркапто група, незадолжително заштитена amino група, гванидино група или халоген група; Y е CO или -COCH₂CO-

R₄ е H или органска група селектирана од една амидо група RCONH- или една ацил група RCO-

каде R е онака како што е дефинирано, алкилна група, алкенил група, арил група, аралкил група и заменети деривати, заменети со една или повеќе од хетероциклична група, алкокси група, хидрокси група, меркапто група, незадолжително заштитена amino група, гванидино група или халоген група, X₁ е O или S; а кога Y е CO, тогаш а) X₂ е CR, O (а R₂ е отсутен), S (а R₂ е отсутен) или N, каде R е независно H или органска група селектирана од една алкил група, алкенил група, арил група, аралкил група и нивни заменети деривати, заменети со една или повеќе од хетероциклична група, алкокси група, хидрокси група, меркапто група, незадолжително заштитена amino група, гванидино група или халоген група; а R₁ и R₂ се секој независно H или органска група селектирана од една алкил група, алкенил група, арил група, аралкил група, амидо група RCONH- или една ацил група RCO- каде R е алкил група, алкенил група, арил група, аралкил група и заменети деривати, заменети со една или повеќе од алкокси група, хидрокси група, меркапто група, незадолжително заштитена amino група, гванидино група или халоген група, [и R₁ или R₂ кога X₂ е N, а R₄ може понатаму да биде -SO₂R, каде R е онака како што е дефинирано]; или

б) A₈ од формулата:



каде R₃ е независно H или органска група селектирана од една алкил група, алкенил група, арил група, аралкил група, една група RSO₂- или една ацил група RCO-, каде R е алкил група, алкенил група или арил група, аралкил група и заменети деривати, заменети со една или повеќе од меркапто група, незадолжително заштитена amino група, гванидино група или халоген група;


ц) R₁ и R₂ со X₂ формираат една незадолжително заменета циклоалкил, незадолжително заменета арил или незадолжително заменета хетероциклична група, каде што незадолжителните супституенти се селектирани од алкил група, алкенил група, арил група, аралкил група и заменети деривати, заменети со една или повеќе од карбонил група, хидрокси група, меркапто група, незадолжително заштитена amino група, гванидино група или халоген група; или

д) aa8 е заменето со една органска група селектирана од една арил група, аралкил група, група RSO₂- или една ацил група RCO-, каде R е алкил група, арил група, аралкил група и заменети деривати, заменети со една или повеќе од карбонил група, алкокси група, хидрокси група, меркапто група, amino група, гванидино група, или халоген група;

кога Y е $-\text{COCHCH}_3\text{CO}-$, тогаш

а) X_2 е N, а R_1 и R_2 се секој независно H или органска група селектирана од една алкил група, алкенил група, арил група, аралкил група, амидо група $\text{RCONH}-$, група SO_2R или една ацил група $\text{RCO}-$ каде R е алкил група, алкенил група, арил група, аралкил група и заменети деривати, заменети со една или повеќе од една хетероциклична група, алкокси група, хидрокси група, меркап-то група, незадолжително заштитена amino група, гванидино група или халоген група; или; или

б) A_{a8} од формулата:



каде R_3 е RSO_2- каде R е алкил, или R_3 е една алкенил група, аралкил група, и заменети деривати, заменети со една или повеќе од карбонил група, хидрокси група, меркапто група, незадолжително заштитена amino група, гванидино група, или халоген група;


в) R_1 и R_2 со X_2 формираат една незадолжително заменета циклоалкил, незадолжително заменета арил или незадолжително заменета хетероциклична група, каде незадолжителните сутституенти се селектирани од алкил група, алкенил група, арил група, аралкил група и заменети деривати, заменети со една или повеќе од карбонил група, хидрокси група, меркапто група, незадолжително заштитена amino група, гванидино група или халоген група; или

г) $aa8$ е заменето со една органска група селектирана од една арил група, аралкил група, група RSO_2- каде R е алкил група, арил група, аралкил група и заменети деривати, заменети со една или повеќе од алкокси група, хидрокси група, меркапто група, amino група, гванидино група, или халоген група;


и фармацевтски прифатливи соли од тоа;

под услов соединението да не е едно од

или




Има уште 31 патентни барања.






- (51) **A 61K 38/17**, 31/7048, (11) **902996** (54) **ЛЕК ЗА ЛЕКУВАЊЕ ФУНГАЛНИ ИНФЕКЦИИ, ОСОБЕНО АСПЕРГИЛОЗА**
 A 61P 31/10 (13) **T1**
 (21) 2008/187 (22) 20/06/2008 (57) 1. Комбинација на пентраксин РТХ3 и анти-
 (45) 31/10/2009 фунгален агенс.
 Има уште 7 патентни барања.
 (30) 2004RM00223 07/05/2004 IT
 (96) 28/04/2005 EP05742910.2
 (97) 11/06/2008 EP1750744
 (73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.**
Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) SALVATORI, Giovanni;
 CARMINATI, Paolo and
 ROMANI, Luigina, c/o Università di Perugia



Сл.1

- (51) **A 61K 31/165,** (11) **902979**
A 61P 25/00 (13) **T1**
(21) 2008/188 (22) 24/06/2008
(45) 31/10/2009
- (30) 20010023571 02/10/2001 GB and
20010281685P 05/04/2001 US
(96) 04/04/2002 EP02763962.4
(97) 28/05/2008 EP1381356
(73) **Aventis Pharmaceuticals Inc.**
300 Somerset Corporate Boulevard, Bridgewater,
New Jersey 08807, US
(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(72) WETTSTEIN, Joseph
(54) **УПОТРЕБА НА (Z)-2-ЦИЈАНО-3-ХИДРОКСИ-**
БУТ-2-ЕНОНСКА КИСЕЛИНА-(4'-ТРИФЛУО-
РОМЕТИЛФЕНИЛ)-АМИД ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА
МУЛТИПЛЕКС СКЛЕРОЗА


- (57) 1. Употреба на соединението со формулата (I):



негов стереоизомер или фармацевтски прифатлива сол, за добивање на лек за третирање на мултиплекс склероза, **назначена со тоа што** лекот е предвиден за орална апликација.

Има само 1 патентно барање.

СЛИКА 1 ДЕЈСТВО НА TERIFLUNOMIDE ВРЗ СИМПТОМИТЕ НА ЕАЕ КАЈ ГЛУВЦИ






- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/453 , A 61P 35/00 | (11) 902980 | (54) КОМБИНАЦИЈА НА ДОЦЕТАКСЕЛ И ФЛАВО-ПИРИДОЛ |
| | (13) T1 | |
| (21) 2008/191 | (22) 26/06/2008 | (57) 1. Фармацевтски состав кој има терапевтски синергизам во третирањето на неопластично заболување, назначен со тоа што содржи TaxotereT и флавопиридол. |
| | (45) 31/10/2009 | Има уште 4 патентни барања. |
| (30) 277948P 23/03/2001 US;
302692P 05/07/2001 US and
334916P 04/12/2001 US | | |
| (96) 22/03/2002 EP02737950.2 | | |
| (97) 21/05/2008 EP1372652 | | |
| (73) Aventis Pharma S.A.
20, avenue Raymond Aron, 92160 Antony, FR | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |
| (72) BISSERY, Marie-Christine | | |

- (51) **A 61K 9/20, 47/32, 9/22** (11) **902974** (13) **T1**
- (21) 2008/193 (22) 27/06/2008 (45) 31/10/2009
- (30) 9908210 28/06/1999 FR
- (96) 27/06/2000 EP00401825.5
- (97) 14/05/2008 EP1064935
- (73) **Les Laboratoires Servier**
22, Rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR
- (74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК-
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
- (72) Rolland, Herve;
Pichon, Gerald;
Tharrault, Francois;
Wuthrich, Patrick and
Briault, Gilles
- (54) **ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ ВО ТВРДА
СОСТОЈБА СО КОНТРОЛИРАНО (ОДЛОЖЕНО)
ДЕЈСТВО ПОДГОТВЕНИ ПО ПАТ НА ТЕРМО-
ФОРМИРАЧКИ ПРОЦЕС**

1. Фармацевтски состав во тврда состојба со одложено дејство, **карактеристичен по тоа што** содржи мешавина на барем една активна состојка и еден или повеќе полимери селектирани од групата на полиметакрилати, без пластифицирачко средство, ослободувањето на активните состојки кое се контролира исклучиво со природата на користениот полиметакрилат, од неговата количество во однос на активните состојки и со техниката користена во производството на споменатото соединение, полиметакрилатот(тите) користен(и) во термоформираната смеса што припаѓа на фамилијата на Еудрагит® производите PL и/или PS; или полиметакрилат(и) користен(и) во термоформираната смеса е Еудрагит® RLPO и/или Еудрагит® RSPO; или термоформираната смеса која содржи Еудрагит® од типот E, сам или заедно со еден или повеќе Еудрагит® производите споменати предходно; или термоформирана смеса која содржи Еудрагит® од типот L100, L100/55 и/или S100, сам или заедно со еден или повеќе Еудрагит® производи споменати погоре. Има уште 22 патентни барања.



- аланин на позиција -1 и завршува со аспартамска киселина на позиција +124 како што е покажано на слика 3;
- б) аминокиселинска секвенца којашто почнува со метионин на позиција +1 и завршува со аспартамска киселина на позиција +124 како што е покажано на слика 19 или која почнува со аланин на позиција -1 и завршува со аспартамска киселина на позиција +124 како што е покажано на слика 19;
- в) аминокиселинска секвенца којашто почнува со метионин на позиција +1 и завршува со аспартамска киселина на позиција +124 како што е покажано на слика 20 или која почнува со аланин на позиција -1 и завршува со аспартамска киселина на позиција +124 како што е покажано на слика 20;
- г) аминокиселинска секвенца којашто почнува со метионин на позиција +1 и завршува со аспартамска киселина на позиција +124 како што е покажано на слика 21 или која почнува со аланин на позиција -1 и завршува со аспартамска киселина на позиција +124 како што е покажано на слика 21; или
- д) аминокиселинска секвенца којашто почнува со метионин на позиција +1 и завршува со аспартамска киселина на позиција +124 како што е покажано на слика 22 или која почнува со аланин на позиција -1 и завршува со аспартамска киселина на позиција +124 како што е покажано на слика 22.
- Има уште 33 патентни барања.



- (51) **A 61K 31/138**, 45/00,
A 61P 19/10, 5/32
(21) 2008/198
(30) 20010333734P 29/11/2001 US
(96) 27/11/2002 EP02804417.0
(97) 07/05/2008 EP1460969
(73) **GTX, Inc.**
3 North Dunlap, Van Fleet Building, 3rd Floor,
Memphis, TN 38163, US
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
(72) Steiner, Mitchell, S.;
RAGHOW, Sharan and
Veverka, Karen A.

(11) **902881**
(13) **T1**
(22) 07/07/2008
(45) 31/10/2009

(54) **ПРЕВЕНЦИЈА И ЛЕКУВАЊЕ НА ОСТЕОПОРОЗА
ПРЕДИЗВИКАНА ОД ГУБИТОК НА АНДРОГЕН**


(57) 1. Употреба на Торемифен во производството на лек за лекување, превенција, потиснување или инхибиција на, или намалување на ризикот за развој на:

остеопороза предизвикана од губиток на андроген;
губење на густина на минерали во коските (BMD)
поради губиток на андроген; или

скршеници на коските поради губиток андроген;
кај мажи кои имаат рак на простата.

Има уште 18 патентни барања.

Слика 1: Дејство на Торемифен врз C – Телопептиден
колаген I на глушец (RatLaps ELISA)






- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 8/49, | (11) 902882 | (54) ПАСТИЛИ КОИШТО СОДРЖАТ ОКТЕНИДИН |
| 31/4425, 9/00, | (13) T1 | УПОТРЕБЕНИ ЗА ИНФЛАМАТОРНИ УСНИ И |
| A 61Q 11/00 | (22) 07/07/2008 | ФАРИНГЕАЛНИ БОЛЕСТИ |
| (21) 2008/199 | (45) 31/10/2009 | (57) 1. Фармацевтски состав во форма на цврста доза |
| (30) 200410049798 12/10/2004 DE and | | за шмукање, особено како пастили за локално |
| 200410052308 28/10/2004 DE | | лекување инфламаторни болести на усната и |
| (96) 19/08/2005 EP05777078.9 | | фарингеалната празнина, каде што поста—вот |
| (97) 18/06/2008 EP1799186 | | содржи терапевтски активна количество на |
| (73) Divapharma GmbH | | октенидин. |
| Motzener Strasse 41, 12277 Berlin, DE | | Има уште 23 патентни барања. |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" | | |
| 5/1/32, 1000, Скопје | | |
| (72) MIETHING, Holger | | |

- (51) **B 65D 85/10** (11) **902953**
 (13) **T1**
 (21) 2008/201 (22) 09/07/2008
 (45) 31/10/2009
- (30) 20040370152 17/09/2004 PL
 (96) 14/07/2005 EP05762466.0
 (97) 09/04/2008 EP1789348
 (73) **MAZUR, Wojciech**
ul.Romanowskiego 29, 51122 Wroclaw, PL
 (74) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул.
 Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје
 (72) MAZUR, Wojciech
 (54) **КУТИЈА ЗА ЦИГАРИ И НЕЈЗИНИОТ ШАБЛОН**
 (57) 1. Кутија за цигари со капак со шарка во форма на правоаголна призма, која се состои од дел за сместување (1) адаптиран за чување цигари и капак со шарка (2) поврзан со наведениот дел за сместување (1) преку врзивен спој (3) поставен на задниот сид (4), кадешто предниот сид (5) на капакот (2) е подолг од колку неговиот заден сид (4) и страничните сидови (6) се накривени, каде

што делот за сместување (1) е со дополнителен внатрешен преден сид (7) и надворешниот преден сид (8) на делот за сместување (1) е со шарка, и помеѓу надворешниот преден сид со шарка (8) и внатрешниот преден сид (7) има дополнителна преграда која може да се употребува за кибрити (9), запалки или други предмети, додека надворешниот преден сид има стеснет крај (15) превиткан во насока на внатрешноста на кутијата, е **назначена со тоа што** внатрешниот преден сид (7) има две вдлабнатини во форма на два рељефа (10,11) лоцирани една над друга, во насока на внатрешноста на кутијата, каде што долната вдлабнатина (10) на надворешниот преден сид (7) формира преграда за кибрити (9) додека предниот сид (8) е направен од истиот материјал како и кутијата или од полу прозирна или прозирна материја, при што се создава вдлабнатина во форма на рељеф (17) свртена кон предната страна, која формира дополнителен простор за сместување.

Има уште 12 патентни барања.



СЛИКА 1




- | | | |
|--|---|--|
| <p>(51) C 12N 5/06,
 A 61K 39/12,
 A 61P 31/12,
 C 12N 7/00</p> <p>(21) 2008/202</p> <p>(30) 20020001302 05/09/2002 DK</p> <p>(96) 01/09/2003 EP03766057.8</p> <p>(97) 23/04/2008 EP1434858</p> <p>(73) Bavarian Nordic A/S
 Boegeskovvej 9, 3490 Kvistgaard, DK</p> <p>(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
 бр.15а-13, 1000, Скопје</p> <p>(72) HELLER, Karl;
 RATHE, INGMAR and
 Felder, Eva, Dr.</p> <p>(54) МЕТОДА ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ROXVIRUS ВО
 УСЛОВИ БЕЗ СЕРУМ</p> | <p>(11) 902886</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 11/07/2008</p> <p>(45) 31/10/2009</p> | <p>(57) 1. Методата за проширување на roxvirus која ги опфаќа следниве чекори:</p> <ul style="list-style-type: none"> - одгледување основни птичји клетки во средина без серум кое опфаќа фактор одбран од групата која се состои од фактори на растеж и фактори на закачување - инфекција на примарни птичји клетки со roxvirus - одгледување инфицирани клетки во средина без серум се додека да се произведе потомок на roxvirus, назначена со тоа што примарни птичји клетки се клетки кои го допуштаат производното размножување на roxvirus. <p>Има уште 17 патентни барања.</p> |
|--|---|--|

(51) A 61K 31/55,	(11) 902936	1320.0	688	91	0.1338	4.448
A 61P 9/00	(13) T1	1420.4	1027	186	0.184	4.362
(21) 2008/203	(22) 14/07/2008	1521.4	102	24	0.2342	4.143
	(45) 31/10/2009	1622.3	1903	283	0.1506	3.990
(30) 20050001987 28/02/2005 FR		1722.8	674	89	0.1338	3.897
(96) 28/02/2006 EP06290329.9		1823.0	623	62	0.1004	3.866
(97) 04/06/2008 EP1695710		1924.4	845	56	0.0669	3.647
(73) Les Laboratoires Servier		2025.0	3749	557	0.1506	3.554
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR		2125.5	512	84	0.1673	3.497
		2226.6	289	76	0.2676	3.346
(74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје		2328.3	275	91	0.3346	3.151
		2429.1	126	21	0.1673	3.066

Има уште 5 патентни барања.

- (72) Damien, Gerard;
Horvath, Stephane and
Auguste, Marie-Noelle
- (54) **КРИСТАЛИНСКА ФОРМА БЕТА-D ОД ХЛОРОХИДРАТ НА ИВАБРАДИН, ПРОЦЕС ЗА НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ЈА СОДРЖАТ**
- (57) 1. bd-Кристалинска форма на ивабрадин хидрохлорид со формула (I):



карактеристични по следниот дијаграм на рендгенска дифракција на прашок која се мери со употреба на PANalytical X'Pert Pro дифрактометар заедно со X'Celerator детектор и се изразува во однос на позиција на линија (2 тета агол на Браг, изразен во степени), висина на линија (изражена во количество), површина на линија (изражена во количество x степени), широчина на линија на пола висина ("FWHM", изражена во степени) и растојание на рамнина d (изражено во Å):

Линија Бр. Агол 2 тета(степени)

Висина(количество) Површина(количество
x степени) FWHM(степени) Растојание на рамнина (Å)

1	4.0	244	80	0.3346	22.139
2	5.9	377	56	0.1506	14.829
3	6.9	94	50	0.5353	12.835
4	9.2	1975	293	0.1506	9.623
5	11.8	136	27	0.2007	7.473
6	12.5	1826	241	0.1338	7.083
7	13.6	1834	303	0.1673	6.491
8	14.5	51	20	0.4015	6.119
9	16.0	1441	214	0.1506	5.525
10	17.3	4472	738	0.1673	5.134
11	18.4	546	108	0.2007	4.808
12	19.6	1025	169	0.1673	4.524



- | | | |
|--|--|--|
| <p>(51) A 61K 31/47,
A 61P 11/08
(21) 2008/210

(30) 20030004184 27/02/2003 EP
(96) 27/02/2004 EP04715295.4
(97) 23/07/2008 EP1603565
(73) CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,
I-43100 Parma, IT
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) RAZZETTI, Roberta and
PASTORE, Fiorella</p> | <p>(11) 902887
(13) T1
(22) 16/07/2008
(45) 31/10/2009</p> | <p>(54) МЕДИКАМЕНТ КОЈ СОДРЖИ ВИСОКО
ПОТЕНТЕН ДОЛГОТРАЕН БЕТА2-АГОНИСТ
ВО КОМБИНАЦИЈА СО ДРУГИ АКТИВНИ
СОСТОЈКИ

(57) 1. Фармацевтски состав кој содржи, комбинирани
заедно, ефикасна количество од 8-хидрокси-5-
[(1R)-1-хидрокси-2-[[[(1R)-2-(4-метоксифенил)-
1-метилетил]амино]етил-2(1H)-хинолин (сое-
динение А) и будесонид или негов епимер
за истовремена употреба во третманот на
инфламаторно или опструктивно заболување
на дишните патишта, назначен со тоа што
ефикасната количество од соединението (А) е 1
мг по дозирна единица и тежинскиот однос помеѓу
соединение А и будесонид или негов епимер е од
1:1000 до 1:50.

Има уште 7 патентни барања.</p> |
|--|--|--|


- | | | |
|---|--------------------|--|
| (51) A 61K 6/08 , 6/027 | (11) 902888 | (54) УЛТРАСОНИЧНО ЛЕКУВАЊЕ СО ДЕНТАЛЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЛНЕЊЕ |
| | (13) T1 | |
| (21) 2008/212 | (22) 17/07/2008 | (57) 1. Композитен материјал којшто содржи еден или повеќе полначи и полимерна смолеа база, каде што споменатиот еден или повеќе полначи содржат барем една состојка за полнење, којашто состојка(и) за полнење е присутна во метастабилна прва фаза и способна да поднесе мартензитична трансформација во стабилна втора фаза, волуменскиот однос помеѓу споменатата стабилна втора фаза и споменатата метастабилна прва фаза од споменатата состојка(и) за полнење е најмалку 1.005. |
| | (45) 31/10/2009 | Има уште 16 патентни барања. |
| (30) 20040000592 15/04/2004 DK;
20040001188 05/08/2004 DK;
20050000201 10/02/2005 DK;
20040562246P 15/04/2004 US and
20040598893P 05/08/2004 US | | |
| (96) 14/04/2005 EP05731873.5 | | |
| (97) 07/05/2008 EP1737415 | | |
| (73) Dentofit A/S
Forskningscenter Riso Frederiksborgvej 399,
4000 Roskilde, DK | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје | | |
| (72) VAN LELIEVELD, Alexander;
ALMDAL, Kristofer;
LINDEROTH, Soren and
SORENSEN, Bent | | |

Слика 1





- (51) **A 61K 31/197,** (11) **902968**
 A 61P 9/04, 9/10 (13) **T1**
 (21) 2008/213 (22) 18/07/2008
 (45) 31/10/2009
 (30) 20040100778 27/02/2004 EP
 (96) 25/02/2005 EP05716814.8
 (97) 23/07/2008 EP1732534
 (73) **Laboratoires Serono SA**
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH
 (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
 бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
 Скопје
 (72) HOOFT VAN HUIJSDUIJNEN, Rob and
 RICHARD, Vincent
 (54) **УПОТРЕБА НА ДЕРИВАТИ НА МЕТИЛЕН АМИД**
ВО КАРДИОВАСКУЛАРНИ ПОРЕМЕТУВАЊА
 (57) 1. Употреба на дериват на метилен амид од фор-
 мулата (I):



како и неговите геометриски изомери, неговите оптички активни форми како енантиомери, диастеромери и неговите рацематни форми,

како и фармацевтски прифатливи соли и фармацевтски активни негови деривати, каде што R^1 е избран од (C_1-C_{15}) алкил, (C_2-C_{12}) алкенил, (C_2-C_{12}) алкинил, арил, хетероарил, (3-8-член)-циклоалкил или хетероциклоалкил, (C_1-C_{12}) алкил-арил или (C_1-C_{12}) алкил-хетероарил, (C_2-C_{12}) алкенил-арил или -хетероарил, (C_2-C_{12}) алкинил-арил и -хетероарил;

R^{2a} и R^{2b} се секој независно еден од друг избрани од H и (C_1-C_{12}) алкил;

Cy е избран од D и E;

D е избран од супституиран тиенил и супституиран фенил каде што супституентите се избрани од фенил, оксадиазол и 1 или 2 делови избрани од групата составена од $-NH-CO-R^3$, $-SO_2-NR^3R^3$, и $-CO-NR^3R^3$;

E е избран од арил, хетероарил, (3-8-член)-циклоалкил и хетероциклоалкил каде што арил, хетероарил, (3-8-член)-циклоалкил и хетероциклоалкил се супституирани со (C_2-C_{18}) алкинил;

R^3, R^3 сене независно избрани од H, (C_1-C_{15}) алкил, (C_2-C_{12}) алкенил, (C_2-C_{12}) алкинил, арил, хетероарил, (3-8-член) циклоалкил или хетероциклоалкил, (C_1-C_{12}) алкиларил или хетероарил, (C_2-C_{12}) алкенил-арил или -хетероарил, (C_2-C_{12}) алкинил-арил или -хетероарил;

за изготвување на медикамент за третман и/или превенција на кардиоваскуларни пореметувања.

Има уште 18 патентни барања.

- (51) **A 61K 9/14,** (11) **902992**
 31/5377, 9/16, 9/51 (13) **T1**
 (21) 2008/214 (22) 18/07/2008
 (45) 31/10/2009
 (30) 20010340040P 10/12/2001 US
 (96) 09/12/2002 EP02796109.3
 (97) 09/07/2008 EP1455756
 (73) **Merck & Co., Inc.**
Rahway, New Jersey 07065-0907, US
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) THOMPSON, Karen, C.;
 BOSCH, William, H.;
 SHELUKAR, Suhas, D. and
 LIVERSIDGE, Elaine

- (54) **АКТИВИРАЧКИ ФАРМАЦЕВТСКИ НАНОПАРТИ-**
КУЛАРЕН СОСТАВ НА РЕЦЕПТОР НА
ТАХИКИНИН ЗА АНТАГОНИСТ

- (57) 1. Нанопартикулативен состав кој го опфаќа соединението 2-(R)-(1-(R)-(3,5-бис(трифлуорометил) фенил)етокси)-3-(S)-(4-флуоро)фенил-4-(3-(5-оксо-1H, 4H-1, 2,4-триазоло)метилморфолин, или фармацевтски прифатлива сол од тоа соединение кое адсорбирало на површината од тоа барем еден површински стабилизатор во количество доволно да одржува една ефективна про-сечна големина на честичка од помалку од 1000 nm.


Има уште 14 патентни барања.

- (51) **A 61K 36/25,**
A 61P 11/00
(21) 2008/216
(30) 20031045343 19/09/2003 DE
(96) 10/09/2004 EP04765025.4
(97) 20/08/2008 EP1663270
(73) **Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG**
Herzbergstrasse 3, 61138 Niederdorfelden, DE
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
(72) RUNKEL, Frank;
ENGELHARD, Georg, Maximilian;
SCHNEIDER, Wolfgang and
SCHMIDT, Oliver

(11) **902969**
(13) **T1**
(22) 18/07/2008
(45) 31/10/2009

(54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ЕКСТРАКТИ ОД ЛИСТОВИ НА БРШЛЕН И ЕКСТРАКТ ДОБИЕН СПОРЕД ИСТАТА ПОСТАПКА**


- (57) 1. Постапка за подготвување екстракт од листови на бршлен којшто како активни состојки содржи хедеракозид С и б-хедерин, со чекор на
а) добивање на прв, б-хедерин збогатен екстракт којшто има најмалку 3% б-хедерин;
б) добивање на втор, хедеракозид С-збогатен екстракт којшто има најмалку 5% хедеракозид С; и
в) мешање на споменатиот прв и втор екстракт за да се добие екстракт којшто има прилагодена содржина на хедеракозид С и б-хедерин.
Има уште 8 патентни барања.



Сл.1

- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) C 09D 11/00, | (11) 902947 | (54) МЕТОДА И КОМПЛЕТИ НА МАСТИЛА ЗА |
| B 41M 3/14, G 07D 7/12 | (13) T1 | ОЗНАЧУВАЊЕ И УТВРДУВАЊЕ НА АВТЕНТИЧ- |
| (21) 2008/217 | (22) 18/07/2008 | НОСТА НА АРТИКЛИ |
| | (45) 31/10/2009 | (57) 1. Печатарско мастило, кое се состои од |
| (30) 20020021179 24/09/2002 EP | | а) најмалку една боја или пигмент со најмалку |
| (96) 05/09/2003 EP03775147.6 | | еден максимум апсорпција во видливиот круг |
| (97) 28/05/2008 EP1546272 | | на електромагнетен спектар кој значително се |
| (73) SICPA HOLDING S.A. | | разликува од максимумите на апсорпција на |
| Avenue de Florissant 41, 1008 Prilly, CH | | основните бои на CIE XYZ системот, и |
| (74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА | | б) најмалку една друга боја или пигмент кој има |
| ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК- | | појас на спектарот на апсорпција во видливото |
| ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ | | поле на електромагнетниот спектар чија што |
| п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, | | широчина на појасот на половина интензитет е |
| 1000 Скопје | | потесна од 2400 cm^{-1} , и |
| (72) DEGOTT, Perre; | | в) најмалку една друга боја или пигмент кој |
| DESPLAND, Claude-Alain and | | има барем еден максимум на апсорпција во |
| MULLER, Edgar | | ултравиолетовиот или инфрацрвениот регион на |
| | | електромагнетниот спектар. |
| | | Има уште 24 патентни барања. |

Фигура 1:



- (51) **C 07D 295/12,** (11) **902889**
A 61K 31/4406, (13) **T1**
31/5355, 31/541, (22) 21/07/2008
A 61P 25/22, (45) 31/10/2009
C 07D 265/06,
279/12, 417/04
(21) 2008/218
(30) 20040000412 12/03/2005 DK and
20040552574P 12/03/2004 US
(96) 09/03/2005 EP05706819.9
(97) 11/06/2008 EP1727809
(73) **H. LUNDBECK A/S**
Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(72) ROTTLANDER, Mario;
RITZEN Andreas;
KHANZHIN Nikolay;
WENZEL TORNOE Christian and
WATSON William Patrick
(54) **ЗАМЕНЕТ МОРФОЛИН И ДЕРИВАТИ НА**
ТИОМОРФОЛИН
(57) 1. Заменети деривати на морфолин или тримо-

ил- C_{1-6} -алк(ен/ин)илокси, по избор заменет фенил или по избор заменет пиридил; кадешто фенилот или пиридилот се по избор заменети со еден или повеќе сутституенти кои независно се халоген, C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил или C_{3-8} -циклоалк(ен)ил- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил;


R3 е C_{3-8} -циклоалк(ен)ил- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил;

секој од R4, R5, R6 и R7 се независно одбрани од група која содржи водород и Ar<

Ar е одбран од група која се состои од по избор заменет фенил, по избор заменет нафтил, по избор заменет пиридин, по избор заменет тιοфен, по избор заменет фуран, по избор заменет тиазол, по избор заменет квинолин, по избор заменет индол, по избор заменет 2, 3-дихидро-бензофуран, по избор заменет пиримидин, по избор заменет пирол и по избор заменет оксазол; кадешто супституентите се независно одбрани од халоген, C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, хало- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, C_{1-6} -алк(ен/ин)илокси, C_{3-8} -алк(ен/ин)илокси;

како слободна база или сол од тоа.

Има уште 25 патентни барања.



кадешто

q е 0 или 1;

W е O или S;

X е CO;

Z е O;


R1 е одбран од групата која се состои од халоген, цијан, C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, хало- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, хало- C_{3-8} -циклоалк(ен/ин)ил, хало- C_{3-8} -циклоалк(ен/ин)ил- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, C_{1-6} -алк(ен/ин)илокси, C_{3-8} -циклоалк(ен)илокси и C_{3-8} -циклоалк(ен)ил- C_{1-6} -алк(ен/ин)илокси.

R2 е одбран од групата која се состои од халоген, цијан, C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, хало- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, хало- C_{3-8} -циклоалк(ен)ил, хало- C_{3-8} -циклоалк(ен)ил- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, C_{1-6} -алк(ен/ин)илокси, C_{3-8} -циклоалк(ен)илокси, C_{3-8} -циклоалк(ен)


- (51) **A 61K 31/4045,** (11) **902933**
 A 61P 9/12, (13) **T1**
 C 07D 209/42 (22) 25/07/2008
 (21) 2008/223 (45) 31/10/2009
 (30) EP 03720846.9 28/02/2003
 (96) 28/02/2003 EP03720846.9
 (97) 21/05/2008 EP1603558
 (73) **Les Laboratoires Servier S.A.**
22 rue Garnier, 92200 Neuilly sur Seine, FR
 (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
 (72) DATTA, Debashish;
 SINGH, Girij, Pal;
 GODBOLE, Himanshu, Madhav and
 SIYAN, Rajinder Singh
 (54) **ПОСТАПКА ЗА ДОБИВАЊЕ ПЕРИНДОПРИЛ И**

НЕГОВИ СОЛИ

- (57) 1. Постапка за добивање на периндоприл со формулата (II) или негови деривати и/или фармацевтски прифатливи соли:




назначена со тоа што опфаќа реакција на со:



каде што X е атом на хлор или бром, со соединението со формулата (VII):




каде што A значи дека шестчлениот прстен на бицикличниот систем може да биде заситен или незаситен, во растворувач одбран од дихлорометан или дихлороетан, на температура од -10°C до -15°C, со што се добива соединението со формулата (VIII):



каде што A е како што е дефинирано погоре, а потоа следи каталитичка хидрогенација на соединението со формулата (VIII), кое е добиено на овој начин, со што се добива периндоприл со формулата (II).

Има уште 9 патентни барања.

- (51) **C 07D 401/12,** (11) **902898**
A 61P 35/00, 9/00 (13) **T1**
(21) 2008/224 (22) 28/07/2008
(45) 31/10/2009
(30) 19990402759 05/11/1999 EP and
19990402877 19/11/1999 EP
(96) 01/11/2000 EP06004921.0
(97) 05/07/2006 EP1676845
(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje , SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Thomas, Andrew Peter;
Hennequin, Laurent Francois Andre and
Stokes, Elaine Sophie Elizabeth
(54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА ХИНОЗИЛИН**
(57) 1. Употреба на соединение со формулата I:



назначен со тоа што:

m е цел број од 1 до 3;

R¹ претставува халогено или C₁₋₃ алкил;

R² е одбран од една од следните три групи:

1) C₁₋₅ алкилR³ (каде што R³ е пиперидин-4-ил кој може да носи еден или два супституенти одбрани од хидрокси, халогено, C₁₋₄ алкил, C₁₋₄ хидроксиалкил и C₁₋₄ алкокси);

2) C₂₋₅ алкенилR³ (каде што R³ е како што е тука дефинирано);

3) C₂₋₅ алкинилR³ (каде што R³ е како што е тука дефинирано);

и каде што секоја алкилна, алкенилна или алкинилна група може да носи еден или повеќе супституенти одбрани од хидрокси, халогено и amino;

или негова фармацевтски прифатлива сол и хемотерапевтско средство одбрано од:

(i) друго антиангиогенско средство кое делува преку различен механизам од соединението со формулата I;

(ii) цитостатик;

(iii) модификатор на биолошки одговор;

(iv) антитело; и

(v) антипролиферативен/антинеопластичен лек или негова комбинација;


во производството на медикамент за употреба при добивањето на антиангиогеник и/или ефект на намалување на васкуларна пермеабилност кај топло крвно животно како на пример човекот.

Има уште 2 патентни барања.


- (51) **A 61K 31/135, 31/165** (11) **902896**
(13) **T1**
(21) 2008/225 (22) 28/07/2008
(45) 31/10/2009
- (30) 20030001849 14/02/2003 EP and
20030453574 03/06/2003 US
(96) 16/02/2004 EP04711387.3
(97) 23/07/2008 EP1601349
(73) **PIERRE FABRE MEDICAMENT**
45, Place Abel Gance/ 92100 Boulogne-Billancourt, FR
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) DEREIGNAUCOURT, Jean and
GROSSE, Richard
- (54) **УПОТРЕБА НА ЕНАНТИОМЕРОТ(1S, 2R) НА МИЛНАЦИПРАН ПРИ ДОБИВАЊЕТО МЕДИКАМЕНТ**
- (57) 1. Употреба на (1S,2R) енантиомерот на милнаципран (Z(±)-2-(аминометил)-N,N-диетил-1-фенилциклопропанкарбоксамид), или една

или повеќе фармацевтски прифатливи соли, за добивање на медикамент наменет да спречи или третира депресија, уринарна инконтиненција, генерализирана анксиозност, напади на паника. фобија, обесивно-компулсивни заболувања, заболувања поврзани со однесувањето, замор и пропратни синдроми на болка, болка и зависност од лекови кај пациенти одбрани помеѓу пациенти со хепатитичен и/или бубрежен недостаток, пациенти кои примаат третман кој вклучува токсичност на хепатитичен или бубрежен орган и/или ткиво, пациенти кои примаат третман за состојба на срцето, пациенти кои примаат третман кој вклучува кардиоваскуларни споредни ефекти, пациенти кои имаат историја на кардиоваскуларна болест и/или боледуваат од кардиоваскуларни заболувања, и притоа ги ограничува ризиците од кардиоваскуларни заболувања поврзани со давањето на милнаципран во форма на рацемска мешавина.

Има уште 13 патентни барања.



СЛИКА 1



СЛИКА 2



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) C 07D 213/64 , 401/04 | (11) 902894 | (54) СУПСТИТУИРАНИ ПИРИДИНИЛАМИНИ |
| | (13) T1 | (57) 1. Соединение одбрано од: |
| (21) 2008/226 | (22) 28/07/2008 | - 1-(4-амино-3-флуорофенил)-1Н-пиридин-2-он; и |
| | (45) 31/10/2009 | - 6'-амино-[1,3']бипиридинил-2-он. |
| (30) 20010334168P 29/11/2001 US and | | Нема повеќе патентни барања. |
| 20020384895P 31/05/2002 US | | |
| (96) 14/11/2002 EP06110738.9 | | |
| (97) 23/07/2008 EP1671949 | | |
| (73) Warner-Lambert Company LLC | | |
| 235 East 42nd Sreet, New York, NY 10017, US | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 | | |
| П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |
| (72) KOHRT, Jeffrey Th | | |

(51) **C 07D 401/12** (11) **902937**
 (13) **T1**
 (21) 2008/227 (22) 29/07/2008
 (45) 31/10/2009

(30) 20020003092 18/10/2003 SE
 (96) 15/10/2003 EP03751703.4
 (97) 11/06/2008 EP1556370


(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
 бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) GUSTAVSSON, Anders

(54) **МЕТОДА ЗА СИНТЕЗА НА СОЕДИНЕНИЕ НА**
БЕНЗИМИДАЗОЛ


(57) 1. Постапка за производство на 5-метокси-2-[[4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)-метил]-тио]-1H-бензимидазол со формулата I




од (4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил
 алкохол која ги опфаќа следниве реакциони
 чекори кои се изведени во последователен
 редослед во еден главен растворувачки систем
 без изолација на полупроизводите формирани за
 време на постапката

Чекор 1:

реакција на (4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)
 метил алкохол (пирметил алкохол) со формулата
 Ia




со хлоро-дехидроксилачко средство, давајќи
 (4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил
 хлорид (пирметил хлорид) со формулата Ib



Чекор 2:

реакција на (4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)
 метил хлорид со формулата Ib, добиена во Чекор

1 горе, со 2-меркапто-5-метоксибензимидазол
 (метмерказол) со формулата Ic



во присуство на база, давајќи 5-метокси-2-[[4-метокси-3,5-диметил-2-пиридинил)метил]тио]-1H-бензимидазол (пирметазол) со формулата I

назначена со тоа што растворувачкиот систем,
 заеднички за целиот тек на реакцијата, содржи
 толуен, етил ацетат или метилен хлорид со
 специфицирана количество на вода присутна за
 време на Чекор 1, наведената содржина на вода е
 помеѓу 0.3 и 5.5 mg/ml од органскиот растворувач
 толуен, етил ацетат или метилен хлорид.

Има уште 16 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/352,**
A 61P 35/00
(21) 2008/228
(30) 20020025508 01/11/2002 GB
(96) 30/10/2003 EP03773835.8
(97) 23/07/2008 EP1572194
(73) **Cancer Research Technology Limited Sardinia House, Sardinia Street London WC2A 3NL, GB**
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) BAGULEY, Bruce, Charles;
CHING, Lai-Ming;
KESTELL, Philip and
ZHAO, Liangli

(11) **902943**
(13) **T1**
(22) 29/07/2008
(45) 31/10/2009

АНТИ-КАНЦЕРОГЕН СОСТАВ КОЈ СОДРЖИ ДМХАА

(57) 1. Употреба на 5,6-диметилксантенон-4-оцетна киселина (ДМХАА), или нејзина фармацевтски прифатлива сол или естер, за производство на орален медикамент за модулација на неопластичен развој, каде што:


(i) ДМХАА, или нејзина фармацевтски прифатлива сол или естер се дава во две или повеќе посебни дози, разделени со временски интервал;

(ii) првата доза е поголема од 50% од максимално дозволената доза;

(iii) првата доза е до 1.5 пати поголема од големината на едната или повеќето последователни дози; и

(iv) наведениот временски интервал е во опсег од 1 до 6 часа.


Има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1

- (51) **H 01M 2/04, 2/12** (11) **902948**
 (13) **T1**
 (21) 2008/230 (22) 31/07/2008
 (45) 31/10/2009
 (30) 2004VI00092 21/04/2004 IT
 (96) 11/11/2004 EP04105714.2
 (97) 28/05/2008 EP1589596
 (73) **BIASIN SRL**
Via Natta, 17- Z.A. 36045 Madonna di Lonigo (VI),
IT
 (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. "Илинденска" 2/ 13,
 1400, Велес
 (72) BIASIN, Renato
 (54) **КАПАК ЗА АКУМУЛАТОРСКИ САДОВИ**

- (57) 1. Капак (1;100;200) за садови (C) кој може да се користи за производство на акумулатори, се состои од основно тело (2; 101; 201;) за затворање на садот (C), со поголем број влезни дупки (26; 1016) за довод на електролит од каде од горниот сид (2а; 101а) од кој е формирано основното тело (2; 101; 201) се издига обликуваниот капак (3;102;202), основното тело (2; 101; 201), и обликуваниот капак (3, 102, 202) се два посебни дела кои се поврзани со спојки (4; 103; 203) **назначен со тоа што** обликуваниот капак (202) е составен од прв елемент (204) поставен близу до основното тело (209), и од втор елемент (205), поставен до капакот на првиот елемент (204).
 Има уште 19 патентни барања.



Ст. 1

- (51) **B 67D 1/06**, 1/08, 1/14 (11) **902944**
(13) **T1**
- (21) 2008/231 (22) 01/08/2008
(45) 31/10/2009
- (30) 20001015368 31/05/2000 NL
(96) 31/05/2001 EP05075135.3
(97) 25/06/2008 EP1555240
(73) **Heineken Suplly Chain B.V**
Burgemeester Smeetsweg 1, 2382 PH Zoeter-
woude, NL
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) BAX, Bart, Jan;
VAN DUUREN, Marius, Corstiaan and
Van der Kllaauw, Guido Petrus Johannes
- (54) **НАПРАВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ПИЈАЛАЦИ**
- (57) 1. Направа за издавање пијалаци (25, 27) која
содржи уред за издавање (25) со разладна
комора (26) во која е сместен контејнер (27)
кој содржи газирани пијалок, еластичен вод за
издавање (28), столб од проводна славина (30) кој
содржи доводна цевка (35) и којшто е прицврстен
за разладната комора, глава за издавање (29)
поставена на столбот од славина (30) заради
прифаќање на еластичниот вод за издавање
(28), како и контејнер (27) којшто е поврзан за
време на употребата со водот за издавање (28)
кој, заедно со излезниот крај (41), може да биде

прикачен со главата за издавање (29), со можност
за отстранување, при што:


- разладната комора (26) содржи отвор на доводната цевка, чијашто димензија е суштински поголема од пречникот на водот за издавање (28);
- димензијата на отворот во попречен пресек на доводната цевка (35) која се наоѓа во столбот од проводна славина (30), е суштински поголема од пречникот на водот за издавање (28), **назначена со тоа што:**

- столбот има закривен горен крај кој формира водечки канал предвиден за насочување на водот за издавање кон главата за издавање;
- еластичниот вод за издавање (28) има затворачки вентил (32) на излезниот крај (41) заради врска со главата за издавање (29);
- доводната цевка (35) која се наоѓа во столбот од славина (30) има закривен горен крај кој формира водечки канал предвиден за насочување на водот за издавање кон главата за издавање;

- при што отворот на доводната цевка (35) и доводната цевка (35) која се наоѓа во столбот од славина (30) формираат канал за непречено насочување на водот за издавање од отворот кон главата за издавање (29), а водот за издавање (28) се состои од еластичен пластичен материјал со соодветна крутост за да овозможи потиснување на затворачкиот вентил (32) и излезниот крај (41) од отворот низ доводната цевка (35) која се наоѓа во столбот од проводна славина (30), кон главата за издавање (29).

Има уште 4 патентни барања.


Слика 1





- (51) **A 61K 31/425** (11) **902934**
(13) **T1**
(21) 2008/232 (22) 04/08/2008
(45) 31/10/2009
(30) 20010002764 17/08/2001 SE
(96) 15/08/2002 EP06001809.0
(97) 11/06/2008 EP1669068
(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) CAULKETT, Peter;
JAMES, Roger;
MCKERRECHER, Darren;
JOHNSTONE, Craig;
BOYD, Scott;
HARGREAVES, Rodney;
BOWKER, Suzanne;
BLOCK, Michael Howard and
Jones, Clifford David
(54) **СОЕДИНЕНИЈА СО ВЛИЈАНИЕ НА ГЛУКОКИНАЗА**

(57) 1. Употребата на соединение со формулата (I) или негова сол, солват или in-vivo хидролизирачки естер, при добивањето на медикамент за употреба во третманот или спречувањето на болест или медицинска состојба посредувана преку GLK:



Formula (I)

назначено со тоа што

m е 0, 1 или 2;

n е 0, 1, 2, 3 или 4;

и n + m > 0;

секое R¹ е независно одбрано од OH, -(CH₂)₁₋₄, OH, -CH₃-F^a, -(CH₂)₁₋₄-CH₃-F^a, -OCH₃-F^a, хало, C₁₋₆-алкил, C₂₋₆-алкенил, C₂₋₆-алкинил, NH₂, -NH-C₁₋₄-алкил, -N-ди-(C₁₋₄-алкил), CN, формил, фенил или хетероциклил евентуално супституиран со C₁₋₆-алкил;

секое R₂ е групата Y-X-

каде што

секое X е поврзувач независно одбрано од:

-O-Z-, -O-Z-O-Z-, -C(O)O-Z-, -OC(O)-Z-, -S-Z-, -SO-Z-, -SO₂-Z-, -N(R⁶)-Z-, -N(R⁶)SO₂-Z-, -SO₂N(R⁶)-Z-, -(CH₂)₁₋₄-, -CH=CH-Z-, -CaC-Z-, -N(R⁶)CO-Z-, -CON(R⁶)-Z-, -C(O)N(R⁶)S(O)₂-Z-, -S(O)₂N(R⁶)-C(O)-Z-, -C(O)-Z-, -Z-, -C(O)-Z-O-Z-, -N(R⁶)-C(O)-Z-

O-Z-, -O-Z-N(R⁶)-Z-, -O-C(O)-Z-O-Z-, или директна врска;

секое Z е независно директна врска, C₂₋₆-алкенилен или група со формулата -(CH₂)_p-C(R^{6a})₂-(CH₂)_{q-k};

секое Y е независно одбрано од арил-Z¹-, хетероциклил-Z¹-, C₃₋₇-циклоалкил-Z¹-, C₁₋₆-алкил, C₂₋₆-алкенил, C₂₋₆-алкинил, -(CH₂)₁₋₄-CH₃-F^a или -CH(OH)CH₃-F^a; каде што секое Y е независно евентуално супституирано со до 3 R⁴ групи;

секое R⁴ е независно одбрано од хало, -CH₃-F^a, CN, NH₂, C₁₋₆-алкил, -OC₁₋₆-алкил, -COOH, -C(O)O C₁₋₆-алкил, OH или фенил евентуално супституиран со C₁₋₆-алкил или -C(O)OC₁₋₆-алкил,

или R⁵-X¹-, каде што X¹ е независно како што е дефинирано во X горе и R⁵ е одбрано од водород, C₁₋₆-алкил, -CH₃-F^a, фенил, нафтил, хетероциклил или C₃₋₇-циклоалкил; и R⁵ е евентуално супституиран со еден или повеќе супституенти независно одбрани од: хало, C₁₋₆-алкил, -OC₁₋₆-алкил, -CH₃-F^a, CN, OH, NH₂, COOH, или -C(O)O C₁₋₆-алкил, секое Z¹ е независно директна врска, C₂₋₆-алкенилен или група со формулата -(CH₂)_p-C(R^{6a})₂-(CH₂)_{q-k};

R³ е одбрано од фенил или хетероциклил, и R³ е евентуално супституиран од една или повеќе R⁷ групи;

R⁶ е независно одбрано од водород, C₁₋₆-алкил или -C₂₋₄-алкил-O-C₁₋₄-алкил;

R^{6a} е независно одбрано од водород, хало, C₁₋₆-алкил или -C₂₋₄-алкил-O-C₁₋₄-алкил;

секое R⁷ е независно одбрано од:

C₁₋₆-алкил, C₂₋₆-алкенил, C₂₋₆-алкинил, (CH₂)₀₋₃-арил, (CH₂)₀₋₃-хетероциклил, (CH₂)₀₋₃-C₃₋₇-циклоалкил, OH, C₁₋₆-алкил-OH, хало, C₁₋₆-алкил-хало, OC₁₋₆-алкил, (CH₂)₀₋₂-S(O)₂-R⁸, SH, SO₃H, тиоксо, NH₂, CN, (CH₂)₀₋₃-NHSO₂-R⁸, (CH₂)₀₋₃-COOH, (CH₂)₀₋₃-O-(CH₂)₀₋₃-R⁸, (CH₂)₀₋₃-C(O)(CH₂)₀₋₃-R⁸, (CH₂)₀₋₃-C(O)O(CH₂)₀₋₃-R⁸, (CH₂)₀₋₃-C(O)NH₂, (CH₂)₀₋₃-C(O)NH(CH₂)₀₋₃-R⁸, (CH₂)₀₋₃-NH(CH₂)₀₋₃-R⁸, (CH₂)₀₋₃-NHC(O)(CH₂)₀₋₃-R⁸, (CH₂)₀₋₃-C(O)NHSO₂-R⁸ и (CH₂)₀₋₃-SO₂NHC(O)-R⁸ каде што алкил ланец, циклоалкил прстен или хетероциклил прстен во рамките на R⁷ е евентуално супституиран со еден или повеќе супституенти независно одбрани од: C₁₋₄-алкил, OH, хало, CN, NH₂, N-C₁₋₄-алкиламино, N,N-ди-C₁₋₄-алкиламино и OC₁₋₄-алкил;

R⁸ е одбрано од водород, C₁₋₆-алкил, арил, хетероциклил, C₃₋₇-циклоалкил, OH, C₁₋₆-алкил-OH, COOH, C(O)OC₁₋₆-алкил, N(R⁶)C₁₋₆-алкил, OC₁₋₆-алкил, C₁₋₆-алкилOC(O)C₁₋₆-алкил, C(OH)(C₁₋₆-алкил) C₁₋₆-алкил; каде што алкил ланец или арил, хетероарил или циклоалкил прстен во рамките на R⁸ е евентуално супституиран со еден или повеќе супституенти независно одбрани од: C₁₋₄-алкил, OH, хало, CN, NH₂, -NH-C₁₋₄-алкил, -N-ди-(C₁₋₄-алкил) и OC₁₋₄-алкил;

секое a е независно 1, 2 или 3;
p е цел број помеѓу 0 и 3;
q е цел број помеѓу 0 и 3;
и p + q < 4.

под услов да:

(i) кога R^3 е 2-пиридил и X е различно од -Z-, -C(O)-Z-O-Z-, -N(R⁶)-C(O)-Z-O-Z- или -O-Z-N(R⁶)-Z-, тогаш R^3 не може да биде моно-супституирано на 5-положба со R^7 група одбрана од COOH или C(O)OC₁₋₆алкил;

и понатаму под услов да кога R^3 е 2-пиридил, X е Z или -C(O)-Z-O-Z-, и Z е директна врска, -(CH₂)₁₋₄, -CH=CH-Z- или -C(O)O-Z-, тогаш R^3 не може да биде моно-супституирано на 5-положба со R^7 група одбрана од COOH или C(O)OC₁₋₆алкил; и


(ii) кога m е 2 и n е 2, m е 1 и n е 1, или m е 2 и n е 0, R^1 и/или R^2 не претставува:

група фенил -Z¹-X- на положбите 3 и 5 од фенил прстенот со формулата (I), каде што фенил групата од наведениот фенил -Z¹-X- е евентуално супституиран со до 3 R^4 групи; или

група C₁₋₆алкил-X- на положба 3 од фенил прстенот со формулата (I), каде што C₁₋₆алкил групата е евентуално супституирана со до 3 групи одбрани од R^4 и евентуално содржи двојна врска, и група фенил -Z¹-X- или хетероциклил-Z¹-X- на положба 5 од фенил прстенот со Формулата (I), каде што наведениот фенил -Z¹-X- или хетероциклил-Z¹-X- е евентуално супституиран со до 3 R^4 групи.

Има уште 11 патентни барања.

(51) A 61K 31/55,	(11) 902938	11 16.9	1007	183	0.184	5.233
A 61P 9/00	(13) T1	1217.8	499	58	0.1171	4.978
(21) 2008/233	(22) 04/08/2008	1318.9	1062	140	0.1338	4.686
	(45) 31/10/2009	1419.8	570	85	0.1506	4.485
(30) 20050001990 28/02/2005 FR		1520.2	549	63	0.1171	4.399
(96) 28/02/2006 EP06290327.3		1620.9	2565	635	0.2509	4.241
(97) 11/06/2008 EP1695709		1721.6	531	105	0.2007	4.104
(73) Les Laboratoires Servier		1822.3	213	35	0.1673	3.981
12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR		1923.4	278	27	0.1004	3.807
		2024.1	1404	185	0.1338	3.694
(74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ		2124.4	1526	176	0.1171	3.650
п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје		2224.8	676	100	0.1506	3.591
		2325.4	702	139	0.2007	3.504
(72) Damien, Gerard;		2426.2	1737	401	0.2342	3.403
Auguste, Marie-Noelle and		2526.8	258	51	0.2007	3.331
Horvat, Stephane		2627.2	182	24	0.1338	3.282
		2727.9	838	249	0.3011	3.193
(54) КРИСТАЛИНСКА ФОРМА ГАМА-D ОД ХЛОРОХИДРАТ НА ИВАБРАДИН, ПРОЦЕС ЗА НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ЈА СОДРЖАТ		2829.1	152	20	0.1338	3.071
(57) 1. gd-Кристалинска форма на ивабрадин хидрохлорид со формула (I):		Има уште 5 патентни барања.				




карактеристични по следниот дијаграм на рендгенска дифракција на прашок која се мери со употреба на PANalytical X'Pert Pro дифрактометар заедно со X'Celerator детектор и се изразува во однос на позиција на линија (2 тета агол на Браг, изразен во степени), височина на линија (изразена во количество), површина на линија (изразена во количество x степени), широчина на линија на пола висина ("FWHM", изразена во степени) и растојание на рамнина d (изразено во E):

линија бр. агол 2 тета(степени) висина(количество)
површина(количество x степени) FWHM(степени)
растојание на рамни на (E)

1	4.3	1077	124	0.1171	20.633
2	6.9	132	70	0.5353	12.787
3	8.4	269	35	0.1338	10.482
4	10.6	322	26	0.0836	8.310
5	11.9	733	97	0.1338	7.414
6	12.5	1406	278	0.2007	7.069
7	13.4	2975	442	0.1506	6.619
8	14.4	825	122	0.1506	6.134
9	15.8	1036	205	0.2007	5.598
10	16.3	540	107	0.2007	5.450

(51)	C 07D 223/16,	(11)	902928	1216.3	501	74	0.1506	5.419
	A 61K 31/55	(13)	T1	1317.0	1168	154	0.1338	5.210
(21)	2008/234	(22)	04/08/2008	1417.9	430	43	0.1004	4.962
		(45)	31/10/2009	1519.0	667	121	0.184	4.672
(30)	20050001989 28/02/2006 FR			1619.8	527	104	0.2007	4.483
(96)	28/02/2006 EP06290328.1			1720.2	726	144	0.2007	4.392
(97)	28/05/2008 EP1707562			1820.5	282	28	0.1004	4.323
(73)	Les Laboratoires Servier			1921.1	2255	260	0.1171	4.208
	12, Place de la Defense, 92415 Courbevoie Cedex, FR			2021.4	694	68	0.1004	4.147
				2121.6	744	86	0.1171	4.111
(74)	СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ			2222.3	175	35	0.2007	3.987
	п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје			2323.5	310	61	0.2007	3.784
				2424.2	1635	270	0.1673	3.683
				2524.5	1335	220	0.1673	3.625
(72)	Damien, Gerard;			2624.9	523	95	0.184	3.568
	Auguste, Marie-Noelle and			2725.5	657	130	0.2007	3.485
	Horvat, Stephane			2826.0	933	154	0.1673	3.431
(54)	КРИСТАЛИНСКА ФОРМА ГАМА ОД ХЛОРОХИДРАТ НА ИВАБРАДИН, ПРОЦЕС ЗА НЕЈЗИНА ПОДГОТОВКА И ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВИ КОИ ЈА СОДРЖАТ			2926.4	1549	230	0.1506	3.380
				3026.8	419	83	0.2007	3.323
				3127.3	350	69	0.2007	3.267
				3228.0	1108	146	0.1338	3.186
(57)	1. g-Кристалинска форма на ивабрадин хидрохлорид со формула (I):			3329.1	144	19	0.1338	3.066

Има уште 5 патентни барања.



карактеристични по следниот дијаграм на рендгенска дифракција на прашок која се мери со употреба на PANalytical X'Pert Pro дифрактометар заедно со X'Celerator детектор и се изразува во однос на позиција на линија (2 тета агол на Браг, изразен во степени), висина на линија (изразена во количество), површина на линија (изразена во количество x степени), широчина на линија на пола висина ("FWHM", изразена во степени) и растојание на рамнина d (изразено во Å):

линија бр. агол 2 тета(степени височина (количество) површина(количество x степени FWHM (степени) растојание на рамнина (Å)

1	4.2	1456	144	0.1004	20.762
2	6.9	125	99	0.8029	12.880
3	8.4	182	18	0.1004	10.503
4	10.7	240	32	0.1338	8.249
5	11.3	74	15	0.2007	7.858
6	12.0	644	64	0.1004	7.392
7	12.5	1476	219	0.1506	7.060
8	13.4	2691	400	0.1506	6.612
9	14.5	541	80	0.1506	6.119
10	14.8	104	17	0.1673	5.981
11	15.9	815	67	0.0836	5.559


- (51) **B 62K 15/00**, 25/16 (11) **902932**
 (13) **T1**
 (21) 2008/235 (22) 04/08/2008
 (45) 31/10/2009
- (30) 20020000101 15/04/2002 SI and
 20020000308 18/12/2002 SI
 (96) 03/03/2003 EP03708437.3
 (97) 23/07/2008 EP1494916
 (73) **Studio Moderna SA**
Via Pretorio 22 / 6900 Lugano, CH
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) MIHELIC, Miko
 (54) **ВЕЛОСИПЕД НА СКЛОПУВАЊЕ**
 (57) 1. Велосипед на склопување кој се состои од:
 (А) рамка (1) која има горна цевка, главна цевка,
 долна цевка (2), и цевка за седење,

(Б) склоплив состав на предно тркало, кој има виљушка на предното тркало (4) вртливо прикачена на рамката (1) и предно тркало (3) монтирано на виљушката на предното тркало (4), и


(В) состав на задно тркало, кој има потпирачи за ланец (26) и задно тркало (18) монтирано на потпирачите за ланец (26), **карактеристичен по тоа што**

(Г) долната цевка (2) е направена од две цевки кои имаат простор (2') помеѓу нив, каде што составот на предното тркало се склопува со ротација на виљушката на предното тркало (4) за 180 степени и склопување кон долната цевка (2), за притоа делумно да се вметне предното тркало (3) во наведениот простор (2').

Има уште 15 патентни барања.



ОПИСА 1




ОПИСА 2


- (51) **G 01N 33/68**,
A 61K 38/00, 39/00,
C 07K 7/06,
C 12N 15/00, 5/10,
G 01N 33/574
- (21) 2008/238
- (30) 20021025139 29/05/2002 DE
- (96) 14/05/2003 EP03735383.6
- (97) 06/08/2008 EP1508047
- (73) **Immatics Biotechnologies GmbH**
Paul-Ehrlich-Str. 15, 72076 Tubingen, DE
- (74) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
Ул."Вељко Влаховик" 4/ 1-1, 1000, Скопје
- (72) WEINSCHENK, Toni and
Rammensee, Hans, Georg
- (54) **МЕТОДА ЗА ИДЕНТИФИКУВАЊЕ НА**
ИМУНОРЕАКТИВНИ ПЕПТИДИ

(11) **902942**
(13) **T1**
(22) 07/08/2008
(45) 31/10/2009

- (57) 1. ин витро постапка за идентификација на МНС лиганди, со следните чекори:
- обезбедување на примерок од туморно и кореспондирачко здраво ткиво,
 - одредување на туморно специфичниот профил на експресија од обезбеденото ткиво,
 - изолација и анализа на МНС лиганди од примерокот на туморното ткиво,
 - споредба на податоците од чекорите под б) и д), и
 - идентификација на МНС лиганди врз основа на споредените податоци.
- Има уште 7 патентни барања.




Сл. 1






- (51) **C 07D 417/04**, 213/06 (11) **902941**
(13) **T1**
(21) 2008/239 (22) 08/08/2008
(45) 31/10/2009
(30) 20030504679P 22/09/2003 US
(96) 21/09/2004 EP04784626.6
(97) 02/07/2008 EP1664041
(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SUN, Qun
(54) **ФЕНИЛ-КАРБОКСАМИД СОЕДИНЕНИЈА**
КОРИСНИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА
(57) 1. Соединение со формулата:




или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа, што:

Ar₁ е



Ar₂ е



X е O или S;

R₁ е -хало, -CH₃, -C(хало)3-, -CH(хало)2, или -CH₂(хало);

секое R₂ е независно:

(а) -хало, -NH₂, -CN, или -NO₂;

(б) -(C₁-C₁₀)алкил, -(C₂-C₁₀)алкенил, -(C₂-C₁₀)алкинил, -(C₃-C₁₀)циклоалкил, -(C₈-C₁₄)бициклоалкил, -(C₈-C₁₄)трициклоалкил, -(C₅-C₁₀)

циклоалкенил, -(C₈-C₁₄)бициклоалкенил, -(C₈-C₁₄)трициклоалкенил, -(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10-член)бициклохетероцикл, секое од нив е несупституирано или супституирано со една или повеќе R₅ групи; или

(в) -фенил, -нафтил, -(C₁₄)арил, или -(5- до 10-член)хетероарил, секое од нив е несупституирано или супституирано со една или повеќе R₆ групи; секое R₃ е независно

(а) -хало, -CN, -OH, -NO₂, или -NH₂;

(б) -(C₁-C₁₀)алкил, -(C₂-C₁₀)алкенил, -(C₂-C₁₀)алкинил, -(C₃-C₁₀)циклоалкил, -(C₈-C₁₄)бициклоалкил, -(C₈-C₁₄)трициклоалкил, -(C₅-C₁₀)циклоалкенил, -(C₈-C₁₄)бициклоалкенил, -(C₈-C₁₄)трициклоалкенил, -(3- до 7-член)хетероцикл, или -(7- до 10-член)бициклохетероцикл, секое од нив е несупституирано или супституирано со една или повеќе R₅ групи; или

(в) -фенил, -нафтил, -(C₁₄)арил, или -(5- до 10-член)хетероарил, секое од нив е несупституирано или супституирано со една или повеќе R₆ групи;

секое R₅ е независно -CN, -OH, -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₆)алкенил, -хало, -N₃, -NO₂, -N(R₇)₂, -CH=NR₇, -NR₇OH, -OR₇, -COR₇, -C(O)OR₇, -OC(O)R₇, -OC(O)OR₇, -SR₇, -S(O)R₇, или -S(O)₂R₇;

секое R₆ е независно -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -(C₃-C₈)циклоалкил, -(C₅-C₈)циклоалкенил, -фенил, -(3- до 5-член)хетероцикл, -C(хало)3, -CH(хало)2, -CH₂(хало), -CN, -OH, -хало, -N₃, -NO₂, -N(R₇)₂, -CH=NR₇, -NR₇OH, -OR₇, -COR₇, -C(O)OR₇, -OC(O)R₇, -OC(O)OR₇, -SR₇, -S(O)R₇, или -S(O)₂R₇;

секое R₇ е независно -H, -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -(C₃-C₈)циклоалкил, -(C₅-C₈)циклоалкенил, -фенил, -(3- до 5-член)хетероцикл, -C(хало)3, -CH(хало)2 или -CH₂(хало);

секое R₈ е независно -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -(C₃-C₈)циклоалкил, -(C₅-C₈)циклоалкенил, -фенил, -C(хало)3, -CH(хало)2, -CH₂(хало), -CN, -OH, -хало, -N₃, -NO₂, -N(R₇)₂, -CH=NR₇, -NR₇OH, -OR₇, -COR₇, -C(O)OR₇, -OC(O)R₇, -OC(O)OR₇, -SR₇, -S(O)R₇, или -S(O)₂R₇;

секое R₁₁ е независно -(C₁-C₆)алкил, -(C₂-C₆)алкенил, -(C₂-C₆)алкинил, -(C₃-C₈)циклоалкил, -(C₅-C₈)циклоалкенил, -фенил, -C(хало)3, -CH(хало)2, -CH₂(хало), -CN, -OH, -хало, -N₃, -NO₂, -N(R₇)₂, -CH=NR₇, -NR₇OH, -OR₇, -COR₇, -C(O)OR₇, -OC(O)R₇, -OC(O)OR₇, -SR₇, -S(O)R₇, или -S(O)₂R₇;

секое хало е независно -F, -Cl, -Br или -I;

m е цел број во опсег од 0 до 4;

o е цел број во опсег од 0 до 4;

p е цел број во опсег од 0 до 2;

q е цел број во опсег од 0 до 6;

r е цел број во опсег од 0 до 5; и

s е цел број во опсег од 0 до 4;


каде што соединението не е N-(4-терц-Бутил-фенил)-4-(3-хлоро-пиазин-2-ил)-бензамид.

Има уште 32 патентни барања.

- (51) **B 29C 47/90** (11) **902935**
 (13) **T1**
 (21) 2008/241 (22) 11/08/2008
 (45) 31/10/2009
 (30) 20020017266 01/08/2002 EP
 (96) 01/08/2002 EP02017266.4
 (97) 16/07/2008 EP1386719
 (73) **Reifenhauser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik**
Spicher Strasse 46-48 53839 Troisdorf, DE
 (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
 бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
 (72) Helmut Meyer
 (54) **АПАРАТ ЗА КАЛИБРИРАЊЕ ПРИ ПРОИЗВЕ-**
ДУВАЊЕ ПЛАСТИЧНИ ФОЛИИ
 (57) 1. Уред за изработка пластични фолии со
 создавање на избиена, термопластифицирана,
 пластична цевка, каде што е поставена

кофичката за калибрација (1) како помош за
 калибрирање на избиената, пластична цевка,
 кофичката за калибрација (1) има водечки спојки
 (3) за водење на пластичната цевка поделена
 околу нејзиниот обем, и ролерите за водење на
 фолијата (4) поставени на водечките спојки (3),
 каде што ролерите за водење на фолијата (4) се
 потставени во форма на ротирачки лагери, секој
 ролер за водење на фолијата (4) има внатрешен
 прстен (6) кој е прикачен на поврзаните водечки
 спојки (3) така што тоа не е ни слободно да ротира
 околу водечката спојка ни слободно да се лизга
 по должината на водечките спојки, и ролерите
 за водење на фолијата (4) имаат ротирачки
 надворешен прстен (7) кој е потпрен спртивно
 на внатрешниот прстен (6) со посредување на
 ролерите (8) и е ротирачки и за двете водечки
 спојки (3) и поврзаниот внатрешен прстен (6)
 закачен на водечката спојка (3).

Има уште 3 патентни барања.



- (51) **C 07D 401/04,** (11) **902970**
 A 61K 31/506, (13) **T1**
 A 61P 3/10, 35/00, (22) 11/08/2008
 C 07D 401/12, 401/14 (45) 31/10/2009

(21) 2008/242

(30) 20040553571P 15/03/2004 US and
 20040629524P 18/11/2004 US

(96) 21/12/2004 EP04258153.8

(97) 16/07/2008 EP1586571

(73) **Takeda Pharmaceutical Company Limited**
1-1, Doshomachi 4-chome Chuo-ku Osaka-shi
Osaka 541-0045, JP

(74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(72) Feng, Jun;

Gwaltney, II, Stephen, L.;

Stafford, Jeffrey A.;

Zhang, Zhiyuan;

ELDER, Bruce J.;

ISBESTER, Paul K.;


PALMER, Grant J.;

SALSBURY, Jonathon S. and

ULYSEE, Luckner G.

(54) **ИНХИБИТОРИ НА ДИПЕПТИДИЛ ПЕПТИДАЗА**

(57) 1. Соединение кое содржи:




каде што:

M е CR₄;

R₂ е водород или е одбран од групата која се состои од (C₁₋₁₀)алкил, (C₃₋₁₂)циклоалкил, (C₃₋₁₂)циклоалкил(C₁₋₅)алкил, хетеро(C₃₋₁₂)циклоалкил(C₁₋₅)алкил, хетеро(C₃₋₁₂)циклоалкил, арил(C₁₋₁₀)алкил, хетероарил(C₁₋₅)алкил, (C₉₋₁₂)бициклоарил, хетеро(C₄₋₁₂)бициклоарил, хетеро(C₄₋₁₂)бициклоарил(C₁₋₅)алкил, карбонил(C₁₋₃)алкил, тиокарбонил(C₁₋₃)алкил, сулфонил(C₁₋₃)алкил, сулфинил(C₁₋₃)алкил, имино(C₁₋₃)алкил, amino, арил, хетероарил, хидрокси, алкокси, арилокси, хетероарилокси, карбонилна група, имино група, сулфонилна група и сулфинилна група, при што секој од наведените може да биде супституиран или несупституиран;

R₃ ја содржи формулата:



R₁₀ и R₁₁ се, независно еден од друг, одбрани од групата која се состои од водород, перхало(C₁₋₁₀)алкил, amino, (C₁₋₁₀)алкил, (C₃₋₁₂)циклоалкил хетеро(C₃₋₁₂)циклоалкил, арил(C₁₋₁₀)алкил, хетероарил(C₁₋₅)алкил, (C₉₋₁₂)бициклоарил хетеро(C₄₋₁₂)бициклоарил, карбонил(C₁₋₃)алкил, тиокарбонил(C₁₋₃)алкил, арил, хетероарил, хидрокси, алкокси, арилокси, хетероарилокси, карбонилна група, сулфонилна група и сулфинилна група, при што секој од наведените може да биде супституиран или несупституиран, или R₁₀ и R₁₁ заедно формираат 4-, 5-, 6- или 7-член прстен, при што секој од нив може да биде супституиран или несупституиран;

R₄ е водород или е одбран од групата која се состои од хало, перхало(C₁₋₁₀)алкил, amino, цијано, тιο, (C₁₋₁₀)алкил, циклоалкил, хетероциклоалкил, арилалкил, хетероарилалкил, арил, хетероарил, карбонил(C₁₋₃)алкил, тиокарбонил(C₁₋₃)алкил, сулфонил(C₁₋₃)алкил, сулфинил(C₁₋₃)алкил, имино(C₁₋₃)алкил, хидрокси, алкокси, арилокси, хетероарилокси, карбонилна група, имино група, сулфонилна група и сулфинилна група, при што секој од наведените може да биде супституиран или несупституиран; и

-L-X заедно се одбрани од групата која се состои од -(CH₂)-(2-цијано)фенил; -(CH₂)-(3-цијано)фенил; -(CH₂)-(2-хидрокси)фенил; -(CH₂)-(3-хидрокси)фенил; -(CH₂)-(2-алкенил)фенил; -(CH₂)-(3-алкенил)фенил; -(CH₂)-(2-алкинил)фенил; -(CH₂)-(3-алкинил)фенил; -(CH₂)-(2-метокси)фенил; -(CH₂)-(3-метокси)фенил; -(CH₂)-(2-нитро)фенил; -(CH₂)-(3-нитро)фенил; -(CH₂)-(2-карбокси)фенил; -(CH₂)-(3-карбокси)фенил; -(CH₂)-(2-карбоксамидо)фенил; -(CH₂)-(3-карбоксамидо)фенил; -(CH₂)-(2-сулфонамидо)фенил; -(CH₂)-(3-сулфонамидо)фенил; -(CH₂)-(2-тетразолил)фенил; -(CH₂)-(3-тетразолил)фенил; -(CH₂)-(2-аминометил)фенил; -(CH₂)-(3-аминометил)фенил; -(CH₂)-(2-хидроксиметил)фенил; -(CH₂)-(3-хидроксиметил)фенил; -(CH₂)-(2-фенил)фенил; -(CH₂)-(3-фенил)фенил; -(CH₂)-(2-хало)фенил; -(CH₂)-(3-хало)фенил; -(CH₂)-(2-CONH₂)фенил; -(CH₂)-(3-CONH₂)фенил; -(CH₂)-(2-CONH(C₁₋₇)алкил)фенил; -(CH₂)-(3-CONH(C₁₋₇)алкил)фенил; -(CH₂)-(2-CO₂(C₁₋₇)алкил)фенил; -(CH₂)-(3-CO₂(C₁₋₇)алкил)фенил; -(CH₂)-(2-NH₂)фенил; -(CH₂)-(3-NH₂)фенил; -(CH₂)-(2-(C₃₋₇)алкил)фенил; -(CH₂)-(3-(C₃₋₇)алкил)фенил; -(CH₂)-(2-(C₃₋₇)циклоалкил)фенил; -(CH₂)-(3-(C₃₋₇)циклоалкил)фенил; -(CH₂)-(2-арил)фенил; -(CH₂)-(3-арил)фенил; -(CH₂)-(2-хетероарил)фенил; -(CH₂)-(3-хетероарил)фенил; -(CH₂)-2-бромо-5-флуоро фенил; -(CH₂)-2-хлоро-5-флуоро фенил; -(CH₂)-2-цијано-5-флуоро фенил; -(CH₂)-2,5-дихлоро фенил; -(CH₂)-2,5-дифлуоро

фенил; $-(CH_2)_2$ -2,5-дибромо фенил; $-(CH_2)_2$ -бромо-3,5-дифлуоро фенил; $-(CH_2)_2$ -2-хлоро-3,5-дифлуоро фенил; $-(CH_2)_2$ -2,3,5-трифлуоро фенил; $-(CH_2)_2$ 2,3,5,6-тетрафлуорофенил; $-(CH_2)_2$ -2-бромо-3,5,6-трифлуоро фенил; $-(CH_2)_2$ -2-хлоро-3,5,6-трифлуоро фенил; $-(CH_2)_2$ -2-цијано-3,5-дифлуоро фенил; $-(CH_2)_2$ -2-цијано-3,5,6-трифлуоро фенил;

$-(CH_2)_2$ -(2-хетероциклоалкил)фенил; и $-(CH_2)_2$ -(3-хетероциклоалкил)фенил, при што секој од наведените може да биде супституиран или несупституиран.


Има уште 77 патентни барања.

СЛИКА 1






- (51) **C 07D 239/48,** (11) **902925**
 A 61K 31/506, (13) **T1**
 A 61P 29/00, (22) 12/08/2008
 C 07D 405/12 (45) 31/10/2009
- (21) 2008/243
 (30) 20040564745P 22/04/2004 US
 (96) 20/04/2005 EP05740166.3
 (97) 30/07/2008 EP1747204
 (73) **The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza**
Cincinnati, Ohio 45202, US
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ
 Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) BRUGEL, Todd, Andrew;
 TOWNES, Jennifer, Anne;
 CLARK, Michael, Philip;
 SABAT, Mark;
 GOLEBIEWSKI, Adam;
 DE, Biswanath;
 BERBERICH, Stephen, Matthew and
 BOSCH, Gregory, Kent
- (54) **ТРИ-ЗАМЕНЕТИ УРЕИ КАКО ИНХИБИТОРИ НА ЦИТОКИНА**
- (57) 1. Соединение кое ги вклучува сите енантио-мерични и диастериомерични форми и фармацевтски прифатливи соли од тоа, кои ја имаат формулата




при што,

R е заменет или незаменет C₁-C₁₀ линеарен или разгранет алкил;

R¹ ја има формулата



R² ја има формулата



L и L¹ се врзувачки групи, од кои секоја е независно селектирана од:

i) -C₂(R⁵)₂;

ii) -NR⁵ -; и

iii) -O-;

секој R⁵ е водород, C₁-C₄ линеарен или разгранет алкил; или R⁵ единици може да се земат заедно

за да формираат карбонил единица; секој од индексите x и y се независно 0 или 1;

R³ е единица селектирана од групата која се состои од:

i) заменет или незаменет C₃-C₁₀ карбоцикличен;

ii) заменет или незаменет C₆-C₁₀ арил;

iii) заменет или незаменет C₁-C₁₀ хетероцикличен;

и iv) заменет или незаменет C₁-C₁₀ хетероарил;

R⁴ е единица селектирана од групата која се состои од:

i) водород;

ii) заменет или незаменет C₁-C₁₀ линеарен или разгранет хидрокарбил;

iii) заменет или незаменет C₃-C₁₀ карбоцикличен;

iv) заменет или незаменет C₆-C₁₀ арил;

v) заменет или незаменет C₁-C₁₀ хетероцикличен; и

vi) заменет или незаменет C₁-C₁₀ хетероарил;

при што терминот „заменет“ значи дека еден или повеќе водородни атоми од хидрокарбилниот дел на секоја половина може да биде заменет со субституент или неколку субституенти селектирани од

i) -OR⁸;

ii) -C(O)R⁸;

iii) -C(O)OR⁸

iv) -C(O)N(R⁸)₂;

v) -CN;

vi) -N(R⁸)₂;

vii) -халоген;


viii) -CF₃, -CCl₃, -CBr₃; и

ix) -S(O)₂R⁸;


при што секој R⁸ е независно водород, заменет или незаменет C₁-C₄ линеарен, разгранет или цикличен алкил; или две R⁸ единици може да се земат заедно за да се формира прстен кој опфаќа од 3-7 атоми, единиците кои заменуваат се способни да заменат еден водороден атом, два водородни атоми или три водородни атоми на една хидрокарбилна половина, или заменуваат два водородни атоми на два соседни карбони за да се формира споменатиот субституент.

Има уште 18 патентни барања.

- (51) **A 61K 38/00**, 33/06, (11) **902950** (54) **СПРЕЧУВАЊЕ И ТРЕТИРАЊЕ НА АМИЛОИ-**
38/28, 9/26, (13) **T1** **ДОГЕНСКО ЗАБОЛУВАЊЕ**
A 61P 25/28 (22) 14/08/2008 (57) 1. Конјугат кој содржи Ав1-5 или Ав1-6 поврзан со
(21) 2008/246 (45) 31/10/2009 носач, **назначен со тоа што** носачот подобрува
(30) 19970067740P 02/12/1997 US and имунолошки одговор против Ав.
19980080970P 07/04/1998 US Има уште 19 патентни барања.
(96) 30/11/1998 EP98961833.5
(97) 25/06/2008 EP1033996
(73) **Elan Pharma International Limited**
Monksland Athlone / County Westmeath, IE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SCHENK, Dale, B.



СЛИКА 1



СЛИКА 2




- | | | |
|--|--|---|
| (51) C 07D 401/06,
A 61K 31/472,
A 61P 19/02 | (11) 902927
(13) T1
(22) 14/08/2008
(45) 31/10/2009 | (54) СОЛ НА 7-(2-(4-3-ТРИФЛУОРОМЕТИЛ-ФЕНИЛ)-1,2,3,6-ТЕТРАХИДРО-ПИРИД-1-ИЛ)ЕТИЛ) ИЗОКИНОЛИН БЕСИЛАТ, НЕГОВО ДОБИВАЊЕ И ТЕРАПЕВТСКА УПОТРЕБА |
| (21) 2008/247
(30) 20050002611 17/03/2005 FR
(96) 15/03/2006 EP06726092.7
(97) 25/06/2008 EP1861389 | | (57) 1. Сол на 7-(2-(4-(3-(Трифлуорометилфенил)-1,2,3,6-тетрахидропирид-1-ил)етил)изохинолин безилат.
Има уште 5 патентни барања. |
| (73) Sanofi-Aventis
174, Avenue de France, 75103 Paris, FR | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |
| (72) MONNIER, Olivier and
BARRE, Corinne | | |



- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) C 07K 1/36 , 14/59 | (11) 902940 | (54) ПРОЦЕС ЗА ПУРИФИКАЦИЈА НА РЕКОМ-
БИНАНТЕН hCG КОЈШТО ИМА СПЕЦИФИЧНА
БИОАКТИВНОСТ |
| | (13) T1 | |
| (21) 2008/253 | (22) 18/08/2008 | (57) 1. Процес за изготвување на рекомбинантен hCG
кој што има специфична биоактивност во опсегот
од 23,000-28,000 ИЕ/мг од примерок кој што ги
содржи чекорите на: |
| | (45) 31/10/2009 | (а) елутирање на примерокот низ силика
хроматографски столб, |
| (30) 20000103690 22/02/2000 EP | | (б) елутирање на примерокот низ јоно-изменувачки
хроматографски столб, |
| (96) 22/01/2001 EP01901188.1 | | (в) елутирање низ втор јоно-изменувачки хрома-
тографски столб, |
| (97) 27/08/2008 EP1257564 | | (г) елутирање низ HPLC столб на реверзна фаза,
и |
| (73) Laboratoires Serano SA | | (д) подложување на елуатот на хроматографија
на исклучување по големина. |
| Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH | | Има уште 6 патентни барања. |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ | | |
| бул. „Кузман Јосифовски Питу,, 28 лок.8, 1000,
Скопје | | |
| (72) PARADISI, Gianfranco; | | |
| ROSSI, Mara and | | |
| SCAGLIA, Laura | | |

- (51) **E 05B 19/00** (11) **902903**
 (13) **T1**
 (21) 2008/260 (22) 20/08/2008
 (45) 31/10/2009
 (30) 20032011690U 28/07/2003 DE
 (96) 28/07/2004 EP 04017854.3
 (97) 23/07/2008 EP1503010
 (73) **BKS GmbH**
Heidestrasse 71 42549 Velbert, DE
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) Hinz, Manfred and
 Ziaja, Klaus
 (54) **ПРОФИЛИРАН ЦИЛИНДАР СО КЛУЧ**
 (57) 1. Клуч (25) и придружен стандардизиран
 профилиран цилиндар, кадешто клучот
 (25) содржи назабувања (29а-ф) поставени

зад отворената чаура (26) помеѓу врвот на клучот (27) и главата на клучот (28) и кадешто профилираниот цилиндар содржи клинесте осигурувачи (21,22) кој лежат исклучиво во еден ред во дијаметралната рамнина (32) на центарот на бравата (30) и стојат во еден ред во оваа дијаметрална рамнина (32), се **карактеризира со тоа што** сите назабувања (29а-ф) на клучот (25) се издолжува единствено во однос на парцијалната ширина на лицето на клучот, и со тоа што барем од претходно одредената дебелина на назабувањата, останатата ширина на лицето на клучот којашто не е покриена од парцијалната ширина на назабувањата формира браник (20) којшто е странично издаден над назабувањата и лежи помеѓу клинестите осигурувачи кој што стојат единствено во еден ред и страничната површина на клучот ги покрива назабувањата, кадешто клучот (25) може да биде употребен во две позиции на вметнување коишто се израмнети една во однос на друга за 180° во секоја положба. Има уште 11 патентни барања.






- | | | |
|---|--|---|
| (51) A 61K 47/44 ,
31/704, 9/08,
A 61P 27/02 | (11) 902901
(13) T1
(22) 20/08/2008
(45) 31/10/2009 | (54) ФАРМАЦЕВТСКИ СОСТАВ БАЗИРАН НА АЗАЛИДИ ЗА ЛОКАЛНА ПРИМЕНА ВО ОФТАЛМОЛОГИЈАТА |
| (21) 2008/261 | | (57) 1. Фармацевтски состав за лекување на инфекции на очи со локална примена, се карактеризира со тоа што е во форма на очен лосион којшто содржи како терапевтски активен агенс соединение на антибиотик од класата на азалиди којшто е растворен во маслен носач особено направен од триглицериди на масни киселини. |
| (30) 20010005114 12/04/2001 FR | | Има уште 11 патентни барања. |
| (96) 11/04/2002 EP02732804.6 | | |
| (97) 04/06/2008 EP1377316 | | |
| (73) Laboratoires THEA
12, rue Louis Bleriot, Zone Industrielle du Brezet
63100 Clermont-Ferrand, FR | | |
| (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје | | |
| (72) LUYCKX, Jacques and
PILOTAZ, Frederic | | |

- | | | |
|---|---|--|
| <p>(51) C 07K 1/20,
A 61K 38/04,
C 07K 1/22,
14/47, 14/54,
14/715, 19/00</p> <p>(21) 2008/262</p> <p>(30) 20030157309 07/08/2003 IL</p> <p>(96) 05/08/2004 EP04745072.1</p> <p>(97) 30/07/2008 EP1651665</p> <p>(73) Laboratoires Serono SA
Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH</p> <p>(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје</p> <p>(72) BELZER, Ilana and
SCHWARTS BURD, Boris</p> | <p>(11) 902916</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 21/08/2008</p> <p>(45) 31/10/2009</p> | <p>(54) ПОСТАПКА ЗА ПУРИФИКАЦИЈА НА БЕЗИМУ-
НОГЛОБУЛИНСКИ ПРОТЕИН КОЈШТО СОДРЖИ
ДОМЕН СЛИЧЕН НА ИМУНОГЛОБУЛИН</p> <p>(57) 1. Постапка за пурифицирање или зафаќање
на безимуноглобулински протеин од интерес кој
што има помеѓу еден и десет домени слични на
имуноглобулин (слични на Ig) од биолошки флуид,
која што ги содржи чекорите на:</p> <p>а) контактирање на биолошкиот флуид кој што
го содржи протеинот од интерес со смола за
хроматографија на хидрофобен полнеж (HCIC),
б) измивање на смолата за да се отстранат
неврзаните контаминанти,
в) елутирање на протеинот од интерес со
третирање на смолата со раствор којшто содржи
органик растворувач.</p> <p>Има уште 20 патентни барања.</p> |
|---|---|--|

СЛИКА 1




- (51) **B 32B 27/10**, C 23C 14/20 (11) **902912**
(13) **T1**
(21) 2008/264 (22) 22/08/2008 (45) 31/10/2009
(30) 2004PD00085 30/03/2004 IT
(96) 10/09/2004 EP04021580.8
(97) 18/06/2008 EP1584464
(73) **ESSEOQUATTRO S.P.A.**
Frazione Camazzole 1/A, 35010 Carmignano di
Brenta (Padova), IT
(74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК-
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје
(72) Ortolani, Silvia;
Ortolani, Roberta and
Ortolani, Giuseppe

(54) **ХАРТИЈА ЗА ПАКУВАЊЕ ХРАНА И МЕТОДА ЗА НЕЈЗИНО ПРОИЗВОДСТВО**

- (57) 1. Хартија за пакување храна, што е составена од прв слој направен од харија (11) која е споена со втор слој направен од полиетилен (12), **карактеристична по тоа што** трет метален слој (13) е поставен на опишаниот полиетиленски слој (12), опишаниот втор слој (12) споен со опишаниот прв слој (11) на страната на третиот метален слој (13) преку вметнување четврти врзивен слој (14) помеѓу опишаниот трет метален слој (13) и опишаниот прв слој хартија (11), опишаниот четврти врзивен слој (14) е базиран на растителен скроб и глукоза.

Има уште 1 патентни барања.





- (51) **C 07D 241/42,** (11) **902907**
 A 61K 31/498, 35/00, (13) **T1**
 A 61P 1/04, (22) 25/08/2008
 1/18, 25/22, (45) 31/10/2009
 C 07D 401/12,
 403/12, 413/12

(21) 2008/265

(30) 20030494074P 08/08/2003 US

(96) 04/08/2004 EP04780055.2

(97) 06/08/2008 EP1651621

(73) **JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.**

Turnhoutseweg 30 / 2340 Beerse, BE

(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
 бр.15а-13, 1000, Скопје

(72) ALLISON, Brett, D.;

HACK, Michael, D.;


PHUONG, Victor, K.;

RABINOWITZ, Michael, H. and

ROSEN, Mark, D.

(54) **СОЕДИНЕНИЈА НА 2-(ХИНОКСАЛИН-5-ИЛСУЛ-
 ФОНИЛАМИНО)-БЕНЗАМИД КАКО ССК2
 МОДУЛАТОРИ**

(57) 1. Соединение со формулата (I):



назначено со тоа, што

R¹ и R² се секое независно одбрано од групата која се состои од

а) H, C₁₋₇алкил, C₂₋₇алкенил, C₂₋₇алкинил, C₃₋₇циклоалкил, C₃₋₇циклоалкенил, бензозаситен C₄₋₇циклоалкил каде што точката на закачување е јаглороден атом соседно на прстенестиот состав, C₃₋₇циклоалкилC₁₋₇алкил,

б) нафтил-(CRS₂)-, бензоилC₀₋₃алкил-(CRS₂)-, фенил, наведениот фенил евентуално кондензиран на два соседни јаглородни атоми до R^f, фенил-(CRS₂)-, наведениот фенил евентуално е кондензиран на два соседни јаглородни атоми до R^f,

R^f е линеарна 3- до 5-члена јаглеводородна средина која има 0 или 1 незаситени врски и која има 0, 1 или 2 јаглородни членови кој е карбонил,

в) Ar⁶-(CRS₂)-, каде што Ar⁶ е 6-член хетероарил кој има јаглород како точка на закачување, која има 1 или 2 хетероатом членови кои се -N= и евентуално бензо соединет,

г) Ar⁵-(CRS₂)-, каде што Ar⁵ е 5-член хетероарил

кој има јаглород како точка на закачување, која има хетероатом член одбран од групата која се состои од O, S, >NH или NC₁₋₄алкил, кој има 0 или 1 додатен хетероатом член кој е-N= и евентуално бензосоединет,

д) Ar⁶⁻⁶-(CRS₂)-, каде што Ar⁶⁻⁶ е фенил кој има точка на закачување и соединет кон 6-член хетероарил кој има 1 или

2 хетероатом членови кои се -N=,

ѓ) Ar⁶⁻⁵-(CRS₂)-, каде што Ar⁶⁻⁵ е фенил кој има точка на закачување и соединет кон 5-член хетероарил кој има 1 хетероатом член одбран од групата која се состои од O, S, >NH или NC₁₋₄алкил и кој има 0 или 1 додатен хетероатом член кој е-N=,

е) C₁₋₄алкилO- и HSC₁₋₄алкил,

каде што R¹ и R² не се истовремено H и, освен во положби каде R^S е назначен, секое од а) до г) е супституирано со 0, 1, 2, или 3 од R^q,

R^q е независно одбрано од групата која се состои од C₁₋₄алкил, хидрокси, флуоро, хлоро, бромо, јодо, трифлуорометил, аминок₁₋₄алкил, C₁₋₄алкиламино-C₁₋₄алкил, диC₁₋₄алкиламиноC₁₋₄алкил, HO-C₁₋₄алкил, C₁₋₄алкилO-C₁₋₄алкил, HS-C₁₋₄алкил, C₁₋₄алкилS-C₁₋₄алкил, C₁₋₄алкокси и C₁₋₄алкилS-,

R^S е независно одбрано од групата која се состои од H, C₁₋₄алкил, перхалоC₁₋₄алкил, моно- или ди-халоC₁₋₄алкил, аминок₁₋₄алкил, C₁₋₄алкиламиноC₁₋₄алкил, диC₁₋₄алкиламиноC₁₋₄алкил, HO-C₁₋₄алкил, HS-C₁₋₄алкил, C₁₋₄алкилO-C₁₋₄алкил, C₁₋₄алкилS-C₁₋₄алкил и фенил;

или, алтернативно,

R¹ и R² може да бидат земени заедно со азотот на кој се прикачени и се одбрани од групата која се состои од

i) 10-окса-4-аза-трицикло[5.2.1.0^{2,6}]дец-4-ил, евентуално моно- или ди-супституирана со R^p,

R^p е независно одбрано од групата која се состои од хидрокси, C₁₋₄алкил, хидроксиC₁₋₄алкил, фенил, моно-, ди- или три-хало супституиран фенил и хидроксифенил,

ii) 4-7 член хетероцикличен прстен наведениот хетероцикличен прстен има 0 или 1 додатни хетероатом членови одделени од азотот на закачување преку најмалку еден јаглороден член и одбран од O, S, -N=, >NH или >NR^p, кој има 0, 1 или 2 незаситени врски, кој има 0, 1 или 2 јаглородни членови кој е карбонил, евентуално кој има еден јаглороден член кој формира мост и кој има 0, 1 или 2 супституенти R^p,

iii) бензо кондензиран 4-7 член хетероцикличен прстен наведениот хетероцикличен прстен има 0 или 1 додатни хетероатом членови оделени од азотот на закачување преку најмалку еден јаглороден член и одбран од O, S, -N=, >NH или >NR^p, кој има 0, или 1 додатни незаситени врски, кој има 0, 1 или 2 јаглородни членови кој е карбонил, кој има 0, 1, 2, или 3 хало супституенти само на бензен прстенот и кој има 0, 1 или 2 супституенти R^p,

iv) 4-7 член хетероцикличен прстен наведениот хетероцикличен прстен има 0 или 1 додатни хетероатом членови одделени од азотот на закачување преку најмалку еден јаглороден член и одбран од O, S, -N=, >NH или >NR^P, кој има 0, 1 или 2 незаситени врски, кој има 0, 1 или 2 јаглородни членови кој е карбонил и евентуално кој има еден јаглороден член кој формира мост, хетероцикличниот прстен кондензиран на два соседни јаглородни атоми кои формираат заситена врска и азотен атом кој формира заситена врска кон 4-7 член јаглеводороден прстен, кој има 0 или 1 евентуално додатен хетероатом член, не на прстенестото спојување, O, S, -N=, >NH или >NR^P, кој има 0, 1 или 2 незаситени врски, кои имаат 0, 1 или 2 јаглородни членови кој е карбонил и кој има 0, 1 или 2 супституенти R^P,

v) 8-оксо- 1,5,6,8-тетрахидро-2H,4H-1,5-метано-пиридо[1,2-a][1,5]диазоцин-3-ил, кој евентуално има 0, 1 или 2 супституенти R^P,

R^a е независно одбрано од групата која се состои


од C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₃₋₆ циклоалкил, фенил, фуририл, тиенил, бензил, пирил-1-ил, -OH, -OC₁₋₆ алкил, -OC₃₋₆ циклоалкил, -Офенил, -SH, -SC₁₋₆ алкил, -SC₃₋₆ циклоалкил, -Сфенил, -Сбензил, -CN, -NO₂, -N(R^y)R^z (каде што R^y и R^z се независно одбрани од H, C₁₋₄ алкил или C₁₋₆ циклоалкил C₁₋₄ алкил), -(C=O)C₁₋₄ алкил, -SCF₃, хало, -CF₃, -OCF₃, и -COOC₁₋₄ алкил, или, алтернативно, два соседни R^a, може да бидат земени заедно со јаглородите на закачување за да формираат кондензиран прстен и одбран од групата која се состои од фенил, пиридил и пиримидинил; или алтернативно, R² и еден од R^a може да бидат земени заедно за да бидат -CH₂- или >C=O и да формира кондензиран прстен кон фенилот;

R^b е, независно, одбрано од групата која се состои од C₁₋₄ алкил и халоген;


и негови енантиомери, диастереоизомери, хидрати, солвати и фармацевтски прифатливи соли, естери и амиди.

Има уште 37 патентни барања.

- (51) **C 07D 473/06** (11) **902959**
(13) **T1**
(21) 2008/267 (22) 26/08/2008
(45) 31/10/2009
- (30) 03817096.5 06/05/2003 EP
(96) 06/05/2003 EP03817096.5
(97) 06/08/2008 EP1622908
(73) **CV THERAPEUTICS, INC**
3172 Porter Drive Palo Alto, CA 94304, US
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) IBRAHIM, Prabha;
ELZEIN, Elfatih;
PALLE, Venkata;
ZABLOCKI, Jeff;
VARKHEDKAR, Vaibhav;
XIAO, Dengming;
KALLA, Rao;
PERRY, Thao and
LI, Xiaofen
- (54) **ДЕРИВАТИ НА КСАНТИН КАКО АНТАГОНИСТИ
НА РЕЦЕПТОР НА А2В АДЕНОСИН**
- (57) 1. Соединение со формулата I или формулата II:



Formula I



Formula II

назначено со тоа што:

R¹ и R² се независно одбрани од водород, евентуално супституиран алкил, или група -D-E, во која D е ковалентна врска или алкилен, и E е евентуално супституиран алкокси, евентуално супституиран циклоалкил, евентуално супституиран арил, евентуално супституиран хетероарил, евентуално супституиран хетероциклил, евентуално супституиран алкенил, или евентуално супституиран алкинил, под услов да кога D е ковалентна врска, E не може да биде алкокси;

R³ е водород, евентуално супституиран алкил или евентуално супституиран циклоалкил;

X е евентуално супституиран 1,4-пиразолен;

Y е ковалентна врска или алкилен во кој еден јаглероден атом може евентуално да е заменет од -O-, -S-, или -NH- и е евентуално супституиран со хидрокси, алкокси, евентуално супституиран amino, или -COR, во кое R е хидрокси, алкокси или amino; под услов да кога евентуалното супституирање е хидрокси или amino тоа не може да е соседно на хетероатом; и

Z е водород, евентуално супституиран

моноцикличен арил или евентуално супституиран моноцикличен хетероарил;

под услов да Z е водород само кога Y е ковалентна врска;

каде што

супституиран алкил се однесува на алкил група

(i) која има 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти одбрани од групата која се состои од алкенил, алкинил, алкокси, циклоалкил, циклоалкенил, ацил, ациламино, ацилокси, amino, аминокарбонил, алкоксикарбониламино, азидо, циано, халоген, хидрокси, кето, тиокарбонил, карбокси, карбоксиалкил, арилтио, хетероарилтио, хетероциклилтио, тиол, алкилтио, арил, арилокси, хетероарил, аминосулфонил, аминокарбониламино, хетероарилокси, хетероциклил, хетероциклоокси, хидроксиамино, алкоксиамино, нитро, -SO-алкил, -SO-арил, -SO-хетероарил, -SO₂-алкил, -SO₂-арил и -SO₂-хетероарил, каде што сите супституенти се евентуално додатно супституирани од 1, 2, или 3 супституенти одбрани од алкил, карбокси, карбоксиалкил, аминокарбонил, хидрокси, алкокси, халоген, -CF₃, amino, супституиран amino, циано, и -S(O)_nR, каде што R е алкил, арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2; и/или

(ii) која е прекината од 1 до 10 атоми независно одбрани од кислород, сулфур и -NR^a-, каде што R^a е одбрано од водород, алкил, циклоалкил, алкенил, циклоалкенил, алкинил, арил, хетероарил и хетероциклил кои се евентуално додатно супституирани од алкил, алкокси, халоген, -CF₃, amino, супституиран amino, циано, или -S(O)_nRⁿ, во кое R е алкил, арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2;

супституиран алкенил, супституиран алкинил, супституиран арил, супституиран циклоалкил, супституиран хетероарил, супституиран хетероциклил и супституиран 1,4-пиразолен е од 1 до 5 супституенти одбрани од групата која се состои од алкил, алкенил, алкинил, алкокси, циклоалкил, циклоалкенил, ацил, ациламино, ацилокси, amino, аминокарбонил, алкоксикарбониламино, азидо, циано, халоген, хидрокси, кето, тиокарбонил, карбокси, карбоксиалкил, арилтио, хетероарилтио, хетероциклилтио, тиол, алкилтио, арил, арилокси, хетероарил, аминосулфонил, аминокарбониламино, хетероарилокси, хетероциклил, хетероциклоокси, хидроксиамино, алкоксиамино, нитро, -SO-алкил, -SO-арил, -SO-хетероарил, -SO₂-алкил, -SO₂-арил и -SO₂-хетероарил, каде што сите супституенти се евентуално додатно супституирани од 1 до 3 супституенти одбрани од алкил, карбокси, карбоксиалкил, аминокарбонил, хидрокси, алкокси, халоген, -CF₃, amino, супституиран amino, циано, и -S(O)_nR, каде што R е алкил, арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2;

супституиран алкокси се однесува на групата R-O-, каде што R е супституиран алкил или супституиран циклоалкил, или R е група -Y-Z, во

која Y е евентуално супституиран алкилен и Z е евентуално супституиран алкенил, евентуално супституиран алкинил, или евентуално супституиран циклоалкенил;

супституиран amino се однесува на групата -NRR, каде што секој R е независно одбран од групата која се состои од водород, алкил, циклоалкил, карбоксиалкил, арил, хетероарил и хетероциклил под услов да обете R групи не се водород, или група -Y-Z-, во која Y е евентуално супституиран алкилен и Z е алкенил, циклоалкенил, или алкинил, каде што сите супституенти се евентуално додатно супституирани од 1-3 супституенти одбрани од алкил, карбокси, карбоксиалкил, аминокарбонил, хидрокси, алкокси, халоген, -CF₃, amino, супституиран amino, циано, и -S(O)_nR, каде што R е алкил, арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2; и

супституиран алкилен се однесува на алкилен група


(i) која има 1, 2, 3, 4 или 5 супституенти одбрани од групата која се состои од алкил, алкенил, алкинил, алкокси, циклоалкил, циклоалкенил, ацил, ациламино, ацилокси,

амино, аминокарбонил, алкоксикарбониламино, азидо, циано, халоген, хидрокси, кето, тиокарбонил, карбокси, карбоксиалкил, арилтио, хетероарилтио, хетероциклилтио, тиол, алкилтио, арил, арилокси, хетероарил, аминосулфонил, аминокарбониламино, хетероарилокси, хетероциклил, хетероциклоокси, хидроксиамино, алкоксиамино, нитро, -SO-алкил, -SO-арил, -SO-хетероарил, -SO₂-алкил, -SO₂-арил и -SO₂-хетероарил, каде што сите супституенти се евентуално додатно супституирани од 1, 2, или 3 супституенти одбрани од алкил, карбокси, карбоксиалкил, аминокарбонил, хидрокси, алкокси, халоген, -CF₃, amino, супституиран amino, циано, и -S(O)_nR, каде што R е алкил, арил, или хетероарил и n е 0, 1 или 2; и/или

(ii) која е прекината од 1-20 атоми независно одбрани од кислород, сулфур и -NR^a-, каде што R^a е одбрано од водород, евентуално супституиран алкил, циклоалкил, циклоалкенил, арил, хетероарил и хетероциклил, или групи одбрани од карбонил, карбоксиестер, карбоксиамид и сулфонил.

Има уште 16 патентни барања.

- | | | |
|-------------------------|--------------------|--|
| (51) B 61B 13/04 | (11) 902908 | (54) ВОЗ КАКО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО КОЕ СЕ ДВИЖИ ПО ЕДНА ШИНА |
| | (13) T1 | |
| (21) 2008/269 | (22) 26/08/2008 | (57) 1. Воз како превозно средство кое се движи по една шина се состои од кабина за сместување на возачот, патници и/или товар и еден или повеќе погонски движечки делови, погонските движечки делови се погодни за движење по водечки канал на земјата, кабината е споена со најмалку еден погонски движечки дел (6, 7) со помош на издолжено подигната структура (4), превозното средство се карактеризира со тоа што издолжено подигнатата структура (4) се става во погон со цел промена на височината на кабината (2) во однос на тлото за време на вообичаено движење на превозното средство. |
| | (45) 31/10/2009 | Има уште 9 патентни барања. |
- (30) 2004PI02777 16/07/2004 BR
 (96) 18/07/2005 EP05758943.4
 (97) 18/06/2008 EP1781521
 (73) **De Siqueira Indio Da Costa, Luiz Augusto**
Rua Pinheiro Guimaraes 101 Botafogo 22281-080
Rio de Janeiro RJ, BR
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје




SLIKA 1



SLIKA 2

- (51) **C 07D 401/04**, (11) **902922**
A 61K 31/454, (13) **T1**
A 61P 25/00, (22) 27/08/2008
C 07D 211/64, 401/14 (45) 31/10/2009
- (21) 2008/271
(30) 20020427381P 18/11/2002 US;
20030460278P 03/04/2003 US;
20030488488P 17/07/2003 US and
20030714066 13/11/2003 US
(96) 17/11/2003 EP07006697.2
(97) 23/07/2008 EP1803718
(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg,
LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) CHEN, Zhengming
(54) **ДЕРИВАТИ НА 4-ТЕТРАЗОЛИЛ-4-ФЕНИЛПИПЕ-**
РИДИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ БОЛКА
(57) 1.Соединение со формулата (Ia) или (Ib):



или негова фармацевтски прифатлива сол за употреба како медикамент, назначено со тоа, што:
Ar1 е -C3-C8 циклоалкил, фенил, нафтил, антрил, фенантрил или -(5- до 7-член) хетероарил, секој


е несупституиран или супституиран со една или повеќе R2 групи;

Ar2 е фенил, нафтил, антрил, фенантрил или -(5- до 7-член) хетероарил, секој е несупституиран или супституиран со една или повеќе R2 групи;

G е -H, -L-(CH₂)_nCO₂R₄, -L-(CH₂)_nR₅, -(C1-C5 алкилен)CO₂R₄, или -(C1-C5 алкилен)R₅;

L = -C(O)-, -SO₂- или -SO-;

R1 = H, -C(O)NH₂, -C(O)NHOH, -CO₂R₄, -CHO, -CN, -(C1-C4 алкил), -C(O)NH(C1-C4 алкил), -C(O)N(C1-C4 алкил)₂,



R2 и R3 се секој независно -халоген, -C1-C3 алкил, -O(C1-C3 алкил), -NH(C1-C3 алкил) или -N(C1-C3 алкил)₂;

R4 = -H, -C1-C10 алкил, -CH₂O(C1-C4 алкил), -CH₂N(C1-C4 алкил)₂, или -CH₂NH(C1-C4 алкил);

R5 = -NH₂, -NH₂SO₂R₄, -C(O)NH₂, -C(O)NHOH, -SO₂NH₂, -C(O)NH(C1-C4 алкил), -C(O)N(C1-C4 алкил)₂, -SO₂NH(C1-C4 алкил), -SO₂N(C1-C4 алкил)₂, -H, -OH, -CN, -C3-C8 циклоалкил, фенил, нафтил, антрил, фенантрил, или -(5- до 7-член) хетероарил, секој е несупституиран или супституиран со една или повеќе R2 групи;

m = цел број во опсег од 0 до 4;

n = цел број во опсег од 1 до 4;

p = 0 или 1;

q = цел број во опсег од 0 до 3; и

r = цел број во опсег од 1 до 6.

Има уште 8 патентни барања.

- | | | | | | |
|------|--|------|---------------|------|--|
| (51) | A 61K 39/395,
38/17, 47/48,
A 61P 37/06,
C 07K 14/705,
16/28, 19/00 | (11) | 902914 | (54) | АНТАГОНИСТИ НА KIM-1 И НИВНА УПОТРЕБА
ЗА МОДУЛАЦИЈА НА ИМУНОЛОШКИОТ
СИСТЕМ |
| (21) | 2008/272 | (13) | T1 | (57) | 1. Употреба на антагонист на KIM-1 за добивање на фармацевтски состав за третирање на автоимунолошко заболување, назначена со тоа што антагонистот на KIM-1 е (а) антители или негов фрагмент за врзување со антиген кој посебно се врзува за надворешниот клеточен дел на целиот полипептид KIM-1, при што наведениот полипептид KIM-1 е одбран од групата која се состои од SEQ ID NO:1 и SEQ ID NO:2, или (б) полипептид кој содржи имуноглобулинска област на KIM-1, а му недостасува трансмембранска област и цитоплазмичка област на KIM-1. |
| (30) | 436934P 30/12/2002 US | (45) | 27/08/2008 | | Има уште 11 патентни барања. |
| (96) | 29/12/2003 EP03800194.7 | | 31/10/2009 | | |
| (97) | 06/08/2008 EP1585546 | | | | |
| (73) | Biogen Idec MA Inc.
14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts 02142, US | | | | |
| (74) | БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | | | |
| (72) | RENNERT, Paul, D. | | | | |


СЛИКА 1 (ДОСЕГАШНА ПРАКСА)

```


HNPFFVILSLIHLADSVNGSVKVGAGSPVLPCNTSGAVTSHCWKNGGCSLFTQNG 60
IVNTNTHVTVTRKDTKLLGLDRLGDSVLTITAVSDGVTGCVHREHRTGMDKHTV 120
SLSLVPPVITFIVFIVFIVTVVSTVITVITVITVITVITVITVITVITVITVIT 180
TTSVPTVITVITVITVITVITVITVITVITVITVITVITVITVITVITVITVIT 240
IKRHTTGGFLVITVITVITVITVITVITVITVITVITVITVITVITVITVITVIT 300
VILALGVITLAKRYFFKRVVQVL RPKHSKRG 334
VSFSSSLQKALQWAFKFEVQSDVITVITVITVITVITVITVITVITVITVITVIT 359 (SEQ ID NO: 1)

```

СЛИКА 2 (ДОСЕГАШНА ПРАКСА)



- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) C 08G 63/91 , 63/695 | (11) 902909 | (54) КРИСТАЛИЗИРАН ПОЛИЕТИЛЕН ТЕРЕФТАЛАТ КОЈ СОДРЖИ СИЛИКОН И ПОСТАПКА ЗА НЕГОВО ДОБИВАЊЕ |
| (21) 2008/273 | (13) T1 | |
| (30) 114304 08/07/2004 CN | (22) 27/08/2008 | (57) 1. Кристализиран полиетилен терефталат (PET) кој содржи силикон во форма која е сврзана со и е интегрирана во молекулската структура на PET. |
| (96) 07/07/2005 EP05780103.7 | (45) 31/10/2009 | Има уште 21 патентни барања. |
| (97) 13/08/2008 EP1773910 | | |
| (73) Ofer, Zeev | | |
| 16 000 Prague 6, CZ | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |






- (51) **A 01N 47/34,**
A 61K 31/17,
C 07C 281/14, 337/00
(21) 2008/274
(30) 20020419887P 21/10/2002 US
(96) 20/10/2003 EP03256595.4
(97) 20/08/2008 EP1413201
(73) **Wyeth**
Five Giralda Farms/ Madison, New Jersey 07940, US
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) Dunney, Susan Joan;
Rugg, Douglas and
Heaney Kathleen

(11) **902960**
(13) **T1**
(22) 29/08/2008
(45) 31/10/2009

(54) **УПОТРЕБА НА АНТАГОНИСТИ СО НЕВРОНСКИ НАТРИУМ КАНАЛ ЗАЕДНО СО АМИТРАЗ ПРИ КОНТРОЛАТА НА ЕКТОПАРАЗИТИ ВО ТОПЛОКРВНИ ЖИВОТНИ**

(57) 1. Употреба на антагонист со невронски натриум канал со формулата (Ia)



(Ia)

или негов стереоизомер, и амитраз при производството на медикамент за спречување, подобрување или контрола на ектопаразитска инфекција или напад кај топлокрвно животно.


Има уште 8 патентни барања.

- (51) **C 07C 69/734**,
A 61K 31/192,
A 61P 3/06,
43/00, 9/10,
C 07C 229/34,
233/55, 233/81,
235/44, 235/78, 69/738
- (21) 2008/275
- (30) 20000158424 29/05/2000 JP
- (96) 25/05/2001 EP01932262.7
- (97) 10/09/2008 EP1285908
- (73) **Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.**
5, Kanda Surugadai 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo
101-0062, JP
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) NOMURA, Masahiro;
TAKAHASHI, Yukie;
MIYACHI, Hiroyuki;
SUZUKI, Masahiro;
TANASE, Takahiro, and
MURAKAMI, Kouji,

(11) **902985**
(13) **T1**
(22) 29/08/2008
(45) 31/10/2009


(54) **СУПСТИТУИРАНИ ДЕРИВАТИ НА ФЕНИЛПРОПИОНСКА КИСЕЛИНА**

- (57) 1. Супституирани деривати на фенилпропионска киселина претставени со општата формула (1)



назначени со тоа што R¹ означува алкил група со атоми на јаглерод од 1 до 4, алкокси група со атоми на јаглерод од 1 до 3, трифлуорометил група, трифлуорометокси група, фенил група која е несупституирана или може да има супституенти, фенокси група која е несупституирана или може да има супституенти или бензилокси група која е несупституирана или може да има супституенти, R² означува атом на водород, алкил група со атоми на јаглерод од 1 до 4 или алкокси група со атоми на јаглерод од 1 до 3, R³ означува алкокси група со атоми на јаглерод од 1 до 3, и начинот на врзување на А делот означува -CH₂NHCH₂-, -COCH₂O-, -OCH₂CO-, -COCH₂NH- или -NHCH₂CO-, нивни фармацевтски прифатливи соли и нивни хидрати. Има уште 28 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/5513,** (11) **902967**
 A 61P 35/00, 37/02, (13) **T1**
 C 07D 243/14, (22) 01/09/2008
 401/04, 401/06, (45) 31/10/2009
 403/04, 405/04,
 407/04, 409/04
- (21) 2008/276
 (30) 331235P 13/11/2001 US
 (96) 13/11/2002 EP02778828.0
 (97) 18/06/2008 EP1443937
- (73) **Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc.**
1125 Trenton-Harbourton Road, Titusville, New
Jersey 08560, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) LU, Tianbao;
 LAFRANCE, Louis, V., III;
 PARKS, Daniel, J.;
 MILKIEWICZ, Karen, L.;
 CALVO, Raul, R.;
 CUMMINGS, Maxwell, David;
 KIM, Alexander, J.;
 GRASBERGER, Bruce, L. and
 CARVER, Theodore, E., Jr.
- (54) **СУПСТИТУИРАНИ 1,4-БЕНЗОДИАЗЕПИНИ И**
НИВНА УПОТРЕБА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА КАНЦЕР
- (57) 1.Соединение со формулата (I):



или негов солват, хидрат или фармацевтски прифатлива сол, **назначено со тоа што:**

X и Y се, независно еден од друг, -C(O)-, -CH₂- или -C(S)-;

R¹, R², R³ и R⁴ се, независно еден од друг, водород, хало, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил, C₃₋₇ циклоалкил, евентуално супституиран C₆₋₁₀ арил, евентуално супституиран C₆₋₁₀ ар(C₁₋₆) алкил, евентуално супституиран хетероарил, евентуално супституиран хетероар(C₁₋₆) алкил, C₁₋₆ алкокси, евентуално супституиран C₆₋₁₀ арилокси, евентуално супституиран хетероарилокси, цијано, amino, алканоиламино, нитро, хидрокси, карбокси, или C₁₋₆ алкоксикарбонил;

или R¹ и R², или R² и R³, или R³ и R⁴ заедно формираат -(CH₂)_u-, каде што u е 3-6,

-CH=CH-CH=CH- или -CH₂CH=CHCH₂-;

R⁵ е водород, C₁₋₆ алкил, C₃₋₇ циклоалкил, евентуално супституиран C₆₋₁₀ арил, евентуално супституиран хетероарил, евентуално супс-

титуиран C₆₋₁₀

ар(C₁₋₆)алкил, евентуално супституиран хетероар(C₁₋₆)алкил, карбокси(C₁₋₆)алкил, C₁₋₆ алкоксикарбонил, C₁₋₆ алкоксикарбонил(C₁₋₆) алкил, аминокарбонил, аминокарбонил(C₁₋₆) алкил, алкиламинокарбонил или C₁₋₆ алкиламинокарбонилалкил;

R⁶ е C₃₋₇ циклоалкил, C₆₋₁₀ арил, хетероарил, C₃₋₇ циклоалкил(C₁₋₆)алкил, C₆₋₁₀ ар(C₁₋₆)алкил, хетероарил(C₁₋₆)алкил, или заситен или делумно незаситен хетероциклик, при што секој од нив може да биде супституиран;

R⁷ и R⁸ се, независно еден од друг, водород или C₁₋₆ алкил;

R⁹ е C₃₋₇ циклоалкил, C₆₋₁₀ арил, хетероарил, заситен или делумно незаситен хетероциклик, C₃₋₇ циклоалкил(C₁₋₆)алкил, C₆₋₁₀ ар(C₁₋₆)алкил или хетероарил(C₁₋₆)алкил, при што секој од нив може да биде супституиран; и

R¹⁰ е -(CH₂)_n-CO₂R^b, -(CH₂)_m-CO₂M, или -(CH₂)_i-OH, каде што:

R^b е водород, C₁₋₆ алкил, евентуално супституиран C₃₋₇ циклоалкил, или евентуално супституиран, заситен или делумно незаситен хетероциклик;

M е катјон; и

n е 0-8, m е 0-8, a i е 1-8;


и при што терминот „евентуално супституиран“ се однесува на група или групи кои може да се супституираат со еден или повеќе супституенти, кои се независно одбрани од групата која се состои од хидрокси, нитро, трифлуорометил, халоген, C₁₋₆ алкил, C₁₋₆ халоалкил, C₁₋₆ алкокси, C₁₋₆ алкилендиокси, C₁₋₆ aminoалкил, C₁₋₆ хидроксиалкил, C₂₋₄ алкенил, C₂₋₄ алкинил, C₆₋₁₀ арил, фенокси, бензилокси, 5- до 10-член хетероарил, C₁₋₆ aminoалкокси, amino, моно(C₁₋₄)алкиламино, ди(C₁₋₄)алкиламино, C₂₋₆ алкилкарбониламино, C₂₋₆ алкоксикарбониламино, C₂₋₆ алкоксикарбонил, C₂₋₆ алкоксикарбонилалкил, карбокси, C₂₋₆ хидроксиалкокси, (C₁₋₆) алкокси(C₂₋₆)алкокси, моно(C₁₋₄)алкиламино(C₂₋₆) алкокси, ди(C₁₋₄)алкиламино (C₂₋₆)алкокси C₂₋₁₀ моно(карбоксиалкил)амино, bis(C₂₋₁₀ карбоксиалкил)амино, C₂₋₆ карбоксиалкокси, C₂₋₆ карбоксиалкил, карбоксиалкиламино, гванидиноалкил, хидроксигванидиноалкил, цијано, трифлуорометокси или перфлуорометокси.

Има уште 52 патентни барања.

- (51) **G 06Q 10/00**, (11) **902897**
G 06F 15/02 (13) **T1**
(21) 2008/277 (22) 02/09/2008
(45) 31/10/2009
- (30) EРА03405636 02/09/2003 EP
(96) 02/09/2004 EP04761894.7
(97) 23/07/2008 EP1661074
(73) **GfK Telecontrol AG**
Obermattweg 9 6052 Hergiswil, CH
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) STEINMANN, Matthias
(54) **МЕТОДА ЗА ПРИМАЊЕ УРЕДИ И УРЕДУВАЊЕ**
И ОПРЕМА КОРИСТЕНИ ЗА ТАА ЦЕЛ
(57) 1. МЕТОДАа за одредување прием на уреди (1а-с), каде што електромагнетен идентификациски сигнал (5а-с) со содржани податоци и со опсег на трансмисија кој дефинира однапред одредено покривање (17а-с) е емитуван од секој уред (1а-с), и моменталната содржина на податоци е примена и складирана од личен апарат (7а-д; 41; 141) носен од личност (6а-д; 24), каде


што опсегот на трансмисија на уредот (1а-с) и чувствителноста на примање на личниот апарат (7а-д; 41; 141) се приспособени еден на друг на таков начин што не може да се прима повеќе податоци доколку уредот (1а-с) е поставен надвор од карактеристично човечко внимание или зона на перцепција (25) во однос на личниот апарат (7а-д; 41; 141) носен од личноста (6а-д; 24), каде што, преку бројач (40; 151) во личниот апарат (41; 141), количество на податоци во меморијата на апаратот (55; 155) се намалува и/или се изведува хронолошко доделување и/или се одредува колку често и/или колку долго личноста (6а-д; 24) која го носи личниот апарат (7а-д; 41; 141) била сместена во рамките на соодветниот опсег на трансмисија (16) на уредот (1а-с), **назначена со тоа што** во рамките на планот на методата, бројачот (40; 151) е привремено префрлен во часовна секвенца од сигнал на уредот така што фреквенцијата на часовникот за примање и складирање на содржаните податоци се менува со цел да се приспособи фреквенцијата на часовникот на карактеристични времетраења на личноста (6а-д; 24) која го носи личниот апарат (7а-д; 41) во рамките на опсегот на трансмисија (16) на соодветниот уред (1а-с).

Има уште 18 патентни барања.






- (51) **C 07D 209/42,** (11) **902910**
 A 61K 31/343, (13) **T1**
 31/404, 31/4439, (22) 02/09/2008
 A 61P 3/06, (45) 31/10/2009
 C 07D 307/85,
 401/12, 403/12
- (21) 2008/278
 (30) 301644P 28/06/2001 US
 (96) 24/05/2002 EP02780923.5
 (97) 20/08/2008 EP1404653
- (73) **Pfizer Products Inc.**
Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) HUATAN, Hiep;
 BERTINATO, Peter;
 BLIZE, Alan Elwood;
 BRONK, Brian;
 CHENG, Hengmiao;
 LI, Jin, and
 MASON, Clive Philip,
- (54) **ИНДОЛИ СУПСТИТУИРАНИ СО ТРИАМИД,
 БЕНЗОФУРАНИ И БЕНЗОТИОФЕНИ КАКО
 ИНХИБИТОРИ НА ПРОТЕИНОТ ЗА ТРАНСФЕР
 НА МИКРОЗОМАЛНИ ТРИГЛИЦЕРИДИ(МТР)
 И/ИЛИ НА ИЗЛАЧУВАЊЕТО НА АПОЛИПО-
 ПРОТЕИН”В”(„АРО В”)**
- (57) 1. Соединение со формулата 1:



или негова фармацевтски прифатлива сол,
назначено со тоа што:

R¹ е супституиран во 5. или 6. положба на
 формулата 1 и ја има следната структура:



m е цел број од 0 до 5;

n е цел број од 0 до 3;

p е цел број од 0 до 3;

L е -C(O)N(R⁹)-;

X е N или C(R⁶);

R², R⁸, R¹¹, R¹², R¹³ и R¹⁶ се, независно еден од
 друг, одбрани од хало, цијано, нитро, азидо,
 amino, хидрокси, (C₁-C₆)алкил, (C₂-C₆)алкокси,

метокси, (C₁-C₆)алкокси(C₁-C₆)алкил, моно-, ди-
 или три-хало(C₂-C₆)алкил, перфлуоро(C₂-C₄)
 алкил, трифлуорометил, трифлуорометил(C₁-C₅)
 алкил, моно-, ди- или три-хало(C₂-C₆)алкокси,
 трифлуорометил(C₁-C₅)алкокси, (C₁-C₆)алкилтио,
 хидрокси(C₁-C₆) алкил, (C₃-C₈) циклоалкил
 (CR^aR^b)_q-, (C₂-C₆)алкенил, (C₂-C₆)алкинил, (C₁-C₆)
 алкиламино-, (C₁-C₆)диалкиламино, amino(C₁-C₆)
 алкил-, -(CR^aR^b)_qNR¹⁴, -C(O)NR¹⁴, -NR¹⁴C(O)
 R¹⁶, -NR¹⁴OR¹⁵, -CH=NOR¹⁵, -NR¹⁴C(O)OR¹⁵,
 -NR¹⁴S(O)_iR¹⁵, -C(O)R¹⁵, -C(S)R¹⁵, -C(O)OR¹⁵,
 -OC(O)R¹⁵, -SO₂NR¹⁴, -S(O)_jR¹⁵, или -(CR^aR^b)_q
 S(O)_jR¹⁵;

секој R^a и R^b е независно H или (C₁-C₆)алкил;

R^c е H или R¹¹;

секој q е независно цел број од 0 до 6;

секој j е независно 0, 1 или 2;

R³ е H, хало, (C₁-C₈)алкил, или моно-, ди- или три-
 хало(C₁-C₈)алкил;

R⁴ е H, (C₁-C₆)алкил, (C₃-C₈)циклоалкил, -C(O)R¹⁵,
 -C(S)R¹⁵, -(CR^aR^b)_iO(C₁-C₆алкил), -(CR^aR^b)_iS(C₁-C₆
 алкил), -(CR^aR^b)_iC(O)R¹⁵, -(CR^aR^b)_iR¹⁵, -SO₂R¹⁵ или
 -(CR^aR^b)_q-фенил, при што фенилната средина
 може да биде супституирана со еден до пет R¹⁶
 одбрани независно еден од друг;

секој r е независно цел број од 2 до 5;

секој t е независно цел број од 1 до 6;

R⁵, R⁶ и R⁹ се независно еден од друг H, (C₁-C₆)
 алкил, (C₃-C₈)циклоалкил, -C(O)R¹⁵, -C(S)R¹⁵,
 -(CR^aR^b)_iO(C₁-C₆алкил), -(CR^aR^b)_iS(C₁-C₆алкил),
 -(CR^aR^b)_iC(O)R¹⁵, -(CR^aR^b)_iR¹⁵ или -SO₂R¹⁵;

R⁷ е фенил, пиридил, фенил-Z¹- или пиридил-Z¹-,
 каде што фенилната или пиридилната средина
 може да биде супституирана со еден до пет R¹²
 одбрани независно еден од друг;

Z¹ е -SO₂- или -(CR^aR^b)_v-;

v е независно цел број од 1 до 6;

R¹⁰ е фенил, пиридил, фенил-Z²- или пиридил-Z²-,
 при што фенилната или пиридилната средина
 може да биде супституирана со еден до пет R¹³
 одбрани независно еден од друг;

Z² е -S(O)_i-, -O-, -(CR^aR^b)_w-, или -(O)_k(CR^aR^b)_w(O)_k
 (CR^aR^b)_q-;

w е независно цел број од 1 до 6;

секој k е независно 0 или 1;

секој R¹⁴ е независно еден од друг H, (C₁-C₆)
 алкил, (C₃-C₈)циклоалкил, -C(O)R¹⁶, -C(S)R¹⁵,
 -(CR^aR^b)_iO(C₁-C₆алкил), -(CR^aR^b)_iS(C₁-C₆алкил),
 -(CR^aR^b)_iC(O)R¹⁵, -(CR^aR^b)_iR¹⁵ или -SO₂R¹⁵;


секој R¹⁵ е независно еден од друг H, (C₁-C₆)
 алкил, (C₃-C₈)циклоалкил, трифлуорометил, или
 трифлуорометил(C₁-C₅)алкил, при што алкилната
 и средините на горенаведените R¹⁵ групи може да
 бидат, независно една од друга, супституирани со
 1 до 3 супституенти кои се независно еден од друг
 одбрани од C₁-C₆ алкил, C₁-C₆ алкокси, amino,
 хидрокси, хало, цијано, нитро, трифлуорометил
 или трифлуорометокси;

и при што било која од горенаведените „алкилна“, „алкенилна“ или „алкинилна“ средина содржи CH_3 (метилна), CH_2 (метиленска), или CH (метинска) група која не е супституирана со халоген, SO или

SO_2 , или прикачена за N, O или S атом, и која врз наведената метилна, метиленска или метинска група може да носи супституент одбран од групата која се состои од хало, $-\text{OR}^a$, $-\text{SR}^a$ и $-\text{NR}^a\text{R}^b$.

Има уште 13 патентни барања.

СЛИКА 1




- (51) **G 02B 6/38** (11) **902902**
 (13) **T1**
 (21) 2008/280 (22) 03/09/2008
 (45) 31/10/2009
 (30) 20001019104 18/04/2000 DE
 (96) 21/03/2001 EP01938028.6
 (97) 18/06/2008 EP1275022
 (73) **ADC GmbH**
Beeskowdamm 3-11 14167 Berlin, DE
 (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
 бр.15а-13, 1000, Скопје
 (72) KAHLE, Eberhard and
 THALEMANN, Detlev
 (54) **ДВОЈНИ КОНЕКТОРИ ЗА ПРИКЛУЧНИ КОНЕК-**
ТОРИ ОД ОПТИЧКИ ВЛАКНА
 (57) 1. Двоен приклучен конектор, кој содржи двоен
 конектор (1) за конектори од оптички влакна и
 два единечни приклучни конектори (14), каде што
 секој единечен приклучен конектор (14) содржи


приклучно кукиште (18), и двојниот конектор (1) содржи два уреди за прицврстување за примање на два единечни приклучни конектори со цел да се формира двоен приклучен конектор, каде што уредите за прицврстување се дизајнирани на таков начин што секој од нив затвора со стегач голем дел од приклучно кукиште (18) и/или закривен спречувач (17) од приклучните конектори (14), примен, и спрегнувачка спојка (19) е поставена на секое приклучно кукиште (18) од единечниот приклучен конектор (14), каде што спрегнувачката спојка (19) е направена од спојка за заклучување (20) и спојка за ослободување (21), **назначен со тоа што** елемент во вид на спојка (13) е поставен на горната страна (2) од двојниот конектор (1) и, со единечните приклучни конектори (14) во прицврстената состојба, работи преку неговите клипови (19) така што придвижување на елементот во вид на спојка (13) предизвикува двата клипа (19) од единечните приклучни конектори (14) истовремено да се придвижат.

Има уште 2 патентни барања.


СЛИКА 1




СЛИКА 2



СЛИКА 3



- (51) **C 07C 229/30**, (11) **902917**
A 61K 31/10, (13) **T1**
31/165, 31/196, (22) 02/09/2008
31/197, 31/216, (45) 31/10/2009
A 61P 37/06,
C 07C 229/48,
237/24, 323/12
- (21) 2008/281
(30) 04292517.2 22/10/2004 EP
(96) 22/10/2004 EP04292517.2
(97) 04/06/2008 EP1650186
(73) **BIOPROJET and Sun Pharmaceuticals Industries Ltd**
30, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris, FR and Sparc, Akota Road Akota, Baroda 390020 Gujarat, India, IN
- (74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес
- (72) CAPET, Marc;
LEVOIN, Nicolas;
Berrebi-Bertrand, Issabelle;
Robert, Philippe;
SCHWARTZ, Jean-Charles;
LECOMTE, Jeanne-Marie;
Poupardin, Olivia;
Rajamannar, Thennati;
Pal, Ranjan Kumar;
Samanta, Biswajit;
Jivani Jignesh K;
Panchal, Bhavesh M.;
Bhatt, Isha H. and
Aradhya, Jayraj D.
- (54) **НОВИ ДЕРИВАТИ НА ДИКАРБОКСИЛНАТА КИСЕЛИНА**
- (57) 1. Соединението со формула (I)



назначено со тоа што

- Ar1 претставува арил група по потреба заменета со 1 до 5 групи, каде, секој R, идентичен или различен, е избран од групата која содржи халоген атом, -алкил, -Оалкил, -ОН, -COOR7, -CONR7R8, -алкил-халоген, -Оалкил-халоген, -NO₂, -CN, -NR7R8, -алкиларил, -арил, -S(O)_iR7, -алкенил, -Si(алкил)₃;

каде R7 и R8, идентични или различни, се избрани од групата која се состои од H; алкил по потреба заменет со халоген атом, полифлуороалкил, арил; хетероарил; или R7и R8 со N атом на кој се прикачени формираат хетероцикличен прстен;

- i е 0, 1 или 2;

- Y1 претставува -алкил-низа, по потреба

заменета со еден или повеќе R како што е дефинирано погоре, и по потреба содржи една или повеќе инсатурации и/или остаток избран од групата која содржи -алкен, -алкин, -CH=N-, -N=CH-, -CH=CH-, -O-N=CH-, -C(=O)(OR7)-, -C(=O)(OR7)-, -C(=O)(NR7)-, -N=N-, -S(O)_i-;

- m е 0 или 1;

- X претставува хетероатом;

- n е 0 или 1;

- Ar2 претставува -арил група по потреба заменета со една или повеќе групи како што е дефинирано погоре или каде 2 R може заедно со атомот за кој се врзани да формираат фузиран цикличен, арил или хетероарил прстен;

- p е 0 или 1;

- Y2- претставува -алкил- низа, по потреба заменета со еден или повеќе R како што е дефинирано погоре, и по потреба содржи една или повеќе инсатурации или хетероатоми и/или остаток избран од групата која содржи -алкен, -алкин, -CH=N-, -N=CH-, -CH=NO-, -O-N=CH-, -C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)(NR7)-, -N=N-, -S(O)_i-;

-R претставува водороден атом, или -алкил низа, по потреба заменета со еден или повеќе R како што е дефинирано погоре, и по потреба содржи една или повеќе инсатурации или хетеро атоми или остаток избран од групата која содржи -алкен, -алкин, -CH=N-, -N=CH-, -CH=NO-, -O-N=CH-, -C(=O)O-, -C(=O)(NR7)-, -N=N-, -S(O)_i-;

- Y3- претставува алкил- низа, по потреба заменета со еден или повеќе R како што е дефинирано погоре, и по потреба содржи една или повеќе инсатурации или хетероатоми и/или остаток избран од групата која содржи -алкен, -алкин, -CH=N-, -N=CH-, -CH=NO-, -O-N=CH-, -C(=O)-, -C(=O)O-, -C(=O)(NR7)-, -N=N-, -S(O)_i-;

- q е 0 или 1;

- Z претставува циклоалкил< група или арил<, C(алкил)< група, или R' и Z со N атом за кој се закачени, заедно формираат Хетероциклична или Хетероарил група;

(CO₂R'') и (COR''') може да се прикачат за истиот атом или двата соседни атоми;

- R'' претставува водороден атом или алкил низа, по потреба заменета со еден или повеќе R како што е дефинирано погоре, и по потреба содржи една или повеќе инсатурации;

- R''' претставува -ОН, -Оалкил, H, -NR7OR8, -NR7R8, природни или синтетички аминокиселини, каде R7 и R8 се дефинирани погоре;

или R'' и R''' заедно со атомот(ите) за кој се прикачени формираат прстен, па потоа формираат циклична интрамолекуларна bis карбонил група, вклучувајќи ги и дериватите на мелдрумската киселина;

како и нивните енантиомери, диастереоизомери, нивни смеси, слободни форми и фармацевтски прифатливи соли, хидрати, солвати со исклучок на соединенијата каде:



- $m=n=p=0$, $q=0$ или 1 , $R'=H$ или алкил, $Y2=-$ алкил
-, $Y3=-$ алкил -, $Z=-C$ (алкил) и $Ar1=$ несупституиран
фенил или фенил супституиран со еден или

повеќе идентични R каде R е Халоген; и


- $m=n=p=0$, $q=1$, $R'=H$, $Y2=-CH_2-$, $Z=-$ циклобутил< и
 $Ar1=$ несупституиран фенил.

Има уште 24 патентни барања.


- (51) **A 23L 1/236,**
A 21D 13/08,
A 23G 1/32,
3/38, 9/34,
A 23L 1/0528,
1/08, 1/09,
1/308, 1/314
- (21) 2008/282
- (30) 20040103889 12/08/2004 EP and
20040447297 24/12/2004 EP
- (96) 12/08/2005 EP05771060.0
- (97) 11/06/2008 EP1793691
- (73) **Sweetwell NV**
Boomsesteenweg 945 2610 Antwerpen-Wilrijk,
BE
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
- (72) DE BAETS, Sophie
- (54) **ФУНКЦИОНАЛНА ЗАМЕНА ЗА ШЕЌЕР**

(11) **902923**
(13) **T1**
(22) 05/09/2008
(45) 31/10/2009

- (57) 1. Состав за замена на шеќер којшто содржи состав од маса на влакна и состав на засладувач, кадешто
- споменатиот состав од маса на влакна содржи
 - 30 до 75 %, особено 45 до 65 %, базирано од вкупниот состав за замена на шеќерот којшто е 100 % од масата, полисахарид,
 - 5 до 45 %, особено 10 до 30 %, базирано од вкупниот состав за замена на шеќерот којшто е 100% од масата, олигосахарид и
 - споменатиот состав на засладувачот содржи
 - засладувач со висок интензитет во количество којшто е доволна да го обезбеди составот за замена на шеќер со слаткост еднаква на слаткоста на шеќерот,
- кадешто споменатиот олигосахарид содржи
- 5 до 10 %, базирано од вкупниот состав за замена за шеќерот којшто е 100% од масата, олигофруктоза и
 - 5 до 15 %, базирано на вкупниот состав за замена на шеќерот којшто е 100% од масата, олигосахарид резистентен на малтодекстрин и каде што барем еден полисахарид е пробиотик.
- Има уште 46 патентни барања.



Сл.1 Резултати од прифаќањето на торта со состав за замена на шеќер (♦) споредено со торта со шеќер (■) кај потрошувач, резултат на просечно прифаќање како "боја на корка", "боја на трошка", "чувство во уста" и "вкус" со резултат на 9-точки кадешто "1" значи екстремно сиромашен квалитет и "9" значи одличен квалитет.



Сл.2 Резултати од прифаќањето на колачи со состав за замена на шеќер (♦) споредено со колачи со шеќер (■) кај потрошувач, резултат на просечно прифаќање како "боја", "чувство во уста" и "вкус" со резултат на 9-точки кадешто "1" значи екстремно сиромашен квалитет и "9" значи одличен квалитет.



- | | | |
|--|--|---|
| (51) C 07D 455/06,
A 61K 31/473,
A 61P 25/14 | (11) 902964
(13) T1
(22) 05/09/2008
(45) 31/10/2009 | (54) ДИГИДРОТЕТРАБЕНАЗИНИ И ФАРМАЦЕВТСКИ
СОСТАВИ КОИ ГИ СОДРЖАТ ИСТИТЕ
(57) 1. 3,11b-cis-дихидротетрабеназин.
Има уште 28 патентни барања. |
| (21) 2008/283 | | |
| (30) 0403037 11/02/2004 GB and
543531P 11/02/2004 US | | |
| (96) 11/02/2005 EP05708289.3 | | |
| (97) 27/08/2008 EP1716145 | | |
| (73) Cambridge Laboratories (Ireland) Limited
Alexander House, The Sweepstakes, Ballsbridge,
Dublin 4, IE | | |
| (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје | | |
| (72) CLARKE, Ian;
TURTLE, Robert and
JOHNSTON, Grant | | |

(51) A 43B 7/12

(11) 902961

(54) ВОДООТПОРЕН И ПАРЕАПРОПУСТЛИВ ЃОН ЗА ЧЕВЛИ И МЕТОДА ЗА НЕГОВО ПРОИЗВОДСТВО

(13) T1

(21) 2008/289

(22) 04/09/2008

(57) 1. Водоотпорен пареапропустлив ѓон (10) за чевли, се состои од меѓуѓон (11) направен од кожа или сличен пропустлив за вода материјал, кој во горниот дел е делумно покриен со мембрана (12) направена од пареапропустлив материјал и водоотпорен на местото каде мембраната (12) е споена по рабовите со ѓонот назначен со тоа што мембраната (12) е споена со ѓонот со втиснат прстен за запечатување (14) изработен од раствор или дисперзија од полимер со сув остаток од најмалку 60% со додаток на агенси за зацврстување.

(45) 31/10/2009

Има уште 19 патентни барања.

(30) 2002PD00264 15/10/2002 IT


(96) 13/10/2003 EP03753547.3

(97) 09/07/2008 EP1551243


(73) GEOX S.p.A.

Via Feltrina Centro 16, 31044 Montebelluna
Localita Biadene (Treviso), IT


(74) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ Ул. "Илинденска" 2/ 13,
1400, Велес

(72) POLEGATO MORETTI, Mario, and
FERRARESE, Antonio


Сл. 1



Сл. 2




Сл. 3



- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| (51) A 61K 31/167 , 31/44,
A 61P 11/00 | (11) 903000
(13) T1 | (54) НОВА СИНЕРГИСТИЧКА КОМБИНАЦИЈА КОЈА
СОДРЖИ РОФЛУМИЛАСТ И ФОРМОТЕРОЛ |
| (21) 2008/296 | (22) 17/09/2008
(45) 31/10/2009 | (57) 1. Медикамент кој содржи рофлумиласт,
фармаколошки прифатлива сол на рофлумиласт
или N-оксидот на рофлумиласт во комбинација со
формотерол или фармаколошки прифатлива сол
на формотерол.
Има уште 12 патентни барања. |
| (30) 20020026505 27/11/2002 EP
(96) 26/11/2003 EP03767663.2
(97) 02/07/2008 EP1567139 | | |
| (73) Nycomed GmbH
Byk-Gulden-Strasse 2 78467 Konstanz, DE | | |
| (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје | | |
| (72) BEUME, Rolf;
MARX, Degenhard;
WEIMAR, Christian;
BUNDSCHUH, Daniela and
KOLASSA, Norbert | | |

- (51) **C 07D 487/04** (11) **902999**
(13) **T1**
(21) 2008/298 (22) 18/09/2008
(45) 31/10/2009
(30) 20040545288P 18/02/2004 US and
20040545580P 19/02/2004 US
(96) 17/02/2005 EP05713794.5
(97) 30/07/2008 EP1716152
(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) MINIDIS, Alexander;
XIN, Tao;
STEFANAC, Tomislav;
KERS, Annika;
WENSBO, David;
JOHANSSON, Martin;
SLASSI, Abdelmalik,;
MCLEOD, Donald;
ISAAC, Methvin;
EDWARDS, Louise, and
STAAR, Karin,
(54) **ЗАСИТЕНИ ХЕТЕРОЦИКЛИЧНИ СОЕДИНЕНИЈА**
И НИВНА УПОТРЕБА КАКО МЕТАБОТРОПСКИ
РЕЦЕПТОР АНТАГОНИСТИ ПРИ ТРЕТМАНОТ
НА ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНИ ЗАБОЛУВАЊА
(57) 1.Соединение со формулата I:



назначено со тоа што

X¹, X², X³, X⁴, и X⁵ се независно одбрани од групата која се состои од C, CR⁵, N, O, и S, каде што барем едно од X¹, X², X³, X⁴, и X⁵ не е N;

X⁶ е одбрано од групата која се состои од врска и CR⁵R⁶;

X⁷ е CR⁵ или N;

X⁸ е одбрано од групата која се состои од врска, CR⁵R⁶, NR⁵, O, S, SO, и SO²;

X⁹ е CR⁵ или N;

X¹⁰ е одбрано од групата која се состои од врска, CR⁵R⁶, (CR⁵R⁶)₂, O, S, и NR⁵;

R¹ е одбрано од групата која се состои од хидрокси, хало, нитро, C₁₋₆алкилхало, OC₁₋₆алкилхало, C₁₋₆алкил, OC₁₋₆алкил, C₂₋₆алкенил, OC₂₋₆алкенил, C₂₋₆алкинил, OC₂₋₆алкинил, C₀₋₆алкилC₃₋₆циклоалкил, OC₀₋₆алкилC₃₋₆циклоалкил, C₀₋₆алкиларил, OC₀₋₆алкиларил, CHO, (CO)R⁵, O(CO)R⁵, O(CO)

OR⁵, O(CN)OR⁵, C₁₋₆алкилOR⁵, OC₂₋₆алкилOR⁵, C₁₋₆алкил(CO)R⁵, OC₁₋₆алкил(CO)R⁵, C₀₋₆алкилCO₂R⁵, OC₁₋₆алкилCO₂R⁵, C₀₋₆алкилциано, OC₂₋₆алкилциано, C₀₋₆алкилNR⁵R⁶, OC₂₋₆алкилNR⁵R⁶, C₁₋₆алкил(CO)NR⁵R⁶, OC₁₋₆алкил(CO)NR⁵R⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(CO)R⁶, OC₂₋₆алкилNR⁵(CO)R⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(CO)NR⁵R⁶, C₀₋₆алкилSR⁵, OC₂₋₆алкилSR⁵, C₀₋₆алкил(SO)R⁵, OC₂₋₆алкил(SO)R⁵, C₀₋₆алкилSO₂R⁵, OC₂₋₆алкилSO₂R⁵, C₀₋₆алкил(SO₂)NR⁵R⁶, OC₂₋₆алкил(SO₂)NR⁵R⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(SO₂)R⁶, OC₂₋₆алкилNR⁵(SO₂)R⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(SO₂)R⁶, OC₂₋₆алкилNR⁵(SO₂)R⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(SO₂)NR⁵R⁶, (CO)NR⁵R⁶, O(CO)NR⁵R⁶, NR⁵OR⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(CO)OR⁶, OC₂₋₆алкилNR⁵(CO)OR⁶, SO₃R⁵ и 5- или 6-член прстен кој содржи атоми независно одбрани од групата која се состои од C, N, O и S, каде што наведениот прстен може да е супституиран од еден или повеќе A;

R² е одбран од групата која се состои од водород, хидрокси, хало, нитро, C₁₋₆алкилхало, OC₁₋₆алкилхало, C₁₋₆алкил, OC₁₋₆алкил, C₂₋₆алкенил, OC₂₋₆алкенил, C₂₋₆алкинил, OC₂₋₆алкинил, C₀₋₆алкилC₃₋₆циклоалкил, OC₀₋₆алкилC₃₋₆циклоалкил, C₀₋₆алкиларил, CHO, (CO)R⁵, O(CO)R⁵, O(CO)OR⁵, C₁₋₆алкилOR⁵, OC₂₋₆алкилOR⁵, C₁₋₆алкил(CO)R⁵, OC₁₋₆алкил(CO)R⁵, C₀₋₆алкилCO₂R⁵, OC₁₋₆алкилCO₂R⁵, C₀₋₆алкилциано, OC₂₋₆алкилциано, C₀₋₆алкилNR⁵R⁶, OC₂₋₆алкилNR⁵R⁶, C₁₋₆алкил(CO)NR⁵R⁶, OC₁₋₆алкил(CO)NR⁵R⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(CO)R⁶, OC₂₋₆алкилNR⁵(CO)R⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(CO)NR⁵R⁶, C₀₋₆алкилSR⁵, OC₂₋₆алкилSR⁵, C₀₋₆алкил(SO)R⁵, OC₂₋₆алкил(SO)R⁵, C₀₋₆алкилSO₂R⁵, OC₂₋₆алкилSO₂R⁵, C₀₋₆алкил(SO₂)NR⁵R⁶, OC₂₋₆алкил(SO₂)NR⁵R⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(SO₂)R⁶, OC₂₋₆алкилNR⁵(SO₂)R⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(SO₂)NR⁵R⁶, (CO)NR⁵R⁶, O(CO)NR⁵R⁶, NR⁵OR⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(CO)OR⁶, OC₂₋₆алкилNR⁵(CO)OR⁶, SO₃R⁵ и 5- или 6-член прстен кој содржи атоми независно одбрани од групата која се состои од C, N, O и S, каде што наведениот прстен може да е супституиран од еден или повеќе A;

R³ е 5- или 6-член прстен кој содржи атоми независно одбрани од групата која се состои од C, N, O и S, каде што наведениот прстен може да е супституиран од еден или повеќе A;

R⁴ е одбран од групата која се состои од хидрокси, хало, нитро, C₁₋₆алкилхало, OC₁₋₆алкилхало, C₁₋₆алкил, OC₁₋₆алкил, C₂₋₆алкенил, OC₂₋₆алкенил, C₂₋₆алкинил, OC₂₋₆алкинил, C₀₋₆алкилC₃₋₆циклоалкил, OC₀₋₆алкилC₃₋₆циклоалкил, C₀₋₆алкиларил, CHO, (CO)R⁵, O(CO)R⁵, O(CO)OR⁵, C₁₋₆алкилOR⁵, OC₂₋₆алкилOR⁵, C₁₋₆алкил(CO)R⁵, OC₁₋₆алкил(CO)R⁵, C₀₋₆алкилCO₂R⁵, OC₁₋₆алкилCO₂R⁵, C₀₋₆алкилциано, OC₂₋₆алкилциано, C₀₋₆алкилNR⁵R⁶, OC₂₋₆алкилNR⁵R⁶, C₁₋₆алкил(CO)NR⁵R⁶, OC₁₋₆алкил(CO)NR⁵R⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(CO)R⁶, OC₂₋₆алкилNR⁵(CO)R⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(CO)NR⁵R⁶, C₀₋₆алкилSR⁵, OC₂₋₆алкилSR⁵, C₀₋₆алкил(SO)R⁵, OC₂₋₆алкил(SO)R⁵, C₀₋₆алкилSO₂R⁵, OC₂₋₆алкилSO₂R⁵, C₀₋₆алкил(SO₂)NR⁵R⁶, OC₂₋₆алкил(SO₂)NR⁵R⁶, C₀₋₆алкилNR⁵(SO₂)



R^6 , OC_{2-6} алкил $NR^5(SO_2)R^6$, C_{0-6} алкил $NR^5(SO_2)NR^5R^6$, OC_{2-6} алкил $NR^5(SO_2)NR^5R^6$, $(CO)NR^5R^6$, $O(CO)NR^5R^6$, NR^5OR^6 , C_{0-6} алкил $NR^5(CO)OR^6$, OC_{2-6} алкил $NR^5(CO)OR^6$, SO_3R^5 и 5- или 6-член прстен кој содржи атоми независно одбрани од групата која се состои од C, N, O и S, каде што наведениот прстен може да е супституиран од еден или повеќе A;

R^5 и R^6 се независно одбрани од групата која се состои од водород, C_{1-6} алкил, C_{3-7} циклоалкил и арил;

A е одбран од групата која се состои од водород, хидрокси, хало, нитро, C_{1-6} алкилхало, OC_{1-6} алкилхало, C_{1-6} алкил, OC_{1-6} алкил, C_{2-6} алкенил, OC_{2-6} алкенил, C_{2-6} алкинил, OC_{2-6} алкинил, C_{0-6} алкил C_{3-6} циклоалкил, OC_{0-6} алкил C_{3-6} циклоалкил, C_{0-6} алкиларил, OC_{0-6} алкиларил, CHO, $(CO)R^5$, $O(CO)R^5$, $O(CO)OR^5$, $O(CN)OR^5$, C_{1-6} алкил OR^5 , OC_{2-6} алкил OR^5 , C_{1-6} алкил $(CO)R^5$, OC_{1-6} алкил $(CO)R^5$, C_{0-6} алкил CO_2R^5 , OC_{1-6} алкил CO_2R^5 , C_{0-6} алкилциано, OC_{2-6} алкилциано, C_{0-6} алкил NR^5R^6 , OC_{2-6} алкил NR^5R^6 , C_{1-6} алкил $(CO)NR^5R^6$, OC_{1-6} алкил $(CO)NR^5R^6$, C_{0-6} алкил $NR^5(CO)R^6$, OC_{2-6} алкил $NR^5(CO)R^6$, C_{0-6} алкил $NR^5(CO)NR^5R^6$, C_{0-6} алкил SR^5 , OC_{2-6} алкил SR^5 , C_{0-6} алкил $(SO)R^5$, OC_{2-6} алкил $(SO)R^5$, C_{0-6} алкил SO_2R^5 , OC_{2-6} алкил SO_2R^5 , C_{0-6} алкил $(SO_2)NR^5R^6$, OC_{2-6} алкил $(SO_2)NR^5R^6$, C_{0-6} алкил $NR^5(SO_2)R^6$, OC_{2-6} алкил $NR^5(SO_2)R^6$, C_{0-6} алкил $NR^5(SO_2)NR^5R^6$, OC_{2-6} алкил $NR^5(SO_2)NR^5R^6$, $(CO)NR^5R^6$, $O(CO)NR^5R^6$, NR^5OR^6 , C_{0-6} алкил $NR^5(CO)OR^6$, OC_{2-6} алкил $NR^5(CO)OR^6$, SO_3R^5 и 5- или 6-член прстен кој содржи атоми независно одбрани од групата која се состои од C, N, O и S;

n е 0, 1, 2, 3, или 4; или

негова фармацевтски прифатлива сол или хидрат; под услов:

а) кога $X^2 = X^4 = X^5 = N$, и било кое од X^8 или X^{10} е врска, тогаш X^9 не е N,

б) кога X^7 е N барем две од X^1 , X^2 , X^3 , X^4 , и X^5 не се N,

с) X^1 и X^3 не се O;


и под услов соединението да не е:

8-[5-(3-Хлоро-фенил)-[1,2,4]оксадиазол-3-илметил]-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8-тетрахи-дро-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиридин, 8-[5-(3-Хлоро-фенил)-[1,2,4]оксадиазол-3-илметил]-3-тиофен-2-ил-5,6,7,8-тетрахи-дро-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиридин, 8-[5-(5-Хлоро-2-флуоро-фенил)-[1,2,4]оксадиазол-3-илметил]-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8-тетрахи-дро-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиридин, 8-[5-(3-Хлоро-фенил)-[1,2,4]оксади-азол-3-илме-тил]-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8-тетрахи-дро-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиридин, 8-[5-(5-Хлоро-2-флуоро-фенил)-[1,2,4]оксадиазол-3-илметил]-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8-тетрахи-дро-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиридин, 8-[5-(3-Хлоро-фенил)-[1,3,4]оксадиазол-2-илметил]-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8-тетрахи-дро-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиридин, 8-[1-[5-(3-Хлоро-фенил)-[1,3,4]оксадиазол-2-ил]-етил]-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8-тетрахи-дро-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиридин,

8-[5-(5-Хлоро-2-флуоро-фенил)-[1,2,4]окса-диазол-3-илметил]-3-фуран-2-ил-5,6,7,8-тет-рахидро-[1,2,4] триазоло[4,3-а]пиридин, 8-[1-[5-(3-Хлоро-фенил)-[1,2,4]оксадиазол-3-ил]етил]-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8-тетрахи-дро-[1,2,4] триазоло[4,3-а]пиридин, 3-Пиридин-4-ил-8-[1(5-м-толил-[1,2,4]оксадиазол-3-ил)-етил]-5,6,7,8-тетрахи-дро-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиридин, (+)-8-{(1S)-1-[5-(3-хлорофенил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]етил]-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8-тетрахи-дро-[1,2,4] триазоло[4,3-а]пиридин (+)-8-{(1R)-1-[5-(3-хлорофенил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил]етил]-3-пиридин-4-ил-5,6,7,8-тетрахи-дро-[1,2,4] триазоло[4,3-а]пиридин, 3-[5-(3-Пиридин-4-ил-6,7-дихидро-5Н-[1,2,4] триазоло[4,3-а]пиридин-8-ил-метил)[1,3,4]оксадиазол-2-ил]бензонитрил, 3-[5-[3-(2-Метоксипиридин-4-ил)-6,7-дихидро-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиридин-8-илметил][1,3,4]оксадиазол-2-ил]бензонитрил 3-[5-[3-(2-Метокси-пиридин-4-ил)-6,7-дихидро-5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиридин-8-ил-метил][1,2,4]оксадиазол-3-ил]бензонитрил, 3-[3-[(3-пиридин-4-ил-6,7-дихидро[1,2,4] триазоло[4,3-а]пиридин-8(5Н) ил]-метил]-1,2,4-оксадиазол-5-ил]бензонитрил, 3-[3-[(3-метоксипиридин-4-ил)-6,7-дихидро[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиридин-8(5Н)-ил]-метил]-1,2,4-оксадиазол-5-ил]бензонитрил, 3-[5-[(3-пиридин-4-ил-6,7-дихи-дро[1,2,4] триазоло[4,3-а]пиридин-8(5Н)-ил]-метил]-1,2,4-оксадиазол-3-ил]бензонитрил, и 3-[5-[3-(2-Хидрокси-пиридин-4-ил)-6,7-дихидро 5Н-[1,2,4]триазоло[4,3-а]пиридин-8-илметил]-[1,2,4]оксадиазол-3-ил]-бензонитрил.

Има уште 35 патентни барања.

- (51) **C 07J 31/00** (11) **902973**
(13) **T1**
(21) 2008/299 (22) 18/09/2008
(45) 31/10/2009
- (30) 20000025221 14/10/2000 GB
(96) 09/10/2001 EP01972358.4
(97) 06/08/2008 EP1328538
(73) **AstraZeneca AB**
151 85 Sodertalje, SE
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) STEVENSON, Robert;
KERR, Fraser, Witton;
LANE, Anthony Raymond;
BRAZIER, Eve Joanne;
HOGAN, Philip John and
LAFFAN, David Dermot Patrick
- (54) **ПОСТАПКА И ПОЛУПРОИЗВОДИ ЗА ПРОИЗВЕ-**
ДУВАЊЕ 7-СУПСТИТУИРАНИ АНТИЕСТРО-
ГЕНИ
(57) 1. Постапка за добивање на полупроизвод
соединение со формулата (II)



каде што X е S, SO, SO₂, O, NR⁶, N(O)R⁶, (PO)R⁶, COO-, NR⁷SO₂, CONR⁶, CSNR⁶, NR⁷CO, NR⁷C(NR⁸)NR⁶, NR⁷CS, NR⁷CONR⁶, SO₂NR⁶ или CO, каде што R⁶ е водород или C₁₋₆ алкил, R⁷ е водород или C₁₋₆ алкил и R⁸ е циано, водород или нитро,
n е цел број од 3 до 14;

R е водород или хидрокси заштитна група,


R¹ е халоC₁₋₁₀ алкил, C₁₋₁₀ алкил, C₂₋₁₀ алкенил, C₂₋₁₀ циклоалкил, карбоксиC₁₋₁₀ алкил, C₁₋₁₀ алкоксикарбонилC₁₋₁₀ алкил, арил како на пример фенил, арил(C₁₋₁₀)алкил, како на пример фенил(C₁₋₁₀)алкил или ди(C₁₋₆ алкил)амино;

R² е водород, C₁₋₆ алкил или хидрокси;

R³ е водород, C₁₋₆ алкил, C₂₋₆ алкенил, C₂₋₆ алкинил;

R⁴ е хидрокси, C₁₋₁₀ алканоилокси, карбоксиC₁₋₁₀ алканоилокси или ароилокси, како на пример бензоилокси;

R⁵ е C₁₋₆ алкил; која постапка опфаќа ароматизација на соединението со формулата (III)




каде што R¹, R², R³, n, X и R⁵ се како што е дефинирано во врска со формулата (II) и R⁴ е група R⁴ или негова претходник група во присуство на средство за ацилирање, и потоа доколку е неопходно или пожелно, изведување на еден или повеќе од следниве чекори:

(i) отстранување секакви хидрокси заштитни групи R;

(ii) претворање прекурсор група R⁴ во група R⁴, или каде што R⁴ е група R⁴, претворање на истата во различна таква група.


Има уште 24 патентни барања.

- (51) **A 61K 31/519,** (11) **902962** (54) **ТРЕТИРАЊЕ ЛИМФОМА НА Т-КЛЕТКА СО**
A 61P 35/00 (13) **T1** **УПОТРЕБА НА 10-ПРОПАРГИЛ-10-ДЕЗАА-**
(21) 2008/300 (22) 18/09/2008 **МИНОПТЕРИН**
(45) 31/10/2009 (57) 1. Употреба на 10-пропаргил-10-деазаамино-
птерин во формулирање на лек за третирање
лимфома на Т клетка.
Има уште 2 патентни барања.
- (30) 20040521593P 30/05/2004 US
(96) 31/05/2005 EP05756183.9
(97) 20/08/2008 EP1750716
(73) **Sloan-Kettering Institute For Cancer Research**
New York, New York 10021, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) O'CONNOR, Owen, A. and
SIROTNAC, Francis




MTX $R_1=N$, $R_2=CH_3$
PDX $R_1=CH_2$, $R_2=H_2C-C(=O)NH_2$

Слика 1



- (51) **C 12N 15/61**,
A 23K 1/00,
A 23L 1/03,
A 61K 35/74,
C12N 9/90,
C12P 7/64
(21) 2008/301
(30) 20010113962 08/06/2001 EP
(96) 10/06/2002 EP02747365.1
(97) 10/09/2008 EP1399569
(73) **Teagasc Dairy Products Research
Centre, Cork, IE**
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) STANTON, Catherine;
ZELDER, Oskar;
KAESLER, Bruno and
ROSS, R. Paul
- (11) **902993**
(13) **T1**
(22) 18/09/2008
(45) 31/10/2009
- (54) **ИЗОМЕРАЗА НА КОЊУГИРАНА ЛИНОЛИНСКА
КИСЕЛИНА И ПРОЦЕС ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА
КОЊУГИРАНА ЛИНОЛИНСКА КИСЕЛИНА**
(57) 1. Еден изолиран молекул на нуклеинската
киселина кој кодира еден полипептид со
активност на
а) еден молекул на нуклеинската киселина со
низа прикажана во SEQ ID NO: 1,
б) молекули на нуклеинската киселина кои, како
резултат на дегенерација на генетскиот код,
се извлечени од молекулот на нуклеинската
киселина со низата прикажана во SEQ ID NO: 1,
в) деривати од молекулот на нуклеинската
киселина со низата прикажана во SEQ ID NO: 1 кои
кодираат полипептиди кои имаат најмалку 97%
идентитет на аминокиселинска низа на SEQ ID
NO: 2, без суштинско редуцирање на активноста
на изомеразата на конјугираната линолинска
киселина на полипептидите.
Има уште 11 патентни барања.

Слика 1: Биохидрогенизација на линолинска киселина во желудничкиот на
протокторите





- (51) **C 07K 14/605**, (11) **902987** (54) **GLP-1 ФУЗИРАНИ ПРОТЕИНИ**
 A 61K 38/26, 38/38, (13) **T1** (57) 1. Хетерологен фузиран протеин којшто содржи
 A 61P 3/10, (22) 19/09/2008 фузиран за вториот полипептид со N-завршеток и
 C 07K 14/765, 19/00, (45) 31/10/2009 C-завршеток каде што првиот полипептид е GLP-1
 C 12N 15/62 соединение и вториот полипептид е избран од
 (21) 2008/302 а) Fc дел на имуноглобулин;
 (30) 20000251954P 07/12/2000 US б) аналог на Fc делот на имуноглобулин; и
 (96) 29/11/2001 EP01995845.3 в) фрагменти на Fc делот на имуноглобулин,
 (97) 27/08/2008 EP1355942 и кадешто C-завршетокот од првиот полипептид
 (73) **ELI LILLY AND COMPANY** е фузиран кон N-завршетокот на вториот
Lilly Corporate Center, Indianapolis, IN 46285, US полипептид.
 (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" Има уште 21 патентни барања.
 5/1/32, 1000, Скопје
 (72) GLAESNER, Wolfgang;
 MICANOVIC, Radmilla and
 TSCHANG, Sheng-Hung, Rainbow

Сл.1

```

      5          10          15
Ala Glu Pro Lys Ser Cys Asp Lys Thr His Thr Cys Pro Pro Cys
      20          25          30
Pro Ala Pro Glu Lys Gly Gly Pro Ser Val Phe Leu Phe Pro Pro
      35          40          45
Lys Pro Lys Asp Thr Lys Met Ile Ser Arg Thr Pro Glu Val Thr
      50          55          60
Cys Val Val Val Asp Val Ser His Glu Asp Pro Glu Val Lys Phe
      65          70          75
Asn Trp Tyr Val Asp Gly Val Glu Val His Asn Ala Lys Thr Lys
      80          85          90
Pro Arg Glu Glu Gln Tyr Asn Ser Thr Tyr Arg Val Val Ser Val
      95          100          105
Leu Thr Val Leu His Gln Asp Trp Leu Asn Gly Lys Glu Tyr Lys
      110          115          120
Cys Lys Val Ser Asn Lys Ala Leu Pro Ala Pro Ile Glu Lys Thr
      125          130          135
Ile Ser Lys Ala Lys Gly Gln Pro Arg Glu Pro Glu Val Tyr Thr
      140          145          150
Leu Pro Pro Ser Arg Glu Glu Met Thr Lys Asn Gln Val Ser Leu
      155          160          165
Thr Cys Leu Val Lys Gly Phe Tyr Pro Ser Asp Ile Ala Val Glu
      170          175          180
Trp Glu Ser Asn Gly Gln Pro Glu Asn Asn Tyr Lys Thr Thr Pro
      185          190          195
Pro Val Leu Asp Ser Asp Gly Ser Phe Phe Leu Tyr Ser Lys Leu
      200          205          210
Thr Val Asp Lys Ser Arg Trp Gln Gln Gly Asn Val Phe Ser Cys
      215          220          225
Ser Val Met His Glu Ala Leu His Asn His Tyr Thr Gln Lys Ser
      230
Leu Ser Leu Ser Pro Gly Lys      [SEQ ID NO: 32]

```

- (51) **B65B 43/30** (11) **902984**
(13) **T1**
- (21) 2008/307 (22) 23/09/2008
(45) 31/10/2009
- (30) 04727365.1 14/04/2004 EP
(96) 14/04/2004 EP04727365.1
(97) 03/09/2008 EP1751007
- (73) **INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & Co. Betriebs KG**
Rudolf-Wild-Strasse 107-115 69214 Eppelheim, DE
- (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје
- (72) FURLOTTI, Filippo
- (54) **НАПРАВА ЗА ОТВОРАЊЕ ФЛЕКСИБИЛНИ САДОВИ**
- (57) 1. Направа за отворање флексибилни садови, која што содржи:
први средства за прифаќање (3,4) активни на првиот дел од садот;
втори средства за прифаќање (5) активни на вториот дел од садот кои го насочуваат првиот дел и ко-оперираат со наведените први средства за прифаќање (3,4) за да ги поместат наведените прв и втор дел оддалечени еден од друг, садот е оперативно сместен помеѓу наведените први и наведените втори средства за прифаќање (3,4;5); и
носечка конструкција (2) за наведените први и втори средства за прифаќање (3,4;5), каде што наведените втори средства за прифаќање (5) се подвижни помеѓу најмалку една оперативна

конфигурација во која е сместен садот помеѓу наведените први и втори средства за прифаќање (3,4;5) и најмалку една неактивна конфигурација во која садот не е сместен помеѓу наведените први и втори средства за прифаќање (3,4;5), како последица на движењето на наведените втори средства за прифаќање (5); и

зглобно се поврзани за носечката конструкција (2) за да ротира помеѓу наведената оперативна конфигурација и наведената неактивна конфигурација, **карактеристична со**

водилка (6) ротирачки поврзана за наведената носечка конструкција (2);

средства за ротирање на наведената водилка (6);


лизгач (7) лизгачки подвижен внатре во водилката (6) и кој што дефинира внатре во наведената водилка (6) две комори (27,37) од кои секоја има променлив волумен;

прачковиден елемент (8) интегрално поврзан за лизгач (7), наведените втори средства за прифаќање (5) се позиционирани соодветно со еден крај од наведениот прачковиден елемент (8); еластичен елемент (30) вклучен во една од наведените комори (27,37) и оперативно активен на лизгачот (7) за да го задржи на почетна неактивна позиција; и

средства (40) за креирање на нагоден степен на вакуум во секоја од наведените комори (27,37) присутни внатре во водилката (6), за да го активира лизгачкото движење на лизгачот (7) внатре во самата водилка (6) за да се подвижат наведените втори средства за прифаќање (5) кон и од наведените први средства за прифаќање (3,4).

Има уште 6 патентни барања.

СЛИКА 1




- (51) **C 07D 295/088**,
A 61K 31/4453,
A 61P 25/28
(21) 2008/308
(30) EPA 05100942 10/02/2005 EP
(96) 06/02/2006 EP06708050.7
(97) 23/07/2008 EP1846384
(73) **BIOPROJET**
30, rue des Francs-Bourgeois 75003 Paris, FR
(74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
(72) SCHWARTZ, Jean-Charles;
LECOMTE, Jeanne-Marie;
RAGA, Manuel M.;
SALLARES, Juan;
GUERRERO, Marta;
GUGLIETTA, Antonio;
ARRANG, Jean-Michel;
LIGNEAU, Xavier;
SCHUNACK, Walter;
GANELLIN, Charon, Robin and
STARK, Holger

(11) **902954**
(13) **T1**
(22) 23/09/2008
(45) 31/10/2009

(54) **МОНОХИДРОХЛОРИДНА СОЛ НА 1-[3-[3-(4-ХЛОРОФЕНИЛ) ПРОПОКСИ]ПРОПИЛ]- ПИПЕ-РИДИН**

(57) 1. Кристален 1-[3-[3-(4-хлорофенил)пропокси]пропил]-пиперидин монохидрохлорид со формулата (I)




(I)


и негови фармацевтски прифатливи солвати, вклучително хидрати.

Има уште 27 патентни барања.

СЛИКА 1.



- (51) **A 61K 31/4523**,
31/435, 31/437,
31/4985, 31/502,
31/519, 31/53,
A 61P 25/00,
C 07D 401/04, 403/14,
471/04, 487/04
- (11) **902955**
(13) **T1**
(22) 25/09/2008
(45) 31/10/2009
- (21) 2008/312
(30) 284665 P 18/04/2001 US
(96) 18/04/2002 EP02764243.8
(97) 06/08/2008 EP1385518
(73) **EURO-CELTIQUE S.A.**
2, avenue Charles de Gaulle / 1653 Luxembourg, LU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) CHEN, Zhengming;
Kyle, Donald J.;
VICTORY, Samuel and
GOEHNRING, Richard, R.
- (54) **СОЕДИНЕНИЈА НА БЕНЗИМИДАЗОЛОН**
- (57) 1. Соединение со формулата (IA):



назначено со тоа што:

A е заситен прстен;


n е цел број од 0 до 3;

Z е одбрано од групата која се состои од врска, -CH₂-, -NH-, -CH₂O-, -CH₂CH₂-, -CH₂NH-, -CH₂N(CH₃)-, NHCH₂-, -CH₂CONH-, -NHCH₂CO-, -CH₂CO-, -COCH₂-, -CH₂COCH₂-, CH(CH₃)-, -CH=, и -HC=CH-, каде што во јаглеродните и/или азотните атоми се несупституирани или супституирани со понизок алкил (т.е. алкил од 1-3 јаглеродни атоми), халоген, хидроксид или алкокси група;

R е одбрано од групата која се состои од водород, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₁₀ алкокси, и C₃₋₁₂ циклоалкил;

R₁ е одбрано од групата која се состои од водород, C₁₋₁₀ алкил, C₃₋₁₂ циклоалкил, C₂₋₁₀ алкенил, amino, C₁₋₁₀ алкиламино, C₃₋₁₂ циклоалкиламино, бензил, C₃₋₁₂ циклоалкенил, моноцикличен, бицикличен или трицикличен арилен или хетероарилен прстен,

хетеромоноцикличен прстен, хетеробицикличен прстенест систем, и спиро прстенест систем со формулата (II):



каде што X₁ и X₂ се независно одбрани од групата која се состои од NH, O, S и CH₂;

каде што наведениот алкил, циклоалкил, алкенил, C₁₋₁₀ алкиламино, C₃₋₁₂ циклоалкиламино, или бензил е евентуално супституиран со 1-3 супституенти одбрани од групата која се состои од халоген, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₁₀ алкокси, нитро, трифлуорометил, циано, фенил, бензил, бензилокси, наведениот фенил, бензил, и бензилокси евентуално се супституирани со 1-3 супституенти одбрани од групата која се состои од халоген, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₁₀ алкокси, и циано;

каде што наведениот C₃₋₁₂ циклоалкил, C₃₋₁₂ циклоалкенил, моноцикличен, бицикличен или трицикличен арил, хетероарилен прстен, хетеромоноцикличен прстен, хетеробицикличен прстенест систем, и спиро прстенест систем со формулата (II) се евентуално супституирани со 1-3 супституенти одбрани од групата која се состои од халоген, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₁₀ алкокси, нитро, трифлуорометил, фенил, бензил, фенилокси и бензилокси, каде што наведените фенил, бензил, фенилокси и бензилокси се евентуално супституирани со 1-3 супституенти одбрани од групата која се состои од халоген, C₁₋₁₀ алкил, C₁₋₁₀ алкокси, и циано;

R₂ е одбрано од групата која се состои од водород, C₁₋₁₀ алкил, C₃₋₁₂ циклоалкил и халоген, наведениот алкил евентуално е супституиран со оксо група;

или негова фармацевтски прифатлива сол, освен следниве соединенија:

1-[4-пиперидинил]-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-октахи-
дро-2H-бензимидазол-2-он и негов хидрохлорид;

1-[1-бензил-4-пиперидинил]-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-
октахи-дро-2H-бензимидазол-2-он;

1-{1-[2-(3,4-диметоксифенил)-2-оксо-1-етил]-4-
пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-октахи-дро-2H-
бензимидазол-2-он;

1-{1-[3-(3,4-диметоксифенил)-3-оксо-2-пропил]-4-
пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-октахи-дро-2H-
бензимидазол-2-он и негов фумарат;

1-{1-[3-(3,4,5-триметоксифенил)-3-оксо-2-пропил]-
4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-октахи-дро-
2H-бензимидазол-2-он и негов фумарат;

1-{1-[2-хидроксид-2-(3,4-диметоксифенил)-1-етил]-
4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-октахи-дро-
2H-бензимидазол-2-он;

1-{1-[3-хидроксид-3-(3,4-диметоксифенил)-2-



пропил]-4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-октаhydro-2H-бензимидазол-2-он fumarat;

1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4,5-триметоксифенил)-2-пропил]-4-пиперидинил}-транс-1,3,4,5,6,7,8,9-октаhydro-2H-бензимидазол-2-он;

1-[4-пиперидинил]-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-октаhydro-2H-бензимидазол-2-он и негов хидрохлорид;

1-[1-бензил-4-пиперидинил]-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-октаhydro-2H-бензимидазол-2-он;

1-{1-[3-(3,4-диметоксифенил)-3-оксо-2-пропил]-4-

пиперидинил}-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-октаhydro-2H-бензимидазол-2-он;

1-{1-[3-(3,4,5-триметоксифенил)-3-оксо-2-пропил]-4-пиперидинил}-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-октаhydro-2H-бензимидазол-2-он;

1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4-диметоксифенил)-2-пропил]-4-пиперидинил}-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-октаhydro-2H-бензимидазол-2-он fumarat;


1-{1-[3-хидрокси-3-(3,4,5-триметоксифенил)-2-пропил]-4-пиперидинил}-цис-1,3,4,5,6,7,8,9-октаhydro-2H-бензимидазол-2-он.

Има уште 19 патентни барања.

- (51) E 04F 19/08 (11) 902957
(21) 2008/313 (13) T1
(30) 2001RN00043 IT 27/07/2001 (22) 25/09/2008
(96) 22/04/2002 EP02425255.3 (45) 31/10/2009
(97) 02/07/2008 EP1279779
(73) Celli, Roberto
Via Zurigo, 61 47900 Rimini, IT
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
(54) ГИПСЕНА ПЛОЧА СО ОТВОР ЗА НАДЗОР И
СООДВЕТЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ЗАТВОРАЊЕ
(57) 1. Гипсена плоча (1) со отвор за надзор (2) и
соодветни елементи за затворање (3) од типот
кадешто елементите за затворање содржат прва
гипсена плоча (30) со димензии кој вистински
одговараат на оние од отворот за надзор (32) и
дебелина која воглавно е еднаква не дебелината

на гипсената плоча (1), **се карактеризира со тоа што** отворот за надзор (2) и елементот за затворање (3) се спојуваат во горниот дел и имаат соодветни долни рабови (21, 31) од точно ист облик и димензии, отворот за надзор (2) има барем сегменти (22) на внатрешниот периферен раб (23) наклонети, во однос на вертикалата на гипсаната плоча (1), со претходно одреден минимален агол (α) различен од нула со цел потпирање на соодветниот, спротивно обликуван дел (32) на надворешниот спореден раб (33) на елементот за затворање (3) наклонет со истиот агол (α), елементот за затворање (3) е цврсто потпрен со сегментите (22) од надворешниот периферен раб (23) во позиција за вметнување во отворот за надзор (2) со своите сопствени долни рабови (31) кои се воглавно во иста рамнина со долниот раб (10) на плочата (1).

Има уште 12 патентни барања.





- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61P 15/00, | (11) 902983 | (54) ЕДИНЕЧНА ДОЗА НА ИНХИБИТОР НА АРОМАТАЗА ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА НЕПЛОДНОСТ |
| A 61K 31/4196, 31/56, | (13) T1 | |
| A 61P 5/24 | (22) 29/09/2008 | (57) 1. Употреба на инхибитор на ароматаза избран од летрозол, анастрозол и ворозол за изготвување на медикамент за индуцирање на овулација кај жена која што пати од ановуларна неплодност, каде што медикаментот е за администрација како единечна доза на најмалку еден инхибитор на ароматаза на било кој од деновите од 1 до 5 од менструалниот циклус, каде што дозата на инхибиторот на ароматаза е ефективна за да ги намали серумските нивоа на естрадиол до постменопаузни нивоа. |
| (21) 2008/315 | (45) 31/10/2009 | Има уште 15 патентни барања. |
| (30) USP284282 US 17/04/2001 US | | |
| (96) 17/04/2002 EP02717919.1 | | |
| (97) 24/09/2005 EP1383578 | | |
| (73) ARES TRADING S.A. | | |
| Zone Industrielle de l'Ourieltaz, 1170 Aubonne, CH | | |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје | | |
| (72) CASPER, Robert and
MITWALLY, Mohamed, F., M. | | |




- | | | |
|--|--------------------|--|
| (51) A 61K 38/09, | (11) 902971 | (54) ЛЕКУВАЊЕ НА ДЕМЕНЦИЈА И НЕВРОДЕ- |
| A 61P 25/28 | (13) T1 | ГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛУВАЊА СО СРЕДНИ |
| (21) 2008/316 | (22) 02/10/2008 | ДОЗИ НА LHRH АНТАГОНИСТИ |
| | (45) 31/10/2009 | (57) 1. Употреба на LHRH антагонист за изготвување на |
| (30) 0287434P 30/04/2001 US | | лек за лекување на деменција и неврогенеративни |
| (96) 27/04/2002 EP02735312.7 | | заболувања кај човекот, карактеристичен |
| (97) 09/07/2008 EP1392348 | | со тоа што LHRH антагонистот се дава |
| (73) Aterna Zentaris GmbH | | во месечни единечни дози во количество |
| Weismullerstrasse 50 60314 Frankfurt am Main, | | од 60 - 100 mg месечно, и со тоа што LHRH |
| DE | | антагонистот е цетерореликс, тевереликс, антид, |
| (74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА | | абареликс, D-63153 (Ac-D-Nal-D-pCl-Phe-D-Pal- |
| ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК- | | Ser-N-Me-Tyr-D-Hci-Nle-Arg-Pro-D-Ala-NH ₂) или |
| ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ | | пептидомиметик. |
| п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, | | Има уште 5 патентни барања. |
| 1000 Скопје | | |
| (72) ENGEL, Jurgen and | | |
| VOEGELI, Rainer | | |



- | | | |
|---|---|---|
| <p>(51) A 61K 9/24, 31/22, 31/616</p> <p>(21) 2008/317</p> <p>(30) 0316424 11/12/2002 US</p> <p>(96) 03/12/2003 EP03812825.2</p> <p>(97) EP1581194 16/07/08</p> <p>(73) Bristol-Myers Squibb Company
 Route 206 and Province Line Road P.O.Box 4000
 Princeton, NJ 08543-4000 , US</p> <p>(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
 5/1/32, 1000, Скопје</p> <p>(72) BENKERROUR, Loutfy;
 GALLEY, Oliver;
 QUINET, Francoise;
 TIMMINS, Peter and
 ABEBE, Admassu</p> | <p>(11) 902956</p> <p>(13) T1</p> <p>(22) 03/10/2008</p> <p>(45) 31/10/2009</p> | <p>(54) ПОВЕЌЕСЛОЈНА ТАБЛЕТА КОЈАШТО СОДРЖИ ПРАВАСТАТИН И АСПИРИН И ПОСТАПКА</p> <p>(57) 1. Фармацевтски состав којшто содржи правастатин и аспирин во формулација направена да ја редуцира правастатин: аспирин интеракцијата, кадешто правастатинот и аспирирот се формулирани заедно во сендвич структура, аспирирот е присутен во првиот слој и правастатинот е присутен во другиот слој и вториот или средниот граничен слој којшто ги одвојува споменатиот прв слој којшто содржи аспирин од споменатиот друг слој којшто содржи правастатин, кадешто средниот граничен слој вклучува еден или повеќе агенси за пуферирање. Има уште 17 патентни барања.</p> |
|---|---|---|

- (51) **A 61K 39/395, 39/385** (11) **902990** (57) 1. Имунотерапевтски прибор за третирање туморни клетки чиј раст е зависен од систем на рецептори со тирозин киназа активност **назначен со тоа што** приборот содржи, за истовремена или последователна употреба, состојките A + C; или A + D; или B + C; или B + D; каде што A е антитело против EGF рецепторот; B е антитело против лигандот(ите) на EGF рецепторот; C е вакцина која го содржи EGF рецепторот, која вклучува антитела против наведениот рецептор; D е вакцина која го(и) содржи лигандот(ите) на EGF рецепторот, која вклучува антитела против наведениот(е) лиганд(и).
Има уште 10 патентни барања.
- (21) 2008/318 (13) **T1**
- (30) CU28700 08/12/2000 CU (22) 06/10/2008 (45) 31/10/2009
- (96) 06/12/2001 EP01999388.0
- (97) 06/08/2008 EP1350521
- (73) **Centro de Inmunologia Molecular**
12100 Ciudad Habana, CU
- (74) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
бр.15а-13, 1000, Скопје
- (72) PEREZ RODRIGUEZ, Rolando;
BEAUSOLEIL DELGADO, Irene;
CROMBET RAMOS, Tania and
GONZALEZ MARINELLO, Gisela, Maria
- (54) **ИМУНОТЕРАПЕВТСКИ КОМБИНАЦИИ ЗА ТРЕ-
ТИРАЊЕ ТУМОРИ**

Слика 1.




Слика 2.






- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| (51) A 61K 38/15 , A 61P 35/00 | (11) 902981 | (72) FAIRCLOTH, Glynn Thomas; |
| (21) 2008/319 | (13) T1 | BERTINO, Joseph R.; |
| (30) 454125 P 12/03/2003 US | (22) 06/10/2008 | MEDINA, Daniel; |
| 520293 P 14/11/2003 US | (45) 31/10/2009 | MITSIADDES, Constantine S.; |
| (96) 12/03/2004 EP04720081.1 | | ANDERSON, Kenneth and |
| (97) 27/08/2008 EP1603584 | | MITSIADDES, Nicholas |
| (73) DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC. and | (54) АПЛИДИН ЗА ТРЕТИРАЊЕ МУЛТИПЛА МИЕ- | |
| Pharma Mar S.A | ЛОМА | |
| Boston, MA 02115, US and 28770 Madrid, ES | (57) 1. Употреба на аплидин за производство на лек за | |
| (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ | третирање на мултипла миелома. | |
| СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје | Има уште 1 патентно барање. | |



- | | | |
|--|--------------------|---|
| (51) A 61K 31/5685, | (11) 902976 | (72) WULFERT, Ernst; |
| A 61P 25/00, 25/16, | (13) T1 | PRINGLE, Ashley, Ker and |
| 25/28, 9/10 | (22) 06/10/2008 | SUNDSTROM, Lars, Eric |
| (21) 2008/320 | (45) 31/10/2009 | (54) 7-ХИДРОКСИЕПИАНДРОСТЕРОН СО НЕВРО- |
| (30) 0016022 29/06/2000 GB | | ПРОТЕКТИВНА АКТИВНОСТ |
| (96) 29/06/2001 EP01945494.1 | | (57) 1. Употребата на производство на лек за заш- |
| (97) 23/07/2008 EP1294382 | | тита од акутно или хронично оштетување на |
| (73) Hunter-Fleming Limited | | 7-хидроксиепиандростерон. |
| Shaftsbury, Dorset SP7 9ND, GB | | Има уште 5 патентни барања. |
| (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ | | |
| СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје | | |




СЛИКА 1А


- (51) **C 07K 7/64**,
A 61K 38/13
(21) 2008/322
(30) 0346201 P 19/01/2001 US
(96) 17/10/2002 EP02767028.0
(97) 16/07/2008 EP1436322
(73) **ISOTECHNIKA INC.**
5120-75 Street, Edmonton, Alberta T6E 6W2, Canada, CA
(74) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕК-
ТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п. факс: 301, ул. 29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје
(72) NAICKER, Selvaraj;
YATSCOFF, Randall, W. and
FOSTER, Robert, T.,
(54) **МЕШАВИНИ НА АНАЛОГНИ СОЕДИНЕНИЈА НА
ЦИКЛОСПОРИНОТ И НИВНА УПОТРЕБА КАКО
ИМУНОМОДУЛИРАЧКИ АГЕНСИ**

(11) **902972**
(13) **T1**
(22) 09/10/2008
(45) 31/10/2009

- (57) 1. Соединение што содржи изомеричка мешавина на соединение аналогно на циклоспорин променето кај остатокот на 1- аминокиселина со 1,3-диен субституент, каде што изомеричката мешавина содржи од 75% до 95% од тежината на Е-изомерот и од 25% до 5% од тежината на Z-изомерот, каде што збирот на тежинскиот процент за (Е) изомерот и (Z) изомерот е 100 проценти, при што изомерите се Е- и Z- како што е одредено подолу:




Има уште 52 патентни барања.




Циклоспорин-А

Слика 1А


- (51) **A 61K 31/18**,
A 61P 3/00,
C 07C 311/06,
311/20, 311/46, 323/40,
C 07D 207/12,
209/08, 209/48,
209/88, 211/58,
213/75, 215/36,
217/04, 219/10,
231/16, 231/56,
233/68, 239/42,
277/56, 285/06,
295/12, 307/68,
307/91, 311/16,
317/66, 333/38, 333/72
- (21) 2008/323
- (30) 0336469 26/11/1999 JP
0353786 14/12/1999 JP
- (96) 21/11/2000 EP00976387.1
- (97) 20/08/2008 EP1249233
- (73) **SHIONOGI & CO., LTD**
Osaka-shi, Osaka 541-0045, JP
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
- (72) OKADA, Tetsuo;
HANASAKI, Kohji;
TAKENAKA, Hideyuki and
KAWANISHI, Yasuyuki
- (54) **НРУУ5 АНТАГОНИСТИ**
- (57) 1. Употреба на соединение со формулата (I)



кадешто R^1 е опционално супституиран C_1 - C_{10} алкил или опционално супституиран C_3 - C_8 циклоалкил. R^2 е водород или C_1 - C_{10} алкил и R^1 и R^2 земени заедно може да формираат C_1 - C_6 алкилен вклучувајќи го случајот



е



н е 1 или 2,


Х е опционално супституиран C_1 - C_6 алкилен, опционално супституиран C_2 - C_6 алкенилен, опционално супституиран $-CO-C_1$ - C_6 алкилен, опционално супституиран $-CO-C_2$ - C_6 алкенилен или




кадешто R^3 , R^4 , R^5 и R^6 се секој независно водород или C_1 - C_{10} алкил,



е опционално супституиран C_3 - C_8 циклоалкилен, опционално супституиран C_3 - C_8 циклоалкенилен, опционално супституиран C_5 - C_8 бициклоалкилен, опционално супституиран избран од бивалентна група формирана со исклучување на еден водород од фенил, нафтил, антрил, фенантрил, инданил, инденил, бифенилил, аценафтил, тетрахидронафтил и флуоренил, арилен или опционално супституиран хетероцикледил и р и q се секој независно 0 или 1, $-NR^2$ -X-може да е



каде што



е пиперидинедил, пиперазинедил, пиридинедил, пиразинедил, пиролидинедил или пироледил и U е единечна врска, C_1 - C_6 алкилен или C_2 - C_6 алкенилен,

Y е $OC(=O)R^7$, $-CONR^7$, $CSNR^7$, NR^7CO или NR^7CS .

R^7 е водород или C_1 - C_{10} алкил и

Z е опционално супституиран C_1 - C_{10} алкил, опционално супституиран C_2 - C_{10} алкенил, опционално супституиран amino, опционално супституиран C_1 - C_{10} алкокси, опционално супституиран карбоцикл или опционално супституиран хетероцикл, кадешто хетероциклот е избран од 5- или 6-член хетероарил избран од пирол, имидазол, пирозол, пиридил, пиридазинил, пиримидинил, оксазол, оксадиазол, изотиазол, тиазол, тиадиазол, фурил и тиенил, фузиран хетероцикл составен од два прстена избрани од индол, изоиндол, индазол, индолизинил, индолинил, изоиндолинил, кинолин, изокинолин, цинолин, фталазинил, киназолин, нафтиридинил, киноксалин, пурилин, птеридинил, бензопиранил, бензимидазол,



бензизоксазолил, бензоксазолил, бензокса-
диазолил, бензизотиазолил, бензотиазолил,
бензотиадиазолил, бензофурил, изобензофурил,
бензотиенил, бензотриазолил, имидазопиридил,
триазопиридил, имидазотиазолил, пирази-
нопиридазинил, киназолинил, кинолил,
изокинолил, нафтиридинил, дихидропиридил,
тетрахидрокинолил и тетраhydroбензотиензил; и
хетероцикледил е бивалентна група формирана

со исклучување на водород од хетероциклилот
погоре, карбоциклилот е избран од C_3 - C_8
циклоалкил, C_3 - C_8 циклоалкенил, C_3 - C_8 бицикло-
алкил и арил какошто е дефинирано погоре
фармацевтски прифатлива сол или негов солват
за подготвување на фармацевтски состав како
NPY-Y5-рецепторен антагонист.

Има уште 22 патентни барања.

- (51) **E 01B 5/14**, 26/00 (11) **902949**
 (13) **T1**
 (21) 2008/324 (22) 09/10/2008
 (45) 31/10/2009
- (30) 11162002 23/07/2002 AT
 (96) 22/07/2003 EP03765068.6
 (97) 16/07/2008 EP1523597
- (73) **WIENER LINIEN GmbH & Co.KG and Österreichische Bundesbahnen**
Erbergstrasse 202 1030 Wien, Österreich, AT and Elisabethstrasse 9 1010 Wien, Österreich, AT
- (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
- (72) HASSLINGER, Herbert, L.,
- (54) **ПРУГА СО ПРЕОДЕН ЛАК И СО РАМПА СО НАДВИСУВАЊЕ НА МИНИМАЛНА СИЛА**
- (57) 1. Пруга која се состои од пруга со централна линија од варијабилни кривини (K_h) на хоризонтална секција и варијабилен агол на суперелевација (вертикално растојание помеѓу висините на внатрешните и надворешните рабови на железничките шини) (ψ), **карактеризирано во тоа што** кривината (K_h) е определена од функцијата претпоставена за суперелевација

како онаа на сите неурамнотежени странични забрзувања на одбраната фиксно порамнета висина (h), имајќи го во предвид износот на неурамнотеженото странично забрзување предизвикано со нишањето, има карактеристичен лак како тој на споменатата функција и ја исполнува следната диференцијална равенка:

$$K_H(s) = \frac{K_c}{\psi_c} \cdot \psi(s) - h \cdot \frac{d^2 \psi}{ds^2} \quad (1)$$

каде што

$K_h(s)$ ги претставува кривините на централната линија на пругата на хоризонталната секција s должината на лакот на централната линија на пругата

K_c константата која се однесува на кривината (во лак)

ψ_c константата која се однесува на суперелевациониот агол (во лак)

$\psi(s)$ аголот на суперелевација

h порамнета висина


d диференцијалниот оператор.

Има уште 12 патентни барања.


- (51) **E 04B 9/06** (11) **902952** (57) 1. Профилирана шина за носење плочести елементи (7), особено за монтажа на покривни плочи за растерски покриви, од основно тело (25), кое барем во одделни делови формира Т-форма, кое што опфаќа еден сегмент (29), кој се протега надолжно, како и еден долен ремен (28), кој што е подреден покрај еден надложен раб (20) на сегментот (29) и кој што опфаќа два исечоци на долниот ремен (26,27) кои се протегаат во спротивен правец од сегментот (29), при што долниот ремен (28) е образуван со агол на сегментот (29) и страната на долниот ремен (28) која што е одбиена од сегментот има бленда (32), при што во сегментот (29) има мноштво од отвори (30) **назначен со тоа што** најмалку еден од исечоците на долниот дел (26) е образуван од материјалните исечоци (23) на сегментот (29), кои се отклопуваат од отворите (30) и сегментот (29) е еднослојно образуван преку својата целокупна површина.
- (21) 2008/325 (13) **T1** (22) 09/10/2008 (45) 31/10/2009
- (30) DEA 10326333.0 11/06/20036 DE
(96) 28/05/2004 EP04739449.9
(97) 13/08/2008 EP1631728
- (73) **PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG**
Viktoriastrasse 58 76571 Gaggenau, DE
- (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
- (72) MAISCH Christof;
HERTWECK Theo and
WILLERSCHIED Heiner
- (54) **ПРОФИЛИРАНА ШИНА И ПОСТАПКА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРОФИЛИРАНА ШИНА**

Има уште 31 патентни барања.

слика 1



слика 2




- (51) **E 04C 2/42**, 2/08, 3/08 (11) **902951**
(13) **T1**
- (21) 2008/326 (22) 09/10/2008
(45) 31/10/2009
- (30) DEA 10259307.8 18/12/2002 DE
(96) 25/11/2003 EP06017468.7
(97) 03/09/2008 EP1724409
- (73) **PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG**
Viktoriastrasse 58 76571 Gaggenau, DE
- (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
- (72) KRETTENAUER Kilian
- (54) **МЕТАЛЕН ПЛАНЕР ЕЛЕМЕНТ И ПРОФИЛ НА ЕЛЕМЕНТ**
- (57) 1. Рамен метален елемент со површина (13), која се протега од прв надворешен кант (8) кон втор надворешен кант кој лежи спротивно на првиот надворешен кант (8), при што пределот на металниот елемент, којшто се приклучува на првиот надворешен кант (8) образува прв враменпредел (26) а пределот на металниот елемент, кој што се приклучува на вториот надворешен кант (9) образува втор враменпредел (27), кои се поврзани со среден предел (28) кој

што лежи помеѓу нив, барем во еден од рабните предели (26, 27) има целосно врамнување прелом (22, 23), чие врамен се образува кон едниот дел од овој врамен предел (26, 27) и кон другиот дел на средниот предел (28), средниот предел опфаќа најмалку два исечока (29, 30), кои се состојат од по два надворешни исечоци (31, 33, 34, 36) и еден среден исечок (32, 35), кој што лежи помеѓу нив, надворешните исечоци (31, 33, 34, 36) за создавање на преломот (22, 23) се свиткани спрема средниот исечок (32, 35), исечоците (29,30) образуваат еден дел од оквирот на преломот (22,23), и средниот предел (28) вклучитено и исечоците (29, 30) е образуван во едно парче со двата ивични предела (26, 27) на металниот елемент, **назначен со тоа што** предвидени се два од свитканите кантови (16, 17, 18, 19) кои се создадени од свиткување на надворешни исечоци (31, 33, 34, 36) спроти средниот исечок (32, 35), од кои свитканиот кант (17, 19) кој лежи поблиску до надворешниот кант (8) на металниот елемент во правец на првиот надворешен кант (8) и свитканиот кант (16, 18) кој што лежи поблиску до вториот надворешен кант (9) на металниот елемент спротивно на тоа е во правец на вториот надворешен кант (9).

Има уште 28 патентни барања.

Слика 1




- (51) **E 04C 2/42**, 2/08, 3/08 (11) **902945**
(13) **T1**
- (21) 2008/327 (22) 09/10/2008
(45) 31/10/2009
- (30) DEA 10259307.8 18/12/2002 DE
(96) 25/11/2003 EP03767654.1
(97) 24/09/2008 EP1573144
- (73) **PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG**
Viktoriastrasse 58 76571 Gaggenau, DE
- (74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
- (72) KRETTENAUER Kilian
- (54) **МЕТАЛЕН ПЛАНЕР ЕЛЕМЕНТ И ПРОФИЛ НА ЕЛЕМЕНТ**
- (57) 1 Рамен метален елемент со површина (13), која се протега од прв надворешен кант (8) кон втор надворешен кант кој лежи спротивно на првиот надворешен кант (8), при што пределот на металниот елемент, кој што се приклучува на првиот надворешен кант (8) образува прв враменпредел (26) а пределот на металниот елемент, кој што се приклучува на вториот надворешен кант (9) образува втор враменпредел


(27), кои се поврзани со среден предел (28) кој што лежи помеѓу нив, барем во еден од рабните предели (26, 27) има целосно врамен прелом (22, 23), чие врамување се образува кон едниот дел од овој двичен предел (26, 27) и кон другиот дел на средниот предел (28), средниот предел опфаќа најмалку два исечока (29, 30), кои се состојат од по два надворешни исечоци (31, 33, 34, 36) и еден среден исечок (32, 35), кој што лежи помеѓу нив, надворешните исечоци (31, 33, 34, 36) за создавање на преломот (22, 23) се свиткани спрема средниот исечок (32, 35), исечоците (29, 30) образуваат еден дел од оквирот на преломот (22, 23), и средниот предел (28) вклучително ги исечоците (29, 30) е образуван во едно парче со двата рабни предела (26, 27) на металниот елемент, **назначен со тоа што** во средниот предел (28) кон секој исечок (29, 30) има најмалку еден друг исечок (29, 30) кој е од ист вид со овој исечок (29, 30), при што меѓусебно подредените исечоци (29, 29, 30, 30) се подредени во правец од првиот враменпредел (26) кон вториот враменпредел (27) еден зад друг и секој од двата надворешни исечока (31, 33, 34, 36) на еден од овие исечоци (29, 30) е директно поврзан со соодветниот надворешен исечок (31, 33, 34, 36) на другиот исечок со еден рамен предел (24, 25) на металниот елемент.

Има уште 28 патентни барања.

слика 1



- (51) **A 61K 31/451,** (11) **902946**
A 61P 25/00, (13) **T1**
C 07D 211/20, 407/12 (22) 09/10/2008
(21) 2008/328 (45) 31/10/2009
(30) DKA 00 520 04/04/2003 DK
USP 60/460528 04/04/2003 US
(96) 02/04/2004 EP04725291.1
(97) 03/09/2008 EP1626720
(73) **H. LUNDBECK A/S**
Ottiliavej 9, DK-2500 Valby-Copenhagen, DK
(74) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
(72) RUHLAND Thomas;
PUSCHL Ask;
JORGENSEN Morten and
BRYAN STENSBOI Tine
(54) **ДЕРИВАТИ НА 4-(2-ФЕНИЛСУЛФАНИЛ-ФЕ-**
НИЛ)-ПИПЕРИДИН КАКО СЕРОТОНИН ПОВ-
ТОРНО КОРИСТЕНИ ИНХИБИТОРИ
(57) 1. Соединение претставено со општата формула



каде што

R^1, R^2, R^3, R^4, R^5 се независно одбрани од водород, халоген, цијан, C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, C_{1-6} -алк(ен/ин)илокси, C_{1-6} -алк(ен/ин)илсулфанил, хидрокси, хидрокси- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, хало- C_{1-6} -алк(ен/ин)илсулфанил, хало- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, хало- C_{1-6} -алк(ен/ин)илокси, или NR^xR^y каде што R^x и R^y се независно одбрани од водород, C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, цијан- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, или NR^zR^w - C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, каде што R^z и R^w се независно одбрани од водород, C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил, или C_{3-8} -циклоалк(ен)ил- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил; или R^x и R^y заедно со азотот на кој се прикачени формираат 3-7-член прстен кој по избор може да содржи натамошен хетероатом; R^6, R^7, R^8, R^9 се независно одбрани од водород, халоген, C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, C_{1-6} -алк(ен/ин)илокси, C_{1-6} -алк(ен/ин)илсулфанил, хидрокси, хидрокси- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, хало- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, NR^xR^y каде што R^x и R^y се независно одбрани од водород, C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, цијан- C_{1-6} (ен/ин)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, или NR^zR^w - C_{1-6} -алк(ен/ин)ил, каде што R^z и R^w се независно одбрани од водород, C_{1-6} -алк(ен/

ин)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил, C_{3-8} -циклоалк(ен)ил- C_{1-6} -алк(ен/ин)ил; или R^x и R^y заедно со азотот на кој се прикачени формираат 3-7-член прстен кој по избор може да содржи натамошен хетероатом;

Под услов најмалку еден од $R^1, R^2, R^3, R^4, R^5, R^6, R^7, R^8$ и R^9 е различен од водород; исто така под услов кога R^3 е метил, тогаш најмалку еден од $R^1, R^2, R^4, R^5, R^6, R^7, R^8$ и R^9 е различен од водород; или сол од тоа.

Има уште 24 патентни барања.


- (51) **A 61K 47/10**,
31/428, 31/506,
47/14, 47/26
(21) 2008/330
(30) EPA 04105843 17/11/2004 EP
USP 628998 18/11/2004 US
(96) 16/11/2005 EP05813663.1
(97) 26/05/2005 EP1812072
(73) **ARES TRADING S.A.**
Zone Industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne,
CH
(74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје
(72) GOTTELAND, Jean-Pierre;
CHICCO, Daniela;
ESPOSITO, Pierandrea;
DONATI, Luca;
LEONARDI, Andrea;
BERTERO, Stefania;
GAILLARD, Pascale;
JEANCLAUDE-ETTER, Isabelle;
GRANDOLINI, Simone and

(11) **902986**
(13) **T1**
(22) 13/10/2008
(45) 31/10/2009

MAIO, Mario

(54) **СОСТАВИ НА БЕНЗОТИАЗОЛ И НИВНА УПОТРЕБА**

- (57) 1. Фармацевтски состав кој што содржи бензо-
тиазол од формулата (I):



како и неговите таутомери, неговите геометриски изомери, неговите оптички активни форми како енантиомери, диастереомери и неговите рацематни форми, како и негови фармацевтски прифатливи соли, каде што:


G е пиримидинил група;

L е C₁-C₆-алкокси, или amino група, ии 3-8 член хетероциклоалкил, кој што содржи најмалку еден хетероатом избран од N, O и S;

R¹ е избран од групата која ги содржи или е составена од водород, сулфонил, amino, C₁-C₆-алкил, C₂-C₆-алкенил, C₂-C₆-алкинил, C₁-C₆-алкокси, арил, халоген, цијано и хидроксид;


и макрогол глицерид.

Има уште 22 патентни барања.




- (51) **A 61K 31/428**, 9/20, 9/28 (11) **902966** (54) **СОСТАВ НА ПРАМИПЕКСОЛ ЗА ТАБЛЕТА СО ПРОДОЛЖЕНО ОСЛОБОДУВАЊЕ**
- (21) 2008/332 (13) **T1** (57) 1. Фармацевтски состав со продолжено ослобо-
дување во форма на таблета наменета за орална
апликација, **назначен со тоа што** содржи
водорастворлива сол на прамипексол, растворена
во матрица која содржи:
- (30) 398427 P 25/07/2002 US
398447 P 25/07/2002 US
479513 P 18/06/2003 US
- (96) 25/07/2003 EP03771807.9
- (97) 27/08/2008 EP1531814
- (73) **Pharmacia Corporation**
100 Route 206 North, Peapack, NJ 07977, US
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) AMIDON, Gregory, E.;
GANORKAR, Loksindh, D.;
HEIMLICH, John, M.;
LEE, Ernest, J.;
NOACK, Robert, M.;
REO, Joseph, P. and
SKOUG, Connie
- (45) 31/10/2009
- а) хидрофилен полимер одбран од групата
која се состои од метилцелулоза, хидрокси-
пропилметилцелулоза, натриум кармелоза и
карбомер; и
- б) скроб којшто е погоден за добивање на
компримирана таблета која се состои од
наведениот скроб и која има сила на напрегање
од најмалку 0,15 kN cm⁻², првенствено најмалку
0,175 kN cm⁻², а најдобро 0,2 kN cm⁻², во цврсти
фракции со големина од 0,75 до 0,85;
при што силата на напрегање се мери со примена
на тестот за триаксијална сила на напрегање.
Има уште 16 патентни барања.

EP 1 531 814 B1



Слика 1



Слика 2

- (51) **B 66B 11/02**,
F 24F 11/00, 7/06
- (21) 2008/333
- (30) 91175 13/06/2005 LU
(96) 24/05/2006 EP06763266.1
(97) 21/12/2006 EP1890956
(73) **Royal AFC S.A.**,
Schlassstrooss, 6660 Luxembourg, LU
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) HEIN, Carlo and
HEIN, Mike
- (54) **МЕТОДА И СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО
ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ВО ЗГРАДА КОЈА ИМА
КАНАЛ ЗА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ЛИФТ**
- (57) 1. Метода за управување со топлинска енергија во зграда (10) која има инсталации за лифт (13) со подвижна кабина (16) сместени во окно (14) и вентилационен канал (22) поставен помеѓу наведеното окно (14) и атмосферата, **назначена со тоа што** (методата) ги опфаќа следните етапи:


(11) **902963**
(13) **T1**
(22) 13/10/2008
(45) 31/10/2009

- следење на најмалку еден параметар за состојбата на наведената инсталација за лифт (13); следењето на најмалку еден параметар за состојбата опфаќа набљудување на присуство на лице во наведената инсталација за лифт (13) и/или набљудување на движењето на кабината (16) во окното (14);

- евалуација, во контролната станица (32), на потребата од вентилација на окното (14), врз основа на овие параметри, при што наведената контролна станица (32) упатува на потребата од вентилација на окното (14) кога ќе биде забележано присуство на лице и/или движење на кабината (16);


- активирање на елемент за затворање (зачепување) (30) којшто е поврзан со вентилациониот канал (22), и тоа од отворена положба, каде што вентилациониот канал е суштински отворен, во затворена положба, каде што вентилациониот канал (22) е барем делумно затворен, само кога евалуацијата ќе покаже дека не е потребна вентилација на окното (14), при што елементот за затворање (зачепување) (30) е преднапрегнат во отворена положба.

Има уште 14 патентни барања.



СЛИКА 1


- (51) **C 07D 403/12,**
239/94, 401/12
(21) 2008/334
(30) 0226122 P 18/08/2000 US
(96) 17/08/2001 EP01964612.4
(97) 23/07/2008 EP1315715
(73) **MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. and
Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.**
**40 Landsdowne Street, Cambridge, MA 02139, US
and 6-1, Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku, Tokyo
100-8185, JP**
(74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје
(72) PANDEY, Anjali;
SCARBOROUGH, Robert, M.;
MATSUNO, Kenji;
ICHIMURA, Michio;
NOMOTO, Yujii;
IDE, Shinichi;
TSUKUDA, Eiji;
IRIE, Junko and
ODA, Shoji
(54) **ДЕРИВАТИ НА КИНАЗОЛИН КАКО ИНХИБИ-**
ТОРИ НА КИНАЗА
(57) 1. Соединение со формула I(g) или формула I(h):



формула I(g)


каде што n е 2 или 3;

R¹ е член избран од групата која се состои од
CN, -O-метил, -O-етил, -O-пропил, -O-изопропил,
-O-бутил, -O-t-бутил, -O-изоамил, 1-нафтилокси,
2-нафтилокси, 4-индолилокси, 5-индолилокси, и
5-изокинолилокси, R³ е член избран од групата
која се состои од:



формула I(h)

-OH, -O-CH₃, -O-CH₂-CH₃, -NH₂, -N(-CH₃)₂, -NH
(-CH₃-фенил), -NH(-фенил), -CN



и сите фармацевтски прифатливи соли, хидрати и
раствори на нивни деривати.


Има уште 9 патентни барања.

- (51) **A 61M 5/315** (11) **902965** (13) **T1**
- (21) 2008/335 (22) 14/10/2008 (45) 31/10/2009
- (30) 04023628 04/10/2004 EP
- (96) 14/09/2005 EP05785102.4
- (97) 06/08/2008 EP1799286
- (73) **Aventis Pharma Deutschland GmbH and Terumo Corporation of Japan**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
and Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, JP
- (74) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
- (72) SAIKI, Masaru
- (54) **МЕХАНИЗАМ ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ДОЗАТА НА УРЕД ЗА ИСПОРАКА НА ЛЕК**


- (57) 1. Механизам за прикажување на дозата за уред за испорака на лек, кој содржи бирач за регулирање на дозата (22) кој има надворешен навој (111) и прстен со бројник (30), назначен со тоа, што бирачот за регулирање на дозата (22) додатно содржи надворешни жлебови (64) кои се протегаат од поблискиот крај кон подалечниот крај, а прстенот со бројник (30) е во блокирачка врска со надворешните жлебови (64) на бирачот за регулирање на дозата (22), така што прстенот со бројник (30) може да се движи аксијално долж надворешните жлебови (64) во однос на бирачот за регулирање на дозата (22), но не може да ротира во однос на бирачот за регулирање на дозата (22).

Има уште 4 патентни барања.

СЛИКА 1



- (51) **A 01N 43/40**, (11) **902989**
C 07D 213/42 (13) **T1**
- (21) 2008/378 (22) 17/11/2008
(45) 31/10/2009
- (30) 200510018464 20/04/2005 DE;
20050011598 30/05/2005 EP;
20050662411P 16/03/2005 US and
20060776551P 24/02/2006 US
- (96) 15/03/2006 EP06725075.3
(97) 21/09/2006 EP1860941
- (73) **BASF SE**
67056 Ludwigshafen , DE
- (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (72) VON DEYN, Wolfgang;
GROTE, Thomas;
GRAMMENOS, Wassilios;
RHEINHEIMER, Joachim;
KUHN, David, G.;
KORADIN, Christopher;
LOHMANN, Jan Klaas;
PUHL, Michael;
BAUMANN, Ernst;
LANGEWALD, Jurgen;
GOTZ, Norbert;
GULBERTSON, Deborah L.;
ANSPAUGH, Douglas D.;
COTTER, Henry Van Tuyl and
OLOUMI-SADEGHI,
- (54) **БИФЕНИЛ-Н(4-ПИРИДИЛ) МЕТИЛСУЛФОНА-
МИДИ**
- (57) 1. Бифенилсулфонамиди од формула I



каде

R¹ е водород, C₁-C₄-алкил, C₁-C₄-алкокси, C₂-C₄-алкенил, C₂-C₄-алкинил или бензил;

R², R³, R⁴, R⁵ независно еден од друг се водород, халоген, C₁-C₄-алкил, халометил, C₁-C₄-алкокси, халометокси, C₁-C₄-алкилтио, C₁-C₄-алкиламино или ди(C₁-C₄-алкил)амино; R⁶, R⁷ независно еден од друг се водород, хидрокси, цијано, нитро, amino, халоген, C₁-C₈-алкил, C₁-C₆-халоалкил, C₁-C₈-алкокси, C₁-C₈-халоалкокси, C₁-C₆-алкилтио, (C₁-C₄-алкил) карбонил, (C₁-C₄-алкокси)карбонил, -C(R⁸)=NOR⁹, (C₁-C₄-алкил)амино, ди(C₁-C₄-алкил)амино, (C₁-C₄-алкил)аминокарбонил, ди(C₁-C₄-алкил)аминокарбонил, фенол или фенокси, каде фенол прстенот во последните два спомнати радикали може да носи 1, 2 или 3 групи

R¹⁰, или

два радикали R⁶ или два радикали R⁷, заедно со два помошни членови на прстенот на фенил прстенот за кој се тие закачени, може да формираат еден annellated циклопентил, циклохексил или фенил прстен, при што annellated прстени можат да носат еден или два радикали R¹⁰;

m нула, 1, 2, 3 или 4;

n нула, 1, 2, 3, 4 или 5;

под услов дека m и n не се истовремено нула ако R² до R⁵ сите се водород;

R⁸ C₁-C₄-алкил,

R⁹ C₁-C₈-алкил, C₁-C₄-халоалкил, C₂-C₄-алкенил, C₂-C₄-халоалкенил, C₂-C₄-алкинил, C₂-C₄-халоалкинил или бензил;


R¹⁰ цијано, нитро, халоген, C₁-C₄-алкил, халометил, C₁-C₄-алкокси или халометокси; а N-оксидите и земјоделски прифатливи соли и ветеринарно прифатливи соли од соединенијата I.

Има уште 21 патентни барања.

- (51) **A 01N 43/40** (11) **902991**
 (21) 2008/379 (13) **T1**
 (30) 19971056379 18/12/1997 DE (22) 17/11/2008
 (96) 15/12/1998 EP05006154.8 (45) 31/10/2009
 (97) 15/10/2008 EP1541024
 (73) **BASF SE**
67056 Ludwigshafen, DE
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) Schelberger, Klaus;
 Scherer, Maria;
 Eicken, Karl, Dr.;
 Hampel, Manfred, Dr.;
 Ammermann, Eberhard, Dr.;
 Lorenz, Gisela, Dr. and
 Strathmann, Siegfried, Dr.
 (54) **ФУНГИЦИДАЛНИ СМЕСИ БАЗИРАНИ ВРЗ**
СОЕДИНЕНИЈА НА ПИРИДИН КАРБОКСАМИД

- (57) 1. Фунгицидална смеса која опфаќа како активни компоненти:

а) едно емидно соединение од формулата I,




во кое

R⁴ е халоген, а

R¹¹ е фенил кој е заменет со халоген,


б) дериват на пиримидин од формулата VI,



во кое R е метил, пропин-1-ил или циклопропил,
 во една синергистички ефективна количество.

Има уште 3 патентни барања.

- (51) **C 07D 498/04,** (11) **902921**
A 61K 31/519, (13) **T1**
A 61P 31/18 (22) 24/11/2008
(21) 2008/391 (45) 31/10/2009
(30) 126891 11/05/2005 US;
575513 P 28/05/2004 US and
603371 P 20/08/2004 US
(96) 12/05/2005 EP05750075.3
(97) 29/10/2008 EP1749011
(73) **Bristol-Myers Squibb Company**
Princeton NJ 08543-4000, US
(74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(72) UEDA, Yasutsugu;
CONNOLLY, Timothy, P.;
NAIDU, B. Narasimhulu;
BANVILLE, Jacques;
BEAULIEU, Francis;
KRYSTAL, Mark R.;
MATISKELLA, John D.;
OUELLET, Carl;
PLAMONDON, Serge;
REMILLARD, Roger;
SORENSEN, Margaret E. and
WALKER, Michael A.
(54) **БИЦИКЛИЧНИ ХЕТЕРОЦИКЛИ КАКО ИНХИБИ-**
ТОРИ НА ХИВ ИНТЕГРАЗА
(57) 1. Соединение од Формула I



при што:

 R^1 е C_{1-6} (Ar^1)алкил, C_{1-6} (Ar^1)($CON(R^8)(R^9)$)алкил, C_{1-6} (Ar^1)(CO_2R^{14})алкил, C_{1-6} (Ar^1)хидроксиалкил, или C_{1-6} (Ar^1)оксиалкил;

 R^2 е водород, C_{1-6} алкил, или OR^{14} ;

 R^3 е водород, хало, хидрокси, цијано, C_{1-6} алкил, C_{3-7} циклоалкил, C_{5-7} циклоалкенил, C_{1-6} халоалкил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкилтио, C_{1-6} халоалкокси, $N(R^8)$ (R^9), $NHAr^2$, $N(R^8)SO_2R^7$, $N(R^8)COR^7$, $N(R^8)CO_2R^7$, $OCOR^7$, OCO_2R^7 , $OCON(R^8)(R^9)$, $OCH_2CO_2R^7$, $OCH_2CON(R^8)(R^9)$, COR^6 , CO_2R^6 , $CON(R^8)(R^9)$, SOR^7 , $S(=N)R^7$, SO_2R^7 , $SO_2N(R^8)(R^9)$, $PO(OR^6)_2$, $C_{2-4}(R^{12})$ алкинил, R^{13} , Ar^2 , или Ar^3 ;

 R^4 е водород, хало, хидрокси, цијано, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} халоалкил, C_{1-6} халоалкокси, или $N(R^8)(R^9)$;

 R^5 е водород, хало, хидрокси, цијано, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} халоалкил, C_{1-6} халоалкокси, или

 $N(R^8)(R^9)$;

 R^6 е водород, C_{1-6} алкил, или C_{3-7} циклоалкил;

 R^7 е C_{1-6} алкил, или C_{3-7} циклоалкил;

 R^8 е водород, C_{1-6} алкил, C_{1-6} хидроксиалкил, C_{1-6} (C_{1-6} алкокси)алкил или C_{1-6} (C_{1-6} диалкиламино) алкил;

 R^9 е водород, C_{1-6} алкил, C_{1-6} хидроксиалкил, C_{1-6} (C_{1-6} алкокси)алкил или C_{1-6} (C_{1-6} диалкиламино) алкил; или


 $N(R^8)(R^9)$ земен заедно е азетидинил, пиролидинил, (R^{10})-пиперидинил, $N(R^{11})$ -пиперазинил, морфолинил, тиоморфолинил, или диоксотиазинил;

 R^{10} е водород, C_{1-6} алкил, C_{1-6} хидроксиалкил;

 R^{11} е водород, C_{1-6} алкил, C_{3-7} циклоалкил, COR^6 , или CO_2R^6 ; R^{12} е водород, хидрокси, $N(R^8)(R^9)$, SO_2R^7 , OSO_2R^7 , или диоксотиазинил;

 R^{13} е азетидинонил, пиролидинонилвалерол-актадил, капролактадил, малеимидо, оксазолонил, или диоксотиазинил, и е заменет со 0-1 сутституенти селектирани од групата која што се состои од хидроксиметил, ацетоксиметил и аминометил;

 R^{14} е водород или C_{1-6} алкил;


 Ar^1 е

 Ar^2 е тетразолил, триазолил, оксидиазолил, тиадиазолил, пиазолил, имидазолил, оксазолил, тиазолил, изоксазолил, изотиазолил, фуранил, тиенил, пиролил, пиримидинил, пиа-зинил, пиридинил, хидроксипиридинил, квинолинил, изоквинолинил, или индолил, и е заменет со 0-2 сутституенти селектирани од групата која што се состои од хало, цијано, бензил, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкокси, $N(R^8)(R^9)$, $CON(R^8)(R^9)$, CO_2R^6 , $CONHSO_2N(R^8)(R^9)$, $CONHSO_2N(R^6)(R^9)$ (фенил), и $CONHSO_2N(R^6)$ (халофенил);

 Ar^3 е фенил заменет со 0-2 сутституенти селектирани од групата која што се состои од хало, цијано, хидрокси, C_{1-6} алкил, C_{1-6} алкокси, C_{1-6} алкокси)метил, C_{1-6} халоалкокси, C_{1-6} халоалкокси, $N(R^8)(R^9)$, $CON(R^8)(R^9)$, и $CH_2N(R^8)(R^9)$, или е диоксоланилфенил; и


 $X-Y-Z$ е $C(R^{14})_2OC(R^{14})_2C(R^{14})_2C(R^{14})_2$, или $C(R^{14})_2OC(R^{14})_2C(R^{14})_2C(R^{14})_2$; или фармацевтски прифатлива сол или солват од тоа.

Има уште 25 патентни барања.

- (51) **C 07C 253/34,** (11) **902920**
 253/30, 255/59, (13) **T1**
 C 07D 307/87 (22) 24/11/2008
 (21) 2008/392 (45) 31/10/2009
 (30) 00217 12/02/2004 DK and
 544970 P 12/02/2004 US
 (96) 02/02/2005 EP05700625.6
 (97) 15/10/2008 EP1716108
 (73) **H. Lundbeck A/S**
2500 Valby-Copenhagen, DK
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ
 СКОПЈЕ Ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (72) LYGSO, Lars Ole
 (54) **МЕТОДА ЗА СЕПАРАЦИЈА НА ПОСРЕДНИЦИ**
КОИ МОЖАТ ДА СЕ УПОТРЕБАТ ЗА
ПОДГОТОВКА НА ЕСЦИТАЛОПРАМ
 (57) 1. Метода за изолација и прочистување на
 соединението кое има формула



при што R е цијано или група која може да се конвертира во цијано група и е селектирана од халоген, CF_3 , $(\text{CF}_2)_n$, SO_2 , O , при што n е 0-8, $-\text{OH}$, $-\text{CHO}$, $-\text{CH}_2\text{OH}$, $-\text{CH}_2\text{NH}_2$, $-\text{CH}_2\text{NO}_2$, $-\text{CH}_2\text{Cl}$, $-\text{CH}_2\text{Br}$, $-\text{CH}_3$, NHR^5 , $-\text{CHNOH}$, $-\text{COOR}^6$, $-\text{CONR}^7$ при што R^5 е водород или C_{1-6} -алкилкарбонил, а R^6 и R^7 се селектирани од водород, незадолжително заменет C_{1-6} -алкил, арил- C_{1-6} -алкил или арил и, една група со формула



при што Z^1 е O или S; R^8 - R^9 се секој независно селектирани од водород и C_{1-6} -алкил или R^8 и R^9 заедно формираат еден C_{2-5} -алкилен синцир така формирајќи спиро прстен; R^{10} е селектиран од водород и C_{1-6} -alkyl, R^{11} е селектиран од водород, C_{1-6} -алкил, една карбокси група или група претходник, или R^{10} и R^{11} заедно формираат

еден C_{2-5} -алкилен синцир, така формирајќи спиро прстен, линијата со точки претставува двојна или единечна врска,


Hal е халоген,

Z е диметиламинометил група или Z е група која може да биде конвертирана во диметиламинометил група и е селектирана од $-\text{CH}_2\text{L}$, $-\text{CH}_2\text{NO}_2$, $-\text{MgHal}$, цијано, алдехид, $-\text{CH}_2\text{OPg}$, $-\text{CH}_2\text{NPg}$, Pg_2 , $-\text{CH}_2\text{NMePg}_1$, $-\text{CH}_2\text{NHCH}_3$, $-\text{CH}_2\text{NH}_2$, $-\text{CO-N}(\text{CH}_3)_2$, $-\text{CH}(\text{A}^1\text{R}^{12}(\text{A}^1\text{R}^{13}))$, $-\text{C}(\text{A}^1\text{R}^{14}(\text{A}^2\text{R}^{15}))(\text{A}^3\text{R}^{16})$, $-\text{COOR}^{17}$, $\text{CH}_2\text{CO-NH}_2$, $-\text{CH}=\text{CH-R}^{18}$ или $-\text{CONHR}^{19}$, при што Pg е заштитна група за една алкохолна група, Pg_1 and Pg_2 се заштитни групи за една аминокислотна група, R^{12} и R^{13} се независно селектирани од C_{1-6} -алкил, C_{2-6} -алкенил C_{2-6} -алкинил незадолжително со алкил заменети арил или арилалкил групи или R^{12} и R^{13} заедно формираат еден синцир од 2 до 4 карбонски атоми, секој од R^{14} - R^{18} се незадолжително селектирани од C_{1-6} -алкил, C_{2-6} -алкенил, C_{1-6} -алкинил и незадолжително со C_{1-6} -алкил заменети арил или арил- C_{1-6} -алкил, R^{19} е водород или метил, а A^1 , A^2 и A^3 се селектирани од O и S; L е група која напушта, како што е халоген или $-\text{O-SO}_2\text{-A}$ при што A е C_{1-6} -алкил, C_{2-6} -алкенил, C_{2-6} -алкинил или незадолжително со C_{1-6} -алкил заменети арил или арил- C_{1-6} -алкил.

W е O или S,


Y е врска, O, S или NH,

а R^1 е C_{1-10} -алкил, C_{2-10} -алкенил или C_{2-10} -алкинил од кои сите можат да бидат незадолжително заменети со еден или повеќе супституенти селектирани од C_{1-10} -алкокси, C_{1-10} -алкилтио, хидрокси, халоген, amino, нитро, цијано, C_{1-10} -алкиламино, ди- $(\text{C}_{1-10}$ -алкил)амино, арил, арилокси, арилтио и хетероарил, или R^1 е арил, при што секоја од арил и хетероарил групите можат незадолжително да бидат заменети еднаш или повеќе пати со супституенти селектирани од C_{1-10} -алкил C_{2-10} -алкенил, C_{2-10} -алкинил, C_{1-10} -алкокси, C_{1-10} -алкилтио, хидрокси, халоген, amino, нитро, цијано, C_{1-10} -алкиламино и ди- $(\text{C}_{1-10}$ -алкил)амино, или сол од тоа, и/или диол со формула



при што R, Z, Hal и линијата со точки се онака како што се дефинирани погоре, или сол од тоа, од една смеса која го содржи соединението од формула (IV) и диолот од формулата (II), што опфаќа:

а) подложување на реакција на споменатата смеса која го содржи соединението од формула (IV) и диолот од формула (II) со еден цикличен анхидрид или имида со формула




при што X е $-(CH_2)_n-$, при што n е 0-2;


а R', R'' и R''' се независно селектирани од водород, C₁₋₆-алкил, C₁₋₆-алкокси, арилокси, C₁₋₆-ацилокси, арил-CO-O, при што секој арил може да биде заменет со C₁₋₆-алкил, или R⁵ и R'' во еден анхидрит со формула (Ia) заедно со -O-CR⁴R⁵-O-, при што R⁴ и R⁵ се независно водород или C₁₋₆-алкил, или R' и R'' во еден анхидрит со формула (Ib) се соседни и заедно со двата карбонски атоми за кои се тие прикачени формираат бензол прстен;

еден од Q¹ и Q² е азот а другиот јаглерод или двата се јаглерод;

A е C₁₋₆-алкилен фенилен, или нафтилен при што C₁₋₆-алкилен, фенилен или нафтилен групите можат незадолжително да бидат заменети еднаш или повеќе пати со C₁₋₆-алкил; за да формираат смеса од соединението со формула (IV) и естер кој ја има формулата



при што R, Z и Hal е онака како што е дефинирано погоре, а V е -CHR' -X-CR''-COOH, -X-CHR''-CO-NH-A-COOH, -CHR' -X-CO-NH-A-COOH,



б) сепарирање на соединението со формула (IV) од естерот со формула (V) со еден МЕТОДА селектиран од групата која што се состои од:

i) дозволување киселината од формулата(V) или сол од тоа да таложи од смесата која е подложена на реакција, и сепарирање на талогот од соединението со формула (V) или сол од тоа од смесата


која е подложена на реакција, незадолжително следено со изолација на соединението од формула (IV) или сол од тоа од смесата која е подложена на реакција;

ii) поделна помеѓу еден органски солвент и еден воден солвент со што соединението од формула (IV) ќе биде растворено во органската фаза, додека соединението од формула (V) ќе биде растворено во водената фаза, сепарирање на фазите и незадолжително изолирање на соединението од формула (IV) или сол од тоа и / или изолирање на соединението од формула (V) или сол од тоа; и

iii) адсорбирање на соединението од формула (V) на една базична смола, сепарирање на солвентот кој го содржи соединението од формула (IV) од смолата, десорбирање на соединението од формула (V) од базичната смола и незадолжително изолирање на соединението од формула (IV) или сол од тоа и / или изолирање на соединението од формула (V) или сол од тоа, при што R', R'', X и A се онака како што се дефинирани погоре;

Има уште 31 патентни барања.


- | | | |
|---|--------------------|---|
| (51) A 61P 9/10 | (11) 902998 | (54) УПОТРЕБА НА ИНХИБИТОРИ НА IL-18 ЗА ТРЕТМАН И/ИЛИ ПРЕВЕНЦИЈА НА ПЕРИФЕРНИ ВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА |
| | (13) T1 | |
| (21) 2008/395 | (22) 27/11/2008 | (57) 1. Употреба на инхибитор на IL-18 во производството на медикамент за третман и/или превенција на периферно васкуларно заболување на екстремитетите, каде што инхибиторот на IL-18 е избран од инхибитор на каспаза-1 (ICE), антитело против IL-18, антитело против било која поединица на рецептор на IL-18, и IL-18 врзувачки протеин, или изоформ, мутеин, фузиран протеин или функционален дериват на IL-18 врзувачки протеин кој што ја инхибира биолошката активност на IL-18, мутеинот содржи една или повеќе конзервативни аминокиселински супституции, фузираниот протеин содржи имуноглобулинска фузија, и функционалниот дериват е РЕГиализиран. |
| (30) EPO2100290 22/03/2002 EP | (45) 31/10/2009 | Има уште 15 патентни барања. |
| (96) 13/03/2003 EP03714958.0 | | |
| (97) 19/11/2008 EP1487541 | | |
| (73) Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale and Laboratoires Serono SA
101, rue de Tolbiac 75654 Paris , FR and Centre Industriel 1267 Coinsins, Vaud, CH | | |
| (74) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000, Скопје | | |
| (72) CHVATCHKO, Yolande;
TEDGUI, Alain and
MALLAT, Ziad | | |



Слика 1

- (51) **C 07D 513/04**, A 61K 31/407 (11) **902977** (13) **T1**
- (21) 2008/396 (22) 27/11/2008 (45) 31/10/2009
- (30) RM00222 07/05/2004 IT
- (96) 28/04/2005 EP05742911.0
- (97) 19/11/2008 EP1745054
- (73) **SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.**
Viale Shakespeare 47, 00144 Roma, IT
- (74) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
- (72) TINTI, Maria, Ornella;
CARMINATI, Paolo;
MINETTI, Patrizia;
DI CESARE, Maria and
GHIRARDI, Orlando
- (54) **ДЕАЛКИЛИРАНИ ДЕРИВАТИ НА ПИРОЛО(2,1-Б) БЕНЗОТИАЗЕПИНИ СО АТИПИЧНА АНТИПСИХОТИЧНА АКТИВНОСТ**

(57) 1. Соединение со формула (I):



каде што

A е CH-CH₂ или C=CH;


R е водород, халоген, алкокси C₁-C₄, алкилтио C₁-C₄, алкил C₁-C₄, циклоалкил C₅-C₆;

R₁ е 1-пиперазинил, 1-хомопиперазинил и 1-пиперидинил;

R₂ е водород, алкокси C₁-C₄, алкилтио C₁-C₄, алкил C₁-C₄, CHO, CH=NOH, CH₂OH; во услови каде што R е Cl, A не е C=CH нивни поединечни оптички изомери, нивни смеси и фармацевтски прифатливи соли.

Има уште 14 патентни барања.

Слика 1





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ПАТЕНТИТЕ

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)
 (51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП) - основен
 (11,13) регистарски број на документот, вид на документот

(51)	(51) основен	(11,13)		(51)	(51) основен	(11,13)	
A61K39/102	A61K39/102	902884	T1	A61P25/16	A61K31/381	902891	T1
C12N1/20	A61K39/102	902884	T1	B61L3/12	B61L3/12	902899	T1
A61K36/00	A61K36/00	902929	T1	A61K31/403	A61K31/403	902900	T1
A61K31/425	A61K36/00	902929	T1	C07D209/52	A61K31/403	902900	T1
A61P17/00	A61K36/00	902929	T1	C07D403/12	A61K31/403	902900	T1
A61K31/409	A61K31/409	902890	T1	A61P25/00	A61K31/403	902900	T1
A61K31/282	A61K31/409	902890	T1	C07K5/06	C07K5/06	902895	T1
A61P35/00	A61K31/409	902890	T1	A61K31/519	A61K31/519	902911	T1
A61K38/18	A61K38/18	902892	T1	C07C253/30	C07C253/30	902893	T1
A61P9/00	A61K38/18	902892	T1	H01Q1/42	H01Q1/42	902885	T1
A61P17/02	A61K38/18	902892	T1	E04C2/20	H01Q1/42	902885	T1
A61K9/12	A61K9/12	902924	T1	C07K14/505	C07K14/505	902997	T1
F23G5/20	F23G5/20	902994	T1	C12N15/12	C07K14/505	902997	T1
H01R13/514	H01R13/514	902883	T1	C07K16/46	C07K14/505	902997	T1
H01R9/24	H01R13/514	902883	T1	A61K38/18	C07K14/505	902997	T1
H01R13/46	H01R13/514	902883	T1	A61P7/06	C07K14/505	902997	T1
H04Q1/14	H01R13/514	902883	T1	C12N15/66	C07K14/505	902997	T1
C07D237/24	C07D237/24	902913	T1	A61K31/445	A61K31/445	902995	T1
C07D401/04	C07D237/24	902913	T1	A61K9/20	A61K31/445	902995	T1
C07D401/12	C07D237/24	902913	T1	A61K9/50	A61K31/445	902995	T1
C07D413/04	C07D237/24	902913	T1	C07D207/14	C07D207/14	902982	T1
C07D417/04	C07D237/24	902913	T1	A61K31/40	C07D207/14	902982	T1
C07D403/04	C07D237/24	902913	T1	A61P13/00	C07D207/14	902982	T1
C07D409/12	C07D237/24	902913	T1	A61P25/24	C07D207/14	902982	T1
A61K31/501	C07D237/24	902913	T1	A61P29/00	C07D207/14	902982	T1
A61P37/08	C07D237/24	902913	T1	C07D471/04	C07D471/04	902978	T1
A61K31/4184	A61K31/4184	902926	T1	A61K31/437	C07D471/04	902978	T1
A61K9/08	A61K31/4184	902926	T1	A61P35/00	C07D471/04	902978	T1
A61P33/10	A61K31/4184	902926	T1	C07D471/16	C07D471/04	902978	T1
A01N25/02	A61K31/4184	902926	T1	A61K9/08	A61K9/08	902919	T1
A01N43/52	A61K31/4184	902926	T1	A61K47/18	A61K9/08	902919	T1
A61K31/519	A61K31/519	902962	T1	A61P35/00	A61K9/08	902919	T1
A61P35/00	A61K31/519	902962	T1	C07K11/00	C07K11/00	902918	T1
A61K9/70	A61K9/70	902915	T1	C07K11/02	C07K11/00	902918	T1
A61K47/14	A61K9/70	902915	T1	C07C271/22	C07K11/00	902918	T1
A61K31/565	A61K9/70	902915	T1	A61K38/04	C07K11/00	902918	T1
A61K31/381	A61K31/381	902891	T1	A61K38/17	A61K38/17	902996	T1



(51)	(51) основен	(11,13)		(51)	(51) основен	(11,13)	
A61K31/7048	A61K38/17	902996	T1	C07D417/04	C07D295/12	902889	T1
A61P31/10	A61K38/17	902996	T1	A61K31/4406	C07D295/12	902889	T1
A61K31/165	A61K31/165	902979	T1	A61K31/541	C07D295/12	902889	T1
A61P25/00	A61K31/165	902979	T1	A61K31/5355	C07D295/12	902889	T1
A61K31/453	A61K31/453	902980	T1	A61P25/22	C07D295/12	902889	T1
A61P35/00	A61K31/453	902980	T1	A61K31/4045	A61K31/4045	902933	T1
A61K9/20	A61K9/20	902974	T1	C07D209/42	A61K31/4045	902933	T1
A61K9/22	A61K9/20	902974	T1	A61P9/12	A61K31/4045	902933	T1
A61K47/32	A61K9/20	902974	T1	C07D401/12	C07D401/12	902898	T1
A61K38/17	A61K38/17	902975	T1	A61P9/00	C07D401/12	902898	T1
C07K14/705	A61K38/17	902975	T1	A61P35/00	C07D401/12	902898	T1
A61P37/06	A61K38/17	902975	T1	A61K31/135	A61K31/135	902896	T1
A61K31/138	A61K31/138	902881	T1	A61K31/165	A61K31/135	902896	T1
A61K45/00	A61K31/138	902881	T1	C07D213/64	C07D213/64	902894	T1
A61P5/32	A61K31/138	902881	T1	C07D401/04	C07D213/64	902894	T1
A61P19/10	A61K31/138	902881	T1	C07D401/12	C07D401/12	902937	T1
A61K8/49	A61K8/49	902882	T1	A61K31/352	A61K31/352	902943	T1
A61K31/4425	A61K8/49	902882	T1	A61P35/00	A61K31/352	902943	T1
A61Q11/00	A61K8/49	902882	T1	H01M2/04	H01M2/04	902948	T1
A61K9/00	A61K8/49	902882	T1	H01M2/12	H01M2/04	902948	T1
B65D85/10	B65D85/10	902953	T1	B67D1/06	B67D1/06	902944	T1
C12N5/06	C12N5/06	902886	T1	B67D1/14	B67D1/06	902944	T1
C12N7/00	C12N5/06	902886	T1	B67D1/08	B67D1/06	902944	T1
A61K39/12	C12N5/06	902886	T1	A61K31/425	A61K31/425	902934	T1
A61P31/12	C12N5/06	902886	T1	A61K31/55	A61K31/55	902938	T1
A61K31/55	A61K31/55	902936	T1	A61P9/00	A61K31/55	902938	T1
A61P9/00	A61K31/55	902936	T1	C07D223/16	C07D223/16	902928	T1
A61K31/47	A61K31/47	902887	T1	A61K31/55	C07D223/16	902928	T1
A61P11/08	A61K31/47	902887	T1	B62K15/00	B62K15/00	902932	T1
A61K6/08	A61K6/08	902888	T1	B62K25/16	B62K15/00	902932	T1
A61K6/027	A61K6/08	902888	T1	G01N33/68	G01N33/68	902942	T1
A61K31/197	A61K31/197	902968	T1	G01N33/574	G01N33/68	902942	T1
A61P9/04	A61K31/197	902968	T1	C07K7/06	G01N33/68	902942	T1
A61P9/10	A61K31/197	902968	T1	C12N15/00	G01N33/68	902942	T1
A61K9/14	A61K9/14	902992	T1	C12N5/10	G01N33/68	902942	T1
A61K9/16	A61K9/14	902992	T1	A61K38/00	G01N33/68	902942	T1
A61K9/51	A61K9/14	902992	T1	A61K39/00	G01N33/68	902942	T1
A61K31/5377	A61K9/14	902992	T1	C07D417/04	C07D417/04	902941	T1
A61K36/25	A61K36/25	902969	T1	C07D213/06	C07D417/04	902941	T1
A61P11/00	A61K36/25	902969	T1	B29C47/90	B29C47/90	902935	T1
C09D11/00	C09D11/00	902947	T1	C07D401/04	C07D401/04	902970	T1
B41M3/14	C09D11/00	902947	T1	C07D401/12	C07D401/04	902970	T1
G07D7/12	C09D11/00	902947	T1	C07D401/14	C07D401/04	902970	T1
C07D295/12	C07D295/12	902889	T1	A61K31/506	C07D401/04	902970	T1
C07D265/06	C07D295/12	902889	T1	A61P3/10	C07D401/04	902970	T1
C07D279/12	C07D295/12	902889	T1	A61P35/00	C07D401/04	902970	T1



(51)	(51) основен	(11,13)		(51)	(51) основен	(11,13)	
C07D239/48	C07D239/48	902925	T1	C07K14/705	A61K39/395	902914	T1
C07D405/12	C07D239/48	902925	T1	C07K19/00	A61K39/395	902914	T1
A61K31/506	C07D239/48	902925	T1	A61K38/17	A61K39/395	902914	T1
A61P29/00	C07D239/48	902925	T1	A61P37/06	A61K39/395	902914	T1
A61K38/00	A61K38/00	902950	T1	A61K47/48	A61K39/395	902914	T1
A61K38/28	A61K38/00	902950	T1	C08G63/91	C08G63/91	902909	T1
A61K9/26	A61K38/00	902950	T1	C08G63/695	C08G63/91	902909	T1
A61K33/06	A61K38/00	902950	T1	A01N47/34	A01N47/34	902960	T1
A61P25/28	A61K38/00	902950	T1	A61K31/17	A01N47/34	902960	T1
C07D401/06	C07D401/06	902927	T1	C07C281/14	A01N47/34	902960	T1
A61K31/472	C07D401/06	902927	T1	C07C337/00	A01N47/34	902960	T1
A61P19/02	C07D401/06	902927	T1	C07C69/734	C07C69/734	902985	T1
C07K1/36	C07K1/36	902940	T1	C07C69/738	C07C69/734	902985	T1
C07K14/59	C07K1/36	902940	T1	C07C229/34	C07C69/734	902985	T1
E05B19/00	E05B19/00	902903	T1	C07C233/55	C07C69/734	902985	T1
A61K47/44	A61K47/44	902901	T1	C07C233/81	C07C69/734	902985	T1
A61K9/08	A61K47/44	902901	T1	C07C235/44	C07C69/734	902985	T1
A61K31/704	A61K47/44	902901	T1	C07C235/78	C07C69/734	902985	T1
A61P27/02	A61K47/44	902901	T1	A61K31/192	C07C69/734	902985	T1
C07K1/20	C07K1/20	902916	T1	A61P43/00	C07C69/734	902985	T1
C07K1/22	C07K1/20	902916	T1	A61P3/06	C07C69/734	902985	T1
C07K14/47	C07K1/20	902916	T1	A61P9/10	C07C69/734	902985	T1
C07K14/715	C07K1/20	902916	T1	A61K31/5513	A61K31/5513	902967	T1
C07K14/54	C07K1/20	902916	T1	C07D243/14	A61K31/5513	902967	T1
C07K19/00	C07K1/20	902916	T1	C07D401/04	A61K31/5513	902967	T1
A61K38/04	C07K1/20	902916	T1	C07D401/06	A61K31/5513	902967	T1
B32B27/10	B32B27/10	902912	T1	C07D403/04	A61K31/5513	902967	T1
C23C14/20	B32B27/10	902912	T1	C07D405/04	A61K31/5513	902967	T1
C07D241/42	C07D241/42	902907	T1	C07D407/04	A61K31/5513	902967	T1
C07D403/12	C07D241/42	902907	T1	C07D409/04	A61K31/5513	902967	T1
C07D413/12	C07D241/42	902907	T1	A61P35/00	A61K31/5513	902967	T1
C07D401/12	C07D241/42	902907	T1	A61P37/02	A61K31/5513	902967	T1
A61K31/498	C07D241/42	902907	T1	G06Q10/00	G06Q10/00	902897	T1
A61P1/04	C07D241/42	902907	T1	G06F15/02	G06Q10/00	902897	T1
A61P1/18	C07D241/42	902907	T1	C07D209/42	C07D209/42	902910	T1
A61K35/00	C07D241/42	902907	T1	A61K31/404	C07D209/42	902910	T1
A61P25/22	C07D241/42	902907	T1	A61P3/06	C07D209/42	902910	T1
C07D473/06	C07D473/06	902959	T1	C07D307/85	C07D209/42	902910	T1
B61B13/04	B61B13/04	902908	T1	C07D401/12	C07D209/42	902910	T1
C07D401/04	C07D401/04	902922	T1	C07D403/12	C07D209/42	902910	T1
C07D401/14	C07D401/04	902922	T1	A61K31/343	C07D209/42	902910	T1
C07D211/64	C07D401/04	902922	T1	A61K31/4439	C07D209/42	902910	T1
A61K31/454	C07D401/04	902922	T1	G02B6/38	G02B6/38	902902	T1
A61P25/00	C07D401/04	902922	T1	C07C229/30	C07C229/30	902917	T1
A61K39/395	A61K39/395	902914	T1	C07C229/48	C07C229/30	902917	T1
C07K16/28	A61K39/395	902914	T1	C07C237/24	C07C229/30	902917	T1



(51)	(51) основен	(11,13)		(51)	(51) основен	(11,13)	
C07C323/12	C07C229/30	902917	T1	A61K31/519	A61K31/4523	902955	T1
A61K31/10	C07C229/30	902917	T1	A61K31/53	A61K31/4523	902955	T1
A61K31/165	C07C229/30	902917	T1	C07D401/04	A61K31/4523	902955	T1
A61K31/196	C07C229/30	902917	T1	C07D403/14	A61K31/4523	902955	T1
A61K31/197	C07C229/30	902917	T1	C07D471/04	A61K31/4523	902955	T1
A61K31/216	C07C229/30	902917	T1	C07D487/04	A61K31/4523	902955	T1
A61P37/06	C07C229/30	902917	T1	A61P25/00	A61K31/4523	902955	T1
A23L1/236	A23L1/236	902923	T1	A61K31/435	A61K31/4523	902955	T1
A23G9/34	A23L1/236	902923	T1	E04F19/08	E04F19/08	902957	T1
A23G1/32	A23L1/236	902923	T1	A61P15/00	A61P15/00	902983	T1
A23G3/38	A23L1/236	902923	T1	A61P5/24	A61P15/00	902983	T1
A23L1/308	A23L1/236	902923	T1	A61K31/56	A61P15/00	902983	T1
A23L1/0528	A23L1/236	902923	T1	A61K31/4196	A61P15/00	902983	T1
A23L1/09	A23L1/236	902923	T1	A61K38/09	A61K38/09	902971	T1
A21D13/08	A23L1/236	902923	T1	A61P25/28	A61K38/09	902971	T1
A23L1/08	A23L1/236	902923	T1	A61K9/24	A61K9/24	902956	T1
A23L1/314	A23L1/236	902923	T1	A61K31/22	A61K9/24	902956	T1
C07D455/06	C07D455/06	902964	T1	A61K31/616	A61K9/24	902956	T1
A61K31/473	C07D455/06	902964	T1	A61K39/395	A61K39/395	902990	T1
A61P25/14	C07D455/06	902964	T1	A61K39/385	A61K39/395	902990	T1
A43B7/12	A43B7/12	902961	T1	A61K38/15	A61K38/15	902981	T1
A61K31/167	A61K31/167	903000	T1	A61P35/00	A61K38/15	902981	T1
A61K31/44	A61K31/167	903000	T1	A61K31/5685	A61K31/5685	902976	T1
A61P11/00	A61K31/167	903000	T1	A61P25/00	A61K31/5685	902976	T1
C07D487/04	C07D487/04	902999	T1	A61P25/28	A61K31/5685	902976	T1
C07J31/00	C07J31/00	902973	T1	A61P25/16	A61K31/5685	902976	T1
C12N15/61	C12N15/61	902993	T1	A61P9/10	A61K31/5685	902976	T1
C12N9/90	C12N15/61	902993	T1	C07K7/64	C07K7/64	902972	T1
C12P7/64	C12N15/61	902993	T1	A61K38/13	C07K7/64	902972	T1
A61K35/74	C12N15/61	902993	T1	A61K31/18	A61K31/18	902958	T1
A23L1/03	C12N15/61	902993	T1	C07C311/06	A61K31/18	902958	T1
A23K1/00	C12N15/61	902993	T1	C07C311/20	A61K31/18	902958	T1
C07K14/605	C07K14/605	902987	T1	C07C311/46	A61K31/18	902958	T1
C07K14/765	C07K14/605	902987	T1	C07C323/40	A61K31/18	902958	T1
C12N15/62	C07K14/605	902987	T1	C07D207/12	A61K31/18	902958	T1
A61K38/38	C07K14/605	902987	T1	C07D209/08	A61K31/18	902958	T1
A61K38/26	C07K14/605	902987	T1	C07D209/48	A61K31/18	902958	T1
C07K19/00	C07K14/605	902987	T1	C07D209/88	A61K31/18	902958	T1
A61P3/10	C07K14/605	902987	T1	C07D211/58	A61K31/18	902958	T1
C07D295/088	C07D295/088	902954	T1	C07D213/75	A61K31/18	902958	T1
A61K31/4453	C07D295/088	902954	T1	C07D215/36	A61K31/18	902958	T1
A61P25/28	C07D295/088	902954	T1	C07D217/04	A61K31/18	902958	T1
A61K31/4523	A61K31/4523	902955	T1	C07D219/10	A61K31/18	902958	T1
A61K31/437	A61K31/4523	902955	T1	C07D231/16	A61K31/18	902958	T1
A61K31/4985	A61K31/4523	902955	T1	C07D231/56	A61K31/18	902958	T1
A61K31/502	A61K31/4523	902955	T1	C07D233/68	A61K31/18	902958	T1



(51)	(51) основен	(11,13)		(51)	(51) основен	(11,13)	
C07D239/42	A61K31/18	902958	T1	C07C253/30	C07C253/34	902920	T1
C07D277/56	A61K31/18	902958	T1	C07C255/59	C07C253/34	902920	T1
C07D285/06	A61K31/18	902958	T1	C07D307/87	C07C253/34	902920	T1
C07D295/12	A61K31/18	902958	T1	A61P9/10	A61P9/10	902998	T1
C07D307/68	A61K31/18	902958	T1	C07D513/04	C07D513/04	902977	T1
C07D307/91	A61K31/18	902958	T1	A61K31/407	C07D513/04	902977	T1
C07D311/16	A61K31/18	902958	T1				
C07D317/66	A61K31/18	902958	T1				
C07D333/38	A61K31/18	902958	T1				
C07D333/72	A61K31/18	902958	T1				
A61P3/00	A61K31/18	902958	T1				
E01B5/14	E01B5/14	902949	T1				
E01B26/00	E01B5/14	902949	T1				
E04B9/06	E04B9/06	902952	T1				
E04C2/42	E04C2/42	902951	T1				
E04C2/08	E04C2/42	902951	T1				
E04C3/08	E04C2/42	902951	T1				
E04C2/42	E04C2/42	902945	T1				
E04C2/08	E04C2/42	902945	T1				
E04C3/08	E04C2/42	902945	T1				
A61K31/451	A61K31/451	902946	T1				
C07D211/20	A61K31/451	902946	T1				
C07D407/12	A61K31/451	902946	T1				
A61P25/00	A61K31/451	902946	T1				
A61K47/10	A61K47/10	902986	T1				
A61K47/14	A61K47/10	902986	T1				
A61K47/26	A61K47/10	902986	T1				
A61K31/428	A61K47/10	902986	T1				
A61K31/506	A61K47/10	902986	T1				
A61K31/428	A61K31/428	902966	T1				
A61K9/20	A61K31/428	902966	T1				
A61K9/28	A61K31/428	902966	T1				
B66B11/02	B66B11/02	902963	T1				
F24F7/06	B66B11/02	902963	T1				
F24F11/00	B66B11/02	902963	T1				
C07D403/12	C07D403/12	902988	T1				
C07D239/94	C07D403/12	902988	T1				
C07D401/12	C07D403/12	902988	T1				
A61M5/315	A61M5/315	902965	T1				
A01N43/40	A01N43/40	902989	T1				
C07D213/42	A01N43/40	902989	T1				
A01N43/40	A01N43/40	902991	T1				
C07D498/04	C07D498/04	902921	T1				
A61K31/519	C07D498/04	902921	T1				
A61P31/18	C07D498/04	902921	T1				
C07C253/34	C07C253/34	902920	T1				

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ПАТЕНТИ

(73) носител на правото на патент

(51) код по Меѓународната класификација на патентите (МКП)

(11,13) регистарски број на документот вид на документот

ADC GmbH

G 02B 6/38

902902 T1

Aventis Pharma Deutschland GmbH and Terumo Corporation of Japan

A 61M 5/315

902965 T1

AMGEN INC.

C 07K 14/505,

A 61K 38/18,

A 61P 7/06,

C 07K 16/46,

C 12N 15/12, 15/66

902997 T1

Aventis Pharma S.A.

A 61K 31/453,

A 61P 35/00

902980 T1

Aventis Pharmaceuticals Inc.

A 61K 31/165,

A 61P 25/00

902979 T1

Ansaldo Segnalamento Ferroviario S.p.A.

B 61L 3/12

902899 T1

BASF SE

A 01N 43/40,

C 07D 213/42

902989 T1

ARES TRADING S.A.

A 61P 15/00,

A 61K 31/4196, 31/56,

A 61P 5/24

A 61K 47/10,

31/428, 31/506,

47/14, 47/26

902983 T1

902986 T1

BASF SE

A 01N 43/40

902991 T1

AstraZeneca AB

C 07D 401/12,

A 61P 35/00, 9/00

902898 T1

Bavarian Nordic A/S

C 12N 5/06,

A 61K 39/12,

A 61P 31/12,

C 12N 7/00

902886 T1

AstraZeneca AB

C 07D 401/12

902937 T1

Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft

A 61K 9/70,

31/565, 47/14

902915 T1

AstraZeneca AB

A 61K 31/425

902934 T1

BIASIN SRL

H 01M 2/04, 2/12

902948 T1

AstraZeneca AB

C 07D 487/04

902999 T1

Biogen Idec MA Inc.

A 61K 39/395,

38/17, 47/48,

A 61P 37/06,

C 07K 14/705,

16/28, 19/00

902914 T1

AstraZeneca AB

C 07J 31/00

902973 T1

BIOPROJET

C 07D 295/088,

A 61K 31/4453,

Aterna Zentaris GmbH

A 61K 38/09,

A 61P 25/28

902971 T1



A 61P 25/28 902954 T1

BIOPROJET and Sun Pharmaceuticals Industries Ltd

C 07C 229/30,
A 61K 31/10,
31/165, 31/196,
31/197, 31/216,
A 61P 37/06,
C 07C 229/48,
237/24, 323/12 902917 T1

BIOTECHNOLOGY RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION and THE UNITED STATES OF AMERICA as represented by THE SECRETARY, UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE,

A 61K 39/102,
C 12N 1/20 902884 T1

BKS GmbH

E 05B 19/00 902903 T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 38/17,
A 61P 37/06,
C 07K 14/705 902975 T1

Bristol-Myers Squibb Company

A 61K 9/24, 31/22, 31/616 902956 T1

Bristol-Myers Squibb Company

C 07D 498/04,
A 61K 31/519,
A 61P 31/18 902921 T1

Cambridge Laboratories (Ireland) Limited

C 07D 455/06,
A 61K 31/473,
A 61P 25/14 902964 T1

Cancer Research Technology Limited

A 61K 31/352,
A 61P 35/00 902943 T1

Celli, Roberto

E 04F 19/08 902957 T1

Centro de Inmunologia Molecular

A 61K 39/395, 39/385 902990 T1

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,

A 61K 9/12 902924 T1

CHIESI FARMACEUTICI S.p.A.,

A 61K 31/47,
A 61P 11/08 902887 T1

CV THERAPEUTICS, INC

C 07D 473/06 902959 T1

DANA-FARBER CANCER INSTITUTE, INC. and Pharma Mar S.A

A 61K 38/15,
A 61P 35/00 902981 T1

De Siqueira Indio Da Costa, Luiz Augusto

B 61B 13/04 902908 T1

Dentofit A/S

A 61K 6/08, 6/027 902888 T1

Divapharma GmbH

A 61K 8/49,
31/4425, 9/00,
A 61Q 11/00 902882 T1

Elan Pharma International Limited

A 61K 38/00,
33/06, 38/28, 9/26,
A 61P 25/28 902950 T1

ELI LILLY AND COMPANY

C 07K 14/605,
A 61K 38/26, 38/38,
A 61P 3/10,
C 07K 14/765, 19/00,
C 12N 15/62 902987 T1

Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG

A 61K 36/25,
A 61P 11/00 902969 T1

EPOPLUS GmbH & Co.KG

A 61K 38/18,
A 61P 17/02, 9/00 902892 T1

**ESSEOQUATTRO S.P.A.**

B 32B 27/10,
C 23C 14/20 902912 T1

EURO-CELTIQUE S.A.

A 61K 31/445, 9/20, 9/50 902995 T1

EURO-CELTIQUE S.A.

C 07D 417/04, 213/06 902941 T1
C 07D 401/04,
A 61K 31/454,
A 61P 25/00,

EURO-CELTIQUE S.A.

C 07D 211/64, 401/14 902922 T1

EURO-CELTIQUE S.A.

A 61K 31/4523,
31/435, 31/437,
31/4985, 31/502,
31/519, 31/53,
A 61P 25/00,
C 07D 401/04,
403/14, 471/04, 487/04 902955 T1

G+H Kuhlager-und Industriebau GmbH

H 01Q 1/42,
E 04C 2/20 902885 T1

GEOX S.p.A.

A 43B 7/12 902961 T1

GfK Telecontrol AG

G 06Q 10/00,
G 06F 15/02 902897 T1

GTX, Inc.

A 61K 31/138, 45/00,
A 61P 19/10, 5/32 902881 T1

H. LUNDBECK A/S

C 07D 295/12,
A 61K 31/4406,
31/5355, 31/541,
A 61P 25/22,
C 07D 265/06,

279/12, 417/04 902889 T1

H. LUNDBECK A/S

A 61K 31/451,
A 61P 25/00,
C 07D 211/20, 407/12 902946 T1

H. Lundbeck A/S

C 07C 253/34,
253/30, 255/59,
C 07D 307/87 902920 T1

Heineken Suplly Chain B.V

B 67D 1/06, 1/08, 1/14 902944 T1

Hunter-Fleming Limited

A 61K 31/5685,
A 61P 25/00, 25/16,
25/28, 9/10 902976 T1

Immatics Biotechnologies GmbH

G 01N 33/68,
A 61K 38/00, 39/00,
C 07K 7/06,
C 12N 15/00, 5/10,
G 01N 33/574 902942 T1

INDAG Gesellschaft fur Industriebedarf mbH & Co. Betriebs KG

902984 T1

Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale and Laboratoires Serono SA

A 61P 9/10 902998 T1

ISOTECHNIKA INC.

C 07K 7/64,
A 61K 38/13 902972 T1

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

C 07D 241/42,
A 61K 31/498, 35/00,
A 61P 1/04,
1/18, 25/22,
C 07D 401/12,
403/12, 413/12 902907 T1

Kyorin Pharmaceutical Co., Ltd.



C 07C 69/734,
A 61K 31/192,
A 61P 3/06,
43/00, 9/10,
C 07C 229/34,
233/55, 233/81,
235/44, 235/78, 69/738 902985 T1

Laboratoires Serano SA
C 07K 1/36, 14/59 902940 T1

Laboratoires Serono SA
A 61K 31/197,
A 61P 9/04, 9/10 902968 T1

Laboratoires Serono SA
C 07K 1/20,
A 61K 38/04,
C 07K 1/22, 14/47,
14/54, 14/715, 19/00 902916 T1

Laboratoires THEA
A 61K 47/44,
31/704, 9/08,
A 61P 27/02 902901 T1

LABORATORIOS ALMIRALL, S.A.
C 07D 237/24,
A 61K 31/501,
A 61P 37/08,
C 07D 401/04,
401/12, 403/04,
409/12, 413/04, 417/04 902913 T1

Les Laboratoires Servier
A 61K 31/403,
A 61P 25/00,

Les Laboratoires Servier
C 07D 209/52, 403/12 902900 T1

Les Laboratoires Servier
C 07K 5/06 902895 T1

Les Laboratoires Servier
C 07C 253/30 902893 T1

Les Laboratoires Servier
A 61K 9/20,
47/32, 9/22 902974 T1

A 61K 31/55,
A 61P 9/00 902936 T1

Les Laboratoires Servier
A 61K 31/55,
A 61P 9/00 902938 T1

Les Laboratoires Servier
C 07D 223/16,
A 61K 31/55 902928 T1

Les Laboratoires Servier
A 61K 31/4045,
A 61P 9/12,
C 07D 209/42 902933 T1

MAZUR, Wojciech
B 65D 85/10 902953 T1

Merck & Co., Inc.
A 61K 9/14, 31/5377,
9/16, 9/51 902992 T1

Merial Limited
A 61K 31/4184,
A 01N 25/02, 43/52,
A 61K 9/08,
A 61P 33/10 902926 T1

**MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, INC. and
Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd.**
C 07D 403/12,
239/94, 401/12 902988 T1

NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L.
A 61K 31/409, 31/282,
A 61P 35/00 902890 T1

Nycomed GmbH
A 61K 31/167, 31/44,
A 61P 11/00 903000 T1

Ofer, Zeev



C 08G 63/91, 63/695	902909	T1	E 04C 2/42, 2/08, 3/08	902945	T1
Ortho-McNeil-Janssen Pharmaceuticals, Inc. A 61K 31/5513, A 61P 35/00, 37/02, C 07D 243/14, 401/04, 401/06, 403/04, 405/04, 407/04, 409/04	902967	T1	Reifenhauser GmbH & Co. KG B 29C 47/90	902935	T1
Pfizer Inc C 07D 207/14, A 61K 31/40, A 61P 13/00, 25/24, 29/00	902982	T1	Royal AFC S.A., B 66B 11/02, F 24F 11/00, 7/06	902963	T1
Pfizer Products Inc. C 07D 209/42, A 61K 31/343, 31/404, 31/4439, A 61P 3/06, C 07D 307/85, 401/12, 403/12	902910	T1	Sanofi-Aventis C 07D 471/04, A 61K 31/437, A 61P 35/00, C 07D 471/16	902978	T1
PHARMA MAR, S.A. C 07K 11/00, A 61K 38/04, C 07C 271/22, C 07K 11/02	902918	T1	Sanofi-Aventis C 07D 401/06, A 61K 31/472, A 61P 19/02	902927	T1
Pharmacia Corporation A 61K 31/428, 9/20, 9/28	902966	T1	Schering Corporation A 61K 9/08, 47/18, A 61P 35/00	902919	T1
PIERRE FABRE MEDICAMENT A 61K 31/135, 31/165	902896	T1	SCHWARZ PHARMA AG A 61K 31/381, A 61P 25/16	902891	T1
Platinum Controls Limited F 23G 5/20	902994	T1	SHIONOGI & CO., LTD A 61K 31/18, A 61P 3/00, C 07C 311/06, 311/20, 311/46, 323/40, C 07D 207/12, 209/08, 209/48, 209/88, 211/58, 213/75, 215/36, 217/04, 219/10, 231/16, 231/56, 233/68, 239/42, 277/56, 285/06, 295/12, 307/68, 307/91, 311/16, 317/66, 333/38, 333/72	902958	T1
PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG E 04B 9/06	902952	T1	SICPA HOLDING S.A.		
PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG E 04C 2/42, 2/08, 3/08	902951	T1			
PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG					



C 09D 11/00,
B 41M 3/14,
G 07D 7/12 902947 T1

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

A 61K 38/17, 31/7048,
A 61P 31/10 902996 T1

SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.

C 07D 513/04,
A 61K 31/407 902977 T1

Sinclair Pharmaceuticals Limited

A 61K 36/00, 31/425,
A 61P 17/00 902929 T1

Sloan-Kettering Institute For Cancer Research

A 61K 31/519,
A 61P 35/00 902962 T1

Stoicesku Dan

A 61K 31/519 902911 T1

Studio Moderna SA

B 62K 15/00, 25/16 902932 T1

Sweetwell NV

A 23L 1/236,
A 21D 13/08,
A 23G 1/32, 3/38, 9/34,
A 23L 1/0528,
1/08, 1/09,
1/308, 1/314 902923 T1

Takeda Pharmaceutical Company Limited

C 07D 401/04,
A 61K 31/506,
A 61P 3/10, 35/00,
C 07D 401/12, 401/14 902970 T1

Teagasc Dairy Products Research

C 12N 15/61,
A 23K 1/00,
A 23L 1/03,
A 61K 35/74,

C 12N 9/90,
C 12P 7/64 902993 T1

Tehalit GmbH

H 01R 13/514,
13/46, 9/24,
H 04Q 1/14 902883 T1

The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza

C 07D 239/48,
A 61K 31/506,
A 61P 29/00,
C 07D 405/12 902925 T1

Warner-Lambert Company LLC

C 07D 213/64, 401/04 902894 T1

WIENER LINIEN GmbH & Co.KG and Österreichische Bundesbahnen

E 01B 5/14, 26/00 902949 T1

Wyeth

A 01N 47/34,
A 61K 31/17,
C 07C 281/14, 337/00 902960 T1



ПРОМЕНА

(11) 000952

(73) **Pharmacia & Upjohn Company LLC and
PHARMACIA & UPJOHN COMPANY LLC**

301 Henrietta Street, Kalamazoo, Michigan
49001, US and 301 Henrietta Street Kalamazoo,
Michigan 49001, US

(11) 001414

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH**

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE

ПРЕНОС

(11) 001414

(73) **Boehringer Ingelheim International GmbH**

Binger Strasse 173 55216 Ingelheim, DE



ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ПАТЕНТОТ

(11) 000348

(73) DAIICHI SEIYAKU Co.Ltd.
14-10 Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo,,
JP

(11) 000688

(73) MICHIGAN STATE UNIVERSITY 238
Administration Building, East Lansing, MI
48824, US



ПРИЈАВИ НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80):

- (21) Број на пријавата
- (22) Датум на поднесување
- (23) Датум на изложба, саем
- (45) Датум на објавување
- (28) Вкупен број на дизајни и назначување на видот на дизајнот (дводимензионален/тродимензионален)
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (од Локарно)
- (54) Назив на дизајнот
- (55) Прикази на индустрискиот дизајн
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (72) Податоци за авторот: презиме, име и адреса
- (73) Податоци за подносителот на пријавата
- (74) Податоци за застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (21) **20090023** (45) 31/10/2009
 (22) 29/06/2009
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Благоја Бајдевски
 (73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
 ул.Горче Петров бр.4, 1300 Куманово, МК
 (51) **09-05**
 (54) **АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСНАТ ПРОИЗВОД**



- (21) **20090024** (45) 31/10/2009
 (22) 29/06/2009
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Благоја Бајдевски
 (73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
 ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, МК
 (51) **09-05**
 (54) **АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСНАТ ПРОИЗВОД**



(21) **20090025** (45) 31/10/2009
(22) 29/06/2009

(28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
(72) Благоја Бајдевски
(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
ул.Ѓорче Петров бр.4, 1300 Куманово, МК

(51) **09-05**

(54) **АМБАЛАЖА НА СУВОМЕСНАТИ ПРОИЗВОДИ**




- (21) **20090026** (45) 31/10/2009
 (22) 07/07/2009
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Чупаркоски Блаже
 (73) КОЖУВЧАНКА ДОО
 ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. Јани Лукровски 5/1/32
 1000 Скопје
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ**



Гл.1

- (21) **20090027** (45) 31/10/2009
 (22) 08/07/2009
- (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Чупаркоски Блаже
 (73) КОЖУВЧАНКА ДОО
 ул.Шишка бр.37, 1430 Кавадарци, МК
 (74) БЕРИН Д.О.О Скопје ул. Јани Лукровски 5/1/32
 1000 Скопје
 (51) **09-01**
 (54) **ШИШЕ**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(21) број на пријавата

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн

(21)	(51)	(21)	(51)
09-01	20090026	09-05	20090024
09-01	20090027	09-05	20090025
09-05	20090023		

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ДИЗАЈН

(73) носител на правото на ид

(21) број на пријавата

(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
(21) 20090023

(73) КОЖУВЧАНКА ДОО
(21) 20090026

(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
(21) 20090024

(73) КОЖУВЧАНКА ДОО
(21) 20090027

(73) ДПТУ ЕКСТРА МЕИН БОРИС ДООЕЛ
(21) 20090025



ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН


Во согласност со членот 107 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на РМ”, бр. 47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите за индустрискиот дизајн.

Податоците се означени со INID* кодови за индустриски дизајн (WIPO стандард СТ 80)

- (11) Регистарски број на документот
- (18) Датум на важење на индустриски дизајн
- (21) Број на пријавата
- (22) Дата на поднесување
- (18) Дата на изложбено, или саемско првенство
- (28) Предмет на пријавата, се наведува вкупниот број индустриски дизајни
- (30) Право на првенство: датум, држава, број
- (45) Дата на објавување
- (51) Меѓународна класификација на индустриски дизајн (Локарнска)
- (54) Назив на телото, односно сликата или цртежот
- (55) Фотографија или графички приказ (скица) на тело односно сликата или цртежот
- (57) Назначување на боите или комбинации на бои
- (60) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на поранешна СФРЈ (дата на првенство, исправа / решение)
- (72) Автор
- (73) Носител на правото
- (74) Застапник

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (11) **00594** (45) 31/10/2009
 (21) 20080021 (22) 03/11/2008
 (18) 03/11/2013
 (28) 8(осум) дизајни, дводимензионални
 (72) Зоран Стојковски;
 ул."19 Октомври" 7, 1320 Делчево
 (73) Друштво за производство, трговија и услуги БОНД
 ДООЕЛ Зоран увоз-извоз
 ул."Индустриска" бб, 1320 Делчево, МК
 (74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје ул. Апостол
 Гусларот бр.3 1000 Скопје, МК
 (51) **05-05**
 (54) **ДЕЗЕНИ НА КРПИ, ПРОСТИРКИ И БРИШАЧИ**



4.1



5.1



1.1




6.1



2.1



7.1




3.1



8.1

- (11) **00595** (45) 31/10/2009
 (21) 20080022 (22) 03/11/2008
 (18) 03/11/2013
 (28) 48(четириесет и осум) дизајни, дводимензионални
 (72) Зоран Стојковски;
 ул."19 Октомври" 7, 1320 Делчево
 (73) Трговско друштво за вработување на инвалидни
 лица-заштитно друштво за производство, трговија
 и услуги ФРОТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз
 ул."Индустриска" бб, 1320 Делчево, МК
 (74) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ Д.О.О. Скопје ул. Апостол
 Гусларот бр.3 1000 Скопје, МК
 (51) **05-05**
 (54) **ДЕЗЕНИ НА КРПИ И ПРЕКРИВКИ**



4.1



5.1



1.1



6.1



2.1



7.1



3.1



8.1



12.1



9.1



13.1



10.1



14.1



11.1



15.1



16.1



20.1



17.1



21.1



18.1



22.1



19.1



23.1



24.1



28.1




25.1



29.1



26.1



30.1




27.1



31.1



32.1



36.1



33.1



37.1




34.1



38.1



35.1



39.1



40.1




45.1



42.1




46.1




43.1



47.1



44.1




48.1


- (11) **00589** (45) 31/10/2009
 (21) 20080023 (22) 10/11/2008
 (18) 10/11/2013
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Дејан Зотовиќ;
 ул.Иво Лопа Рибар бр.124-5 1000 Скопје МК
 (73) Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лопа Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК
 (51) **09-09**
 (54) **КОРПА ЗА ОТПАДОЦИ**



1.1




1.2



1.3

- (11) **00590** (45) 31/10/2009
 (21) 20080024 (22) 10/11/2008
 (18) 10/11/2013
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Дејан Зотовиќ;
 ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје МК
 (73) Дејан Зотовиќ
 ул.Иво Лола Рибар бр.124-5 1000 Скопје, МК
 (51) **06-01**
 (54) **КЛУПА**




1.1



2.1



3.1



4.1

- (11) **00592** (45) 31/10/2009
 (21) 20080025 (22) 13/11/2008
 (18) 13/11/2013
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Сељајдин Азизи;
 ул."Бајрам Шабани" бр.87, 1000 Скопје МК
 (73) Сељајдин Азизи
 ул."Бајрам Шабани" бр.87, 1000 Скопје, МК
 (51) **11-01**
 (54) **НАРАКВИЦА**



- | | |
|---|-----------------|
| (11) 00588 | (45) 31/10/2009 |
| (21) 20080026 | (22) 13/11/2008 |
| | (18) 13/11/2013 |
| (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален | |
| (72) Оскар Когој; | |
| Мирен 125, 5291 Мирен | |
| (73) ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје | |
| бул. "Кочо Рацин", градски сид бр.9, 1000 Скопје, МК | |
| (74) Снежана Савиќ Димовска, Адвокат Ул. Даме Груев бр. | |
| 1-3/4 1000 Скопје, МК | |
| (51) 09-01 | |
| (54) ШИШЕ | |



- (11) **00593** (45) 31/10/2009
 (21) 20090002 (22) 21/01/2009
 (18) 21/01/2014
 (28) 32(триесет и два) дизајни, тродимензионални
 (30) 974449-0001-32 21/07/2008 EM
 (72) Dominic Flic (Friederich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn); Peter Respondek (Friederich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn) and Caroline Seifert (Friederich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn)
 (73) Deutsche Telekom AG Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE
 (74) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје, ул. Даме Груев бр.3/2-11 1000 Скопје
 (51) **14-03**
 (54) **ТЕЛЕФОН**



7.1



8.1



1.1



9.1



10.1



2.1



11.1



12.1



3.1




13.1




14.1



4.1



15.1




16.1



5.1



6.1



17.1



18.1




19.1



20.1



21.5



21.6



21.1




21.2



21.3



21.4



22.1



22.2



22.3




22.4




23.1



23.2



22.5



22.6



25.1



23.3



23.4



24.1



24.2




24.3



25.2



23.5



23.6



24.4



25.3



25.4



26.1



26.2



26.3




26.4



27.1



27.2



27.3



27.4



28.1



28.2



28.3



28.4



29.1



29.2



30.2



30.1



29.4



29.3



29.5



31.1



32.1



32.3



31.2



32.2



32.4

- (11) **00591** (45) 31/10/2009
 (21) 20090005 (22) 13/02/2009
 (18) 13/02/2014
 (28) 1(еден) дизајн, тродимензионален
 (72) Горан Антевски; ул. Партение Зографски бр.3А;
 Љубомир Јовчевски; ул."Драгиша Мишкович"
 бр.8/32 и
 Тасески Ристо; ул."Булевар АСНОМ" бр.32-3/7
 (73) Раде Кончар - ТЕП
 ул. III Македонска бригада б.б. Скопје, МК
 (51) **25-02**
 (54) **ЕЛЕМЕНТ ЗА ВЕНТИЛАЦИЈА**





ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН

(51) код по Меѓународната класификација на индустриски дизајн
(11) регистарски број на документот

(51)	(11)	(51)	(11)
05-05	20080021	09-09	20080023
05-05	20080022	11-01	20080025
06-01	20080024	14-02	20040043
09-01	20080026	14-03	20090002
		25-02	20090005

ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ОБЈАВЕНИ ДИЗАЈНИ

(73) носител на правото на ид
(11) регистарски број на документот
(21) број на пријавата

(73) **Deutsche Telekom AG**
(11) 00593 (21) 20090002

(73) **Раде Кончар - ТЕП**
(11) 00591 (21) 20090005

(73) **Дејан Зотовиќ**
(11) 00589 (21) 20080023

(73) **Сељајдин Азизи**
(11) 00592 (21) 20080025

(73) **Дејан Зотовиќ**
(11) 00590 (21) 20080024

(73) **Трговско друштво за вработување на
инвалидни лица-заштитно друштво
за производство, трговија и услуги
ФРОТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз**
(11) 00595 (21) 20080022

(73) **Друштво за производство, трговија и услуги
БОНД ДООЕЛ Зоран увоз-извоз**
(11) 00594 (21) 20080021

(73) **ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје**
(11) 00588 (21) 20080026



ПРОДОЛЖУВАЊЕ

(111)	(186)
00205	01/09/2014
00206	06/09/2014
00429	29/01/2014
00434	22/09/2014
00435	22/09/2014
00436	27/10/2014
00433	27/10/2014



ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 141 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците од пријавите на трговските марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (210) Број на пријавата
- (220) Датум на поднесување
- (230) Датум на изложбено или саемско првенство
- (442) Датум на на објавување на пријавата
- (300) Право на првенство: датум, држава, број
- (731) Подносител: име и адреса
- (740) Застапник
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (551) Индивидуалена/колективена трговска марка
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

(210) **TM 2005/1042**

(220) 28/12/2005

(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за трговија и услуги МАСТЕР ИНТЕР ДООЕЛ бул. АВНОЈ бр.72, 1000 Скопје, МК**

(540)

ТИП ТОП

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

(210) **TM 2006/995**

(220) 13/10/2006

(442) 31/10/2009

(731) **С енд Б Трејд Скопје ул. Владимир Комаров број 18а 1/16 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) светло и темно жолта, бела, светло и темно сина и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје, овошни сокови, сирупи

(210) **TM 2007/662**

(220) 12/07/2007

(442) 31/10/2009

(731) **Goldshield Pharmaceuticals Ltd. NLA Tower, 12-16 Addisombe Road, Croydon, Surrey, CR0 0XT, UK**

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје**

(540)

ELTROXIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; фармацевтски производи

(210) **TM 2007/928**

(220) 25/09/2007

(442) 31/10/2009

(731) **Geely Holding Group Co., Ltd. Zhong-xing Road, Bin-jiang District, Hangzhou, Zhejiang, CN**

(740) **СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје**

(540)



(591) темно сина, бела, сива, сина, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** автомобили, кутија од менувач за копнени возила; електрични возила; мотори за копнени возила; уреди против кражба на возила; гуми за тркала за возила; каросерии за возила; Мотоцикли; спортски автомобили; возила за движење по копно, воздух, вода или шини

кл. **37** одржување и поправка на моторни возила; сервисни станици за возила; подмачкување на возилата; чистење на возилата; третман на возилата против 'рѓосување; инсталација и поправка на аларм против обивање; одржување и поправка на авиони; повторна обработка на гуми; вулканизација на гуми (поправка); поправка на гуми за возила

(210) **TM 2008/64**

(220) 18/01/2008

(442) 31/10/2009

(731) **Banana Republic (ITM) Inc 2 Folsom Street, San Francisco, CA 94105, US**

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје**

(540)

BANANA REPUBLIC

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** парфеми; мириси; козметика; етерични масла; лосиони за коса; препарати за заштита од сонце; препарати за сончање; глови за бањање; масла за бањање; пудри за бањање; сапуни; дезодоранси; фелови за туширање; шампони; лосиони за чистење лице; пудри за лице; сапуни за кожа; навлажнувачи за кожа; лосиони за тело; политури за нокти; балзам за усни; сјај за усни; кармин; мејк ап за лице; мејк ап за очи

кл. **4** свеќи

кл. **9** очни помагала; монокли; очила за сонце; очила; стакла за очила; очила за читање; препишани очила; заштитни очила; делрви, опрема и ацесоари за очни помагала; монокли; очила за сонце; очила; стакла за очила; очила за читање; рамки; кутии; гајтани; држачи за на уво; околувратни држачи за очила; ланчиња за очила; заменливи леќи; делови од наочари за на нос; сунѓерести ленти; кутии за очила и контакт леќи; магнетски шифрирани картички и картички кои содржат интегрирано коло, имено, смарт картички



кои содржат програмирање кое се користи за купување роба и услуги; преснимани компакт дискови со музика

кл. 14 часовници и хронометарски инструменти и делови за истите; хронометри; саати; џебни саати; штоперици; сидни часовници; делови, опрема и ацесоари за хронометри; саати; џебни саати; штоперици и сидни часовници; ремени за саати; ремени за рачни саати; контејнери за саати во форма на кутија; кукишта за механизми на саати; кутии за накит; рамки за слики; накит; скапоцености; скапоцени камења; значки; ташни; токи; привезоциза клучеви; благородни метали; козметички кутии за благородни метали

(210) **TM 2008/1040** (220) 12/08/2008

(442) 31/10/2009

(731) **PUMPKIN DOOEL - Скопје ул.Џон Кенеди бр.27/3-23, 1000 Скопје, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)

MANDA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 енергетски пијалак

(210) **TM 2008/1069** (220) 15/08/2008

(442) 31/10/2009

(731) **Туристичка агенција Нет Бај доо ул.Даме Груев бр.2, п.фах 477, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) модра, сива, црна, жолто-зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 организирање патување

кл. 43 привремено сместување

(210) **TM 2008/1152** (220) 27/08/2008

(442) 31/10/2009

(731) **ДПТУ Глобал Креатива ВиС Скопје ул. Коце Металец 16 2/1 Скопје, МК**

(540)



(591) сина, црвена, бела и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава, обука, забава, спортски и културни активности

(210) **TM 2008/1184**

(220) 02/09/2008

(442) 31/10/2009

(731) **Research In Motion Limited 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, N2L 3W8, CA**

(740) **СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје**

(540)

BLACKBERRY BOLD

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 синџирче за клучеви; неелектрични кабли и жици од обичен метал; мали делови од метален хардвер; производи од обичен метал кои не се вклучени во други класи

кл. 9 научни, поморски. за испитување, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (надгледување), и апарати и инструменти за спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на податоци, звук или слика; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; машини за сметање, компјутери и опрема за обработка на податоци; компјутерски софтвер; електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали; додатна опрема за електронски преносливи уреди за безжичен пренос на податоци и/или звучни сигнали имено батерии, капацити за батерии, прибори за во кола, полначи и подлоги за полначи, слушалки, адаптери, компјутерски кабли; софтвер за компјутерска комуникација за синхронизација, пренос и споделување на податоци, календар, содржина и пораки помеѓу еден или повеќе електронски преносливи уреди и податоци запишани на или поврзани со компјутер

кл. 11 апарати за осветлување

кл. 16 печатени материјали; прибор за пишување; лепила

кл. 18 кожа и имитации на кожа, и производи направени од овие материјали и кои не се вклучени во други класи; чадори, чадори за сонце

кл. 20 рамки за слики; производи (кои не се вклучени во други класи) од дрво, плута, трска, прачка, прачки за плетење, рог, коска, слонова коска, китова коска, школка, ќилибар, седеф, морска пена и замени за сите овие материјали, или од пластика

кл. 21 шољи

кл. 25 облека, обувки, капи

кл. 28 игри и играчки; гимнастички и спортски предмети кои не се вклучени во други класи; украси за божиќни дрва

кл. 35 рекламни услуги; снабдување со деловни информации; маркетинг услуги

кл. 37 поправка и инсталациски услуги

кл. 38 телекомуникација; овозможување на интернет пристап; овозможување на пристап до електронска база на податоци, овозможување на пристап до ГПС навигациски услуги; E-mail услуги; услуги за безжично праќање на податоци, посебно услуги кои му овозможуваат на корисникот да праќа и/или прима пораки преку безжична мрежа на податоци; услуги за безжично еднонасочно или двонасочно повикување преку пејџер; услуги за пренос и прием на звучна комуникација; телекомуникациски консултации, имено обезбедување на информации за трета страна за да им помогне во развивањето и интегрирањето на еднонасочната или двонасочната безжична поврзаност на податоци, вклучувајќи и корпоративски и домашни/лични податоци, и/или гласовна комуникација

кл. 39 обезбедување на навигациски услуги на ГПС, обезбедување на информации поврзани со патување и транспорт

кл. 41 образование; обезбедување обука; забава; спортски и културни активности; информации поврзани со истите; услуги за едукација и обука, имено, часови, семинари и конференции со цел да обезбедат информации на трета страна за да им помогне во употребата развивање и поддршка на на уреди за безжичната поврзаност и софтвер поврзан со безжична поврзаност и компјутерска комуникација

кл. 42 научни и технолошки услуги и услуги за истражување и дизајн поврзани со истите; услуги за индустриска анализа и истражување; дизајн и развој на компјутерски хардвер и софтвер; консултантски услуги и услуги за техничка поддршка кои се поврзани со компјутерски хардвер и софтвер, телекомуникациски услуги и услуги на ГПС; услуги за техничка поддршка, имено, обновување и одржување на компјутерски софтвер и програми за поддршка на отстранување на дефекти за дијагноза, и решавање на проблеми поврзани со уреди за безжично поврзување и со компјутерски софтвер и хардвер

кл. 45 лиценцирање на компјутерски софтвер

(210) **TM 2008/1269** (220) 15/09/2008
(442) 31/10/2009

(731) **ТИТАН МАК ДООЕЛ ул. Штипски пат бб Кочани, МК**

(540)



(591) црвена, бела, и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: кожена галантерија, чанти, паричници, колани, накит, капи, шамии, чевли, модни додатоци

(210) **TM 2008/1635** (220) 29/10/2008
(442) 31/10/2009

(731) **КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје ул. „27 Март“ бр.1, 1000 Скопје, МК**

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
Ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ДАНУБИУС БАНК МАКЕДОНИЈА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 банкарство, берзански работи, вложување средства, внесување на долгови, вредносни бонови, гаранции, дебитни картички (служби за дебитни картички, заем врз основа на залог, заеми, консултации по повод финансиски прашања, кредитни агенции, кредитни картички (служби за кредитни картички), менување (менувачници), монетарни дејности, отплата на рати, патни чекови (издавање патни чекови), подмирување на вредности, посредување, посредување на берзата, сефови, средства (електронски преносни средства), средства (основање кружни средства), средства (вложување средства), финансирање (служби за финансии), финансиска анализа, финансиски дејности, финансиски информации, финансиски проценки /осигурувања, банкарски промет, имот/, финансиски трансакции, финансиско управување, фискални проценки, хипотекарно банкарство, чекови (заверување чекови), штедилници

(210) **TM 2008/1673** (220) 05/11/2008
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје, Подружница 1-ЧАСОВНИЧАР ВОЧ Кеј, ул.13 Ноември, ГТЦ, кат1, сек.36, лок 577, опш. Центар, МК**

(740) **СНЕЖАНА СТАНКОВИЌ, АДВОКАТ ул. Иво Рибар Лола бр.32, 1000, Скопје**

(540)



(591) црно, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 14 благородни метали и нивните легури и производите изработени од нив или преслечени со нив, кои не се опфатени со другите класи, накит, бижутерија, скапоцени камења, часовници и хронометриски инструменти

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи



- (210) **TM 2008/1685** (220) 06/11/2008
(442) 31/10/2009
- (731) **Друштво за трговија на големо и мало во земјата и во странство, услуги и сервисирање на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, МК**
- (740) Адвокатско друштво МЕНС ЛЕГИС ЧАКМАКОВА ул. 8-ма Ударна Бригада бр. 43/3, 1000 Скопје
- (540)

TEKNOX

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 4 индустриски масла и масти, мазива, соединенија за собирање прашина со навлажување и врзување, горива (вклучително и течните горива за мотори) и материји за осветлување, свеќи и фитили за осветлување

кл. 6 обични метали и нивните легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал кои не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал, кои не се опфатени со другите класи, руди

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисијски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гасење пожар

кл. 12 возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталацијски услуги

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

- (210) **TM 2008/1726** (220) 17/11/2008
(442) 31/10/2009
- (731) **СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост увоз-извоз Скопје бул. Јане Сандански, бр. 109 Б Скопје, МК**
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

Discount MAXID

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 35 промет во трговијата на големо и мало со: средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, триење и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите; месо, риби, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење; кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жито, леб, сладолед, мед, меласа, квасец, прашок за печење; сол, сенф, оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз; пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци; алкохолни пијалоци (освен пиво); тутун, производи за пушачите; кибрит

- (210) **TM 2008/1744** (220) 20/11/2008
(442) 31/10/2009
- (731) **THK Co., Ltd. 11-6, Nishi Gotanda 3-chome, Shinagawa-ku, 141-0031 Tokyo, JP**
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)



- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 7 машини и машински алатки; машински елементи; куглести лагери, линеарни лагери, вретена, куглични матици, ланци од куглици, куглични зглобови; машински елементи за управување линеарни и нелинеарни движења; осовини, спојници за осовини, координатни столови

- (210) **TM 2008/1745** (220) 20/11/2008
(442) 31/10/2009
- (731) **THK Co., Ltd. 11-6, Nishi Gotanda 3-chome, Shinagawa-ku, 141-0031 Tokyo, JP**
- (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

THK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 7 машини и машински алатки; машински елементи; куглести лагери, линеарни лагери, вретена, куглични матици, ланци од куглици, куглични зглобови; машински елементи за управување линеарни и нелинеарни движења; осовини, спојници за оски, координатни столови

(210) **TM 2008/1760**

(220) 24/11/2008

(442) 31/10/2009

(731) **ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје бул. Кочо Рацин, Градски ѕид бр. 9 Скопје, МК**

(740) Снежана Савиќ Димовска, адвокат ул. Митрополит Теодисиј Гологанов, бр.59/1-6 кат, 1000 Скопје, 1000

(540)



(554) тродимензионална

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2008/1764**

(220) 20/11/2008

(442) 31/10/2009

(731) **Early Learning Centre limited South Marston Industrial Park Swindon SN3 4TJ, GB**

(740) ТОНИ МЛАДЕНОВСКИ ул. "Илинденска" 2/ 13, 1400, Велес

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 електрични и електронски апарати и инструменти; апарати и инструменти за инструкции,

учење и мерење; сметалки; калкулатори; машини за забава; батерии; компјутери; компјутерски хардвер, софтвер и фирмвер; лампи; научни апарати и инструменти; апарати и инструменти сите за научни апарати и инструменти; апарати и инструменти сите за снимање, трансмисија и репродукција на сите аудио, визуелни и аудио-визуелни податоци, слајд-проектор и проектори; делови и монтажа за гореспоменатите стоки

кл. 16 хартии; картон; исечоци од хартија и картон; подвижни сетови за печатење; материјали за моделирање; креда; книги; печатен материјал; честитки; печатени публикации; фотографии, слики и постери; графикони; канцелариски материјали и прибор; орудиа и материјали за цртање и пишување; материјали за инструкции и учење; лепила и адхезиви; четки за сликање; албуми; бебешки и детски хартиени марамчиња; табли за пишување; табли за цртање и сликарски штафелаи; трансфери; планови; мапи и глобуси; гуми за бришење; букви од азбуката и нумерички симболи; шаблони; кутии и држачи за гореспоменатите стоки; делови и монтажа за сите гореспоменати стоки

кл. 28 играчки, игри и предмети за играње; карти за играње; предмети за гимнастика и спорт; делови и монтажа за сите гореспоменати стоки

кл. 35 демонстрација, за доброто на другите, на избор на стоки во комплет кој им овозможува на муштериите да ги видат и купат тие стоки; демонстрација, за доброто на другите, на избор на стоки преку каналот за купување од дома кој им овозможува на муштериите да ги видат и купат тие стоки преку средствата за телекомуникации или интернет; демонстрација, за доброто на другите, на избор на стоки преку каталог за купување од дома кој им овозможува на муштериите да ги видат и купат тие стоки преку нарачка по пошта, средствата за телекомуникации или интернет; демонстрација, за доброто на другите, на избор на стоки, кој им овозможува на муштериите да ги видат и купат тие стоки преку главната продажна Интернет страница

(210) **TM 2008/1783**

(220) 27/11/2008

(442) 31/10/2009

(731) **МП Компјутери бул. Кузман Јосифовски Питу бр. 19, 1000 Скопје, МК**

(540)

Info Shop

(591) модро

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: компјутери, компјутерска опрема, печатари, скенери, компјутерска галерија, бела техника и акустика, канцелариски прибор, репро материјал, потрошен материјал се во врска со компјутери



- (210) **TM 2008/1800** (220) 01/12/2008
(442) 31/10/2009
- (731) **BVS INTERNATIONAL N.V. Pietermaai 123, Curacao, AN**
- (740) **ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ** бул. „Кочо Рацин“ бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје
- (540)

POWER RANGERS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **16** хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **28** игри и играчки, производи за гимнастика и спорт кои не се опфатени со другите класи, украси за елка

кл. **41** образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

- (210) **TM 2008/1831** (220) 03/12/2008
(442) 31/10/2009

- (731) **Pulse Network LLC, a limited liability company incorporated under the laws of the state of Delaware (U.S.A.) 1301 mckinny, Suite 2500, Houston, Texas 77010, US**
- (740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ** ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје
- (540)

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** финансиски услуги; услуги за електронски трансфер и плаќања на парични средства; банкарски услуги; електронски банкарски услуги; обезбедување автоматски благајнички услуги; услуги за обработка на податоци во доменот на пораки во врска со електронски трансфер на парични средства помеѓу финансиски институции или до други мрежи за електронски трансфер на парични средства; услуги за кредитна картичка, дебитна картичка и при-пејд картичка

- (210) **TM 2008/1832** (220) 03/12/2008
(442) 31/10/2009

- (731) **„ТИА-МАЛИБУ“ Друштво за трговија и услуги** доо. ул. Банатска 19 Скопје, МК

(540)



(591) темносива и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со козметички производи

кл. **44** хигиенска нега и нега на убавина на луѓето

- (210) **TM 2008/1901** (220) 17/12/2008
(442) 31/10/2009

- (731) **ЗЛАТЕВСКИ ЉУБИША** ул. Фазанерија 1, бр. 96, Гостивар, МК

(540)



(591) црна, жолта, сребрена, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

(210) **TM 2008/1913** (220) 22/12/2008
(442) 31/10/2009

(731) **Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој бул. Трета Македонска Бригада 66, (Македонски Табак блок Ц), 1000 Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **36** осигурување, финансиски работи, монетарни работи

кл. **45** правни услуги, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите и поединците

(210) **TM 2008/1914** (220) 22/12/2008
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за реклама и издаваштво АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Ангел Димовски бр. 8/1-16, Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, бела, жолта, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, материјал за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви клишиња

(210) **TM 2008/1923** (220) 23/12/2008
(442) 31/10/2009

(731) **Осигурително брокерско друштво Мобилити Брокер АД - Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 54/3, МК**

(540)



(591) жолта и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** осигурување

(210) **TM 2008/1924** (220) 23/12/2008
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за спроведување на оспособување на кандидати за возачи АМСМ УСЛУГИ Авто Школа ДОО Скопје ул. Митрополит Теодосиј Гологанов бр. 51 Скопје, МК**

(540)



(591) жолта, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** образовни услуги (за обука на кандидати за возачи)

(210) **TM 2008/1944** (220) 25/12/2008
(442) 31/10/2009

(731) **АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ ДОО СКОПЈЕ ул. 29 Ноември бр.66 Скопје, МК**

(540)



(591) жолта, црвена, бела, плава

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** образовна услуга-издавање на списание

(210) **TM 2008/1955** (220) 30/12/2008
(442) 31/10/2009

(731) **Aujan Industries Co. S.J.C.P.O. Box 990, Damam 31421, SA**

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје**

(540)



(591) портокалова, жолта, бела, кафена, сива и нијанси на сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** минерални и газирани води и други безалкохолни пијалоци, овошни пијалоци и овошни сокови, сирупи и други препарати за правење на пијалоци



(210) **TM 2008/1958** (220) 30/12/2008
(442) 31/10/2009

(731) **ПАН ПЛАН ТП ул. Прилепска 29/27, Битола, МК**
(540)



(591) црвена, жолта и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** уметнички професии (бизнис менаџмент кај уметничките професии); услуги за дизајн на страници за рекламни цели

кл. **36** агенции за недвижности; агенции за недвижности, проценување недвижен имот

кл. **37** надзор на градежни работи; изградба

(210) **TM 2008/1966** (220) 31/12/2008
(442) 31/10/2009

(731) **СТАТЕР БАНКА АД Куманово ул. Плоштад нова Југославија бр. 66, Куманово, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** рекламирање; водење на работењето; управување со работата; канцелариски работи

кл. **36** осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

(210) **TM 2009/54** (220) 27/01/2009
(442) 31/10/2009

(731) **NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S. Barbaros, Bulvari No: 76-78, 34353 Besiktas, Istanbul, TR**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TYLOL HOT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; фармацевтски производи

(210) **TM 2009/72** (220) 04/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **БЕРЗА НА НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ Скопје ул. Маршал Тито бр. 51/1-03 Скопје, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **36** осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. **45** правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **TM 2009/75** (220) 06/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Cilag GmbH International Landis & Gyr Strasse 1, CH 6300 Zug, CH**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр. 15а-13, 1000, Скопје

(540)

CALMANELLE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** козметика и тоалетни производи, вклучително производи за нега на кожата, нега на косата и производи за заштита од сонце

(210) **TM 2009/82** (220) 10/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Rocky Brands, Inc. (a corporation of the state of Ohio) 39 East Canal Street, Nelsonville, OH 45764, US**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** обувки и облека

(210) **TM 2009/89**

(220) 11/02/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Ибиши Ариф с.Голема Речица 1219 Тетово, МК**

(540)



(591) црвена, црна, жолта, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 снимање на аудио и ДВД дискови

кл. 35 услуга при продажба на големо и мало на снимени аудио и ДВД дискови

(210) **TM 2009/90**

(220) 11/02/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Ибиши Ариф с.Голема Речица 1219 Тетово, МК**

(540)



(591) црвена, жолта, сина, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 снимање на аудио и ДВД дискови

кл. 35 услуга при продажба на големо и мало на снимени аудио и ДВД дискови

(210) **TM 2009/111**

(220) 17/02/2009

(442) 31/10/2009

(731) **JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.Pulac b.b. Rijeka 51000, HR**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)

LATANOX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови за хумана медицина

(210) **TM 2009/123**

(220) 19/02/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за информатичка технологија СЕАВУС ДООЕЛ Скопје ул. Скупи бб Скопје, Карпош, МК**

(740) **ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје**

(540)

DropMind

(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 информатички програми, мемории за сметачи, менувачи на дискови (информатика), монитори (програми за сметачи), обработка на податоци, печатачи за компјутери, процесори (централни единици за обработка), сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи (работни програми за сметачи), сметачи (снимени програми за сметачи)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истит; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развоја на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/125**

(220) 19/02/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Sava Terzic Alekse Nenadovica 24, Beograd, RS**

(740) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)

CERTUS AUTOTRACK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, прекин, трансформација, акумулација, регулирање или контрола на електрична енергија; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетни носители на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апарати кои се покренуваат со пари или жетони, регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење на пожар; апарати за давање податоци за положбата преку радио бранови

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражување и проектирање во врска со наведените услуги; услуги за индустриска анализа и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер, софтвер и база на податоци

кл. 45 услуги на електронска присмотра и пратење на предмети и луѓе; услуги на барање и лоцирање на предмети и луѓе; услуги на обезбедување на предмети и луѓе; услуги на обавестување на корисникот за претходно наведените услуги за движење на предметите и луѓето



(210) **TM 2009/126** (220) 19/02/2009
 (442) 31/10/2009
 (731) **SmithKline Beecham p.l.c.980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB**
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

COMBODART

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2009/127** (220) 19/02/2009
 (442) 31/10/2009
 (731) **Cadbury Ireland Limited Malahide Road, Coolock, Dublin 5, IE**
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

HALLS BREEZ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 30 не-медицински слатки, слатки вклучително гуми за џвакање

(210) **TM 2009/129** (220) 19/02/2009
 (442) 30/06/2009
 (731) **Johnson Matthey public limited Company 40-42 Hatton Garden, London EC1N 8 EE, UK**
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
 (540)

BITREX

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 1 хемиски препарати и супстанции наменети за денатуризирање на други хемиски супстанции, на тој начин што ги прават непогодни за хумана потрошувачка
 кл. 5 средства за заштита, наменети за одбивање на животни и инсекти од пасење, јадење или оштетување на растенија, дрвја и слично; препарати за уништување на штетници; состави за заштита од брстење и за предизвикување аверзија; препарати за одбивање животни, птици и инсекти; пестициди, инсектициди и акарициди

(210) **TM 2009/132** (220) 20/02/2009
 (442) 31/10/2009

(731) **Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchatel, CH**
 (740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 34 тутун, суров или преработен; производи од тутун, вклучително пури, цигари, цигарилоси, тутун за виткање ваши сопствени цигари, тутун за луле, снус (snus), тутун за џвакање, бурмут (snuff) тутун, кретек (krettek); замени за тутун (не за медицински употреби); артикли за пушачи, вклучувајќи хартија за цигари и туби, филтри за цигари, бинлаци (tins) за тутун, кутии за цигари и пепелници лули, џебни направи за виткање цигари, запалки; кибрити

(210) **TM 2009/134** (220) 20/02/2009
 (442) 31/10/2009

(731) **ДООЕЛ „РАКО КОЛА 93“ СТРУГА 6330 Струга, ул. Едвард Кардељ бр. 362, МК**
 (740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
 (540)



(591) портокалова, жолта, зелена, црвена, бела, црна и кафена

(551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 32 сируп портокал

(210) **TM 2009/135** (220) 20/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **ДООЕЛ „РАКО КОЛА 93” СТРУГА 6330 Струга,**
ул. Едвард Кардељ бр. 362, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол**
Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, жолта, зелена, црвена, виолетова,
бела, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 сируп тропик

(210) **TM 2009/136** (220) 20/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија**
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, МК

(740) **Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр.**
18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

SELECT ONE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 телекомуникации

(210) **TM 2009/137** (220) 20/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија**
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, МК

(740) **Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр.**
18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

SELECT EXTRA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 телкомуникации

(210) **TM 2009/138** (220) 20/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија**
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, МК

(740) **Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр.**
18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

SELECT MAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 телекомуникации

(210) **TM 2009/141** (220) 23/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **СИМИТ - ШПЕД ДОО ул. Благој Ѓорев, лам. С,**
1400 Велес, МК

(740) **ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул.**
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) бела и сина

(551) индивидуална



(510, 511)

кл. 7 машини за перење алишта, дупчалки (рачни електрични дупчалки), електрични маталки за домаќинство, електрични машини за мазнење (пеглање) алишта, електрични мелници за домаќинство, електрични ножеви, електрични ножици, мелници за кафе, електрични отворачи за конзерви, машини за крпење ткаенина, машини за дупчење, машини за кујна (електрични), машини за обработка на рабови, машини за стружење, машини за мелење месо, мешалки (миксери), апарати за миење, електрични преси за овошје (за домашна употреба), електромеханички апарати за подготовка на овошје, машини за производство на тестенина, машини за миење садови, машини за рендање зеленчук, работи за кујна (електрични), електромеханички машини за приготвување храна, машини за шиене

кл. 9 антени, апарати за фотокопирање, батерии (електрични батерии), глумче (информатика), далечински прекинувачи, звук (апарати за пренесување на звукот), звучници (кутии за звучници), звучници (магнетофони), камери (кинематографски апарати), компакт дискови (аудио-видео), електротермички апарати за виткање на коса, микрофони, модеми, монитори, печатачи за компјутери, апарати за појачување на звук, приемници (аудиовидео), радио приемници, радио приемници за возила, апарати за репродукција на звук, сметачи, сметачки машини, апарати за снимање на тон, телевизиски апарати, телефонски апарати, музички системи, двд плеери, видео камери

кл. 11 апарати за ладење на водата, апарати за филтрирање на водата, грејачи за вода (апарати), филтри за воздух (климатизација), грејачи за пегли, грејачи за храна, електрични апарати за варење кафе, електрични апарати за пржење компири (фритези), електрични бојлери, електрични радијатори, електрични садови за варење на намирници под притисок, електрични уреди за варење, замрзнувачи, апарати за климатизација, апарати за сушење коса, електрични лонци за варење под притисок, лонци и котли, пегли

(210) TM 2009/142

(220) 23/02/2009

(442) 31/10/2009

(731) **SYSMEX CORPORATION 1-5-1, Wakinohama-kaigandori, Chuo-ku, Kobe, Hyogo, JP**

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски реагенси и хемиски препарати, кои што не се користат за медицински или ветеринарни цели; хемиски производи за употреба во фармацевтски производи; дијагностички хемикалии; дијагностички реагенси и дијагностички препарати, коишто не се употребуваат за медицински или ветеринарни цели; реагенси и препарати за тестирање; реагенси за хематолошки анализи; реагенси за анализа на ретикулоцити; реагенси за анализа на крвната коагулација; реагенси за уриноанализа; реагенси за имуноанализа; реагенси за клиничко хемиско тестирање; реагенси за окултен тест за крвавење; реагенси за генски (генетски) тест; разредувачи; раствори или реагенси за разградување; раствори и/или реагенси за хемолитичко разградување; бои за индустриска употреба; раствори за обложување за индустриска употреба; референтни контролни материјали (хемиски реагенси) за индустриска употреба; хемиски референтни материјали (хемиски реагенси) за индустриска употреба; стандардни раствори за контрола на квалитетот и материјали (хемиски реагенси) за контрола на квалитетот за индустриска употреба за тестирање и калибрирање на медицински апарати и реагенси; материјали (хемиски реагенси) за хематолошка контрола за тестирање и калибрирање на медицински апарати и реагенси; материјали (хемиски реагенси) за хематолошка контрола за индустриска употреба; стандарден серум; контролен серум; биохемиски стандарден серум; биохемиски контролен серум; детергенти за индустриска употреба; раствори за чистење за индустриска употреба; препарати за чистење за индустриска употреба; и раствори за прочистување за индустриска употреба, се што е опфатено во класата 1

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; дијагностички реагенси и дијагностички препарати за медицински и ветеринарни цели; хемиски реагенси и хемиски препарати за медицински и ветеринарни цели; хемиски реагенси и хемиски препарати за фармацевтски цели; реагенси и препарати за тестирање; реагенси за хематолошка анализа; реагенси за крвна анализа; реагенси за анализа на белите крвни клетки; реагенси за анализа на незрели клетки; реагенси за анализа на хемоглобин; реагенси за анализа на ретикулоцити; реагенси за анализа на еритроцити; реагенси за анализа на црвени клетки со нуклеус; реагенси за анализа на крвната коагулација; реагенси за уриноанализа; реагенси за уринарна седиментација; реагенси за имуноанализа; реагенси за бактериска анализа; реагенси за клиничко хемиско тестирање; реагенси за окултен тест за крвавење; реагенси за генски (генетски) тест; реагенси за протеински тест; реагенси за тест за предвидување на повторно појавување на канцер; реагенси за тест за предвидување на чувствителност на антиканцерогени лекови; разредувачи; разредувачи за медицинска и клиничка дијагностичка употреба; разредувачи за хемолитичка анализа; разредувачи за анализа на ретикулоцити; разредувачи за

уриноанализа; разредувачи за имуноанализа; разградливи раствори и/или реагенски; разградливи раствори и/или реагенски за хематолошка анализа; разградливи раствори и/или реагенски за анализа на ретикулоцити; разградливи раствори и/или реагенски за уриноанализа; разградливи раствори и/или реагенски за имуноанализа; хемолитички разградливи раствори и/или реагенски; бои; бои за медицинска или клиничка дијагностичка употреба; бои за хематолошка анализа; бои за анализа на ретикулоцити; бои за уриноанализа; бои за имуноанализа; раствори за обложување; раствори за обложување за медицинска или клиничка дијагностичка употреба; раствори за обложување за хемолитичка анализа; раствори за обложување за анализа на ретикулоцити; раствори за обложување за уриноанализа; раствори за обложување за имуноанализа; референтни контролни материјали за медицинска употреба; хемиски референтни материјали за медицинска употреба; стандардни раствори за контрола на квалитетот и материјали контрола на квалитетот за тестирање и калибрирање на медицински апарати и реагенси; материјали за хематолошка контрола за тестирање и калибрирање на медицински апарати и реагенси; материјали за хематолошка контрола за медицинска употреба; стандарден серум; контролен серум; биохемиски стандарден серум; биохемиски контролен серум; детергенти за медицински цели; раствори за чистење за медицински цели; препарати за чистење за медицински цели; и раствори за прочистување за медицински цели, се што е опфатено во класата 5

кл. 9 тестирање на апарати и инструменти, не за медицински цели; мерење на апарати и инструменти; апарати и инструменти за научни истражувања во лаборатории; анализатори на партикули; анализатори на слика на партикула; бројачи на партикули; анализатори на составот на партикулите; анализатори на бактерии; епрувети и држачи за нив; пипети; апарати за обработка на податоци; компјутери; компјутерски периферни алатки; принтери за употреба со компјутери; компјутерски тататури; компјутерски мемории; компјутерски софтвер; компјутерска програма; компјутерски оперативни програми, снимени; уред за спојување [опрема за обработка на податоци], читачи [опрема за обработка на податоци]; единици за магнетска лента [за компјутери]; магнетски медиуми за податоци; магнетски ленти; снимени видео дискови и видео ленти; оптички медиуми за податоци; оптички дискови; компактни дискови (со постојана меморија); компактен диск за податоци; енкодирани картички, магнетски; интегрирани кола; микроскопски слајдови; лабораториска колба; пластични чаши за лабораториска употреба; епрувети за микробиолошки цели; епрувети за имунолошки цели; и делови и опрема за гореспоменатите производи, се што е опфатено во класата 9

кл. 10 медицински и ветеринарни апарати и инструменти; апарати за употреба во медицински анализи; апарати и инструменти за тестирање за медицински цели; дијагностички апарати и инструменти за медицински цели; апарати и инструменти за (хематолошка) анализа на крвта; анализатори на крвни клетки; апарати и

инструменти за анализа ретикулоцити; апарати и инструменти за анализирање на еритроцити; апарати и инструменти за анализирање крвната коагулација; апарати и инструменти за анализирање на агрегација на крвните плочки; апарати и инструменти за припрема на крв; апарати и инструменти за неинвазивно анализирање на крв; неинвазивен мониторинг на крвните садови; апарати и инструменти за спектроскопска анализа на инфрацрвени зраци; бројачи на клетки; бројачи на крвни клетки; бројачи на крвни плочки; бројачи на партикули за медицински цели; апарати и инструменти за уриноанализа; апарати и инструменти за анализа на клетките од урината; апарати и инструменти за анализа на партикулите од урината; апарати и инструменти за припрема на урина; апарати и инструменти за имунохемиска анализа; апарати и инструменти за имунолошки тестирања; апарати и инструменти за имуноанализа; апарати и инструменти за клинички хемиски анализи; апарати и инструменти за окултен анализа за крвавање; апарати и инструменти за бактериска анализа; апарати и инструменти за генско (генетичко) тестирање; анализатор на генска амплификација; анализатор на канцерогени лимфатични метастази; апарати и инструменти за разредување; направи за собирање на крв; епрувети за примерици од крв; пипети за медицински цели; игли за медицински цели; апарати и инструменти за правење на тест на примерок на слајд; слајдови за медицинска употреба; аспиратори за медицинска употреба; мерни апарати и инструменти за медицинска употреба; сфигмоманометри; садови за примероци за ин витро дијагнозирање; шишенца за примероци; лабораториски колби за еднократна употреба; чаши за едократна употреба за уриноанализа; епрувети за собирање на крв; држачи за колби; дршачи за епрувети; и делови и монтажни елементи за сите гореспоменатите производи, се што е опфатено во класата 9

(210) **TM 2009/143** (220) 23/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово ул. ЈНА бр. 30 Куманово, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) жолто-златна, црвена, темно сива светло сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 куфер и патни торби

кл. 25 обувки

кл. 35 рекламирање, водење на работење, управување со работи, трговски дејности



(210) **TM 2009/144** (220) 23/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје ул. „Благоја Стевковски“ бб, н. Маџари 1000 Скопје, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

E-CIG

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** рекламирање, водење на работење, управување со работи, трговски дејности со електронски направи за посебна намена, трговски дејности со улошки за електронски направи

(210) **TM 2009/145** (220) 23/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје ул. „Благоја Стевковски“ бб, н. Маџари 1000 Скопје, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

PRESTIZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, какао, шеќер, замена за кафе, брашно и производи од брашно, производи од тесто и слатки, сладолед, кондиторски производи

кл. **35** трговски дејности

(210) **TM 2009/146** (220) 23/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје ул. „Благоја Стевковски“ бб, н. Маџари 1000 Скопје, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

PLEZER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, какао, шеќер, замена за кафе, брашно и производи од брашно, производи од тесто и слатки, сладолед, кондиторски производи

кл. **35** трговски дејности

(210) **TM 2009/147** (220) 24/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје ул. „Благоја Стевковски“ бб, н. Маџари 1000 Скопје, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** брашно, производи од брашно, кондиторски производи

кл. **35** рекламирање, трговски дејности

(210) **TM 2009/148** (220) 24/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје ул. „Благоја Стевковски“ бб, н. Маџари 1000 Скопје, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** брашно, производи од брашно, кондиторски производи

кл. **35** рекламирање, трговски дејности

(210) **TM 2009/149** (220) 24/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Д-р Светослав Маџаров ул. 7ми Ноември бр. 40 6000 Охрид, МК**

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје**

(540)



(591) сна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **33** алкохолни пијалаци (освен пиво)

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **39** транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

кл. **44** медицински услуги; ветеринарни услуги; хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

(210) **TM 2009/150** (220) 24/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation, organized and existing under the laws of Japan, manufacturers and Merchants) 1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP**

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје**

(540)

CR-Z

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **12** возила, апарати за движење по земја, воздух или вода

(210) **TM 2009/151** (220) 25/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје Кисела Вода, МК**

(740) **МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје**

(540)

ЈАДИ БУРЕК СО ЈАНКО ИЛКОСКИ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** телекомуникации

кл. **41** образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности

кл. **45** правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(210) **TM 2009/152** (220) 25/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје Кисела Вода, МК**

(740) **МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. "Орце Николов" бр. 75, 1000, Скопје**

(540)



(591) црвена, црна, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот), материјали за обука и настава (освен апарати), пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи, печатарски букви, клишиња

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **41** образовни услуги; подготвување на настава; забава; спортски и културни активности



(210) **ТМ 2009/153** (220) 25/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје**
ул. Милан Мијалковиќ бр. 54 Скопје Кисела
Вода, МК

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце
Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив
кои не се опфатени со другите класи, печатени
работи, книгоvezнички материјал, фотографии,
канцелариски материјал, лепила за канцелариска
и куќна употреба, материјали кои ги користат
уметниците, сликарски четки, машини за
пишување и канцелариски прибор (освен
мебелот), материјали за обука и настава (освен
апарати) пластични материјали за пакување кои
не се опфатени во другите класи, печатарски
букви, клишиња

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни
преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и
варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти,
јајца, млеко и млечни производи, масла и масти
за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго,
замена за кафе, брашно и производи од жита,
леб, производи од тесто и слатки, сладолед, мед,
меласа, квасец, прашок за печење, сол, сенф,
оцет, сосови (како мирудии), мирудии, мраз

кл. **41** образовни услуги; подготвување на настава;
забава; спортски и културни активности

(210) **ТМ 2009/154** (220) 25/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје ул. Партизански**
одреди бб, Реонски центар Карпош III, трговски
дел, секција IV/8, Скопје, МК

(740) Пекопрем ДОО Скопје бул. Авној бр. 24/3-17 1000
Скопје

(540)



(591) златно жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** козметички производи со природни липозони
изолирани од лецитин од соја, пчелини производи
матичен млеч, прополис, жен шен, лековити
билки, витамини, алоја, етерични масла, мед,
глина, каолин и други супстанции

кл. **30** производи со лиофилизиран матичен млеч,
прополис, полен, пчелин восок и други пчелини
производи; антиоксиданси, минерали, екстрати
од лековити билки; функционална храна - клици
од махунарки: соја, азуки, мунг, наут, леќа, оцет од
дива јаболка со лековити билки

(210) **ТМ 2009/156** (220) 26/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за угостителски и други услуги**
производство и промет на големо и мало
СКИ ЦЕНТАР КОЖУФ АД Кавадарци, ул. 7-ми
Септември бб, 1430 Кавадарци, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** работи поврзани со недвижен имот

кл. **39** организирање патувања

кл. **41** образовни услуги, подготвување
на наставата, забава, спортски и културни
активности

кл. **43** приватно сместување

кл. **45** лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединци

(210) **ТМ 2009/159** (220) 26/02/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за трговија и услуги АКАДЕМИЈА ЗА**
ПРОТОКОЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје ул.
Лермонтова бр. 3-11, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и
Цветановска бул. Кочо Рацин бр. 14-6/6, 1000,
Скопје

(540)



(591) маринско сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 водење на работење, деловно управување и помош во деловно управување; организирање на советувања; професионални деловни консултации; деловни истражувања; организирање на

изложби, саеми од областа на стопанството во стопански или рекламни цели

кл. 41 образовни услуги, особено во доменот на неформално образование, организирање на семинари и курсеви поврзани со услужни дејности, особено знаење од областа на протоколот и протоколарно однесување; подготвување на настава поврзана со семинари и курсеви за разни услужни дејности, а особено за протокол и протоколарно однесување; забава; спортски и културни активности

(210) **TM 2009/160** (220) 26/02/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Дејан Атанасовски ул. Петар Попарсов бр. 22/3, 1000 Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ДЕ ЛЕГЕ Калеска и Цветановска бул. Кочо Рацин бр.14-6/6, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, сива, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги на подготвување храна и пијалаци, кетеринг, ресторани и барови од секаков вид

(210) **TM 2009/163** (220) 27/02/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за производство и трговија ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово ул. Мирче Ацев бр.55, МК**

(540)



(591) плава, жолта, црвена, црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за миене садови

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со препарати за миене садови

(210) **TM 2009/168**

(220) 02/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **CROSS VETPHARM GROUP LIMITED**
Broomhill Road, Tallaght, Dublin 24, IE

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

BIMEDA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 ветеринарни фармацевтски препарати и супстанции

(210) **TM 2009/171**

(220) 03/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИСЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црвена, црна, жолта, златно жолта, кафена, портокалова, зелена и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млечни производи, какао путер кокосов путер, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џем

кл. 30 бисквити, вафли, бадеми (слатки вра база на бадеми), бедемово тесто, какао (производи од какао), марципан /слатки од шеќер и бадем/, медени слатки, овошни слатки, сладолед, слаткарски производи, слатки, фино ситно печиво, чајни колачиња/мињони/, чоколадни колачиња, чоколада, чоколадни пијалоца, шеќерни производи

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, трговски дејности, увоз-извоз



- (210) **TM 2009/172** (220) 03/03/2009
(442) 31/10/2009
- (731) **Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН-АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен ул. 29ти Ноември бр.4 6310 Ресен, МК**
- (740) **БЕРИНД.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**
- (540)

NUTGO

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **29** млечни производи, какао путер кокосов путер, конзервирано, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џем
- кл. **30** бисквити, вафли, бадеми (слатки вра база на бадеми), бедемово тесто, какао (производи од какао), марципан /слатки од шеќер и бадем/, медени слатки, овошни слатки, сладолед, слаткарски производи, слатки, фино ситно печиво, чајни колачиња/мињони/, чоколадни колачиња, чоколада, чоколадни пијалаци, шеќерни производи
- кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, трговски дејности, увоз-извоз

- (210) **TM 2009/173** (220) 03/03/2009
(442) 31/10/2009
- (731) **SYSMEX CORPORATION 1-5-1, Wakinohama-kaigandori, Chuo, ku, Kobe, Hyogo, JP**
- (740) **СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје**

(540)

- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **1** хемиски реагенси и хемиски препарати, кои што не се користат за медицински или ветеринарни цели; хемиски производи за употреба во фармацевтски производи; дијагностички хемикалии; дијагностички реагенси и дијагностички препарати, коишто не се употребуваат за медицински или ветеринарни цели; реагенси и препарати за тестирање; реагенси за хематолошка анализа; реагенси за анализа на ретикулоцити; реагенси за анализа на крвната коагулација; реагенси за уриноанализа; реагенси за имуноанализа; реагенси за клиничко хемиско тестирање; реагенси за окултен тест за крвање; реагенси за генски (генетски) тест; разредувачи; раствори или реагенси за разградување; раствори и/или реагенси за хемолитичко разградување; бои за индустриска

употреба; раствори за обложување за индустриска употреба; референтни контролни материјали (хемиски реагенси) за индустриска употреба; хемиски референтни материјали (хемиски реагенси) за индустриска употреба; стандардни раствори за контрола на квалитетот и материјали (хемиски реагенси) за контрола на квалитетот за индустриска употреба за тестирање и калибрирање на медицински апарати и реагенси; материјали (хемиски реагенси) за хематолошка контрола за тестирање и калибрирање на медицински апарати и реагенси; материјали (хемиски реагенси) за хематолошка контрола за индустриска употреба; стандарден серум; контролен серум; биохемиски стандарден серум; биохемиски контролен серум; детергенти за индустриска употреба; раствори за чистење за индустриска употреба; препарати за чистење за индустриска употреба; и раствори за прочистување за индустриска употреба

кл. **5** фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; дијагностички реагенси и дијагностички препарати за медицински и ветеринарни цели; хемиски реагенси и хемиски препарати за медицински и ветеринарни цели; хемиски реагенси и хемиски препарати за фармацевтски цели; реагенси и препарати за тестирање; реагенси за хематолошка анализа; реагенси за крвна анализа; реагенси за анализа на белите крвни клетки; реагенси за анализа на незрели клетки; реагенси за анализа на хемоглобин; реагенси за анализа на ретикулоцити; реагенси за анализа на еритроцити; реагенси за анализа на црвени клетки со нуклеус; реагенси за анализа на крвната коагулација; реагенси за уриноанализа; реагенси за уринарна седиментација; реагенси за имуноанализа; реагенси за бактериска анализа; реагенси за клиничко хемиско тестирање; реагенси за окултен тест за крвање; реагенси за генски (генетски) тест; реагенси за протеински тест; реагенси за тест за предвидување на повторно појавување на канцер; реагенси за тест за предвидување на чувствителност на антиканцерогени лекови; разредувачи; разредувачи за медицинска и клиничка дијагностичка употреба; разредувачи за хематолошка анализа; разредувачи за анализа на ретикулоцити; разредувачи за уриноанализа; разредувачи за имуноанализа; разградливи раствори и/или реагенси; разградливи раствори и/или реагенси за хематолошка анализа; разградливи раствори и/или реагенси за анализа на ретикулоцити; разградливи раствори и/или реагенси за уриноанализа; разградливи раствори и/или реагенси за имуноанализа; хемолитички разградливи раствори и/или реагенси; бои; бои за медицинска или клиничка дијагностичка употреба; бои за хематолошка анализа; бои за анализа на ретикулоцити; бои за уриноанализа; бои за имуноанализа; раствори за обложување; раствори за обложување за медицинска или клиничка дијагностичка употреба; раствори за обложување за хематолошка анализа; раствори за обложување за анализа на ретикулоцити; раствори за обложување за уриноанализа; раствори за обложување за имуноанализа; референтни контролни материјали за медицинска

употреба; хемиски референтни материјали за медицинска употреба; стандардни раствори за контрола на квалитетот и материјали за контрола на квалитетот за тестирање и калибрирање на медицински апарати и реагенси; материјали за хематолошка контрола за тестирање и калибрирање на медицински апарати и реагенси; материјали за хематолошка контрола за медицинска употреба; стандарден серум; контролен серум; биохемиски стандарден серум; биохемиски контролен серум; детергенти за медицински цели; раствори за чистење за медицински цели; препарати за чистење за медицински цели; и раствори за прочистување за медицински цели, но со исклучок на ветеринарни препарати што се нанесуваат на или во животни не со цел за дијагностичко тестирање (како што се реагенси за дијагностичко тестирање за употреба со опрема за дијагностичко тестирање), лекови против паразити, инсектициди, и препарати за уништување на штетници, фунгициди и/или хербациди

кл. 9 апарати и инструменти за тестирање, не за медицински цели; мерење на апарати и инструменти; апарати и инструменти за научни истражувања во лаборатории; анализатори на партикули; анализатори на слика на партикула; бројачи на партикули; анализатори на составот на партикулите; анализатори на бактерии; епрувети и држачи за нив; пипети; апарати за обработка на податоци; компјутери; компјутерски периферни алатки; принтери за употреба со компјутери; компјутерски тататури; компјутерски мемории; компјутерски софтвер; компјутерска програма; компјутерски оперативни програми, снимени; уред за спојување [опрема за обработка на податоци], читачи [опрема за обработка на податоци]; единици за магнетска лента [за компјутери]; магнетски медиуми за податоци; магнетски ленти; снимени видео дискови и видео ленти; оптички медиуми за податоци; оптички дискови; компактни дискови (со постојана меморија); компактен диск за податоци; енкодирани картички, магнетски; интегрирани кола; микроскопски слајдови; лабораториски колби; пластични чаши за лабораториска употреба; епрувети за микробиолошки цели; епрувети за имунолошки цели; и делови и опрема за гореспоменатите производи, се што е опфатено во класа 9

кл. 10 медицински и ветеринарни апарати и инструменти; апарати за употреба во медицински анализи; апарати и инструменти за тестирање за медицински цели; дијагностички апарати и инструменти за медицински цели; апарати и инструменти за (хематолошка) анализа на крвта; анализатори на крвни клетки; апарати и инструменти за анализа ретикулоцити; апарати и инструменти за анализирање на еритроцити; апарати и инструменти за анализирање крвната коагулација; апарати и инструменти за анализирање на агрегација на крвните плочки; апарати и инструменти за припрема на крв; апарати и инструменти за неинвазивно анализирање на крв; неинвазивен мониторинг на крвните садови; апарати и инструменти за спектроскопска

анализа на инфрацрвени зраци-бројачи на клетки; бројачи на крвни клетки; бројачи на крвни плочки; бројачи на партикули за медицински цели; апарати и инструменти за уриноанализа-апарати и инструменти за анализа на клетките од урината; апарати и инструменти за анализа на партикулите од урината; апарати и инструменти за припрема на урина; апарати и инструменти за имунохемиска анализа; апарати и инструменти за имунолошки тестирања; апарати и инструменти за имуноанализа; апарати и инструменти за клинички хемиски анализи; апарати и инструменти за окултен анализа за крвавање; апарати и инструменти за бактериска анализа; апарати и инструменти за генско (генетичко) тестирање - анализатор на генска амплификација; анализатор на канцерогени лимфатични метастази; апарати и инструменти за разредување; направи за собирање на крв-епрувети за примерици од крв; пипети за медицински цели; игли за медицинска цели; апарати и инструменти за правење на тест на примерок на слајд; слашери за медицинска употреба; аспиратори за медицинска употреба; мерни апарати и инструменти за медицинска употреба; сфигмоманометри; садови за примероци за ин витро дијагностицирање; шишенца за примероци; лабораториски колби за еднократна употреба; чаши за еднократна употреба за уриноанализа; епрувети за собирање на крв; држачи за колби; држачи за епрувети; и делови и монтажни елементи за сите гореспоменатите производи, се што е опфатено во класа 9 со исклучок на апарати и инструменти за нанесување на фармацевтски или ветеринарни супстанции за што не се реагенси за дијагностичко тестирање

(210) **TM 2009/174** (220) 04/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Intervet International B.V. Wim de Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NL**

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

NUFLOR

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи за ветеринарна употреба

(210) **TM 2009/175** (220) 04/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за информатички инженеринг и консалтинг Нет-Бит доо Скопје ул. Чедомир Миндеровиќ 41, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, бела, сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 телекомуникации

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(210) **ТМ 2009/176** (220) 04/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **СПЕД ДОО увоз-извоз ул. 5 бр. 26 Батинци - Скопје, МК**

(540)



(591) црвена, зелена, кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со прехранбени продукти, пијалоци, тутун, алкохол, месо, риба и производи нив, овошје, зеленчук, млеко млечни производи, кондиторски производи, весници, играчки, предмети за домаќинство текстил

(210) **ТМ 2009/177** (220) 05/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 Штип, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, бела и темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 35 огласување, трговски дејности, увоз-извоз

(210) **ТМ 2009/184**

(220) 05/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 Штип, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 35 огласување, трговски дејности, увоз-извоз

(210) **ТМ 2009/186**

(220) 05/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 Штип, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 35 огласување, трговски дејности, увоз-извоз

(210) **TM 2009/189** (220) 05/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 Штип, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 35 огласување, трговски дејности, увоз-извоз

(210) **TM 2009/190** (220) 05/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Атанасов Миле ул.Солидарност бр.32, 2000 Штип, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сина, тиркизна и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 35 огласување, трговски дејности, увоз-извоз

(210) **TM 2009/191** (220) 05/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за трговија и услуги БОЈАН ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје; Трговско друштво за производство, проет и услуги Калем Адил РИЧЧИ Охрид ДООЕЛ; Трговско производно и услужно друштво Менде БЕБА-ПРОМ увоз-извоз Битола ДООЕЛ and Друштво за производство, промет и услуги САБА КОМ ДООЕЛ Тетово Бул. Видео Смилевски Бато бр. 43-51 Скопје, МК; ул. Сб. Климент Охридски ББ Охрид, МК; ул. Превалец бр. 6 Битола, МК and ул. Никола Тесла бр. 45 Тетово, МК**

(540)



(591) циклама, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 22 торби кои не се опфатени со другите класи, сурови текстилни влакнести материи

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли

(210) **TM 2009/192** (220) 05/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје ул. Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip 2 All

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписина соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, , телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа;



обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комутација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; Прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на презентации на претстави во живо; продукција на забави во живо

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) **TM 2009/193**

(220) 05/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **ВИП ОПЕРАТОР довел Скопје ул. Васил Ациларски бб, 8 кат, 1000 Скопје, МК**(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)

VIP 2 ALL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписина соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика,

аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стожерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; Прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска

мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на презентации на претстави во живо; продукција на забави во живо

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци

(210) ТМ 2009/194

(220) 05/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) СЕТ ПЦ ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Скопје

ул. Франклин Рузвелт бр. 33 СКОПЈЕ-КАРПОШ, МК

(540)



(591) сина, портокалова, бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите

што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер



- (210) **TM 2009/204** (220) 06/03/2009
 (442) 31/10/2009
 (731) **ДАЛВИНА ДООЕЛ с. Хамзали, 2431 Босилово, МК**
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

DEVI

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци
 кл. **33** алкохолни пијалоци (освен пиво)
 кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи; големопродажба и малопродажба на месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење, пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци, алкохолни пијалоци (освен пиво)

- (210) **TM 2009/206** (220) 06/03/2009
 (442) 31/10/2009
 (731) **Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје ул. „Благоја Стевковски“ бб, н. Маџари 1000 Скопје, МК**
 (740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје
 (540)

ELECTRONIC CIGARETTE

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **35** рекламирање, водење на работење, управување со работи, трговски дејности со електронски направи за посебна намена, трговски дејности со улошки за електронски направи

- (210) **TM 2009/208** (220) 09/03/2009
 (442) 31/10/2009
 (731) **ANI BISKUVI GIDA SANAYI VE TIC. A.S. ORGANIZE SANAYI BOLGESI 70100 KARAMAN, TR**
 (740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје
 (540)



- (591) бела, црвена, црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
 кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
 кл. **39** транспортни услуги; лакување и складирање стока; организирање патувања

- (210) **TM 2009/209** (220) 09/03/2009
 (442) 31/10/2009
 (731) **New Horizons Education Corporation 1900 S. State College Blvd., Anaheim, CA 92806, US**
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

NEW HORIZONS

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **16** печатени инструкциски, едукативни и наставни материјали кои се однесуваат на употреба на компјутерски софтвер и хардвер, и не-технички деловни способности и професионален развој
 кл. **38** обезбедување он-лајн електронски огласни табли и соби за разговори за трансмисија на пораки помеѓу компјутерски корисници кои се однесуваат на компјутери и групи за учење и инструкторска поддршка за компјутер и класови за информатичка технологија
 кл. **41** едукативни услуги, имено, спроведување курсеви поврзани со употреба на компјутерски софтвер и хардвер, не-технички деловни способности и професионален развој и обезбедување обука за професионални способности во користењето на компјутерски софтвер и хардвер и дистрибуција на материјали

за курсеви во врска со истите; обезбедување интерактивни, он-лајн новини кои се пристапни преку глобална компјутерска мрежа и прикажување информации на компјутери

кл. 42 компјутерски услуги, имено, обезбедување интернет-базирани капацитети за достава на содржини за обука до студенти од полето за компјутерска обука, и не-технички деловни способности и професионален развој, имено, менаџирање и следење на студентските резултати кога користат веб-базирани курсеви за обука, и дозволување на студентите, инструкторите, и администраторите пристап до податоци кои ги прикажуваат резултатите од курсот превземени од глобална компјутерска мрежа, и поставување прашања во врска со овие складирани податоци за да се овозможи изведување на проценки за ефективност на веб-базирани обука; обезбедување интерактивни, он-лајн технички препораки и врски до информации поврзани со компјутери и информатичка технологија; и обезбедување он-лајн техничка поддршка

(210) **TM 2009/210** (220) 09/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **New Horizons Education Corporation 1900 S. State College Blvd., Anaheim, CA 92806, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 16 печатени инструкциски, едукативни и наставни материјали кои се однесуваат на употреба на компјутерски софтвер и хардвер, и не-технички деловни способности и професионален развој

кл. 38 обезбедување он-лајн електронски огласни табли и соби за разговори за трансмисија на пораки помеѓу компјутерски корисници кои се однесуваат на компјутери и групи за учење и инструкторска поддршка за компјутер и класови за информатичка технологија

кл. 41 едукативни услуги, имено, спроведување курсеви поврзани со употреба на компјутерски софтвер и хардвер, не-технички деловни способности и професионален развој и обезбедување обука за професионални способности во користењето на компјутерски софтвер и хардвер и дистрибуција на материјали за курсеви во врска со истите; обезбедување интерактивни, он-лајн новини кои се пристапни преку глобална компјутерска мрежа и прикажување информации на компјутери

кл. 42 компјутерски услуги, имено, обезбедување интернет-базирани капацитети за достава на

содржини за обука до студенти од полето за компјутерска обука, и не-технички деловни способности и професионален развој, имено, менаџирање и следење на студентските резултати кога користат веб-базирани курсеви за обука, и дозволување на студентите, инструкторите, и администраторите пристап до податоци кои ги прикажуваат резултатите од курсот превземени од глобална компјутерска мрежа, и поставување прашања во врска со овие складирани податоци за да се овозможи изведување на проценки за ефективност на веб-базирани обука; обезбедување интерактивни, он-лајн технички препораки и врски до информации поврзани со компјутери и информатичка технологија; и обезбедување он-лајн техничка поддршка

(210) **TM 2009/211**

(220) 10/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово Романовце, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

(210) **TM 2009/212**

(220) 10/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово Романовце, МК**

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 млеко и млечни производи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци

- (210) **ТМ 2009/213** (220) 10/03/2009
(442) 31/10/2009
- (731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово Романовце, МК
- (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)



- (591) сина, жолта, и бела
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **4** индустриски масла и масти, мазира и
горива (вклучително и течните горива за мотори)
и материи за осветлување, свеќи и фитили за
осветлување
- кл. **12** возила, апарати за движење по земја,
воздух или вода
- кл. **39** транспортни услуги

- (210) **ТМ 2009/216** (220) 10/03/2009
(442) 31/10/2009
- (731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово Романовце, МК
- (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)



- (591) црна, бела, кафена и зелена
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **30** кафе
- кл. **43** услуги за подготвување пијалаци

- (210) **ТМ 2009/217** (220) 10/03/2009
(442) 31/10/2009
- (731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово Романовце, МК
- (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)



- (591) црна, бела, кафена, црвена, златна и жолта
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **30** кафе
- кл. **43** услуги за подготвување пијалаци

- (210) **ТМ 2009/218** (220) 10/03/2009
(442) 31/10/2009
- (731) Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт
Куманово Романовце, МК
- (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)



- (591) црна, бела, црвена, жолта, зелена, портокалова и
сива
- (551) индивидуална
- (510, 511)
- кл. **32** безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати за
производство на пијалаци
- кл. **43** услуги за подготвување пијалаци

(210) **TM 2009/219** (220) 10/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово Романовце, МК**

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) сива, бела, црна и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе

кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

(210) **TM 2009/220** (220) 10/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за производство, трговија и услуги ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово Романовце, МК**

(740) **НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје**

(540)



(591) црна, бела и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 43 услуги за подготвување пијалаци

(210) **TM 2009/221** (220) 10/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за информатичка технологија СЕАВУС ДООЕЛ Скопје ул. Скупи бб Скопје, Карпош, МК**

(740) **ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА бул. Кузман Јосифовски Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје**

(540)

DROP MIND

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 информатички програми, мемории за сметачи, менувачи на дискови(информатика), монитори(програми за сметачи), обработка на податоци, печатачи за компјутери, процесори(централни единици за обработка), сметачи (помошни мемории за сметачи), сметачи (работни програми за сметачи), сметачи(снимени програми за сметачи)

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/222** (220) 12/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, US**

(740) **СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301, ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје**

(540)

INTEL INSIDE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитет; апарати за снимање, пренос или репродукција на звук или слика; магнетни носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апарати што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање, опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар; компјутери; нотес (notebook) компјутери; лаптоп (laptop) компјутери; преносливи компјутери; рачно преносливи (handheld) компјутери; персонални дигитални асистенти; персонални медиа плеери; мобилни телефони; смарт телефони; дигитални камери; сервери; компјутерски хардвер; компјутерски и телекомуникациски мрежен хардвер; компјутерски мрежни адаптери, прекинувачи, рутери и средишта (hubs); безжични и жичани модеми и комуникациски картички и уреди; компјутерски фирмвер (firmware) за употреба во управување и одржување на компјутерскиот



систем; компјутерски софтвер; полупроводници; микропроцесори; интегрирани кола; централна процесна единица; микрокомпјутери; комплет на компјутерски интегрални кола (chipsets); компјутерски матични плочи, компјутерски графички проци; компјутерски периферни уреди и електронски апарати за употреба со компјутери; делови, опрема и апарати за тестирање за сите горенаведени производи; електронски објави во областа на компјутерите, телекомуникацијата, телефонијата, и безжичната комуникација кои можат да се префрлат од еден на друг медиум за запис; дигитални видео рекордери; менувач на сигнал кутии за над телевизор и позади телевизор (set top / set back boxes); телевизори

(210) **TM 2009/223** (220) 10/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А.Д. - Скопје, Ц.О. бул. „Александар Македонски“ бр.12 Скопје, МК**

(540)

БЛОКМАКС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/224** (220) 12/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **ЈП Комунална хигиена - Скопје 7-ми јули бр. 40 Скопје, МК**

(540)



(591) портокалова, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 37 комунална хигиена

(210) **TM 2009/226** (220) 12/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **АЛЕМ ЕСХ ДОО ул. Мито Хаџивасилев Јасмин Т.Ц. Рамсторје Ф/16, 1000 Скопје, МК**

(540)

f.bar

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни

парфимерија, етерични, масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 16 хартија, картон, и производите од нив што не се опфатени од другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви; клишиња

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови, прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. 21 куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки) материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите

класи, покривки за кревети и маси

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и

слатки, сладолед; мед, маласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(210) **TM 2009/227**

(220) 12/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **АЛЕМ ЕСХ ДОО ул. Мито Хаџивасилев Јасмин Т.Ц. Рамсторѐ Ф/16, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црна, бела, жолта и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни

парфимерија, етерични, масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. **16** хартија, картон, и производите од нив кои не се опфатени од другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски пробор(освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати);пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви; клишиња

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови, прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. **21** куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки) материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, кои не се опфатени со другите класи

кл. **24** текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите

класи, покривки за кревети и маси

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, маласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како мирудиин); мирудиин; мраз

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за

производство на пијалаци

кл. **33** тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи; канцелариски работи

кл. **38** телекомуникации

кл. **41** образовни услуги; подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2009/228**

(220) 12/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **АЛЕМ ЕСХ ДОО ул. Мито Хаџивасилев Јасмин Т.Ц. Рамсторѐ Ф/16, 1000 Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни

парфимерија, етерични, масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. **16** хартија, картон, и производите од нив што не се опфатени од другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците,сликарски четки, машини за пишување и канцелариски пробор(освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати);пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви; клишиња

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови, прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. **21** куќни или кујнски апарати и садови за домаќинството, чешли и сунгери, четки (освен сликарски четки) материјали за правење четки, производи кои се користат за чистење, челична волна, сурово и полуобработено стакло (освен градежно стакло), стакларија, порцелан, фајанс и грнчарија, што не се опфатени со другите класи

кл. **24** текстил и текстилни производи, што не се опфатени со другите

класи, покривки за кревети и маси

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и

слатки, сладолед; мед, маласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови, (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 тутун, производи за пушачите, кибрит

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи; канцелариски работи

кл. 38 телекомуникации

кл. 41 образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(210) **TM 2009/229** (220) 12/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за трговија, услуги и производство ШАТЦИ ДОО Тетово ул. Маршал Тито бр. 64 Тетово, МК**

(740) **ДАНИЕЛА НАСТОВА ПИШТОЛОВА, АДВОКАТ ул.Георги Димитров 54-2/20, 1000, Скопје**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање, рибање и нагризување; сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса; препарати за нега на забите

(210) **TM 2009/230** (220) 12/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **FELIX THE CAT Productions, Inc. 123 Route 23, South Hamburg NJ 07419, US**

(740) **БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје**

(540)



FELIX THE CAT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулмирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се аквивираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 16 хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали кои ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебелот); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. 25 облека, обувки и капи

(210) **TM 2009/232**

(220) 06/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О. бул. „Александар Македонски“ бр.12 Скопје, МК**

(540)

BLOKMAX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/233**

(220) 13/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Bayer Aktiengesellschaft D-51368 Leverkusen, DE**

(740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје**

(540)

ASPITOP

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати

(210) **TM 2009/235** (220) 16/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Центар за Економски анализи бул. Јане Сандански бр. 63/3, 1000 Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

кл. **42** нучни и технолошки услуги и истражувања и планирања кои се однесуваат на истите, услуги за индустриска анализа и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(210) **TM 2009/237** (220) 17/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ ул. „Даме Груев“ бр.1, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** рекламирање, водење на работењето, управување со работата, канцелариски работи

кл. **36** финансиски работи, монетарни работи

(210) **TM 2009/243** (220) 18/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Deichmann+Co. Ltd. 104 b TCL Tower 8 Tai Chung Road, Tsuen Wan, Hong Kong, HK**

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ ул. „Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје**

(540)

EVITA PERONI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** очила за сонце

кл. **14** накит

кл. **26** додатоци и украси за коса во оваа класа, вклучително и штипки за коса, стегачи за коса, панделки за коса, не-електрични виткачи за коса, игли за виткање на коса, шноли за коса, мрежи за коса, игли за коса и шнолки, ленти за коса, вештачка коса, уметоци од коса, перики, украси за шапки од благородни метали

(210) **TM 2009/244** (220) 18/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vrsac Beogradski put bb, 2630 Vrsac, RS**

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје**

(540)

ZENIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицинска цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување на штетници, фунгициди, хербициди

(210) **TM 2009/246** (220) 16/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **ДПТУ Дигинет ДОО Струмица ул. Благој Јанков - Мучето бб 2400 Струмица, МК**

(540)



(591) бела, црна и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **38** изведување, изнајмување и одржување на жични и безжични мрежи за интернет услуги, телефонски услуги и услуги за набљудување со камери на затворени и отворени објекти

(210) **TM 2009/247** (220) 19/03/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје, Орце Николов 75, Скопје, МК**

(540)

МБИ10

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот



- (210) **TM 2009/248** (220) 19/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **Македонска берза на хартии од вредност АД**
Скопје ул. Орце Николов 75, Скопје, МК
(540)

МБИД

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **36** осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

- (210) **TM 2009/249** (220) 19/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **Македонска берза на хартии од вредност АД**
Скопје ул. Орце Николов 75, Скопје, МК
(540)

ОМБ

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **36** осигурување, финансиски работи,
монетарни работи, работи поврзани со недвижен
имот

- (210) **TM 2009/250** (220) 19/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **THE GILLETTE COMPANY Prudential Tower**
Building, Boston, Massachusetts 02199, US
(740) **МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен**
Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје
(540)

SIMPLY VENUS

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **8** жилети и сечива за жилети, инструменти
за бречење, диспенсери, касети и патрони
што содржат сечива, делови и опрема за сите
претходно кажани производи

- (210) **TM 2009/251** (220) 19/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **EUROPOTAL d.o.o. Vojkova 63, 1000 Ljubljana,**
SI
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32,**
1000, Скопје
(540)



- (591) светло зелена и црвено-розова
(551) индивидуална
(510, 511)

кл. **35** ширење рекламни огласи; заводи за вработување; консултации врзани за прашањата на персоналот; водење информатички картотеки; избирање и внесување податоци во компјутерските бази на податоци; пребарување податоци во информатичките картотеки; изнајмување на рекламен простор во комуникациски медиуми; психолошко тестирање за потребите на кадарот

кл. **41** организирање натпревари (обука или забава); објавување текстови (не се рекламни); обука; организирање и водење конференции; упатства за обучување; упатство за разонода; организирање изложби во културни или воспитни цели; организирање и изведба на семинари; организирање и водење симпозиуми; организирање и водење работилници (обука); стручен водич (совет во врска со образованието или совет во врска со обука); превод; пишување неракламни текстови; организирање и водење концерти

кл. **42** изработка (концепирање) на софтвери; обезбедување со пребарувачки механизми на интернет

- (210) **TM 2009/252** (220) 20/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **„DANONE SERDIKA“ AD ul. Ohridsko ezero No.3,**
1379 Sofia, MK
(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32,**
1000, Скопје
(540)



- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски склад

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

- (210) **TM 2009/253** (220) 20/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) „**DANONE SERDIKA**” AD ul. Ohridsko ezero No.3,
1379 Sofia, BG
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.”Јани Лукровски”
5/1/32, 1000, Скопје
(540)

КОРОНА

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење
кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз
кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски склад
кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

- (210) **TM 2009/255** (220) 20/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **СОЛИД ДОО** Скопје ул. Разловечко востание
бр. 26 Скопје, МК
(540)



- (591) црвена, сина и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со автоделови

- (210) **TM 2009/257** (220) 20/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **Трговско Друштво за производство, промет и услуги ФАЛКОН ТРАВЕЛ ДООЕЛ** Скопје ул. Пандил Шишков бр. 20/6 - Аеродром 1000 Скопје, МК
(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО бул.”Кочо Рацин” 14, 1000, Скопје
(540)



- (591) црна, црвена, сива и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **39** транспортни услуги, организирање патувања
кл. **43** привремено сместување
кл. **45** лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

- (210) **TM 2009/260** (220) 23/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ** ул. ”11 Октомври” бр. 7, 1000 Скопје, МК
(740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ** ул.”Орце Николов” 1556, 1000, Скопје
(540)



- (591) розова(циклама) и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **36** осигурување, финансиски и монетарни работи и работи врзани за недвижен имот

- (210) **TM 2009/261** (220) 23/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ** ул.”11 Октомври” бр. 7, 1000 Скопје, МК

- (740) **ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ** ул.”Орце Николов” 1556, 1000, Скопје
(540)

ФЛЕКСИ

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. **36** осигурување, финансиски и монетарни работи и работи врзани за недвижен имот

- (210) **TM 2009/262** (220) 23/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **Здружение за заштита на здравјето „ЛЕКУВАЊЕ СО ПРАНА”** ул. Руди Чајевац 4/12, 1000 Скопје, МК
(540)



- (591) црвено и црно
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **45** лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци



- (210) **TM 2009/264** (220) 23/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **ДПТУ „КЕНДИ“ дооел експорт-импорт ул.518 бр. 1/2 Скопје, МК**
(540)



- (591) кафена, црвена и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 30 мед
кл. 35 услуги при продажба на мед на големо и мало

- (210) **TM 2009/265** (220) 23/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје ул. Ѓуро Ѓаковиќ бр. 46, 1000 Скопје, МК**
(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје
(540)



- (591) црна, портокалова и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот
кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталационски уреди

- (210) **TM 2009/267** (220) 24/03/2009
(442) 30/06/2009
(731) **Имperiал Тобако ТКС а.д. ул. 11 Октомври бр. 125, 1000 Скопје, МК**
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)



- (591) бела, сина и црна

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 34 тутун, било преработен или непреработен, производи од тутун, замена за тутун што не е за медицински или лековити цели, цигари, пури, производи за пушачите и кибрит

- (210) **TM 2009/268** (220) 24/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **ГеоВИЛД МАК дооел ул. Дрезденска бр. 19, Скопје, МК**
(740) ГеоВИЛД МАК дооел ул. Борка Талески бр. 51, 1000 Скопје
(540)



- (591) црвена и сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 35 услуги при продажба на геодетски мерни инструменти и опрема

- (210) **TM 2009/269** (220) 24/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **PODRAVKA prehrambena industrija d.d. Ante Starcevic 32, HR-48000 Koprivnica, HR**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

MALE TAJNE

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 месо, риба, живина и дивеч; месни преработки; конзервирано, смрзнато сушено и варено овошје и зеленчук; желе, џемови, компоти; јајца; млеко и млечни производи; масла и масти за јадење
кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

- (210) **TM 2009/275** (220) 25/03/2009
(442) 31/10/2009
(731) **АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1000 Скопје, ул. Васил Кјоргов бр. 43, МК**
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)



(591) портокалова, жолта, кафена, црна, сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, вработување (агенција за вработување), истражување за дејностите и статистички информации

кл. 41 образовни услуги, подготвување настава-преквалификации, стручно оспособување

(210) ТМ 2009/282

(220) 30/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за трговија на големо и мало Д-Г СТЕП увоз-извоз ДОО Скопје ул. Перо Наков бб, Гази Баба, Скопје, МК

(540)



(591) портокалова, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на опрема за осветлување на мало, апарати за домаќинствата, радио и телевизиски уреди

(210) ТМ 2009/283

(220) 30/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Источна Индустриска Зона - Индустриска бр. 2, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, бела, кафена, зелена, портокалова и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити, ролати, вафли, слатки, торти

(210) ТМ 2009/284

(220) 30/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Источна Индустриска Зона - Индустриска бр. 2, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, бела, кафена, зелена, портокалова и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 бисквити, ролати, вафли, слатки, торти

(210) ТМ 2009/285

(220) 23/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) ГУМНО ДООЕЛ с. Лескоец Охрид, МК

(540)

ГУМНО

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 17 каучук, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба

кл. 35 трговија на големо и мало со каучук, полуфабрикати од пластични материјали, материјали за подлошки, за затнување и за изолација, свитливи неметални цевки, неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба

(210) ТМ 2009/287

(220) 31/03/2009

(442) 31/10/2009

(731) „FINANCIA GROUP“ AD Stolichna Municipality, Sofia 1504 Sredets district, No. 7 Sheinovo Street, BG

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



DANUBIUS BANK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 банкарство, берзански работи, вложување средства, внесување на долгови, вредносни бонови, гаранции, дебитни картички (служби за дебитни картички), заем врз основа на залог, заеми, консултации по повод финансиски прашања, кредитни агенции, кредитни картички (служби за кредитни картички), менување (менувачници),

монетарни дејности, отплата на рати, патни чекови (издавање патни чекови), подмирување на вредности, посредување, посредување на берзата, сефови, средства (електронски преносни средства), средства (основање кружни средства), средства (вложување средства), финансирање (служби за финансии), финансиска анализа, финансиски дејности, финансиски информации, финансиски проценки /осигурувања, банкарски промет, имот/, финансиски трансакции, финансиско управување, фискални проценки, хипотекарно банкарство, чекови (заверување на чековите), штедилници

(210) **TM 2009/291** (220) 01/04/2009
(442) 31/06/2004

(731) **ПРОЛЕТ КОМПАНИ ДООЕЛ ОХРИД ул. Сирма Војвода бр. 32 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

DOCA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи

кл. **20** огледала, рамки за слики; производи (кои не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите овие материјали, или од пластика

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** рекламирање; водење на работењето; управување со работата; трговски дејности; увоз-извоз; огласување

(210) **TM 2009/292** (220) 01/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Империа Тобако ТКС а.д. ул. 11 Октомври бр. 125, 1000 Скопје, МК**

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ Ул."Вељко Влаховик" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** тутун, било преработен или непреработен; производи од тутун; замена за тутун што не е за медицински или лековити цели; цигари, пури, производи за пушачите и кибрит

(210) **TM 2009/293** (220) 01/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **ЛИОН ДОО ул. „Ленинова“ бр. 1, 2200 Св. Николе, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, светло и темно кафена, светло и темно сина, црвена, златно жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** чоколада, чоколаден десерт со крем од кокос

(210) **TM 2009/294** (220) 01/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **ЛИОН ДОО ул. Ленинова бр. 1 2200 Св. Николе, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.„Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, светло и темно кафена, светло и темно сина, црвена, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** чоколаден крем, крем од какао, крем од ванила

(210) **TM 2009/295** (220) 01/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **ЛИОН ДОО ул. Ленинова бр. 1 2200 Св. Николе, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)



(591) бела, светло и темно кафена, светло сина, зелена, темно жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чоколада со крем од кокос и фил од јагода

(210) **TM 2009/297** (220) 01/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **ANTA (CHINA) CO., LTD. Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, CN**

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

(210) **TM 2009/298** (220) 01/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **ANTA (CHINA) CO., LTD. Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, CN**

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

(210) **TM 2009/299** (220) 01/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **ANTA (CHINA) CO., LTD. Dongshan Industrial Zone, Chidian Town, Jinjiang City, Fujian Province, CN**

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив коишто не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика и спорт што не се опфатени со другите класи, украси за елка

(210) **ТМ 2009/300** (220) 02/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за странски јазици и услуги АНГЛИСКИ ПАРТНЕРИ ИНТЕРНЕШНЕЛ ДООЕЛ Скопје бул. Партизански Одреди бр. 66 В/1/1/м, Скопје, МК**

(740) АНАСТАЗИЈА ХРИСТОВСКА, АДВОКАТ ул.50 Дивизија бр.5 а, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговежнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(210) **ТМ 2009/303** (220) 02/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) **ЛИОН ДОО ул. Ленинова бр. 1 2200 Св. Николе, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** сушено и варено овошје, желатин за исхрана, желиња за исхрана, зашеќерено овошје, изматен шлаг, какао-путер, кокосов путер, мармалад, млеко, овошни желиња, ореви, путер

кл. **30** ароматични препарати за употреба во исхраната, ароми за слатки (различни од етеричните масла), бадеми (слатки врз база на бадеми), бадемово тесто, бисквити, бонбони, ванилија /арома/, вафли, гуми за цваќање, екстракти на слад за употреба во исхраната, жита (приправки од жита), какао, какао (производи од

какао), какао со млеко, карамел бонбони, кафе (ароми), марципан /слатки од шеќер и бадем/, мед, медени слатки, мента за слатки, мирудии, ароматични, овошни слатки, пудинзи, скробни производи за употреба во исхраната, слад за исхрана, слаткарски производи, слатки, слатки (тесто за слатки), фино ситно печиво, чајни колачиња, чоколадни пијалоци, чоколадно млеко /напивка/, чоколада, шеќерни производи

кл. **31** градинарски и шумски производи и зрнест производи што не се опфатени со другите класи, агруми (јужно овошје), бадеми /овошје/, жита во зрна /не обработени/, зрна/жита/, лешници, ореви, портокали, пченица, пченка, сезам

(210) **ТМ 2009/311**

(220) 03/04/2009

(442) 31/06/2004

(731) **ПРОЛЕТ КОМПАНИ ДООЕЛ ОХРИД ул. Сирма Војвода бр. 32 6000 Охрид, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(591) темно и светло црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици, узди и сарачки производи

кл. **20** огледала, рамки за слики; производи (кои не се вклучени во другите класи) од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите овие материјали, или од пластика

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** рекламирање; водење на работењето; управување со работата; трговски дејности; увоз-извоз; огласување

(210) **TM 2009/314** (220) 06/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **WYETH HOLDINGS CORPORATION A Maine corporation Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, црвена, и нијанси на црвена, жолта и нијанси на жолта, зелена и нијанси на зелена, сина и нијанси на сина, портокалова и нијанси на портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диетални и хранливи додатоци

(210) **TM 2009/315** (220) 06/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **WYETH HOLDINGS CORPORATION A Maine corporation Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, сива, бела, црвена и нијанси на црвена, жолта и нијанси на жолта, зелена и нијанси на зелена, сина и нијанси на сина, портокалова и нијанси на портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 диетални и хранливи додатоци

(210) **TM 2009/317** (220) 06/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **ДПТУ КОРО КОМПАНИ - Конимекс и други ул. Првوماјска 9 бр. 10 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) зелена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметични производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диетски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масло и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќек, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жито, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи кои не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална вода и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. 33 алкохолни пијалаци (освен пиво)

(210) **TM 2009/340** (220) 08/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за угостителство, трговија и информатика БОНДЕКС ДОО извоз-увоз Скопје бул. Партизански одреди бр. 27а - локал 1, 1000 Скопје, МК**

(740) КАФЕ АСТОРИА - Друштво за угостителство, трговија и информатика БОНДЕКС ДОО извоз-увоз Скопје бул. Партизански Одреди бр. 27а - лок. 1, 1000 Скопје

(540)



(591) бела и златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,
привремено сместување

(210) ТМ 2009/342

(220) 09/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) СУЗАНА ГУЛЕВСКА ул. Михаил Чаков бр. 9/5-18 1000 Скопје, МК

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

OBSESSION

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 42 салони за забавување, салон за
депилација и козметичарски услуги, како и
фризерски салони

(210) ТМ 2009/350

(220) 10/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, портокалова, виолетова, кафена, сина, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 обложувалници, игри за пари, коцкарници/
игри/ (услуги на коцкарниците)
кл. 43 припремање на пијалаци

(210) ТМ 2009/351

(220) 10/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО ДОО 1000 Скопје, бул. АВНОЈ бр. 34, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, портокалова, виолетова, кафена, сина, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 обложувалници, игри за пари, коцкарници/
игри/ (услуги на коцкарниците)
кл. 43 припремање на пијалаци

(210) ТМ 2009/355

(220) 10/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за промет и услуги ФОБАС КОМПАНИ ДОО Источна индустриска зона бб Н. Маџари, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

KOSILI

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белеење и други супстанции за
перење, препарати за чистење, полирање, триење
и нагизување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, масло за козметичка употреба, козметички
производи, козметички креми, креми за кожа,
козметички препарати за капење, лосиони за
козметичка употреба, лосиони за коса, препарати
за нега на забите

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи;
увоз-извоз

(210) ТМ 2009/357

(220) 13/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) БЕАН ТРЕЈД ДОО ул. Алексо Демниевски 42 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци



(210) **TM 2009/359** (220) 13/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Hyundai Corporation 226, Shinmunro-1 ka, Jongno-gu, Seoul, KR**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** агенции за увоз-извоз, огласување и промоција за претпријатија, промоција на продажба, консултации во врска со деловно управување и организација, агенции за трговски информации, маркетинг услуги, агенции за продажба и услуги за посредување со електрични алати и опрема за домашна употреба, агенции за продажба и услуги за посредување со електрични машини и апарати за домашна употреба, агенции за продажба и услуги за посредување со електрични апарати за греење, и опрема за домашна употреба, агенции за продажба и услуги за посредување со кујнски алати и опрема за рачна употреба, агенции за продажба и услуги за посредување со рачни алати, агенции за продажба и услуги за посредување со фотографски машини и апарати, агенции за продажба и услуги за посредување со батерии и ќелии, агенции за продажба и услуги за посредување со машини за телекомуникации и нивна примена, агенции за продажба и услуги за посредување со кади (за капење), агенции за продажба и услуги за посредување со апарати за греење и машини и апарати за ладење, агенции за продажба и услуги за посредување со соларни колектори (греење), агенции за продажба и услуги за посредување со машини и алати за преработка на метал, агенции за продажба и услуги за посредување со машини за косење на трева, агенции за продажба и услуги за посредување со алати и машини за градина, агенции за продажба и услуги за посредување со алати и машини за канцелариска употреба, агенции за продажба и услуги за посредување со автомати, агенции за продажба и услуги за посредување со електрични машини, апарати и нивни делови, агенции за продажба и услуги за посредување со опрема, апарати и нивни делови за обезбедување, агенции за продажба и услуги за посредување со масла за подмачкување

(210) **TM 2009/362** (220) 15/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Max Rohr, Inc., a corporation of the State of Delaware 300 Delaware Avenue, Wilmington, Delaware 19801, US**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул."Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

DUTCH MASTERS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** пури, мали цигари, тутун за виткање, тутун за цваќање, производи за пушачите и кибрит

(210) **TM 2009/363** (220) 16/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Laboratoire Garnier & Cie (Societe en nom collectif) 281, Rue Saint-Honore, 75008 Paris, FR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ADRIA EXPORT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** козметика имено креми, млеко, лосиони, гелови и пудри за лице, тело и раце; препарати за заштита од сонце (козметички производи); мејкап препарати

(210) **TM 2009/364** (220) 16/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Tabacalera Brands, Inc. a Delaware corporation 300 Delaware Avenue, Suite 1267 Wilmington, Delaware 19801, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

HAV - A - TAMPA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** тутун, цигари и производи за пушачите

(210) **TM 2009/365** (220) 16/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Tabacalera Brands, Inc. a Delaware corporation 300 Delaware Avenue, Suite 1267 Wilmington, Delaware 19801, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

PHILLIES

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **34** тутун, цигари и производи за пушачите

(210) **TM 2009/366** (220) 21/04/2009
(442) 31/10/2009

(731) **Visa International Service Association 900 Metro Center Boulevard Foster City, California 94404, US**

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје



(540)

MORE PEOPLE AROUND THE WORLD GO WITH VISA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** финансиски услуги, банкарски услуги, услуги за кредитни картички, услуги за дебитни картички, услуги за платежни картички, услуги за припејд (pre-paid) картички, услуги за плаќање и прикажување сметки, готовинска исплата, готовинска замена со помош на кредитни и дебитни картички, електронски трансакции; услуги со автоматизирани машини за шалтерско работење (банкомати), обезбедување информации за депозити, повлекувања и финансиски информации; услуги за наплата и извршување трансакции, услуги за овластување и намирување на трансакции, електронско префрлање средства, услуги за обработка на електронски плаќања, верификација на кредитни и дебитни картички, услуги за потврдување на веродостојноста и верификација на платежни трансакции; услуги за верификација на чекови; овозможување услуги за лични (person-to-person) плаќања по електронски пат преку глобална компјутерска мрежа; обезбедување дебитни и кредитни услуги со помош на уреди за идентификација на радио фреквенција; услуги на девизна размена, безбедни електронски готовински трансакции преку компјутерски мрежи за олеснување на електронска трговија; обработка на финансиски трансакции онлајн (online) преку глобална компјутерска мрежа или преку телекомуникациски, мобилни или безжични уреди; услуги на електронска готовина, курсна размена преку глобална електронска мрежа; обезбедување финансиски информации, податоци и извештаи за кредитни и дебитни картички; финансиско спонзорирање на спортски натпревари, настани, активности и игри; финансиско спонзорирање на спортисти и клубови кои учествуваат во атлетски натпревари

(210) **TM 2009/368** (220) 21/04/2009

(442) 31/10/2009f

(731) **МАКПРОГРЕС ДОО ул. Илинденска бб 2310 Винаца, МК**(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз;

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

(210) **TM 2009/374** (220) 22/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US**(740) **БИНКО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Народен фронт" 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје**

(540)

PLAYBOY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална, газирана вода, енергетски пијалоци и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалоци

кл. **34** пепелници; тутун за цваќање; тутун, пури, кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи за пури; држачи за пури (муштика); запалки за пури; пакувања за цигари (доза за цигари); држачи за цигари (муштика); запалки за цигари; хартија за цигари; цигари; држач за пакување за цигари и за запалка; држачи за пури и цигари; навлажнувачи; кутии за кибритни стапчиња; кибритни стапчиња; бездимен тутун; тутун; лулиња за пушење, прибор за пушачи

кл. **41** образование, обезбедување обука, забава, имено организирање и реализација на концерти; организирање и реализација на забави (прослави) во ноќни клубови; организирање и реализација на забавни настани во ноќни клубови; организирање и реализација на специјални настани; организирање на резервации за билети за шоу претстави и други забавни настани; услуги за аудио и видео наснимување; резервирање на сали за забава; кабареа; реализација на програми за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа (сали) за пушачи; кинематографски студија; кино театри; реализација и обезбедување објекти за специјални настани од видот на натпревари и турнири во разни игри карактеристични за казино; реализација на забавни изложби; услуги за објавување по пат на дигитално видео, аудио и

мултимедиски средства; давање насоки за изработка на радио или телевизиски програми; дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција на радио програми за други; дистрибуција на телевизиски програми преку системи на кабелска телевизија; забава од областа на телевизиски програми во живо; забава од областа на визуелна и аудио изведба, како и музички, вариететски, новински и хумористични шоу претстави; информации за забава; услуги за забава, имено, обезбедување на „онлајн“ компјутерски игри; услуги за забава, имено, реализирање на забави; услуги за забава, имено, обезбедување на музички изведби, музички видео содржини, соодветни филмски клипови, фотографии и други мултимедиски материјали соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, имено, обезбедување на „онлајн“ ревији; услуги за забава, имено, обезбедување на фотографски, аудио, видео и прозни презентации соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, имено, звуци за дојава, претходно наснимена музика, видео и графички содржини кои не може да се преземат од мрежа, а кои се презентираат со помош на уреди за мобилна комуникација преку глобална компјутерска мрежа и безжични мрежи; услуги за забава од областа на телевизиски програми засновани на шоу претстави во живо; услуги за забава, имено емитување преку ред - лично помагало; услуги за забава, имено, емитување преку веб сајтови; услуги за забава од областа на хумористични шоу претстави; филмска продукција; услуги за коцкање; публикација на часописи; продукција на кино-филмови; услуги за забава со помош на мултимедиски средства, од областа на наснимување, производство и постпродукциски услуги во областа на музиката, видео содржините и филмот; ноќни клубови; електронска „онлајн“ публикација на книги и билтени; „онлајн“ публикација на часописи; управување со работата на дискотеки; организирање на турнири во голф; организирање на спортски натпревари; организирање на настани од областа на танцувањето; организирање на шоу претстави од областа на модата; услуги за фотографија; производство и дистрибуција на телевизиски шоу претстави и филмови; производство и дистрибуција на радио програми; производство на програми за кабелска телевизија; производство на ДВД, видео ленти и телевизиски програми; производство на звучни и музички видео снимки; обезбедување на простории за билијард; обезбедување на објекти за казино; обезбедување сали за танцување; обезбедување на објекти за голф; обезбедување упатства со информации за покер; обезбедување на игри со карти „онлајн“; обезбедување на игри на покер „онлајн“; обезбедување на „онлајн“ публикација од областа на забавата; обезбедување на салони за „рaсhinko“; обезбедување на базени за капење; обезбедување на услуги за „theme park“ (забавен парк со одредени содржини за забава); обезбедување на филмови и телевизиски програми кои не може да се преземат од мрежа, преку услуги за „видео по избор“; публикација на часописи; публикација на книги, ревији; публикација на електронски часописи; изработка на радио програми; телевизиска продукција; изработка на телевизиски програми; распоред на телевизиските програми; продукција на телевизиски шоу програми, како и програми за спортски и културни настани

(210) **TM 2009/375**

(220) 22/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US**

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** пиво, минерална, газирана вода, енергетски пијалоци и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалоци

кл. **34** пепелници; тутун за цвакање; тутун, пури, кутии за пури; табакери (доза за пури); режачи за пури; држачи за пури (муштика); запалки за пури; пакувања за цигари (доза за цигари); држачи за цигари (муштика); запалки за цигари; хартија за цигари; цигари; држач за пакување за цигари и за запалка; држачи за пури и цигари; навлажнувачи; кутии за кибритни стапчиња; кибритни стапчиња; бездимен тутун; тутун; лулиња за пушење, прибор за пушачи

кл. **41** образование, обезбедување обука, забава, имено организирање и реализација на концерти; организирање и реализација на забави (прослави) во ноќни клубови; организирање и реализација на забавни настани во ноќни клубови; организирање и реализација на специјални настани; организирање на резервации за билети за шоу претстави и други забавни настани; услуги за аудио и видео наснимување; резервирање на сали за забава; кабареа; реализација на програми за кабелска телевизија; казина; услуги за фоајеа (сали) за пушачи; кинематографски студија; кино театри; реализација и обезбедување објекти за специјални настани од видот на натпревари и турнири во разни игри карактеристични за казино; реализација на забавни изложби; услуги за објавување по пат на дигитално видео, аудио и мултимедиски средства; давање насоки за изработка на радио или телевизиски програми; дистрибуција на кино-филмови; дистрибуција на радио програми за други; дистрибуција на телевизиски програми преку системи на кабелска телевизија; забава од областа на телевизиски програми во живо; забава од областа на визуелна и аудио изведба, како и музички, вариететски, новински и хумористични шоу претстави; информации за забава; услуги за забава, имено, обезбедување на „онлајн“ компјутерски игри; услуги за забава, имено, реализирање на

забави; услуги за забава, имено, обезбедување на музички изведби, музички видео содржини, соодветни филмски клипови, фотографии и други мултимедиски материјали соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, имено, обезбедување на „онлајн“ ревији; услуги за забава, имено, обезбедување на фотографски, аудио, видео и прозни презентации соодветни за прикажување преку веб сајтови; услуги за забава, имено, звуци за дојава, претходно наснимена музика, видео и графички содржини кои не може да се преземат од мрежа, а кои се презентираат со помош на уреди за мобилна комуникација преку глобална компјутерска мрежа и безжични мрежи; услуги за забава од областа на телевизиски програми засновани на шоу претстави во живо; услуги за забава, имено емитување прекуред - лично помагало; услуги за забава, имено, емитување преку веб сајтови; услуги за забава од областа на хумористични шоу претстави; филмска продукција; услуги за коцкање; публикација на часописи; продукција на кино-филмови; услуги за забава со помош на мултимедиски средства, од областа на наснимување, производство и постпродукциски услуги во областа на музиката, видео содржините и филмот; нокни клубови; електронска „онлајн“ публикација на книги и билтени; „онлајн“ публикација на часописи; управување со работата на дискотеки; организирање на турнири во голф; организирање на спортски натпревари; организирање на настани од областа на танцувањето; организирање на шоу претстави од областа на модата; услуги за фотографија; производство и дистрибуција на телевизиски шоу претстави и филмови; производство и дистрибуција на радио програми; производство на програми за кабелска телевизија; производство на ДВД, видео ленти и телевизиски програми; производство на звучни и музички видео снимки; обезбедување на простории за билијард; обезбедување на објекти за казино; обезбедување сали за танцување; обезбедување на објекти за голф; обезбедување упатства со информации за покер; обезбедување на игри со карти „онлајн“; обезбедување на игри на покер „онлајн“; обезбедување на „онлајн“ публикација од областа на забавата; обезбедување на салони за „rachinko“; обезбедување на базени за капење; обезбедување на услуги за „theme park“ (забавен парк со одредени содржини за забава); обезбедување на филмови и телевизиски програми кои не може да се преземат од мрежа, преку услуги за „видео по избор“; публикација на часописи; публикација на книги, ревији; публикација на електронски часописи; изработка на радио програми; телевизиска продукција; изработка на телевизиски програми; распоред на телевизиските програми; продукција на телевизиски шоу програми, како и програми за спортски и културни настани

(210) **ТМ 2009/385**

(220) 23/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Дрита комерц ДООЕЛ с. Палчиште, Тетово, МК**
(540)**DALFA**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** прашок за перење, средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање и сапуни

кл. **35** услуги за продажба на големо и мало со прашока за перење, средства за белење и други супстанции за перење; препарати за чистење, полирање и сапуни

(210) **ТМ 2009/386**

(220) 23/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за трговија и производство**
МАКПРОГРЕС ДОО Винаца ул. Илинденска бб
2310 Винаца, МК(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Јани Лукровски**
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, бела, светло и темно жолта, светло и темно портокалова, светло и темно кафена, светло и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **30** медени слатки, медени печива со овошно полнење прелиени со какао прелив

(210) **ТМ 2009/387**

(220) 23/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) **Друштво за трговија и производство**
МАКПРОГРЕС ДОО Винаца ул. Илинденска бб
2310 Винаца, МК(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Јани Лукровски**
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна, светло и темно жолта, светло и темно кафена, светло и темно црвена, светло и темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 медени слатки, медени печива со овошно полнење прелиени со какао прелив

(210) ТМ 2009/388

(220) 23/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) Друштво за трговија и производство
МАКПРОГРЕС ДОО Винаца ул. Илинденска бб 2310
Винаца, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. "Јани Лукровски"
5/1/32, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, темно црвена и светло зелена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 торти, тортички

(210) ТМ 2009/389

(220) 24/04/2009

(442) 31/10/2009

(731) Japan Tobacco Inc. 2-2-1 Toranomom, Minato-ku,
Tokyo, JP

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

ESSENTIAL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, преработен или непреработен;
тутун за пушење, тутун за луле, тутун за рачно
завиткување, тутун за цвакање, снус, цигари,

пури, цигарилоси; супстанции за пушење што се продаваат одделно или измешани со тутунот, што не се употребуваат за медицински цели; бурмут; пушачки артикли вклучително апсорбирачка хартија за лулиња за тутун; садови со плин за запалки; садови за тутун, не се од благородни метали; тутун кеси; хартија за цигари; снопчиња хартија за цигари; кутии за пури и цигари (не се од благородни метали); кутии за кибрит (не се од благородни метали); кремен-запалки; лулуња за тутун вклучително и лулуња за цигари; држач за луле (за лулиња за тутун); чистачи за лулиња (за лулиња за тутун); чибуци за пури и цигари (не се од благородни метали); краеви од чибукот за цигари без тутун; чибуци за пури и цигари вклучително и од жолт калибар; чибуци за цигари; џебни апарати за виткање цигари; пепелници (не се од благородни метали); кутии за пури и цигари, (несе од благородни метали); филтри за цигари; секачи за цигари; држачи за кибрит (не се од благородни метал); кутии за бурмут (не се од благородни метали); запалки; кибрит



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(210) број на пријавата

(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
кл. 1	TM 2009/0129 TM 2009/0142 TM 2009/0173	кл. 9	TM 2008/0064 TM 2008/1184 TM 2008/1673 TM 2008/1685 TM 2008/1764 TM 2008/1800 TM 2009/0089 TM 2009/0090 TM 2009/0123 TM 2009/0125 TM 2009/0136 TM 2009/0137 TM 2009/0138 TM 2009/0141 TM 2009/0142 TM 2009/0173 TM 2009/0175 TM 2009/0194 TM 2009/0221 TM 2009/0222 TM 2009/0230 TM 2009/0243	кл. 17	TM 2009/0210 TM 2009/0226 TM 2009/0227 TM 2009/0228 TM 2009/0230 TM 2009/0300 TM 2008/1673 TM 2009/0285
кл. 3	TM 2008/0064 TM 2009/0075 TM 2009/0154 TM 2009/0163 TM 2009/0226 TM 2009/0227 TM 2009/0228 TM 2009/0229 TM 2009/0317 TM 2009/0355 TM 2009/0363 TM 2009/0385			кл. 18	TM 2008/1184 TM 2008/1673 TM 2009/0143 TM 2009/0291 TM 2009/0297 TM 2009/0298 TM 2009/0299 TM 2009/0311
кл. 4	TM 2008/0064 TM 2008/1685 TM 2009/0213			кл. 19	TM 2008/1673 TM 2009/0285
кл. 5	TM 2007/0662 TM 2009/0054 TM 2009/0111 TM 2009/0126 TM 2009/0129 TM 2009/0142 TM 2009/0168 TM 2009/0173 TM 2009/0174 TM 2009/0223 TM 2009/0232 TM 2009/0233 TM 2009/0244 TM 2009/0314 TM 2009/0315 TM 2009/0317	кл. 10	TM 2009/0142 TM 2009/0173	кл. 20	TM 2008/1184 TM 2008/1673 TM 2009/0226 TM 2009/0227 TM 2009/0228 TM 2009/0291 TM 2009/0311
		кл. 11	TM 2008/1184 TM 2009/0141		
		кл. 12	TM 2007/0928 TM 2008/1673 TM 2008/1685 TM 2009/0150 TM 2009/0213	кл. 21	TM 2008/1184 TM 2008/1673 TM 2009/0226 TM 2009/0227 TM 2009/0228
		кл. 14	TM 2008/0064 TM 2008/1673 TM 2009/0243	кл. 22	TM 2008/1673 TM 2009/0191
кл. 6	TM 2008/1184 TM 2008/1685	кл. 16	TM 2008/1184 TM 2008/1673 TM 2008/1764 TM 2008/1800 TM 2008/1914 TM 2009/0152 TM 2009/0153 TM 2009/0209	кл. 23	TM 2009/0191
кл. 7	TM 2008/1685 TM 2008/1744 TM 2008/1745 TM 2009/0141			кл. 24	TM 2008/1673 TM 2009/0191 TM 2009/0226 TM 2009/0227 TM 2009/0228
кл. 8	TM 2009/0250				



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
кл .25	TM 2008/1184 TM 2008/1673 TM 2008/1800 TM 2009/0082 TM 2009/0143 TM 2009/0152 TM 2009/0153 TM 2009/0191 TM 2009/0230 TM 2009/0291 TM 2009/0297 TM 2009/0298 TM 2009/0299 TM 2009/0311		TM 2009/0145 TM 2009/0146 TM 2009/0147 TM 2009/0148 TM 2009/0153 TM 2009/0154 TM 2009/0171 TM 2009/0172 TM 2009/0208 TM 2009/0216 TM 2009/0219 TM 2009/0226 TM 2009/0227 TM 2009/0228 TM 2009/0252 TM 2009/0253 TM 2009/0264 TM 2009/0283 TM 2009/0284 TM 2009/0293 TM 2009/0294 TM 2009/0295 TM 2009/0303 TM 2009/0317 TM 2009/0368 TM 2009/0386 TM 2009/0387 TM 2009/0388	кл .34	TM 2009/0204 TM 2009/0226 TM 2009/0227 TM 2009/0228 TM 2009/0317 TM 2008/1673 TM 2009/0132 TM 2009/0267 TM 2009/0292 TM 2009/0362 TM 2009/0364 TM 2009/0365 TM 2009/0374 TM 2009/0375 TM 2009/0389
кл .26	TM 2008/1673 TM 2009/0191 TM 2009/0243		TM 2009/0283 TM 2009/0284 TM 2009/0293 TM 2009/0294 TM 2009/0295 TM 2009/0303 TM 2009/0317 TM 2009/0368 TM 2009/0386 TM 2009/0387 TM 2009/0388	кл .35	TM 2008/1184 TM 2008/1269 TM 2008/1673 TM 2008/1685 TM 2008/1726 TM 2008/1764 TM 2008/1783 TM 2008/1832 TM 2008/1913 TM 2008/1958 TM 2008/1966 TM 2009/0072 TM 2009/0089 TM 2009/0090 TM 2009/0143 TM 2009/0144 TM 2009/0145 TM 2009/0146 TM 2009/0147 TM 2009/0148 TM 2009/0149 TM 2009/0159 TM 2009/0163 TM 2009/0171 TM 2009/0172 TM 2009/0176 TM 2009/0177 TM 2009/0184 TM 2009/0186 TM 2009/0189 TM 2009/0190 TM 2009/0192 TM 2009/0193 TM 2009/0204 TM 2009/0206 TM 2009/0226 TM 2009/0227 TM 2009/0228 TM 2009/0235 TM 2009/0237 TM 2009/0251
кл .27	TM 2008/1673		TM 2009/0252 TM 2009/0253 TM 2009/0303 TM 2009/0317 TM 2009/0368		
кл .28	TM 2008/1184 TM 2008/1673 TM 2008/1764 TM 2008/1800 TM 2009/0297 TM 2009/0298 TM 2009/0299	кл .31	TM 2006/0995 TM 2008/1040 TM 2008/1673 TM 2008/1760 TM 2008/1901 TM 2008/1955 TM 2009/0134 TM 2009/0135 TM 2009/0149 TM 2009/0204 TM 2009/0218 TM 2009/0220 TM 2009/0226 TM 2009/0227 TM 2009/0228 TM 2009/0252 TM 2009/0253 TM 2009/0317 TM 2009/0374 TM 2009/0375		
кл .29	TM 2005/1042 TM 2009/0145 TM 2009/0146 TM 2009/0147 TM 2009/0148 TM 2009/0153 TM 2009/0171 TM 2009/0172 TM 2009/0177 TM 2009/0184 TM 2009/0186 TM 2009/0189 TM 2009/0190 TM 2009/0204 TM 2009/0208 TM 2009/0211 TM 2009/0212 TM 2009/0226 TM 2009/0227 TM 2009/0228 TM 2009/0252 TM 2009/0253 TM 2009/0269 TM 2009/0303 TM 2009/0317 TM 2009/0368	кл .32			
		кл .33	TM 2008/1760 TM 2009/0149		
кл .30	TM 2008/1673 TM 2009/0127				



(510)	(210)	(510)	(210)	(510)	(210)
	TM 2009/0255		TM 2008/1184		TM 2009/0212
	TM 2009/0264		TM 2008/1673		TM 2009/0216
	TM 2009/0268		TM 2008/1685		TM 2009/0217
	TM 2009/0269		TM 2009/0149		TM 2009/0218
	TM 2009/0275		TM 2009/0156		TM 2009/0219
	TM 2009/0282		TM 2009/0208		TM 2009/0220
	TM 2009/0285		TM 2009/0213		TM 2009/0226
	TM 2009/0291		TM 2009/0257		TM 2009/0227
	TM 2009/0311				TM 2009/0228
	TM 2009/0355	кл .41	TM 2008/1152		TM 2009/0257
	TM 2009/0359		TM 2008/1184		TM 2009/0340
	TM 2009/0385		TM 2008/1673		TM 2009/0350
			TM 2008/1800		TM 2009/0351
кл .36	TM 2008/1635		TM 2008/1924		TM 2009/0357
	TM 2008/1673		TM 2008/1944	кл .44	TM 2008/1832
	TM 2008/1685		TM 2009/0123		TM 2009/0149
	TM 2008/1831		TM 2009/0151		TM 2009/0342
	TM 2008/1913		TM 2009/0152		
	TM 2008/1923		TM 2009/0153	кл .45	TM 2008/1184
	TM 2008/1958		TM 2009/0156		TM 2008/1913
	TM 2008/1966		TM 2009/0159		TM 2009/0072
	TM 2009/0072		TM 2009/0192		TM 2009/0125
	TM 2009/0156		TM 2009/0193		TM 2009/0151
	TM 2009/0237		TM 2009/0209		TM 2009/0156
	TM 2009/0247		TM 2009/0210		TM 2009/0175
	TM 2009/0248		TM 2009/0221		TM 2009/0257
	TM 2009/0249		TM 2009/0226		TM 2009/0262
	TM 2009/0260		TM 2009/0227		
	TM 2009/0261		TM 2009/0228		
	TM 2009/0265		TM 2009/0235		
	TM 2009/0287		TM 2009/0251		
	TM 2009/0366		TM 2009/0275		
			TM 2009/0300		
кл .37	TM 2007/0928		TM 2009/0350		
	TM 2008/1184		TM 2009/0351		
	TM 2008/1673		TM 2009/0374		
	TM 2008/1685		TM 2009/0375		
	TM 2008/1958				
	TM 2009/0224	кл .42	TM 2008/1184		
	TM 2009/0265		TM 2009/0123		
			TM 2009/0125		
кл .38	TM 2008/1184		TM 2009/0149		
	TM 2009/0125		TM 2009/0175		
	TM 2009/0136		TM 2009/0192		
	TM 2009/0137		TM 2009/0193		
	TM 2009/0138		TM 2009/0194		
	TM 2009/0151		TM 2009/0209		
	TM 2009/0175		TM 2009/0210		
	TM 2009/0192		TM 2009/0221		
	TM 2009/0193		TM 2009/0235		
	TM 2009/0209		TM 2009/0251		
	TM 2009/0210				
	TM 2009/0226	кл .43	TM 2008/1069		
	TM 2009/0227		TM 2008/1760		
	TM 2009/0228		TM 2009/0149		
	TM 2009/0246		TM 2009/0156		
			TM 2009/0160		
кл .39	TM 2008/1069		TM 2009/0211		

**ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ПРИЈАВИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ**

(731) носител на правото на трговска марка

(210) број на пријавата

(731) „DANONE SERDIKA” AD

(210)

MK/T/ 2009/252

MK/T/ 2009/253

„FINANCIA GROUP” AD

MK/T/ 2009/287

„ТИА-МАЛИБУ” друштво за трговија и
услуги доо.

MK/T/ 2008/1832

ANI BISKUVI GIDA SANAYI VE TIC. A.S.

MK/T/ 2009/208

ANTA (CHINA) CO., LTD.

MK/T/ 2009/297

MK/T/ 2009/298

MK/T/ 2009/299

Aujan Industries Co. S.J.C.

MK/T/ 2008/1955

Banana Republic (ITM) Inc

MK/T/ 2008/64

Bayer Aktiengesellschaft

MK/T/ 2009/233

BVS INTERNATIONAL N.V.

MK/T/ 2008/1800

Cadbury Ireland Limited

MK/T/ 2009/127

Cilag GmbH International

MK/T/ 2009/75

CROSS VETPHARM GROUP LIMITED

MK/T/ 2009/168

Deichmann+Co. Ltd.

MK/T/ 2009/243

Early Learning Centre limited

MK/T/ 2008/1764

EUROPORTAL d.o.o.

MK/T/ 2009/251

FELIX THE CAT Productions, Inc.

MK/T/ 2009/230

Geely Holding Group Co., Ltd.

MK/T/ 2007/928

Goldshield Pharmaceuticals Ltd.

MK/T/ 2007/662

HEMOFARM A.D. farmaceutsko-hemijska
industrija Vrsac

MK/T/ 2009/244

HONDA MOTOR CO., LTD. (a corporation,
organized and existing under the laws of
Japan, manufacturers and Merchants)

MK/T/ 2009/150

Hyundai Corporation

MK/T/ 2009/359

Intel Corporation

MK/T/ 2009/222

Intervet International B.V.

MK/T/ 2009/174

JADRAN - Galenski Laboratorij d.d.

MK/T/ 2009/111

Japan Tobacco Inc.

MK/T/ 2009/389

Johnson Matthey public limited
Company

MK/T/ 2009/129

Laboratoire Garnier & Cie (Societe en nom
collectif)

MK/T/ 2009/363

Max Rohr, Inc., a corporation of the State of
Delaware

MK/T/ 2009/362

New Horizons Education Corporation

MK/T/ 2009/209

New Horizons Education Corporation

MK/T/ 2009/210

NOBEL ILAC SANAYII, VE TICARET A.S.

MK/T/ 2009/54

Philip Morris Products S.A., a Swiss
corporation

MK/T/ 2009/132

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL,
INC.,

MK/T/ 2009/374

MK/T/ 2009/375

PODRAVKA prehrambena industrija d.d.

MK/T/ 2009/269



**Pulse Network LLC, a limited liability company
incorporated under the laws of the state of
Delaware (U.S.A.)**

МК/Т/ 2008/1831

PUMPKIN DOOEL - Skopje

МК/Т/ 2008/1040

Research In Motion Limited

МК/Т/ 2008/1184

**Rocky Brands, Inc. (a corporation of the state
of Ohio)**

МК/Т/ 2009/82

Sava Terzic

МК/Т/ 2009/125

SmithKline Beecham p.l.c.

МК/Т/ 2009/126

SYSMEX CORPORATION

МК/Т/ 2009/142

МК/Т/ 2009/173

Tabacalera Brands, Inc. a Delaware corporation

МК/Т/ 2009/364

Tabacalera Brands, Inc. a Delaware corporation

МК/Т/ 2009/365

THE GILLETTE COMPANY

МК/Т/ 2009/250

THK Co., Ltd.

МК/Т/ 2008/1744

МК/Т/ 2008/1745

Visa International Service Association

МК/Т/ 2009/366

**WYETH HOLDINGS CORPORATION A Maine
corporation**

МК/Т/ 2009/314

МК/Т/ 2009/315

**АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

МК/Т/ 2009/275

**Агенција за финансиска поддршка во
земјоделството и руралниот развој**

МК/Т/ 2008/1913

АЛЕМ ЕСХ ДОО

МК/Т/ 2009/226

МК/Т/ 2009/227

МК/Т/ 2009/228

АЛФА БАНКА АД СКОПЈЕ

МК/Т/ 2009/237

**АМСМ УСЛУГИ-АМСМ КЛУБ МОБИЛИТИ ДОО
СКОПЈЕ**

МК/Т/ 2008/1944

Атанасов Миле

МК/Т/ 2009/177

МК/Т/ 2009/184

МК/Т/ 2009/186

МК/Т/ 2009/189

МК/Т/ 2009/190

БЕРЗА НА НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2009/72

БЕАН ТРЕЈД ДОО

МК/Т/ 2009/357

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје

МК/Т/ 2009/192

МК/Т/ 2009/193

ГеоВИЛД МАК дооел

МК/Т/ 2009/268

ГУМНО ДООЕЛ

МК/Т/ 2009/285

ДАЛВИНА ДООЕЛ

МК/Т/ 2009/204

Дејан Атанасовски

МК/Т/ 2009/160

ДООЕЛ „РАКО КОЛА 93“ СТРУГА

МК/Т/ 2009/134

МК/Т/ 2009/135

ДПТУ „КЕНДИ“ дооел експорт - импорт

МК/Т/ 2009/264

ДПТУ Глобал Креатива ВиС Скопје

МК/Т/ 2008/1152

ДПТУ Дигинет ДОО Струмица

МК/Т/ 2009/246

ДПТУ КОРО КОМПАНИ - Конимекс и други

МК/Т/ 2009/317

Д-р Светослав Маџаров

МК/Т/ 2009/149

Дрита комерц ДООЕЛ

МК/Т/ 2009/385

**Друштво за информатичка технологија
СЕАВУС ДООЕЛ Скопје**

МК/Т/ 2009/123

МК/Т/ 2009/221

**Друштво за информатички инженеринг и
консалтинг Нет-Бит доо Скопје**

МК/Т/ 2009/175



Друштво за осигурување АЛБСИГ АД
Скопје

МК/Т/ 2009/265

Друштво за производство и трговија
ТАБХЕМИНГ ДОО Тетово

МК/Т/ 2009/163

Друштво за производство, промет и услуги
МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје

МК/Т/ 2009/144

МК/Т/ 2009/145

МК/Т/ 2009/146

МК/Т/ 2009/147

МК/Т/ 2009/148

МК/Т/ 2009/206

Друштво за производство, трговија и услуги
ДЕВОЛЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-
импорт Куманово

МК/Т/ 2009/211

МК/Т/ 2009/212

МК/Т/ 2009/213

МК/Т/ 2009/216

МК/Т/ 2009/217

МК/Т/ 2009/218

МК/Т/ 2009/219

МК/Т/ 2009/220

Друштво за производство, трговија и услуги
ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово

МК/Т/ 2009/143

Друштво за производство, трговија и услуги
на големо и мало МУЛТИПРОМ ДООЕЛ
експорт-импорт Скопје

МК/Т/ 2009/283

МК/Т/ 2009/284

Друштво за промет и услуги ФОБАС
КОМПАНИ ДОО

МК/Т/ 2009/355

Друштво за реклама и издаваштво
АМПТЕАМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје

МК/Т/ 2008/1914

Друштво за спроведување на оспособување
на кандидати за возачи АМСМ УСЛУГИ Авто
Школа ДОО Скопје

МК/Т/ 2008/1924

Друштво за странски јазици и услуги
АНГЛИСКИ ПАРТНЕРИ ИНТЕРНЕШНЕЛ
ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2009/300

Друштво за трговија на големо и мало во
земјата и востранство, услуги и сервисирање
на машини ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА

ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

МК/Т/ 2008/1685

Друштво за трговија и производство
МАКПРОГРЕС ДОО Винаца

МК/Т/ 2009/386

МК/Т/ 2009/387

МК/Т/ 2009/388

Друштво за трговија и услуги АКАДЕМИЈА
ЗА ПРОТОКОЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје

МК/Т/ 2009/159

Друштво за трговија и услуги БОЈАН
ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје; Трговско
друштво за производство, проет и услуги
Калем Адил РИЧЧИ Охрид ДООЕЛ; Трговско
производно и услужно друштво Менде
БЕБА-ПРОМ увоз-извоз Битола ДООЕЛ and
Друштво за производство, промет и услуги
САБА КОМ ДООЕЛ Тетово

МК/Т/ 2009/191

Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ
Скопје, Подружница 1-ЧАСОВНИЧАР ВОЧ

МК/Т/ 2008/1673

Друштво за трговија и услуги МАСТЕР
ИНТЕР ДООЕЛ

МК/Т/ 2005/1042

Друштво за трговија и услуги ФЛАМИНГО
ДОО

МК/Т/ 2009/350

МК/Т/ 2009/351

Друштво за трговија на големо и мало Д-Г
СТЕП увоз-извоз ДОО Скопје

МК/Т/ 2009/282

Друштво за трговија, услуги и производство
ШАТЦИ ДОО Тетово

МК/Т/ 2009/229

Друштво за угостителски и други услуги
производство и промет на големо и мало
СКИ ЦЕНТАР КОЖУФ АД Кавадарци

МК/Т/ 2009/156

Друштво за угостителство, трговија и
информатика БОНДЕКС ДОО извоз-увоз
Скопје

МК/Т/ 2009/340

ЕКО ИНВЕСТ ДОО Скопје

МК/Т/ 2008/1760

Здружение за заштита на здравјето
„ЛЕКУВАЊЕ СО ПРАНА”

МК/Т/ 2009/262



ЗЛАТЕВСКИ ЛЈУБИША	МК/Т/ 2008/1901	Радиодифузно Друштво НАША ТВ ДОО Скопје	МК/Т/ 2009/151 МК/Т/ 2009/152 МК/Т/ 2009/153
ЗЛАТНА ПЧЕЛА дооел Скопје	МК/Т/ 2009/154		
Ибиши Ариф	МК/Т/ 2009/89 МК/Т/ 2009/90	С енд Б Трејд Скопје	МК/Т/ 2006/995
Импераил Тобако ТКС а.д.	МК/Т/ 2009/267 МК/Т/ 2009/292	СЕТ ПЦ ЦЕНТАР ДОО увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2009/194
ЈП Комунална хигиена - Скопје	МК/Т/ 2009/224	СИМИТ - ШПЕД ДОО	МК/Т/ 2009/141
КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје	МК/Т/ 2008/1635	СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во приватна сопственост увоз-извоз Скопје	МК/Т/ 2008/1726
КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје	МК/Т/ 2009/136	СОЛИД ДОО Скопје	МК/Т/ 2009/255
КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје	МК/Т/ 2009/137	СПЕД ДОО увоз-извоз	МК/Т/ 2009/176
КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје	МК/Т/ 2009/138	СТАТЕР БАНКА АД Куманово	МК/Т/ 2008/1966
ЛИОН ДОО	МК/Т/ 2009/293 МК/Т/ 2009/294 МК/Т/ 2009/295 МК/Т/ 2009/303	СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ	МК/Т/ 2009/260 МК/Т/ 2009/261
Македонска берза на хартии од вредност АД Скопје	МК/Т/ 2009/247 МК/Т/ 2009/248 МК/Т/ 2009/249	СУЗАНА ГУЛЕВСКА	МК/Т/ 2009/342
МАКПРОГРЕС ДОО	МК/Т/ 2009/368	ТИТАН МАК ДООЕЛ	МК/Т/ 2008/1269
МП Компјутери	МК/Т/ 2008/1783	Трговско Друштво за производство, промет и услуги ФАЛКОН ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје	МК/Т/ 2009/257
Осигурително брокерско друштво Мобилити Брокер АД - Скопје	МК/Т/ 2008/1923	Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН- АГРОПЛОД ДОО увоз-извоз Ресен	МК/Т/ 2009/171 МК/Т/ 2009/172
ПАН ПЛАН ТП	МК/Т/ 2008/1958	Туристичка агенција Нет Бај доо	МК/Т/ 2008/1069
ПРОЛЕТ КОМПАНИ ДООЕЛ ОХРИД	МК/Т/ 2009/291 МК/Т/ 2009/311	Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.	МК/Т/ 2009/223 МК/Т/ 2009/232
		Центар за Економски анализи	МК/Т/ 2009/235



ТРГОВСКИ МАРКИ

Во согласност со членот 147 од Законот за индустриската сопственост (“Службен весник на Република Македонија”, бр.47/02, 42/03 и 09/04), Државниот завод за индустриска сопственост ги објавува податоците за признаените права на трговски марки.

Податоците се означени со INID* кодови за трговски марки (WIPO standard ST.60):

- (111) Регистарски број на документот
- (151) Дата на регистрирање
- (181) Дата на важење (очекувано)
- (186) Дата на истекот на продолжувањето (очекувано)
- (210) Број на пријавата
- (220) Дата на поднесување
- (230) Дата на изложбено или саемско првенство
- (300) Право на првенство: дата, држава, број
- (450) Дата на објавување
- (510, 511) Броевите на класите по меѓународната класификација на производи и услуги (Ничанска) и список на производите и услугите
- (540) Изглед на трговската марка, транскрипција и превод
- (551) Ознака за пријава на колективена трговска марка
- (560) Ознака за тродимензионална трговска марка
- (580) Дата на донесување решение со кое се впишува секоја промена во регистарот
- (591) Назначување на бојата, односно комбинациите на бои
- (600) Податоци за пријавата поднесена до СЗП на СФРЈ (дата ex-YU број на пријавата/исправа/решение)
- (732) Носител на правото
- (740) Застапник
- (770) Име и адреса на претходниот носител
- (791) Име и адреса на стекнувачот на лиценцата

* Internationally agreed Numbers for the Identification of Data

- (111) **16386** (151) 09/09/2009
 (210) ТМ 2002/488 (220) 24/06/2002
 (181) 24/06/2012
 (450) 31/10/2009
 (732) **NBA Properties, Inc. Olympic Tower, 645 Fifth Avenue, New York, New York, 10022, US**
 (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
 (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 звучни, видео, компјутерски и ласерски дискови, претходно снимени аудио и видео касети, претходно снимени звучни и видео ленти, претходно снимени компакт дискови, претходно снимени компјутерски дискови, се во врска со кошарката; прибор за компјутери, како што се подлошки за глумчиња, кутии за дискети, кутии за пренос на компјутери, подлошки за рачните зглобови пред тастатурата, картонски рамки за монитори за компјутери, а се во врска со кошарката; компјутерски програми за пружање информации, статистички и/или останати податоци за кошарката, компјутерски софтвери што се однесуваат на кошарката, имено за заштита и одморање на екранот (screensavers); софтвери за видео игри; носачи на видео игри и уреди за видео игри за користење телевизор; радио уреди и телефони; двогледи; очила за заштита од сонце; рамки за очила; ленти и синџирчиња за носење очила, футроли и кутии за очила; магнети; кредитни картички и магнетски телефонски картички, видео снимки, наменски видео снимки и звучни записи од подрачјето на кошарката што се достапни преку глобалната компјутерска мрежа; компјутерски софтвери за пружање информации, статистички и останати податоци, бази на податоци, бази на статистички и останати податоци, размена на информации и интерактивна размена на информации во областа на кошарката достапни преку глобалната компјутерска мрежа; компјутерски софтвери за игри, програми за видео игри, интерактивни видео игри и софтвери за останати игри кои се достапни преку глобалната компјутерска мрежа; компјутерски софтвери кои се користат како заштита за екранот (screensavers), позадини на екранот, рамки за пребарувачи, и гранични достапни преку глобалната компјутерска мрежа

кл. 16 публикации и печатени работи, и тоа кошаркарски картички за размена, картички за

размена што се однесуваат на танцови групи, картички за размена со сликички на маскоти, картички за размена од подрачјето на забавата, налепници, ознаки, пригодни кошаркарски марки, колекционерски картонски дискови за размена, сидно информативни плочи, прицврстувачки потсетници, самолепливи потсетници, разгледници, одложувачи од хартија и пластика, картичкизапораки, картизаиграње, информативни подлошки, хемиски моливи со тркалца, моливи, држачи на моливи и хартија, стоечки плочи, самолепливи албуми, гумени ознаки, хартиени транспаренти и знаменца, означувачи на страници за книги, повези со три надворешни прстени, омоти за списи, роковници и тетратки со повез и/или обработени со жичани спирали, роковници, врамени и неврамени фотографии, постери, календари, смешни налепници, обвивки за книги, хартија за завиткување, дневници на активности за деца, статистички книги, водачи низ кошарката и референтни книги за кошарка, часописи од подрачјето на кошарката, пригодни програми за игри, хартиени декорации, роковници за канцеларии, статистички листови со кошаркарски теми, билтени и памфлети од областа на кошарката; банковни чекови, обвивки за чековни книшки, кредитни картички и немагнетски телефонски картички, електронски публикации од типот на часописи и билтени од областа на кошарката достапни преку глобалната компјутерска мрежа; книги за бојење од типот на цртежи и слики достапни преку глобалната компјутерска мрежа; детски книги за бојење; каталози

кл. 25 обувки и облека, и тоа чорапи, чевли, кошаркарски обувки, кошаркарски патики, маици со куси ракави, маици, пуловери од памук, панталони за појачано потење, панталони, горни делови на тренерки, трико маици, шортцеви, пиџами, спортски маици и кошули, маици за рагби, волнени маици, појаси, вратоврски, ноќни кошули, костуми за загревање, панталони за загревање, горни делови на облекло за загревање, јакни, ветровки, капути, штитници за брада од ткаенина, потници за глава и рачни зглобови, кеџели, боксерски шортцеви, спортски панталони, капи, греачи за уши, ракавици, ракавици без прсти, ткаени шортцеви и шортцеви од трикотажа

кл. 28 играчки, игри, спортски артикли, а особено: кошаркарски топки, топчиња за голф, топки за играње на отворено игралиште, спортски топки, гумени топки и топки од пенести материи кои силно отскокнуваат, кадифени топки, мрежички за обрачи на кошевите, табли за кошеви, пумпи за пумпање кошаркарски топки и игли за истите, стапови за голф, торби за голф, палици за удирање во голфот, подарок пакети со топки за голф со алати за поправка на теренот, и/или со означувачи на почетните точки или топчиња, прибор за голф, и тоа: навлаки за торби за голф, футроли за глави на стаповите, ракавици за голф, футроли за топчиња за голф, ознаки за велосипеди, електронска столна кошарка, столна кошарка, кошаркарски играчки што се играат на плоча, уреди за електронски видео играчки,

кошаркарска опрема која се состои од мрежичка и свирче, кукли, акциони играчки, полнети играчки, сложувалки и украси за божиќно дрво; акциони игрички, игри за видео играчници, игри за забава на возрасни и деца, останати информациски игри и игри со плоча достапни преку глобалната компјутерска мрежа

кл. 41 услуги на разонода и образование од типот на директен телевизиски и радио пренос од областа на кошарката и прикажување во живо на кошаркарски натпревари, игри и турнири; продукција и дистрибуција на радио и телевизиски преноси на кошаркарски натпревари, настани и програми од областа на кошарката; водење и организирање кошаркарски центри и центри за обука на тренери, како и центри за водење и организирање кошаркарски приредби, web-страници кои прикажуваат најинтересни телевизиски снимки, најинтересни интерактивни телевизиски снимки, видео записи, наменски видео записи, избор на најинтересни интерактивни видео записи, радио програми и нивни најзанимливи делови, звучни записи од областа на кошарката; web-страници со информации, статистички податоци, бази на информации, бази на статистички информации, размена на информации и интерактивна размена на информации од областа на кошарката, што ја обезбедуваат on-line компјутерската база на податоци од областа на кошарката; web-страници со on-line компјутерски игрички, видео игри, интерактивни видео игри, акциони игри, игри за видео играчници, игри за забава на возрасни и деца, игри на плочи и останати игри, како и книги за боење од типот на цртежи и слики; пружање информации од областа на кошарката преку глобалната компјутерска мрежа

(111) **16531** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2006/476 (220) 25/04/2006
(181) 25/04/2016
(450) 31/10/2009

(732) Трговско друштво „С енд Б Трејд“ ДООЕЛ Скопје
ул. Владимир Комаров бр. 18/а-1/16, МК

(540)



(591) повеќе нијанси на темно и светло сина, модра и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 минерална и сода вода

(111) **16397** (151) 10/08/2009
(210) ТМ 2006/698 (220) 06/07/2006
(181) 06/07/2016
(450) 31/10/2009

(732) **F.HOFFMAN-LA ROCHE AG CH-4058 Basel Grenzacherstr. 124, CH**

(740) Петре Шилегов, адвокат Бул.К.Ј.Питу бр.17 лок 33, 1000 Скопје, 1000

(540)

BON VITA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња; фластери; материјали за завои; материјали за пломбирање заби и забарски смоли; средства за дезинфекција; препарати за уништување штетници; фунгициди, хербициди

(111) **16446** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2007/293 (220) 02/04/2007
(181) 02/04/2017
(450) 31/10/2009

(732) **Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia, Calle 73 No. 8-13, Bogota D. C. , CO**

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе и замена за кафе

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(111) **16444** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2007/337 (220) 20/04/2007
(181) 20/04/2017
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за трговија и маркетинг СТУДИО МОДЕРНА ДООЕЛ Скопје ул. Иво Лола Рибар бр.72, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта, кафена, сина, бела, црна и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски, ветеринарни и хигиенски производи; диететски супстанции за медицинска употреба, храна за доенчиња; фластери, материјали за преврзување; материјали за пломбирање заби и за забни отисоци; дезинфекциски средства; производи за уништување животински штетници; фунгициди, хербициди

кл. **8** рачни алати и уреди на рачен погон; ножеви, вилушки и лажици; ладно оружје; бричеви, механички и електрични апарати за бричење

кл. **10** хируршки, медицински, забарски и ветеринарни, апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски производи; прибор за шиене рани

кл. **16** хартија, картон и производи од материјалите што не се опфатени во другите класи; печатарски производи; производи за подврзување книги; фотографии; прибор за пишување; лепила (лепливи материји за производство на хартиена стока или за домаќинство); сликарски прибор; четкички; машини за пишување и канцеларски прибор (со исклучок на мебелот); опрема за настава и обука (со исклучок на апарати); пластични материјали за амбалажа (не се опфатени во другите класи); карти за играње; печатарски букви; клишиња

кл. **20** мебел, огледала, рамки; производи што не се опфатени со другите класи, од дрво, тапа, трска, грмушки, слонова коска, кожа од желка, амбра, седеф, морска пена, надоместоци од сите тие материјали или производи од пластични маси

кл. **21** прибор и садови за домаќинство или за кујна (не се од благородни метали и не се обложени со метал); чешел и сунгер; четки (со исклучок на четкички за сликање); материјали за четки; прибор за чистење; жица за стружење паркет; сурово или полуобработено стакло (со исклучок на градежно стакло); стаклени производи, порцелански садови и керамички садови кои не се опфатени со другите класи

кл. **24** ткаенини и текстилни производи кои не се опфатени со другите класи; прекривки за маси и кревети

кл. **25** облека, обувки, покривачи за глава /шапки, капи/

кл. **27** килими, простирки, рогозини, линолеуми и други прекривачи за подови; ѕидни тапети кои не се од текстил

кл. **28** играчки и игри; гимнастички и спортеки артикли кои не се опфатени со другите класи; украси за божиќни дрвја

кл. **35** огласување и рекламирање; водење на комерцијална дејност; комерцијална администрација; уредувачка дејност

кл. **38** телекомуникации

(111) **16394**

(210) ТМ 2007/518

(151) 10/08/2009

(220) 13/06/2007

(181) 13/06/2017

(450) 31/10/2009

(732) **Акционерско друштво за приредување на игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА, Скопје ул. „Маршал Тито“ бр.11а, 1000 Скопје, МК**

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ ул.„Вељко Влаховик“ 4/ 1-1, 1000, Скопје**

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **28** базени; билијар, гимнастички справи, голф, друштвени игри, игри, јадици, јадици за риболов, лулашки, мамки за лов или риболов, маси за пинг - понг, мечување, мрежи /спортски прибор/, перки за пливачи, пехари за успех во игрите, подвижни играчки, риболов, скии за вода, скии за сурфинг, тобогани, телесни вежби (направи за телесни вежби), фудбал /собен/ (маса за собен фудбал), штица со едра, штици за отскокнување /спортски реквизити/

кл. **35** изложби

кл. **41** кампови за летување (услуги на камповите за летување) /забава/, кампови за спортско усовршување, клубови (услуги на клубови) /забава или одгледување/, забавни паркови, дискотеки (услуги на дискотеките), голф (користење на терените за голф), вариети, изложби (организирање изложби), кино сали, /користење кино сали/, натпревари (организирање натпревари) /обука или забава/, разонода, слободно време (услуги врзани за исполнување на слободното време), конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), нуркачка опрема (изнајмување нуркачка опрема), планирање приеми /забава/, приредби (одржување приредби), семинари (организирање и водење семинари), симпозиуми (организирање и водење симпозиуми); спортски натпревари (организирање спортски натпревари), спортска опрема (изнајмување спортска опрема), спортска опрема (користење спортска опрема)

кл. **43** хотели, хотелски резервации, услуги за подготвување храна и пијалаци; привремено сместување; изнајмување сали за состаноци; кампови (користење терени за кампување); кампови за летување (услуги на камповите за летување); ресторани; гостилници; кафеани; одморалишта; шанк-барови; клубови за средби

(111) **16431** (151) 18/08/2009
(210) ТМ 2007/979 (220) 10/10/2007
(181) 10/10/2017
(450) 31/10/2009

(732) „GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial Company of Cosmetics, Garments, House and Pharmaceutical Articles” Maroussi Attikis Str. Amarousiou-Halandriou 26, Athens, GR

(740) Валентина Јовановска Василева, адвокат ул. Маршал Тито бр. 53/1 1000 Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, црвена, светло и темно кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 различни алуминиумски фолии за домашна употреба, за заштита и конзервирање стоки и производи

(111) **16577** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2007/1047 (220) 01/11/2007
(181) 01/11/2017
(450) 31/10/2009

(732) Сашо Спасовски ул. Иво Рибар Лола 90/4-1 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

BIOSEPT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицинска употреба, диететски супстанции што се користат во медицината, фластери, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

(111) **16530** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2007/1165 (220) 30/11/2007
(181) 30/11/2017
(450) 31/10/2009

(732) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

TOYOTA URBAN CRUISER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 автомобили и нивни структурни делови

(111) **16391** (151) 10/08/2009
(210) ТМ 2008/133 (220) 13/02/2008
(181) 13/02/2018
(450) 31/10/2009

(732) Јасна Петков Стојановиќ ул. Трифун Хаџијанев бр. 3/14, 1000 Скопје, МК

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ ул. ”Вељко Влаховиќ” 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

HPJ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 автомобилисти (облека за автомобилисти), блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека /облека што се прилепува на телото/, околувратници од пердуви или крзно, велови /предмети за облекување/, велосипедисти (облека за велосипедисти), влечки, вметнати делови на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски, вратоврски за кошули, врвови на обувки, габарден /предмети за облекување/, гаќички со пелени за доенчиња, гимнастика (гимнастички патики), горна облека, горни капути /палета/, готови постави /дел од облека/, градници, доколеници /гамаша/, долна облека, долна облека за впивање пот, домашни фустани, ѓонове, елеци, женски гаќи, женски градници /долна облека/, женски капи, женски наметки за бања, женски поткошули, женски шалови од крзно, затегнувачи, затегнувачи од еластична ткаенина, здолништа, канцеларки вреќички обложени со крзно /за затоплување на нозете/ не се на електрично греење, капење (капи за капење), капење (костуми за капење), капење (машки гаќички за капење), капење (наметки за бања), капење (чевли за капење), капи /беретки/, капути, качулки /предмет за облекување/, коленици, комбинезони за скијање на вода, комбинезони /женска долна облека/, комбинезони /облека/, конфекциска облека, коприни /мали велови/, костуми, кошули, кошули (одделно направени градни делови од кошули), кошули (пластрони за кошули), крзна /предмет за облекување/, крзнени наметки /палта/, кружни капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи, ленти за глава (детали на облеката), манжетни /од предмети за облекување/, манипули /украси од ткаенина што ги носат свештениците на раката



за време на миса/, машки гаќи, машки наметки, морнарски блузи /палта/, муфови /предмети за облекување/, наметки за бања (сандали за бања), наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки, обувки (горни делови на обувките), обувки (кожена лента зашиена на работ на горниот дел заради зацврстување на ѓонот), обувки (кожени горни делови на обувките), обувки (метални делови на обувките), обувки (топуци за обувки), обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од текстил, пелерини, периферии за шапки, петици, пиџами, плажа (обувки за плажа), планинарски чевли, платнени чевли /чевли за качување/, подврски (држачи за машки чорапи), појаси /предмети за облекување/, покривки за уши /предмети за облекување/, поткошули, потници за под пазуви, подздолништа, предмети за облекување, престилки /предмети за облекување/, пуловери, пуловери без ракави, ракавици без прсти /работнички ракавици/, ракавици /предмети за облекување/, колани, сандали, свештеничка облека (пелерина со качулка), свилени шамии, сенила за капи, спортски обувки, спортски шорцеви, средства против лизгање на обувките, тоги, топуци, трикоа /гимнастички дресови, маици/, трикотажени предмети за облекување, туника /предмети за облекување/, униформи, француски капи, хартиена облека, цилиндри, чевли, чизми, чизми (горни делови на чизми /сари/), чизмички, чорапи, чорапи (петици за чорапи), чорапи (подврски за чорапи), чорапи против потење, шалови, шамии за на врат, шапки, широки појаси /ленти/, џебови на облека

- | | |
|---|------------------|
| (111) 16392 | (151) 10/08/2009 |
| (210) ТМ 2008/134 | (220) 13/02/2008 |
| | (181) 13/02/2018 |
| | (450) 31/10/2009 |
| (732) Јасна Петков Стојановиќ ул. Трифун Хаџијанев бр. 3/14, 1000 Скопје, МК | |
| (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ | |
| ул."Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје | |
| (540) | |

HGRANTIES HIGIENIC PANTIES

- (551) индивидуална
(510, 511)

кл. 25 автомобилисти (облека за автомобилисти), блузи, блузи /работнички кошули/, боди облека /облека што се прилепува на телото/, околувратници од пердуви или крзно, велови /предмети за облекување/, велосипедисти (облека за велосипедисти), влечки, вметнати делови на кошули, внатрешни ѓонови, вратоврски, вратоврски за кошули, врвови на обувки, габарден /предмети за облекување/, гаќички со пелени за

доенчиња, гимнастика (гимнастички патики), горна облека, горни капути /палета/, готови постави /дел од облека/, градници, доколеници /гамаши/, долна облека, долна облека за впивање пот, домашни фустани, ѓонови, елечи, женски гаќи, женски градници /долна облека/, женски капи, женски наметки за бања, женски поткошули, женски шалови од крзно, затегнувачи, затегнувачи од еластична ткаенина, здолништа, канцеларки вреќички обложени со крзно /за затоплување на нозете/ не се на електрично греење, капење (капи за капење), капење (костуми за капење), капење (машки гаќички за капење), капење (наметки за бања), капење (чевли за капење), капи /беретки/, капути, качулки /предмет за облекување/, коленици, комбинезони за скијање на вода, комбинезони /женска долна облека/, комбинезони /облека/, конфекциска облека, коприни /мали велови/, костуми, кошули, кошули (одделно направени градни делови од кошули), кошули (пластрони за кошули), крзна /предмет за облекување/, крзнени наметки /палта/, кружни капи, куси блузи, куси капути /сакоа/, куси спортски палта со качулки /палета/, куси чорапи, ленти за глава (детали на облеката), манжетни /од предмети за облекување/, манипули /украси од ткаенина што ги носат свештениците на раката за време на миса/, машки гаќи, машки наметки, морнарски блузи /палта/, муфови /предмети за облекување/, наметки за бања (сандали за бања), наметки за дожд, наметки /облека/, нараквици од волна /плетени/, обвивки од текстил, обувки, обувки (горни делови на обувките), обувки (кожена лента зашиена на работ на горниот дел заради зацврстување на ѓонот), обувки (кожени горни делови на обувките), обувки (метални делови на обувките), обувки (топуци за обувки), обувки за плажа, обувки за скијање, обувки за фудбал, обувки за фудбал (крампони на обувките за фудбал), патики, пелени за бебиња (не се од хартија), пелени за новороденчиња, пелени од текстил, пелерини, периферии за шапки, петици, пиџами, плажа (обувки за плажа), планинарски чевли, платнени чевли /чевли за качување/, подврски (држачи за машки чорапи), појаси /предмети за облекување/, покривки за уши /предмети за облекување/, поткошули, потници за под пазуви, подздолништа, предмети за облекување, престилки /предмети за облекување/, пуловери, пуловери без ракави, ракавици без прсти /работнички ракавици/, ракавици /предмети за облекување/, колани, сандали, свештеничка облека (пелерина со качулка), свилени шамии, сенила за капи, спортски обувки, спортски шорцеви, средства против лизгање на обувките, тоги, топуци, трикоа /гимнастички дресови, маици/, трикотажени предмети за облекување, туника /предмети за облекување/, униформи, француски капи, хартиена облека, цилиндри, чевли, чизми, чизми (горни делови на чизми /сари/), чизмички, чорапи, чорапи (петици за чорапи), чорапи (подврски за чорапи), чорапи против потење, шалови, шамии за на врат, шапки, широки појаси /ленти/, џебови на облека

(111) **16538** (151) 23/09/2009
(210) ТМ 2008/144 (220) 13/02/2008
(181) 13/02/2018
(450) 31/10/2009
(732) Друштво за промет и услуги КХЛП ДООЕЛ
експорт-импорт ул. Вељко Влаховиќ бр.7-2/17,
Скопје, МК
(540)

APOLLONIA

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот
кл. 41 образовни услуги; обука; забава; спортски
и културни активности; коцкарници, клубови,
лотарии
кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) **16465** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/248 (220) 06/03/2008
(181) 06/03/2018
(450) 31/10/2009
(732) Агенција за обезбедување на имоти и лица
ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
бул. Партизански одреди бб, Пошта 5, Скопје,
МК
(540)



(591) златна, црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 41 образовни услуги, подготвување настава,
забава, спортски и културни активности
кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за
заштита на имот и лица, лични и општествени
услуги што даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

(111) **16452** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/389 (220) 14/04/2008
(181) 14/04/2018
(450) 31/10/2009
(732) MEGGLE AG Megglestrasse 6-12, 83512
Wasserburg, DE
(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
(540)

VITA DRINK

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 млеко и млечни производи, особено
пијалаци од сирутка и пијалаци од сирутка со
додадено овошје

(111) **16396** (151) 18/08/2009
(210) ТМ 2008/392 (220) 15/04/2008
(181) 15/04/2018
(450) 31/10/2009
(300) 006474341 29/11/2007 ЕМ
(732) Thomson Reuters Finance S.A. Landis & Cyr-
Strasse 3, CH-6300 Zug, CH
(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА
ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА
СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301, ул.29
Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје
(540)

THOMSON-REUTERS

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 аудио компакт дискови; видео компакт
дискови; компакт дискови за читачка меморија;
компјутерски оперативни програми; компјутерски
програми; компјутерски софтвер поврзан со
собирање и распределба на податоци, финансиски
берзи, работа со акции, работа со обврзници,
финансиски трансакции, новински агенции,
право, здравствена заштита, осигурување, наука,
општествена наука, фармацевтски производи;
магнетни медиуми за податоци; оптички медиуми
за податоци; магнетни дискови; магнетни
шифрирани картички; интерфејс за компјутери;
телепринтери; телекомуникациски апарати и
инструменти; компјутери; компјутерски тастатури;
компјутерски периферни уреди; принтери
за употреба со компјутери; модеми; глумче;
компјутерски терминали
кл. 16 книги; списанија; изданија; фотографии
кл. 35 огласување; ширење на рекламни
материјали; деловни проценки; деловни
информации; деловни истраги; деловна



администрација; рекламна информација; економско предвидување; изнајмување на канцелариски машини и опрема; деловно пребарување; статистички информации; услуги за преглед на здравствени трошоци за здравствена заштита и информации за здравствени барања и осигурување и информации за контролирање на лекарски трошоци, мерење на здравствените пазари и истражувачки цели

кл. 36 финансиска анализа; финансиска консултација; фискална проценка; проценка на берза; електронски трансфер на средства; осигурување

кл. 37 инсталација, одржување и поправка на компјутерски системи

кл. 38 телекомуникациски услуги; емитување; комуникација со компјутерски терминали; пренос на пораки, информации и слики со помош на компјутер; електронска пошта; праќање пораки; новински агенции; изнајмување на апарати за праќање пораки; телеграфски услуги; кабелски услуги

кл. 42 изнајмување пристап до компјутерска база на податоци; компјутерско програмирање; изнајмување на компјутери; дизајн на компјутерски софтвер; преработка на компјутерски софтвер; услуги за репортажа; изнајмување на компјутерски софтвер; услуги за компјутерско истражување

кл. 44 услуги за лакарски и здравствени информации; услуги за здравствена консултација; обезбедување на здравствени статистички извештаи

кл. 45 услуги за компјутеризирано правно истражување

- (111) **16549** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/450 (220) 24/04/2008
(181) 24/04/2018
(450) 31/10/2009
(732) **ЗИРААТ БАНКА АД СКОПЈЕ ул. Железничка Бр.8 1000 Скопје, МК**
(540)



(591) бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани со недвижен имот

- (111) **16441** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/613 (220) 05/06/2008
(181) 05/06/2018
(450) 31/10/2009

(732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

ХЕЛОУ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетки носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апарати што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати гаснење пожар

кл. 38 телекомуникации

- (111) **16440** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/623 (220) 05/06/2008
(181) 05/06/2018
(450) 31/10/2009

(732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, темно зелена, светло зелена, бела, сива и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти, научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетки носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апарати што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати гаснење пожар

кл. 38 телекомуникации

(111) **16439** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/624 (220) 05/06/2008
(181) 05/06/2018
(450) 31/10/2009

(732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија**
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул."Максим Горки" бр.
18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сива, темно сива и светло сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски, оптички за мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметане и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати гаснење пожар

кл. **38** телекомуникации

(111) **16462** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/625 (220) 05/06/2008
(181) 05/06/2018
(450) 31/10/2009

(732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија**
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул."Максим Горки" бр.
18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, светло зелена, темно зелена, бела, сива и
жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски, оптички за мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметане и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати гаснење пожар

кл. **38** телекомуникации

(111) **16438** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/626 (220) 05/06/2008
(181) 05/06/2018
(450) 31/10/2009

(732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија**
АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15,
1000 Скопје, МК

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул."Максим Горки" бр.
18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела, сива, темно сива и светло сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти, научни,
поморски, геодетски, електрични, фотографски,
кинематографски, оптички за мерење,
сигнализација, контрола (инспекција), спасување
и настава, апарати за снимање, пренос и
репродукција на звук или слика, магнетки носачи
на податоци, дискови за снимање, автоматски
машини и механизми за апарати што се активираат
со монети или жетони, регистар каси, машини за
сметане и опрема за обработка на податоци и
компјутери, апарати гаснење пожар

кл. **38** телекомуникации

(111) **16466** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/677 (220) 12/06/2008
(181) 12/06/2018
(450) 31/10/2009

(300) 307 80 975.7 13/12/2007 DE

(732) **ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG Am**
Ahlmannkai, 24768 Rendsburg, DE

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје

(540)

XTRADRAIN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **6** обични метали и нивните легури; градежни
материјали од метал, особено олуци, одводни
канали и шахти, нивни капаци, како и делови од
горенаведените производи



кл. 17 каучук, гума, пластика и производи направени од истите материјали; пластика во истисната форма (полу-готови производи); материјал за пакување, пломбирање и изолација; особено пломби и пломбирачки материјали; флексибилни цевки (неметални)

кл. 19 градежни материјали (неметални), особено направени од цемент, пластика и пластичен цемент, особено олуци, одводни канали и шахти, како и нивни капацы

(111) 16467 (151) 02/09/2009
(210) TM 2008/695 (220) 20/06/2008
(181) 20/06/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited Danson Lane, Hull, HU8 7DS, UK**

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)

DETTOL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење и рибане и абразивни препарати; препарати за белење; детергенти; препарати за перење; сапуни; сапуни за раце; гелови за тело; гелови за туширање; средства за тоилет; препарати за нега на кожа; дезодоранси за лична употреба; пасти за заби; средства за чистење на уста; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во кои има вбригано препарати за чистење; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во кои има вбригани дезинфектанти за чистење

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; антисептички препарати, анти-бактериски препарати, дезинфекциски препрати, гермициди; санитарии за раце; инсектициди и митициди; одбивачи на инсекти; препарати за уништување и одвраќање бактерии; фунгициди; препарати за освежување воздух, препарати за прочистување воздух; дезодоранси (различни од оние за лична употреба); спрејови за неутрализирање, контролирање или редуцирање на алергенси; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во кои има вбригани дезинфекциски препарати за хигиенска употреба

(111) 16468 (151) 02/09/2009
(210) TM 2008/696 (220) 20/06/2008
(181) 20/06/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Reckitt & Colman (Overseas) Limited**

Danson Lane, Hull, HU8 7DS, UK

(740) ЈОАНИДИС ЈОВАН, АДВОКАТ ул. "Орце Николов" 1556, 1000, Скопје

(540)



(591) бела, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за чистење и рибане и абразивни препарати; препарати за белење; детергенти; препарати за перење; сапуни; сапуни за раце; гелови за тело; гелови за туширање; средства за тоилет; препарати за нега на кожа; дезодоранси за лична употреба; пасти за заби; средства за чистење на уста; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во кои има вбригано препарати за чистење; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во кои има вбригани дезинфектанти за чистење

кл. 5 фармацевтски, ветеринарни и санитарни препарати; антисептички препарати, анти-бактериски препарати, дезинфекциски препрати, гермициди; санитарии за раце; инсектициди и митициди; одбивачи на инсекти; препарати за уништување и одвраќање бактерии; фунгициди; препарати за освежување воздух, препарати за прочистување воздух; дезодоранси (различни од оние за лична употреба); спрејови за неутрализирање, контролирање или редуцирање на алергенси; штофови, крпи, ткаенини и сунѓери во кои има вбригани дезинфекциски препарати за хигиенска употреба

(111) 16469 (151) 02/09/2009
(210) TM 2008/715 (220) 25/06/2008
(181) 25/06/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Ford Models, Inc. 111 5th Avenue, New York, NY 10003, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

FORD MODELS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 услуги за забава, имено подготвување и одржување натпревари и избор на модни манекени

(111) **16470** (151) 02/09/2009
 (210) ТМ 2008/755 (220) 01/07/2008
 (181) 01/07/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **ASTRAZENECA UK LIMITED 15 Stanhope Gate London W1Y 1LN, GB**
 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

NEXIUM

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
 фармацевтски производи

(111) **16471** (151) 02/09/2009
 (210) ТМ 2008/756 (220) 01/07/2008
 (181) 01/07/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **ASTRAZENECA UK LIMITED 15 Stanhope Gate London W1Y 1LN, GB**
 (740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ
 ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

SYMBICORT TURBUHALER

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати;
 фармацевтски производи

(111) **16581** (151) 22/09/2009
 (210) ТМ 2008/809 (220) 11/07/2008
 (181) 11/07/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **„МАДОНА '95" ДООЕЛ Ангелина експорт-импорт Скопје Уметничка галерија и антикварница „БЕЗИСТЕН" ул. Вељко Влаховиќ бр. 3 Скопје, МК**
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, (трговски друштва за вршење услуги со уметнички предмети и уметнички слики, антиквитети, уникатен порцелан и стакло, кристални предмети, накит од благороден метал, украсни предмети и предмети за домаќинство и други уникатни предмети)

(111) **16580** (151) 22/09/2009
 (210) ТМ 2008/810 (220) 11/07/2008
 (181) 11/07/2018
 (450) 31/10/2009

(732) **„КАЛАБЕР" ДООЕЛ Скопје Вински ресторан „НАНА" ул. Никола Вапцаров бр. 1 Скопје, МК**
 (540)



(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци,
 привремено сместување

(111) **16390** (151) 10/08/2009
 (210) ТМ 2008/864 (220) 25/07/2008
 (181) 25/07/2018
 (450) 31/10/2009

(732) **МК „ЗЕН" ДОО Штип Бул. Гоце Делчев б.б. Штип, МК**
 (540)



(591) светло сина, окер жолта и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 24 текстил и текстилни производи
 кл. 25 облека



- (111) **16385** (151) 22/07/2009
 (210) ТМ 2008/885 (220) 29/07/2008
 (181) 29/07/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **Сашо Бањански ул.Лесновска бр.9, 1000 Скопје, МК** (540)



- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **34** цигари, тутун, производи за пушачи, кибрит

- (111) **16395** (151) 10/08/2009
 (210) ТМ 2008/912 (220) 30/07/2008
 (181) 30/07/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **ЛАСОИ Д.О.О. Скопје ул. Востаничка бр.57, МК**
 (540)

LASOY

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **3** средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите
 кл. **16** хартија, картони производи од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал
 кл. **42** научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

- (111) **16445** (151) 26/08/2009
 (210) ТМ 2008/975 (220) 04/08/2008
 (181) 04/08/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **Друштво за производство услуги и трговија КРИН ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз с.Беровци, Прилеп, МК**
 (540)



- (591) црна, жолта и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **19** гранит, мермер, травертин, оникс и кварцит
 кл. **35** услуги при продажба на големо и мало со неполирани и полирани плочи изработени во финални продукти

- (111) **16543** (151) 15/09/2009
 (210) ТМ 2008/983 (220) 06/08/2008
 (181) 06/08/2018
 (450) 31/10/2009

- (732) **СЕКЈУРИКОМ МАК ДОО ул.Никола Вапцаров 13-а Скопје, МК**



- (591) црвена и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **44** услуги за надворешно и внатрешно одржување на хигиената
 кл. **45** безбедносни услуги за заштита на имоти и лица, лични и општествени услуги што се даваат на трети лица

- (111) **16447** (151) 26/08/2009
 (210) ТМ 2008/984 (220) 06/08/2008
 (181) 06/08/2018
 (450) 31/10/2009

- (732) **СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО ул.Никола Вапцаров 13-а Скопје, МК**



- (591) црвена и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **44** услуги за надворешно и внатрешно одржување на хигиена
 кл. **45** безбедносни услуги за заштита на имоти и лица, лични и општествени услуги што ги дава на трети лица

(111) **16544** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1000 (220) 07/08/2008
(181) 07/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Лотус Груп ДООЕЛ Скопје ул.Перо Наков 66 (Стар Кванташки), Скопје, МК**
(540)



(591) сина и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **32** минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје, и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

кл. **35** услуги при продажба на големо и мало на минерална и сода вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалаци

(111) **16537** (151) 23/09/2009
(210) ТМ 2008/1006 (220) 07/08/2008
(181) 07/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Тортевска Наташа, ПЕГАСУС комерц-НТ ДООЕЛ Скопје**
Московска 5/2-9, Скопје, МК

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **24** текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со облека, обувки и модни додатоци

(111) **16448** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/1009 (220) 07/08/2008
(181) 07/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ВУД-МАРК-НИК увоз-извоз ДООЕЛ Скопје ул.ВИЧ бр.24/1-14, 1000 Скопје, МК**

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, дрвени плочи /панели/ за домаќинство, дрвени рамки за кревет, закачалки /мебел/, канабиња /дивани/, канцелариски мебел, клупи /мебел/, колички /покуќнина/, комоди, кревети, ормани, ормани со прегради, паравани /покуќнина/, покуќнина, покуќнина (дрвени плочи за покуќнина), покуќнина (полици за покуќнина), полици, пултови, шкафови, школски, килибар, седеф, морска пена и замена на тие материјали или од пластика

кл. **37** градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги, градба (информации за градба), информации врзани со поправка, кујни (опремување кујни), лакирање, покуќнина (одржување на покуќнината), покуќнина (реставрирање на покуќнината), покуќнина (тапацирање на покуќнината), работилница, стилска покуќнина (поправка на стилска покуќнина), столарство, тапетарски поправки

кл. **42** архитектонски консултации, архитектура, декор (дизајн на ентериер), дизајн, цртежи (конструкција), изработка (конструкција), инженерство, графички дизајн, индустриски дизајн

(111) **16472** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1021 (220) 11/08/2008
(181) 11/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **НЕОКОМ АД бул."Кузман Јосифовски Питу" бр.15, Скопје, МК**

(540)



(591) виолетова и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски,



оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување, и настава; апарати и инструменти за спроведување; вклучување, трансфрмирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електроцитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **36** осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи поврзани за недвижен имот

кл. **37** градежни; конструкции, поправки, инсталационски услуги

кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности

кл. **42** научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите, услуги за индустриски анализи и истражувања, проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **16540** (151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1024 (220) 11/08/2008

(181) 11/08/2018

(450) 31/10/2009

(732) **Трговско друштво за промет и услуги СУНИЛЕНС ДООЕЛ извоз-увоз Скопје ул. Качанички пат бб, Индустриска зона Визбегово - Скопје, МК**

(540)

(591) портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** сушен зеленчук, масла и масти за јадење

кл. **30** брашно и производи од жита, производи од тесто, квасец

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со: сушен зеленчук-кромид, масло за јадење, масти-маргарини за пекарство-слаткарство, свеж и сув квасец, пченкарен скроб, брашно, производи од тесто-обланди, сусам, адитиви за пекарство

(111) **16535** (151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1025 (220) 11/08/2008

(181) 11/08/2018

(450) 31/10/2009

(732) **САНМАРТИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Област Студена вода бб, 1200 Тетово, МК**

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат
бул. Партизански одреди бр. 103/26 1000 Скопје

(540)



(591) сива, црна, бела, сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** апарати за зафаќање вода; бањи (греалки за бањи), бањи (инсталации за бањи), бањи (опрема за бањи), бањи на седење (кади за бањи на седење), бањи со вртложни струења на водата, бањи со топол воздух (апарати за бањите со топол воздух), бидеа за миене, вентили, вода (апарати за филтрирање на водата), вода (апарати и инсталации за смекнување на водата), вода (грејачи на вода), вода (инсталации за довод на водата), водоводи, водоводни инсталации, греалки за купатило, даски за ВЦ школки, електрични бојлери, јонизација (апарати за јонизација), кабини за туширање, кади за бањање, кади за бањање (облоги за кади за бањање), кади за бањање во седечка положба, заварување (апарати и инсталации за заварување), вентили за испуштање за инсталации за парно греење, генератори, греалки, греење (електрични апарати за греење), греење (исталации за греење), греење (котли/печки/за греење), греење (уреди за греење), грејачи, грејачки плочки, електрични грејачки нишки, електрични радијатори, радијатори, заварување, котли за греење, котлиња со грејни цевки (бојлери), метални арматури за печки, мешалки, напојување на котли за централно греење, нужници (санитарни чворови), кабини за турски бањи, подлоги за цевки на вода, санитарни чворови, санитарни чворови за мажи (писоари), ВЦ школки, чешми, славини

кл. **20** држачи за крпи, држачи за сапун, држачи за тоалетна хартија, емаилјирано стакло, кади за капење бебиња, канти за отпадоци, керамички производи за домаќинство, миксери, млечно стакло, огледала, мозаици од стакло, порцелански производи, плочки за купатила, силициумови влакна, тоалетен прибор

кл. **35** услуги при продажба на големо и мало со: апарати за зафаќање вода, бањи (греалки за бањи), бањи (инсталации за бањи), бањи (опрема за бањи), бањи на седење (кади за бањи на седење), бањи со вртложни струења на водата, бањи со топол воздух (апарати за бањите со топол воздух), бидеа за миене, вентили, вода (апарати за филтрирање на водата), вода (апарати и инсталации за смекнување на водата), вода (грејачи на вода), вода (инсталации за довод на водата), водоводи, водоводни инсталации, греалки за купатило, даски за ВЦ школки, електрични бојлери, јонизација (апарати за јонизација), кабини за туширање, кади за бањање, кади за бањање (облоги за кади за бањање), кади за бањање во седечка положба, заварување (апарати и инсталации за заварување), вентили за испуштање за инсталации за парно греење, генератори, греалки, греење (електрични апарати за греење), греење (исталации за греење), греење (котли/печки/за греење), греење (уреди за греење), грејачи, грејачки плочки, електрични грејачки нишки, електрични радијатори, заварување, котли за греење, котлиња со грејни

цевки (бојлери), метални арматури за печки, мешалки, напојувањќ на котли за централно греење, нужници (санитарни чворови), кабини за турски бањи, подлоги за цевки на вода, санитарни чворови, санитарни чворови за мажи (писоари), ВЦ школки, славини, држачи за крпи, држачи за сапун, држачи за тоалетна хартија, емаилјирано стакло, кади за капење бебиња, канти за отпадоци, керамички производи за домаќинство, миксери, млечно стакло, огледала, мозаици од стакло, порцелански производи, плочки за купатила, силициумови влакна, тоалетен прибор, градежни материјали, железарија, алати, машини, радијатори, електроди и жици за заварување, електромотори, изолатори, машини и алати за градежништво, изолациони материјали

(111) **16473** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1028 (220) 11/08/2008
(181) 11/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за проектирање, маркетинг и пропаганда ДИВАЈН Зоран ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул.Првوماјска б.б., МК
(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, изработка и продажба на промотивни материјали, книговезнички материјал, фотографии, канцелариски материјал, лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците, сликарски четки, машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви, клишиња

кл. **20** мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали, или од пластика

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи;

канцелариски работи, маркетинг, рекламирање и истражување на пазарот

кл. **37** градежни конструкции; поправки; инсталациски услуги, инженеринг и проектирање на градежни објекти

(111) **16474** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1029 (220) 11/08/2008
(181) 11/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Nova Brands S.A., 14A, rue des Bains L-1212 Luxembourg, LU**

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) светло сина, темно сина, кафена, темно жолта и светло жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** хранливи додатоци за медицинска употреба; диететски супстанции адаптирани за медицинска употреба; храна за бебиња

(111) **16475** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1030 (220) 12/08/2008
(181) 12/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **АГРОТЕХНА АТАНАС И ДР. ДОО увоз-извоз Скопје ул.Првوماјска 1000 Скопје, МК**

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** апарати за осветлување, греење, производство на пареа, готвење, ладење, сушење и вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. **21** куќни и кујнски апарати и садови

кл. **35** рекламирање, водење на работењето, управување со работа, канцелариски работи, продажба на големо и мало на апарати за домаќинство

(111) **16476** (151) 02/09/2009
 (210) ТМ 2008/1035 (220) 12/08/2008
 (181) 12/08/2018
 (450) 31/10/2009

(732) **Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие за трговија д.д. Цеље ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, СИ**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **16477** (151) 02/09/2009
 (210) ТМ 2008/1036 (220) 12/08/2008
 (181) 12/08/2018
 (450) 31/10/2009

(732) **Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие за трговија д.д. Цеље ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, СИ**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. **32** пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. **35** огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) **16478** (151) 02/09/2009
 (210) ТМ 2008/1037 (220) 12/08/2008
 (181) 12/08/2018
 (450) 31/10/2009

(732) **Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие за трговија д.д. Цеље ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, СИ**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. **30** кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. **31** земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени

со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) 16479 (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1038 (220) 12/08/2008
(181) 12/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие за трговија д.д. Цеље ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, црна, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) 16480 (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1039 (220) 12/08/2008
(181) 12/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие за трговија д.д. Цеље ЦЕСТА В ТРНОВЉЕ 10А, 3000 ЦЕЉЕ, SI

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе; брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски производи и зрнести производи што не се опфатени со другите класи, животни (живи), свежо овошје и зеленчук, семиња, билки и природно цвеќе, храна за животни, пивски слад

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

(111) 16481 (151) 31/08/2009
(210) ТМ 2008/1044 (220) 12/08/2008
(181) 12/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) Акционерско Друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал промет и услуги „Др. Пановски“ ул. Скупи 3 бб, 1000 Скопје, МК

(540)



(591) жолта и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

кл. 10 хируршки и медицински помагала и инструменти, хируршки материјали за шиене

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на медицински препарати

(111) **16482** (151) 31/08/2009
(210) ТМ 2008/1045 (220) 12/08/2008
(181) 12/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за промет и услуги Медитрејд 94**
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје ул. Скупи 3 бб,
1000 Скопје, МК

(540)



(591) темно сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **5** фармацевтски производи

кл. **10** хируршки и медицински помагала и инструменти, хируршки материјали за шиене

кл. **35** услуги за продажба на големо и мало на медицински препарати

(111) **16483** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1046 (220) 13/08/2008
(181) 13/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **друштво за угостителство, туризам и услуги**
МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија ул.Граничен
премин Богородица бр.Хотел Фламинго
Богородица Гевгелија, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол**
Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) златна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** игри за пари

кл. **43** хотелски услуги, подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **16484** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1047 (220) 13/08/2008
(181) 13/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **друштво за угостителство, туризам и услуги**
МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија
ул.Граничен премина Богородица бр.Хотел
Фламинго Богородица Гевгелија, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје Ул. Апостол**
Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) златна и темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** игри за пари

кл. **43** хотелски услуги, подготвување храна и пијалаци; привремено сместување

(111) **16485** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1048 (220) 13/08/2008
(181) 13/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Кафетерија „Еспресо-Примо“ ТП.Јане Данаил**
Коложег бул.Партизански Одреди бр.39, Скопје,
МК

(540)



(591) бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) **16486** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1053 (220) 14/08/2008
(181) 14/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **ДЕНЕБОЛА ДОО Скопје ул.11 Октомврибр. 3,**
МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** услуги при продажба на големо и мало со кожа: обувки, чанти, модни додатоци и кожна галантерија: паричници, ремени и ракавици

(111) **16487** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1054 (220) 14/08/2008
(181) 14/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за промет и услуги СТИЛОС ДООЕЛ**
Скопје ул.Мито Хаџивасилев Јасмин бр.20, МК
(540)



(591) црна и виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање

кл. 16 хартија, картон и производи од нив што не се опфатени со другите класи, печатени работи, канцелариски материјали, лепила за канцелариска и куќна употреба, материјал за обука и настава (освен апарати)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, куфери и патни торби, чадори за дожд

(111) **16488** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1059 (220) 14/08/2008
(181) 14/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **ДГТУ ЗОНИК ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ**
увоз извоз Скопје ул.Алексо Демниевски бр.42,
Скопје, МК
(540)



(591) жолта и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци, привреме но сместување

(111) **16489** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1060 (220) 14/08/2008
(181) 14/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **МАКПРОГРЕС ДОО ул. Илинденска 66 2310**
Виница, МК

(740) **БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32,**
1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока, саго, замена за кафе, брашно и производи од жита, леб, производи од тесто и слатки, сладолед; мед, меласа; квасец, прашок за печење, сол, сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии; мраз

кл. 35 трговски дејности, увоз-извоз (агенции за увоз-извоз)

(111) **16490** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1062 (220) 15/08/2008
(181) 15/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Трговско друштво за производство, трговија**
на големо и мало РИНЕЛСА ДОО увоз-извоз
ул.Студена вода бр.66, 1200 Тетово, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје**
Ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 21 садови за домаќинство

(111) **16491** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1063 (220) 15/08/2008
(181) 15/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Трговско друштво за промет на големо и мало,**
угостителство и туризам ПЕТРОЛ - КОМПАНИ
Ристо и др.увоз-извоз ДОО Тетово ул.Скопски
пат, Студена вода, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол**
Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) сина, темно сина, жолта и бела

(551) индивидуална


(510, 511)

кл. 21 садови за домаќинство

(111) **16492** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1066 (220) 15/08/2008
(181) 15/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Ненад Јаникевиќ бул.Кочо Рацин бр.38-1/5, Скопје, МК**

(540)



(591) темно црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 45 правни услуги

(111) **16493** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1072 (220) 15/08/2008
(181) 15/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за производство услуги и трговија УНИ-ГРАН-МЕР ДОО увоз-извоз Скопје бул. Гоце делчев бр.11, ДТЦ Мавровка, лам.А, кат 1/8, Скопје, МК**

(540)



(591) бела, сива и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивни легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 40 обработка на материјали

(111) **16494** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1073 (220) 15/08/2008
(181) 15/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за производство услуги и трговија УНИ-ГРАН-МЕР ДОО увоз-извоз Скопје бул. Гоце делчев бр.11, ДТЦ Мавровка, лам.А, кат 1/8, Скопје, МК**

(540)

UNI-GRAN-MER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 обични метали и нивни легури, метални градежни материјали, метални преносни конструкции, метални материјали за железнички шини, жици и кабли од обичен метал што не се електрични, браварски производи, мали метални производи, метални цевки, каси, производи од метал што не се опфатени со другите класи, руди

кл. 19 неметални градежни материјали, цврсти неметални цевки за градба, асфалт, црна смола и битумен, неметални преносни конструкции, споменици што не се од метал

кл. 40 обработка на материјали

(111) **16393** (151) 10/08/2009
(210) ТМ 2008/1094 (220) 19/08/2008
(181) 19/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Трговско друштво за работа со недвижнини и услуги ТЦЦ Еуромер доел експорт-импорт, Скопје ул. Васил Главинов бр.12, МК**

(540)



(591) црвена, бела сина, златна и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци, привремено сместување

(111) **16539** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1141 (220) 26/08/2008
(181) 26/08/2018
(450) 31/10/2009

(732) **ВЕСНА-САП ДОО Скопје ул. Димитрие Туцовиќ бр. 16 1000 Скопје, МК**

(740) **Јасмина Величковска Бошевска ул. Миро Барага бб, 2210 Пробиштип**

(540)



(591) црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 акумулирање

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на акумулатори

(111) 16547 (151) 10/09/2009

(210) ТМ 2008/1171 (220) 01/09/2008

(181) 01/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство на производи од дрво, трговија на големо и мало, увоз-извоз ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ ПАНЕЛС ДООЕЛ Кочани ул. 29-ти ноември бр.34, МК

(540)



(591) жолта, кафена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 подови од дрво

кл. 20 мебел, производи од дрво, канцелариски мебел, кујнски мебел, столарија, внатрешни и надворешни врати и прозорци

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со: мебел, градежни материјали, столарија, надворешни и внатрешни врати и прозорци, подови од дрво, паркет, ламинат

кл. 42 инженеринг

(111) 16541 (151) 04/09/2009

(210) ТМ 2008/1176 (220) 01/09/2008

(181) 01/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) Трговско друштво МАКОТЕКС експорт импорт АД ул. Македонија бр. 9-11 Скопје, МК

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата, науката, фотографиите, како и за земјоделството, градинарството и шумарството; сурови вештачки смоли, сурови пластични материји;

вештачки ѓубрива, смеси за гаснење пожар; препарати за калење и заварување метали; хемиски производи за конзервирање прехранбени производи; материји за штавење; адхезиви (лепливи материји) наменети за индустријата

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови; средства за заштита од рѓа и гниење на дрвото; материји за боење; средства за нагизување; сурови природни смоли; метали во листови и во прав за сликарите; декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи; кожа од животни; куфери и патни торби; чадори за дожд и за сонце и стапови за одење; камшици и сарачки производи

кл. 22 јажиња, мрежи, шатори, настрешници од платно, надворешни навлаки за автомобили едра, вреки и торби што не се опфатени со другите класи; материјали за полнење душеци (освен од гума или од пластични материји); сурови текстилни влакнести материји

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи што не се опфатени со другите класи; покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, чевли и капи

(111) 16457 (151) 26/08/2009

(210) ТМ 2008/1181 (220) 02/09/2008

(181) 02/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги АРХИПРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје ул. Петар Поп Арсов бр. 45, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање и контролирање на електрицитетот

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање и контролирање на електрицитетот

кл. 37 градежни конструкции, поправки и инсталациски услуги за изведување водоводни, електрични, телефонски и компјутерски инсталации

(111) **16463** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/1182 (220) 02/09/2008
(181) 02/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за компјутерски услуги и производи ИЗАК СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје ул. Јан Хус бр. 4, МК**

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 производство на опрема за обработка на податоци, компјутери и компјутерска опрема и галантерија

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало на компјутери и компјутерска опрема и галантерија

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања за проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **16546** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1200 (220) 02/09/2008
(181) 02/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Производно, трговско и услужно друштво НЕВАДА ДООЕЛ Битола ул. Димитар Влахов бр. 19, 7000 Битола, МК**

(540)



(591) црвена и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со компјутери, компјутерски делови и галантерија, дигитални фотоапарати и камери, ЛЦД телевизори, аудио и видео опрема, ГПС уреди и батерии

(111) **16545** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1201 (220) 02/09/2008
(181) 02/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Производно, трговско и услужно друштво НЕВАДА ДООЕЛ Битола ул. Димитар Влахов бр. 19, 7000 Битола, МК**

(540)



(591) сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со компјутери, компјутерски делови и галантерија, дигитални фотоапарати и камери, ЛЦД телевизори, аудио и видео опрема, ГПС уреди и батерии

(111) **16456** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/1204 (220) 04/09/2008
(181) 04/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за трговија ПИРАМИДА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје Градски трговски центар сектор 7, МК**

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 производи за гимнастика и спорт

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало: облека, обувки, капи и производи за гимнастика и спорт

(111) **16455** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/1205 (220) 04/09/2008
(181) 04/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за трговија ПИРАМИДА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје Градски трговски центар сектор 7, МК**

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. "Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 производи за гимнастика и спорт

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало: облека, обувки, капи и производи за гимнастика и спорт

(111) **16454** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/1206 (220) 04/09/2008
(181) 04/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за трговија ПИРАМИДА
ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје Градски
трговски центар сектор 7, МК

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул."Питу Гули" 70,
1000, Скопје

(540)



(591) жолта, црна и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 28 производи за гимнастика и спорт

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало:
облека, обувки, капи и производи за гимнастика
и спорт

(111) **16459** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/1212 (220) 04/09/2008
(181) 04/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
ХОРТИ ЕКСПЕРТ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
ул. Лазар Личеновски бб, пфах. 416, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) зелена, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, семиња, билки и
природно цвеќе

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
земјоделски, градинарски и шумски производи и
зрнести производи што не се опфатени со другите
класи, семиња, билки и природно цвеќе

(111) **16458** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/1213 (220) 04/09/2008
(181) 04/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги во
секторот за растенија и хортикултура Бруски
Интернационал ДОО увоз-извоз Скопје ул.
Октомвриска Револуција бб, п.фах 457, 1000
Скопје, МК

(540)



(591) зелена, црвена, жолта и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 31 земјоделски, градинарски и шумски
производи и зрнести производи што не се
опфатени со другите класи, семиња, билки и
природно цвеќе

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со
земјоделски, градинарски и шумски производи и
зрнести производи што не се опфатени со другите
класи, семиња, билки и природно цвеќе

(111) **16461** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/1228 (220) 09/09/2008
(181) 09/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Хот Спот ДООЕЛ Иво Рибар Лопа 73/3-13,
Скопје, МК

(540)



(591) црвена, црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги за продажба на мало со компјутери,
компјутерска опрема и канцелариски прибор

(111) **16387** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/1230 (220) 10/09/2008
(181) 10/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard,
Santa Clara, California, 95052-8119, US

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје,
1000 Скопје



(540)

INTRU

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 компјутерски софтвер; софтвер за 3D анимација; софтвер за технолошка обработка на 3D анимација за создавање, произведување, снимање, пренесување или репродукција на звук, видео, филм, филм (за фотоапарат), анимирана содржина, софтверски програми, графика и слики; компјутерски софтвер за употреба поврзана со дигитална анимација и специјални ефекти на слики; софтвер за обработка на слики, графика и текст; софтвер за управување и подобрување на звучниот квалитет кај компјутерската и аудио опрема; софтвер за компјутерски игри; софтвер за компјутерска графика; софтвер за електронски игри; софтвер за игри; софтвер за видео игри; софтвер за игри со виртуелна реалност; интерактивни видео игри составени од компјутерски хардвер и софтвер; компјутери; сервери; работни станици; компјутерски хардвер, компјутерски матични плочи, интегрирани кола, полупроводници и процесори, касети за видео игри; компјутерски софтвер за играње видео игри и компјутерски игри со други преку глобална компјутерска или комуникациска мрежа; компјутерски софтвер за компресија и декомпресија на податоци и видео слики; нотес (notebook) и лаптоп (laptop) компјутери; преносливи компјутери; рачно преносливи (handheld) компјутери; преносливи (tablet) компјутери; ултра мобилни компјутери; компјутерски софтвер за употреба во обезбедување пристап за повеќе корисници на глобална компјутерска мрежа за информации; компјутерски фирмвер (firmware), имено, софтвер за компјутерски оперативен систем, софтвер за компјутерска корист и други компјутерски софтвери; преносливи видео плеери; лични направи за играње; диск плеери со висока дефиниција; ДВД (DVD) плеери

кл. 41 услуги за забава, имено, производство на долгометражни филмови, видео и филмови; обезбедување телевизија, видео и специјални ефекти за долгометражни филмови; развој на софтвер за употреба во производство на долгометражни филмови, видео и филмови; услуги за производство на анимации; услуги за производство на софтвер за мултимедиска забава

(111) **16450**

(210) ТМ 2008/1233

(151) 26/08/2009

(220) 10/09/2008

(181) 10/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) **ТИБЕРИОПОЛСКА ФИЛМСКА АЛИЈАНСА**
ул.Цар Самуил 20, Струмица, МК

(540)



(591) сина и светлосина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 културни активности

(111) **16464**

(210) ТМ 2008/1236

(151) 26/08/2009

(220) 10/09/2008

(181) 10/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) **BPB United Kingdom Limited Aldwych House, 81 Aldwych, London WC2B 4HQ, UK**

(740) **ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ** ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје

(540)

PROMIX

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 19 неметални градежни материјали; делови и опрема за претходно наведената стока; смеси за спојување

(111) **16495**

(210) ТМ 2008/1242

(151) 23/09/2009

(220) 11/09/2008

(181) 11/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за производство, промет и услуги СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје ул. Елисие Поповски бр. 57, МК**

(740) **Марта Поповска ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000**

(540)



**STONE
DESIGN**

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 20 мебел, огледала, рамки за слики, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китови коски, школки, килибар, седеф, морска пена и замена на сите тие материјали или од пластика

кл. 36 осигурување, финансиски работи, монетарни работи, работи

поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции; поправки; инсталационски услуги

кл. 40 обработка на материјали

кл. 45 правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица, лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци

(111) 16496 (151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1247 (220) 11/09/2008


(181) 11/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) Трговско Друштво за трговија на големо и мало и услуги ЦАД Дејан ДООЕЛ увоз-извоз АФЖ, 57, 1000 Скопје, МК

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. „Орце Николов“ 98, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот, апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) 16497 (151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1248 (220) 11/09/2008

(181) 11/09/2018

(450) 31/10/2009

(300) 58172/2008 30/06/2008 CH

(732) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, US

(740) МАРГАРИТА ПЕКЕВСКА, адвокат ул. „Народен Фронт“ 21/4-5 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)

MEADOW BREEZE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 препарати за перење и белење за куќна употреба; подобрувач на текстил; сапуни за неперсонална нега; есенцијални масла; препарати за парфимирање на воздух и текстил

(111) 16498 (151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1252 (220) 12/09/2008

(181) 12/09/2018

(450) 31/10/2009

(300) 77/463441 01/05/2008 US

(732) Motorola, Inc., a Delaware corporation 1303 E. Algonquin Road, Schaumburg, IL 60196, US

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“ бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ПОЕТ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 телефони, мобилни телефони, двосмерни радио уреди, радио

примо-предаватели, лични дигитални потсетници, преносиви аудио и видео плеери, уреди за електронски пораки, рачни уреди за игри, електронски камери, особено дигитални камери, видео камери; компјутерски софтвер за електронско трговско работење кој овозможува корисникот безбедно да праќа нарачки и да врши исплата во областа на електронските деловни трансакции преку глобална компјутерска мрежа, телекомуникациска мрежа или безжични сигнали што се генерираат со телекомуникациска опрема вклучително радио модеми; единици за глобално позиционирање, батерии, полначи за батерии и адаптери за напон

кл. 38 услуги на безжична телефонија и електронски пренос на

податоци и документи по пат на комуникациски мрежи и глобални компјутерски мрежи



- (111) **16499** (151) 23/09/2009
 (210) ТМ 2008/1253 (220) 12/09/2008
 (181) 12/09/2018
 (450) 31/10/2009
- (732) **Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" Spolka Akcyjna Ul. Karolkowa 22/24, 01-207 Warszawa, PL**
- (740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
- (540)

NOZETAL

- (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи

- (111) **16500** (151) 23/09/2009
 (210) ТМ 2008/1262 (220) 15/09/2008
 (181) 15/09/2018
 (450) 31/10/2009
- (732) **Друштво за консалтинг и сметководство ПРО КОНСИЛИО ДООЕЛ Скопје ул. Миле Поп Јорданов бр. 70/21, МК**
- (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
- (540)

PRO CONSILIO
 CONSULTING & ACCOUNTING

- (591) бела, кафена и темно црвена
- (551) индивидуална
- (510, 511)
 кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи
 кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот, финансиски консалтинг и сметководство
 кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер

- (111) **16501** (151) 23/09/2009
 (210) ТМ 2008/1263 (220) 15/09/2008
 (181) 15/09/2018
 (450) 31/10/2009
- (732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК**
- (740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
- (540)

COSMO 3G

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 телекомуникации

- (111) **16502** (151) 23/09/2009
 (210) ТМ 2008/1264 (220) 15/09/2008
 (181) 15/09/2018
 (450) 31/10/2009
- (732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК**
- (740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
- (540)

COSMOFON 3G

- (551) индивидуална
 (510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 телекомуникации

- (111) **16503** (151) 23/09/2009
 (210) ТМ 2008/1267 (220) 15/09/2008
 (181) 15/09/2018
 (450) 31/10/2009
- (732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК**
- (740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје
- (540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **38** телекомуникации

(111) **16504** (151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1276 (220) 16/09/2008

(181) 16/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово ул. ЈНА бр. 30 Куманово, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, трговски дејности, увоз-извоз

(111) **16505** (151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1277 (220) 16/09/2008

(181) 16/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово ул. ЈНА бр. 30 Куманово, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производите од нив што не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. **25** облека, обувки и капи

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, трговски дејности, увоз-извоз

(111) **16506** (151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1278 (220) 16/09/2008

(181) 16/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) **Горан Арсовски Македонска Ударна бригада бр. 46 1300 Куманово, МК**

(740) АГЕНЕЦИЈА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ АРТПИЦК ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.39/28, 1000, Скопје

(540)

DEGRASS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **3** средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), производни цени, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, увоз-извоз, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

(111) **16507** (151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1279 (220) 16/09/2008

(181) 16/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје ул. Фредерик Шопен 6/2 1000 Скопје, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. Јани Лукровски 5/1/32, 1000, Скопје

(540)





(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи, дејности (професионални консултации), демонстрација на производи, пазар (побарувачка на пазарот), пазар (проучување на пазарот), персонал (вработување персонал), производни цени, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, трговски дејности, увоз-извоз, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. **41** изложби /организирање изложби/ во културни или воспитни цели, клубови, услуги на клубови /забава или одгледување/, книги (издавање книги), книги (изнајмување книги), конференции (организирање и водење конференции), конгреси (организирање и водење конгреси), натпревари (организирање натпревари) /обука, забава/, приредби (одржување приредби), семинари (организирање и водење семинари), клубови со средби, стручни консултации (не се однесуваат на водење на работите)

(111) **16508** (151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1283 (220) 17/09/2008

(181) 17/09/2018

(450) 31/10/2009

(300) 77561214 03/09/2008 US

(732) **BIODEN IDEC MA Inc. 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

AVONEX CERTIPEN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** медицински апарати и инструменти, имено, шприцеви, држачи за шприцеви за олеснето ракување со шприц и инјекција, уреди за инјектирање за фармацевтски производи и уреди за автоинјектирање за фармацевтски производи

(111) **16509** (151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1284 (220) 17/09/2008

(181) 17/09/2018

(450) 31/10/2009

(300) 77561211 03/09/2008 US

(732) **BIODEN IDEC MA Inc. 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

AVONEX QUICKCLICK

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** медицински апарати и инструменти, имено, шприцеви, држачи за шприцеви за олеснето ракување со шприц и инјекција, уреди за инјектирање за фармацевтски производи и уреди за автоинјектирање за фармацевтски производи

(111) **16510** (151) 23/09/2009

(210) TM 2008/1285 (220) 17/09/2008

(181) 17/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) **FOX INTERNATIONAL CHANNELS (U.S.), Inc. 1211 Avenue of the Americas, New York, New York 10036, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CULT

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, фотографски, кинематографски, оптички, за вагање, за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати и инструменти за спроведување, вклучување, трансформирање, акумулирање, регулирање или контролирање на електрицитетот; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика; магнетски носачи на податоци, дискови за снимање; автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони; регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери; апарати за гаснење пожар

кл. **16** хартија, картон и производите од нив што не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговежнички материјал; фотографии; канцелариски материјал; лепила за канцелариска и куќна употреба; материјали што ги користат уметниците; сликарски четки; машини за пишување и канцелариски прибор (освен мебел); материјали за обука и настава (освен апарати); пластични материјали за пакување што не се опфатени во другите класи; печатарски букви; клишиња

кл. **38** телекомуникации

кл. **41** образовни услуги; подготвување настава; забава; спортски и културни активности

(111) **16511** (151) 23/09/2009
(210) ТМ 2008/1286 (220) 17/09/2008
(181) 17/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за превоз, производство и промет ДЕ
ЛУКС ДОО Скопје ул. Мите Богоевски бр.4/1-4
Аеродром 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, црна, сина и жолта

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги

(111) **16512** (151) 23/09/2009
(210) ТМ 2008/1288 (220) 17/09/2008
(181) 17/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за градежништво, производство,
трговија и услуги увоз-извоз СИМ
ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица ГТЦ Глобал 2
кат 2400 Струмица, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) бела и жолто кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции

(111) **16534** (151) 23/09/2009
(210) ТМ 2008/1289 (220) 17/09/2008
(181) 17/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија, услуги
и угостителство СИРЕНА-АС ДООЕЛ увоз
извоз Куманово ул. Илинденска бр. 43 1300
Куманово, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул."Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)

КУМАНОВСКА РОШТИЛИЈАДА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 41 забава

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци

(111) **16513** (151) 23/09/2009
(210) ТМ 2008/1291 (220) 18/09/2008
(181) 18/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
БИАНА - ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз 1300
Куманово, ул. 100 бр. 70, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)

BIANA-trade

(591) виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 обувки

(111) **16514** (151) 23/09/2009
(210) ТМ 2008/1292 (220) 18/09/2008
(181) 18/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
БИАНА - ШУС увоз-извоз 1300 Куманово, ул.
100 бр. 70 а, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол
Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)

BIANA[®]
shoes

(591) виолетова

(551) индивидуална

(510, 511)


кл. 25 обувки

(111) **16515** (151) 23/09/2009
(210) ТМ 2008/1295 (220) 18/09/2008
(181) 18/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) АШАЈА ЕКСКЛУЗИВ ДОО увоз-извоз Скопјеул.
Нобелова 22, Скопје, МК

(740) ПАТЕНТЦЕНТАР-КОНСАЛТИНГ А.Д. СКОПЈЕ
бул. „Кузман Јосифовски Питу“, 28 лок.8, 1000,
Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на: домашни миленици, храна за домашни миленици, опрема за домашни миленици

кл. 44 ветеринарни услуги, хигиенска нега и нега на убавината на животните

(111) 16516

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1296

(220) 18/09/2008

(181) 18/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за градежништво, трговија и услуги увоз извоз ДЕ ЛУКС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Струмица ГТЦ Глобал 2 кат 2400 Струмица, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) светло кафена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 работи поврзани за недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции

(111) 16517

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1297

(220) 18/09/2008

(181) 18/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за градежништво, трговија и услуги увоз извоз ДЕ ЛУКС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Струмица ГТЦ Глобал 2 кат 2400 Струмица, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) портокалова, зелена, бела и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 работи поврзани со недвижен имот

кл. 37 градежни конструкции

(111) 16518

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1299

(220) 19/09/2008

(181) 19/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги S & S ДООЕЛ увоз-извоз 6330 Струга, ул. Едвард Кардељ бр. 725, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта и кафена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 трикотажна и конфекциска облека

(111) 16519

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1300

(220) 19/09/2008

(181) 19/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за монтажа, сервис и промет на големо и мало ОНИКС-САТ Денис ДООЕЛ увоз-извоз ул. Разлошка бр. 9/1-9, 1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)

ONYX-SAT



Satellite & TV Equipment

(591) сина, жолта, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација

(111) 16520

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1301

(220) 19/09/2008

(181) 19/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) СИТИ КАР ДООЕЛ ул. Јани Лукровски 2/54 Скопје, МК

(540)



(591) сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со возила, делови за возила

(111) 16521

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1303

(220) 19/09/2008

(181) 19/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) **Baltimore Aircoil Company, Inc. 100 West 10th Street, Wilmington, Delaware, US**

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 разладни кули, кондензатори испарувачи и нивни делови за индустриски цели

(111) 16522

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1304

(220) 19/09/2008

(181) 19/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) **Трговско друштво за промет и услуги ИНК-ТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ ул. Абас Емин бр.4, МК**

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)

HOTEL LEBED

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 организирање патувања и туризам

кл. 43 привремено сместување и услуги за подготвување храна и пијалоци во хотели и ресторани

(111) 16523

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1305

(220) 19/09/2008

(181) 19/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) **Трговско друштво за промет и услуги ИНК-ТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ ул. Абас Емин бр.4, МК**

(740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул."Питу Гули" 70, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, покривки за кревети и маси и постелнина

кл. 39 организирање патувања и туризам

кл. 43 привремено сместување и услуги за подготвување храна и пијалоци во хотели и ресторани

(111) 16524

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1312

(220) 22/09/2008

(181) 22/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби и течност за освежување на устата

(111) 16525

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1313

(220) 22/09/2008

(181) 22/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) **COLGATE - PALMOLIVE COMPANY 300 Park Avenue NEW YORK, N.Y.10022, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) жолта, зелена, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 паста за заби и течност за освежување на устата

(111) 16536

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1314

(220) 22/09/2008

(181) 22/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за трговија и услуги ГИФТ ХАУС ДОО
увоз-извоз Скопје ул. Петко Јанчевски бр. 46 б,
1000 Скопје, МК

(740) ГАВРИЛОВСКА АЛЕКСАНДРА, адвокат бул.
Партизански одреди бр.103/26 1000 Скопје

(540)



(591) црна, бела, сива и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало со:
подароци, ракотворби, предмети за декорација и
домашна употреба, уметнички дела и предмети,
бижутерија, цвеќе

(111) 16526

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1317

(220) 22/09/2008

(181) 22/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за туризам, консалтинг, услуги и
трговија Планет Травел ДООЕЛ-Скопје ул.
Бриселска 7-3/12, Скопје, МК

(540)



(591) сина, бела и сива

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање
стока; организирање патувања

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци;
привремено сместување

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за
заштита на имот и лица; лични и општествени
услуги што ги даваат трети лица за задоволување
на потребите на поединци

(111) 16527

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1321

(220) 22/09/2008

(181) 22/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе (вештачко кафе); брашно и
производи од жито (цереалии), леб, производи од
тесто и слатки, сладоледи; мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии), мирудии, мраз, чоколадо, чоколадни
табли, чоколадни бонбони (слатки), топло
чоколадо

(111) 16528

(151) 23/09/2009

(210) ТМ 2008/1322

(220) 22/09/2008

(181) 22/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois
60611, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

PLAYBOY

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 кафе, чај, какао, шеќер, ориз, тапиока,
саго, замена за кафе (вештачко кафе); брашно и
производи од жито (цереалии), леб, производи од
тесто и слатки, сладоледи; мед, меласа; квасец,
прашок за печење; сол, сенф; оцет, сосови (како
мирудии), мирудии, мраз, чоколадо, чоколадни
табли, чоколадни бонбони (слатки), топло
чоколада

(111) **16529** (151) 23/09/2009
(210) ТМ 2008/1323 (220) 22/09/2008
(181) 22/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) **ГИСДАТА ДООЕЛ Скопје ул. Самоилова бр.72, 1000 Скопје, МК**
(540)



(591) сина
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **42** научни и технолошки услуги, истражувања и планирањето поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(151) 10/09/2009
(210) ТМ 2008/1345 (220) 25/09/2008
(181) 25/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за производство, трговија и услуги ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО Скопје ул. Перо Наков бб Скопје п.фах 19 1118 Маџари Скопје, МК**

(540)



(591) бордо и златна
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **43** услуги за подготвување храна и пијалаци

(111) **16542** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1346 (220) 25/09/2008
(181) 25/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Фејдом Интериорс доо ул. Дебарца 46, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црна, црвена и бела
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **35** услуги при продажба на големо и мало: седечки гарнитурни, осветлување и ентериерни додатоци

(111) **16388** (151) 10/08/2009
(210) ТМ 2008/1353 (220) 25/09/2008
(181) 25/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за интелектуални услуги ЕГЗЕКЈУТИВ СРЧ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Васил Ѓорѓов бр.22/1-1 Скопје Аеродром, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)

EXECUTIVE SEARCH CONSULTING

(551) индивидуална
(510, 511)
кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. **41** образовни услуги, подготвување настава, забава, спортски и културни активности
кл. **42** научни и технолошки услуги, истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и софтвер
кл. **45** лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединци; безбедносни услуги за заштитан а имот и лица, правни услуги

(111) **16389** (151) 10/08/2009
(210) ТМ 2008/1354 (220) 25/09/2008
(181) 25/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за интелектуални услуги ЕГЗЕКЈУТИВ СРЧ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје ул. Васил Ѓорѓов бр.22/1-1 Скопје Аеродром, МК**

(740) МИРЈАНА МАРКОВСКА, адвокат ул. „Орце Николов“ бр. 75, 1000, Скопје

(540)



(591) темно розова (циклама), светло зелена и темно зелена

(551) индивидуална

(510, 511)
кл. **35** огласување, водење на работење, управување со работи, канцелариски работи
кл. **41** образовни услуги, подготвување на наставата, забава, спортски и културни активности
кл. **42** научни и технолошки услуги, истражувања и планирања што се однесуваат на истите; услуги за индустриски анализи и истражувања; проектирање и развој на компјутерски хардвер и

софтвер

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; правни услуги

(111) **16570** (151) 14/09/2009
(210) ТМ 2008/1360 (220) 26/09/2008
(181) 26/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги М и А БЕВЕРИЦИС ДООЕЛ експорт - импорт Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(111) **16569** (151) 14/09/2009
(210) ТМ 2008/1361 (220) 26/09/2008
(181) 26/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги М и А БЕВЕРИЦИС ДООЕЛ експорт - импорт Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(111) **16571** (151) 14/09/2009
(210) ТМ 2008/1362 (220) 26/09/2008
(181) 26/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги М и А БЕВЕРИЦИС ДООЕЛ експорт - импорт Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(111) **16572** (151) 14/09/2009
(210) ТМ 2008/1363 (220) 26/09/2008
(181) 26/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги М и А БЕВЕРИЦИС ДООЕЛ експорт - импорт Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода, МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(111) **16573** (151) 14/09/2009
(210) ТМ 2008/1364 (220) 26/09/2008
(181) 26/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЦИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(111) **16576** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1365 (220) 26/09/2008
(181) 26/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЦИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(111) **16574** (151) 14/09/2009
(210) ТМ 2008/1366 (220) 26/09/2008
(181) 26/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЦИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(111) **16575** (151) 14/09/2009
(210) ТМ 2008/1367 (220) 26/09/2008
(181) 26/09/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство, трговија и услуги
М и А БЕВЕРИЦИС ДООЕЛ експорт - импорт
Скопје ул. Новопроектирана б.б. Кисела Вода,
МК

(740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб,
1000 Скопје, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, бела, портокалова, жолта, сива и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 чај

(111) **16442** (151) 26/08/2009
(210) ТМ 2008/1444 (220) 01/10/2008
(181) 01/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) Sanofi - Aventis 174, avenue de France, 75013
Paris, FR

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

АКОМПЛИА

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи



(111) **16453** (151) 26/08/2009
 (210) ТМ 2008/1445 (220) 01/10/2008
 (181) 01/10/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
 бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

АМАРИЛ

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 фармацевтски производи за орален третман
 на дијабетис

(111) **16443** (151) 26/08/2009
 (210) ТМ 2008/1447 (220) 01/10/2008
 (181) 01/10/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
 бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

ЛАНТУС

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 5 антидијабетски фармацевтски препарати

(111) **16451** (151) 26/08/2009
 (210) ТМ 2008/1449 (220) 01/10/2008
 (181) 01/10/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **Aventis Pharma Deutschland GmbH**
Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt am Main, DE
 (740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова"
 бр.15а-13, 1000, Скопје
 (540)

ОПТИПЕН ПРО 1

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. 10 медицински уреди, инструменти и апарати,
 имено инјектори за инсулин

(111) **16449** (151) 26/08/2009
 (210) ТМ 2008/1452 (220) 01/10/2008
 (181) 01/10/2018
 (450) 31/10/2009

(732) Друштво за производство промет и услуги
ВУЛЕ КОМ ДОО увоз-извоз ул. Митрополит
 Теодосиј Гологанов бр.130, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на
 метални производи и железарија

(111) **16460** (151) 26/08/2009
 (210) ТМ 2008/1462 (220) 02/10/2008
 (181) 02/10/2018
 (450) 31/10/2009

(732) ДПТУ Воман Менаџер ДООЕЛ Скопје ул. Сава
 Михајлов 8/9 Скопје, МК

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, што не се
 опфатени со другите класи, покривки за кревети
 и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со
 текстил и текстилни производи, облека, обувки и
 капи

(111) **16416** (151) 11/08/2009
 (210) ТМ 2008/1471 (220) 03/10/2008
 (181) 03/10/2018
 (450) 31/10/2009

(732) Друштво за посредување, трговија и услуги
ГЛОБАЛ ПЛУС увоз-извоз ДОО Скопје ул.
 Дебарца бр. 28, МК

(540)



(591) златножолта, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 18 кожа и имитација на кожа и производите од нив кои не се опфатени со другите класи, кожа од животни, куфери и патни торби, чадори за дожд и за сонце и стапови за одење, камшици и сарачки производи

кл. 23 предено и конец за текстил

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 26 тантели, везови, панделки и гајтани, петлици, копци, закачки и окца, топуски и игли, вештачко цвеќе

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 38 телекомуникации

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 40 обработка на материјали

(111) 16424 (151) 11/08/2009

(210) ТМ 2008/1474 (220) 03/10/2008

(181) 03/10/2018

(450) 31/10/2009

(732) HARTINGTON BUSINESS, S.L C/ Marina, 16-18 Planta 30 C 08005 Barcelona, ES

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

NASODREN

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 лекови за хумана медицина; фармацевтски препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината; храна за бебиња; средства за дезинфекција за медицински или хигиенски цели

(111) 16423 (151) 11/08/2009

(210) ТМ 2008/1475 (220) 03/10/2008

(181) 03/10/2018

(450) 31/10/2009

(732) Друштво за посредување, трговија и услуги ПАРФИМЕРИЈА ПЛАЗА ДОО Скопје ул. Мито Хаџивасилев Јасмин бб Скопје ТЦ Рамстор, МК

(540)



(591) црвена, сиво сребрена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо со парфимериски производи

(111) 16427 (151) 11/08/2009

(210) ТМ 2008/1477 (220) 29/09/2008

(181) 29/09/2018

(450) 31/10/2009

(732) Инекс „Горица“ АД Охрид ул. Наум Охридски 5-7 6000 Охрид, МК

(540)



(591) темно син

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за приготвување храна и пијалаци и привремено сместување

(111) 16560 (151) 15/09/2009

(210) ТМ 2008/1478 (220) 06/10/2008

(181) 06/10/2018

(450) 31/10/2009

(732) МАКС Компјутери ул. Штипска бр.5 1000 Скопје, МК

(540)



(591) сина, жолта, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на компјутерски конфигурации

кл. 37 вмрежување, аларни системи, видео надзор и сервис



(111) **16418** (151) 11/08/2009
 (210) ТМ 2008/1480 (220) 06/10/2008
 (181) 06/10/2018
 (450) 31/10/2009

(732) **Темо Гроуп ДООЕЛ ул. Ефтим Спространов 20, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) сина, темно сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со компјутери, копјутерска и индустриска опрема

(111) **16419** (151) 11/08/2009
 (210) ТМ 2008/1481 (220) 06/10/2008
 (181) 06/10/2018
 (450) 31/10/2009

(732) **Темо Гроуп ДООЕЛ ул. Ефтим Спространов 20, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) зелена, бела, портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **35** услуги при продажба на мало и големо со компјутери, копјутерска и индустриска опрема

(111) **16559** (151) 15/09/2009
 (210) ТМ 2008/1483 (220) 06/10/2008
 (181) 06/10/2018
 (450) 31/10/2009

(732) **Друштво за трговија и услуги ИН ДО МА ДОО Скопје ул. Донбас бр.6-5, МК**

(740) Марта Поповска ул. М.Х. Јасмин бр.48, Скопје, 1000

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** образовни услуги, подготвување на наставата; забава; спортски и културни активности

кл. **44** медицински услуги; ветеринарни услуги, хигиенска нега и нега на убавината на луѓето или животните; услуги од областа на земјоделството, градинарството и шумарството

кл. **45** правни услуги, безбедносни услуги за заштита на имот и лица лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **16564** (151) 15/09/2009
 (210) ТМ 2008/1491 (220) 07/10/2008
 (181) 07/10/2018
 (450) 31/10/2009

(732) **PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US**

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)



(591) зелена, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **25** алишта, обувки, капи

кл. **32** минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалоци

(111) **16558** (151) 15/09/2009
 (210) ТМ 2008/1492 (220) 07/10/2008
 (181) 07/10/2018
 (450) 31/10/2009

(732) **PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US**

(740) СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000 Скопје

(540)

MTN DEW

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 алишта, обувки, капи

кл. 32 минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци; овошни пијалоци и овошни сокови; сирупи и други препарати за подготвување пијалоци

(111) 16420	(151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1504	(220) 07/10/2008
	(181) 07/10/2018
	(450) 31/10/2009

(732) ХОТЕЛ ВИЛА СИЛИА ул. Востаничка бр. 30 Скопје, МК

(540)

HOTEL VILA SILIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци и привремено сместување

(111) 16417	(151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1505	(220) 07/10/2008
	(181) 07/10/2018
	(450) 31/10/2009

(732) MINRAD INC. Bethlehem PA, 18017, US

(740) ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ ул. "Вељко Влаховиќ" 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

TERRELL

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; фармацевтски производи

(111) 16425	(151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1513	(220) 09/10/2008
	(181) 09/10/2018
	(450) 31/10/2009

(732) ТД БМ КОМЕРЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Рузвелтова бр. 63а 1000 Скопје, МК

(540)



(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 услуги при продажба на мало и големо на медицински опрема

(111) 16428	(151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1514	(220) 09/10/2008
	(181) 09/10/2018
	(450) 31/10/2009

(732) ДПТУ „КЕНДИ“ дооел експорт - импорт ул. 518 бр.1/2 Скопје, МК

(540)



(591) кафена, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 мед

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на мед

(111) 16532	(151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1515	(220) 09/10/2008
	(181) 09/10/2018
	(450) 31/10/2009

(732) ДПТУ „КЕНДИ“ дооел експорт - импорт ул. 518 бр.1/2 Скопје, МК

(540)



(591) кафена, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 мед

кл. 35 услуги при продажба на големо и мало на мед



(111) **16426** (151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1516 (220) 09/10/2008
(181) 09/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **ДПТУ „КЕНДИ“ дооел експорт - импорт ул. 518 бр.1/2 Скопје, МК**

(540)



(591) кафена, црвена и портокалова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 30 мед

кл. 35 услуги при продажба на мед на големо и мало

(111) **16436** (151) 19/08/2009
(210) ТМ 2008/1517 (220) 10/10/2008
(181) 10/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за трговија и услуги МУСТ ДООЕЛ увоз извоз Скопје ул. Кеј 13-ти Ноември ГТЦ Секција 2 локал 26, МК**

(540)



(591) бела, црвена и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

(111) **16562** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1519 (220) 10/10/2008
(181) 10/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за информативни системи ЕИН-СОФ Дооел Скопје ул. Скупи бр. 3А Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ДЕБАРЛИЕВ, ДАМЕСКИ И ЌЕЛЕШОСКА ул. Алберт Ајнштајн бр.4/1 1000 Скопје

(540)



(591) сина и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 41 образовни услуги; подготвување на наставаа; забава; спортски и културни активности

кл. 42 научни и технолошки услуги и истражувања и планирањето поврзано со нив; услуги за индустриски анализи и истражувања; изработка и развој на компјутерски хардвер и софтвер

(111) **16566** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1521 (220) 10/10/2008
(181) 10/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **ОЗОН ДООЕЛ ул. Загребска 45, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црна, темнозелена, зелена и светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 греење, ладење, вентилација

кл. 17 материјали за изолација

кл. 19 неметални градежни материјали

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

кл. 38 телекомуникации

(111) **16565** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1523 (220) 10/10/2008
(181) 10/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **ОЗОН ДООЕЛ ул. Загребска 45, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црна, темнозелена, зелена, светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 11 греење, ладење, вентилација

кл. 17 материјали за изолација

кл. 19 неметални градежни материјали

кл. 37 градежни конструкции, поправки, инсталационски услуги

кл. 38 телекомуникации

(111) **16567** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1524 (220) 10/10/2008
(181) 10/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **ОЗОН ДООЕЛул. Загребска 45, 1000 Скопје, МК**
(540)



(591) црна, темнозелена, зелена, светло сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **11** греење, ладење, вентилација
кл. **17** материјали за изолација
кл. **19** неметални градежни материјали
кл. **37** градежни конструкции, поправки,
инсталациски услуги
кл. **38** телекомуникации

(111) **16430** (151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1529 (220) 14/10/2008
(181) 14/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Трговско друштво за вработувањена**
инвалидни лица-заштитно друштво за
производство, трговија и услуги ФРОТЕКС
КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз 2320 Делчево,
ул. Индустриска бб, МК

(740) **МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол**
Гусларот 3, 1000, Скопје

(540)



(591) црвена, жолта, сребрена, бела и црна

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **23** предено и конец за текстил
кл. **24** текстил и текстилни производи, кои не се
опфатени со другите класи, покривки за кревети
и маси

(111) **16421** (151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1533 (220) 14/10/2008
(181) 14/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **BONGRAIN S.A. (a French Societe Anonyme) 42**
rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR

(740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
ул. Вељко Влаховиќ 4/ 1-1, 1000, Скопје

(540)

ISLOS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **29** млеко, сирење и млечни производи, масла
за јадење и масти

(111) **16533** (151) 02/09/2009
(210) ТМ 2008/1538 (220) 14/10/2008
(181) 14/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **CALZIFICIO PINELI S.R.L Via Germania, 11, Castel**
Goffredo (Mantova), IT

(740) **СД ПЕТОШЕВИЌ ДОО ДРУШТВО**
ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА
ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ СКОПЈЕ
п.факс:301,ул.29 Ноември 17-2/3М, 1000 Скопје, 1000
Скопје

(540)

SOLIDEA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **10** долги чорапи, хеланки, шорцеви, бермуди,
панталони и гаќички за слабеење или намалување
на килажа; долги чорапи, хеланки, шорцеви,
бермуди, панталони и гаќички за намалување на
целулит; гаќи, боксерки и кратки панталони за
слабеење или намалување на килажа; гаќи, боксерки
и кратки панталони за намалување на целулит;
еластични долги чорапи за постепено стегање,
долги чорапи со подвезици, хеланки, чорапи и
доколенки за спречување на болки во мускулите;
еластични чорапи (хируршки), чорапи за опуштени
вени; еластични топлинки доколенки, гамаши,
бициклистички, хулахопки и сиври за слабеење
или намалување на килажа; еластични топлинки
доколенки, гамаши, бициклистички, хулахопки,
сиври за намалување на целулит; еластични топлинки
доколенки, гамаши, бициклистички, хулахопки,
сиври за болки во мускулите; еластични шорцеви,
бермуди и панталони за спречување на болки во
мускулите; долги чорапи, чорапи со подвезици,
хеланки, хеланка за една нога, чорапи, доколенки
за терапија на венозни занолувања, за лечење на
флеболошки патологии, постоперативна терапија по
вариосектомија и сафенктомија и кај профилаксија
на венозни заболувања, тромбоза и емболизам, исто
така за пациенти со дијабетес, трофични проблеми
на кожата и халукс валгус; чорапи за затегнување,
чорапи со подвезици, хеланки, хеланка за една нога,
чорапи, доколенки за употреба по пораѓај и за време
на или по хириршки зафат особено по козметички
хируршки зафат, боксерки за масажа, шорцеви,
бермуди, сиври, бициклистички, хулахопки, кратки



панталони, средна должина панталони, долги панталони, стомачни каиши и корсети; стомачни каиши за слабеење; еластични завои и завои за стегање на анатомски зглобови, каиши и корсети за медицинска употреба; апарати за масажа против целулит, родилки и мидери, хулахопки за родилки за спречување на болки во мускулите и против задржување на вода; ракавици за масажа, пернициња за колена, околеници, штитници за колена и стегачи за колена за медицински цели за лечење и превенција на патологии на зглобовите; еластични стегачи за колено за превенција на патологии на зглобовите за време спортски активности; пернициња за глуждови, штитници за глуждови и стегачи за глуждови за медицински цели за лечење и превенција на патологии на зглобовите; еластични стегачи за глуждови за превенција на патологии на зглобовите за време спортски активности; пернициња за рачни зглобови, штитници за рачни зглобови и стегачи за рачни зглобови за медицински цели за лечење и превенција на патологии на зглобовите; еластични стегачи за рачни зглобови за превенција на патологии на зглобовите за време спортски активности; пернициња за лакт, штитници за лакт и стегачи за лакт за медицински цели за лечење и превенција на патологии на зглобовите; еластични стегачи за превенција на патологии на зглобовите за време спортски активности; нараквици и еластични стегачи за терапевтска употреба и за лечење и превенција на патологии на зглобовите, хируршки, медицински, дентални и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби; ортопедски предмети, материјали за шиене

кл. 25 чорапи, долги женски чорапи, хеланки, доколенки, гамаша, панталони, сиври, кратки панталони, боксерки, гаички, градници, трикоа, подвезици, трегери, топлинки (дебели чорапи), чорапи што впираат пот, шорцеви, бермуди, кратки панталони, средна должина панталони, долги панталони, транерки, панталони за играње џез, тесни панталони, топлинки доколенки, хулахопки, сиври, бициклически, трегери, трегери за долги чорапи, шалвари, панталони, фармерки, маици, тренерки, атлетски костими, блузон, корсети, потсукња, поткошула, манжетни (облека), делови од облека, чевли, капи

(111) 16437 (151) 19/08/2009

(210) ТМ 2008/1545 (220) 14/10/2008

(181) 14/10/2018

(450) 31/10/2009

(732) **ВИП ОПЕРАТОР** дооел Скопје ул.Димитрие Чуповски 2, 1000 Скопје, МК

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул."Јани Лукровски" 5/1/32, 1000, Скопје

(540)

Vip Smart 500

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 дејности (помош во водењето на дејностите), демонстрација на производи, информации за дејноста, информатички картотеки (водење на информатичките картотеки), изложби (организирање изложби) во комерцијални или рекламни цели, изнајмување рекламен простор, изнајмување уреднички апарати, изнајмување рекламен материјал, изработка на такси, изводи од сметка (изработка на изводи од сметка), јавно мислење (испитување на јавното мислење), објавување рекламни текстови, огласување /рекламирање/, организирање дејности (советување за организирање на дејностите), плакатирање /огласување/, преписи на соопштенија, промоција /продажба за трето лице/, пропагандни дејности, проучување на пазарот /маркетинг/, проверка на сметки, рекламирање по пат на радио, рекламирање по пат на телевизија, рекламни огласи (ширење на рекламни огласи), статистичко информирање, , телефонско одговарање (служби за телефонско одговарање/за отсутни претплатници/, ширење рекламен материјал /трактати, проспекти, печатени примероци/

кл. 38 услуги на телекомуникација и информативна технологија, имено, пренос на глас, податоци, слика, аудио, видео и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; услуги на лична комуникација; услуги на пејџери; лизинг телекомуникациски опреми, напојувања и системи; услуги на електронска пошта; услуги на телевизиски пренос; обезбедување вести и информации по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување информации од именик по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа; обезбедување мултикориснички интерактивен пристап на глобална комуникациска мрежа; пренос и емитување на сите видови аудио и видео програми по пат на телефон, телевизија и глобална комуникациска мрежа, главни (стојерни) интернет услуги, имено, брза линија или сервиски врски кои ствараат главен премин во рамките на мрежата; видео и аудио телеконференции по пат на интернет, услуги на асинхронен трансфер мод (АТМ), услуги на дигитални мрежи на интегрирани услуги (ИСДН), интернет протокол (ИП) на комуникациски услуги, услуги на виртуелна приватна мрежа (ВРН) и услуги на приватна линија; обезбедување услуги на телекомуникациски мрежни премини и услуги на поврзување со протокол на пренос на рамка заради пренос на податоци; услуги на пренос на пакет од електронски податоци; услуги на комуникација на гласот, податоци, видео и мултимедиа; овозможување телекомуникациско поврзување на интернет и на други компјутеризирани комуникации, податоци и безжична мрежа; обезбедување мултикориснички пристап на безжична комуникациска мрежа; обезбедување факс услуги; обезбедување услуги на складирање на електронски податоци за трети лица; телекомуникациски услуги, особено,

обезбедување мрежен премин за поврзување независни телекомуникациски и компјутерски мрежи заради поделба на интернет сообраќајот; услуги на говорна пошта; телекомуникациски услуги, особено, обезбедување бесплатни услуги и услуги на насочување на повиците; услуги на центрите за пораки во вид на телефонски говорни пораки; услуги на видео и аудио конференции и конференции на телефонски податоци; безжични телекомуникациски услуги, имено, безжичен пренос на звук и податоци; телекомуникациски услуги, имено обезбедување глас по пат на интернет протокол; обезбедување мрежен пристап со цел на размена на интернет сообраќајот помеѓу преносници на интернет сообраќајот; услуги на електронски пораки

кл. 41 услуги на забава што имаат карактеристики на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; Прикажување програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми; документарни програми, спортски настани и анимирани телевизиски серии; театарски и кино изведби, анимирани и во живо; дистрибуција на програма во живо, комедии, мјузикли и драмски програми, документарни програми, спортски настани и анимирани филмови за прикажување во кина; пружање информации за забави по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски услуги на игри по пат на глобална компјутерска мрежа; електронски публикации (не можат да се даунлодираат); пружање on-line публикации; издавање електронски книги и часописи on-line; пружање публикации со глобална компјутерска мрежа или интернет што можат да се пребаруваат; публикации и дистрибуција на печатени медиуми и снимки; услуги на аудио и визуелни забави и едукации; услуги на презентации на претстави во живо; продукција на забави во живо

кл. 42 услуги на хостирање на web страници, услуги на дизајнирање на web страни, работа на електронски информациски мрежи; консалтинг услуги и услуги на дизајн во областа на информативни технологии, компјутерско програмирање, телекомуникација, комуникациски мрежи, компјутеризирани комуникации, услуги на менаџмент на центри на податоци и глобални комуникациски мрежи; обезбедување услуги на центри на податоци; хостирање (хостинг), складирање и одржување на web сајтови, web центри, електронска пошта, електронски групи, лист сервери како и на дигитална содржина и податоци на трети лица; услуги на провајдери на апликативни услуги (АСП), имено, хостирање компјутерски софтверски апликации за трети лица; услуги на автентификација во областа на телекомуникација и мрежа; дизајн во областа на компјутеризирани комуникации и мрежи на податоци; обезбедување на информации во областа на мрежни услуги на компјутеризирани комуникации и услуги на центри на податоци.

(111) 16422 (151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1550 (220) 15/10/2008
(181) 15/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за превоз и услуги ЛОТУС ТРАНСПОРТ
ДОО Скопје ул. Гемизиска бр. 117 - Гази Баба
1000 Скопје, МК

(740) МАКЕДОНСКА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ДОО
бул. "Кочо Рацин" 14, 1000, Скопје

(540)



(591) црна и сина

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги

(111) 16409 (151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1559 (220) 16/10/2008
(181) 16/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за финансиски услуги ЛИЗИНГ 1 ДОО
увоз-извоз Скопје бул. Илинден бр.3/1 Скопје,
МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат ул. "Васил
Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) сива, црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење;
управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани за недвижен
имот

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат
трети лица за задоволување на потребите на
поединците, безбедносни услови за заштита на
имот и лица

(111) 16415 (151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1560 (220) 16/10/2008
(181) 16/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) Друштво за услуги, посредување и консалтинг
КРЕДИТ 1 ДОО увоз-извоз Скопје Булевар
Илинден бр.9, Скопје, МК

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат ул. "Васил
Ѓоргов" бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје



(540)



(591) сива, сина и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците, безбедносни услови за заштита на имот и лица

(111) 16399

(151) 11/08/2009

(210) ТМ 2008/1562

(220) 16/10/2008

(181) 16/10/2018

(450) 31/10/2009

(732) **WYETH, a Delaware corporation Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940 - 0874, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

ARPAZ

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање инфламаторни и автоимунолошки болести и нарушувања, инфективни болести, болести и нарушувања на метаболизмот, болести и нарушување на централниот нервен систем; кардиоваскуларни препарати; онколошки препарати; препарати за превенција и третирање на остеопороза; вакцини

(111) 16400

(151) 11/08/2009

(210) ТМ 2008/1563

(220) 16/10/2008

(181) 16/10/2018

(450) 31/10/2009

(732) **WYETH, a Delaware corporation Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940 - 0874, US**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. "Ленинова" бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

CAPENSIS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски препарати за третирање инфламаторни и автоимунолошки болести и

нарушувања, инфективни болести, болести и нарушувања на метаболизмот, болести и нарушување на централниот нервен систем; кардиоваскуларни препарати; онколошки препарати; препарати за превенција и третирање на остеопороза; вакцини

(111) 16433

(151) 11/08/2009

(210) ТМ 2008/1565

(220) 17/10/2008

(181) 17/10/2018

(450) 31/10/2009

(732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

GOLDEN CLUB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 телекомуникации

(111) 16435

(151) 11/08/2009

(210) ТМ 2008/1566

(220) 17/10/2008

(181) 17/10/2018

(450) 31/10/2009

(732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

ELITE

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 9 апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. 38 телекомуникации

(111) **16434** (151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1567 (220) 17/10/2008
(181) 17/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје ул. Кузман Јосифовски Питу бр. 15, 1000 Скопје, МК**

(740) Леонид Трпеноски, адвокат ул. "Максим Горки" бр. 18 локал 8, 1000 Скопје

(540)

ZLATEN KLUB

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **9** апарати и инструменти: научни, поморски, геодетски, електрични, фотографски, кинематографски, оптички за мерење, сигнализација, контрола (инспекција), спасување и настава; апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, автоматски машини и механизми за апаратите што се активираат со монети или жетони, регистар каси, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери, апарати за гаснење пожар

кл. **38** телекомуникации

(111) **16401** (151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1568 (220) 17/10/2008
(181) 17/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Младински Културен Центар Скопје ул. Димитар Влахов б.б., Скопје, МК**

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)



(591) темно виолетова, црвена, сина, жолта, зелена, портокалова, темно портокалова и темно розова

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** забава; културни активности

(111) **16414** (151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1569 (220) 17/10/2008
(181) 17/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Младински Културен Центар Скопје ул. Димитар Влахов б.б., Скопје, МК**

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** забава; културни активности

(111) **16402** (151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1570 (220) 17/10/2008
(181) 17/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Младински Културен Центар Скопје ул. Димитар Влахов б.б., Скопје, МК**

(740) ПАНДОРКА КИМОВА, адвокат ул. "Васил Главинов" бр .3/1-1, 1000, Скопје

(540)

ФЕСТИВАЛ НА ЕВРОПСКИ ФИЛМ СИНЕДЕЈС

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **41** забава; културни активности

(111) **16398** (151) 11/08/2009
(210) ТМ 2008/1574 (220) 17/10/2008
(181) 17/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за производство, трговија ДЕКО ИНК ДОО експорт-импорт Скопје, ул. Христо Татарчев бр.69, 1000 Скопје, МК**

(540)



(591) црна, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **16** хартија, картон и производите од нив кои не се опфатени со другите класи; печатени работи; книговезнички материјали; фотографии; канцелариски материјал; пластични материјали за пакување кои не се опфатени во другите класи; печатарски букви; клишиња

кл. **40** обработка на материјали



(111) **16406** (151) 11/08/2009
 (210) ТМ 2008/1575 (220) 20/10/2008
 (181) 20/10/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **Berlin-Chemie AG Menarini Group Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE**
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
 (540)

LERCANIL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** фармацевски и ветеринарни препарати санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња фластери, материјали за завои, материјали за блембирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди.
 кл. **10** медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) **16408** (151) 11/08/2009
 (210) ТМ 2008/1577 (220) 20/10/2008
 (181) 20/10/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **Berlin-Chemie AG Menarini Group Glienicker Weg 125 D 12489 Berlin, DE**
 (740) НОШПАЛ БОРИС, адвокат ул. „Љубљанска“ бб, 1000 Скопје, 1000, Скопје
 (540)

TRICAL

(551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **5** фармацевски и ветеринарни препарати, санитарни препарати за медицински цели, диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди
 кл. **10** медицински, хируршки, забарски и ветеринарни апарати и инструменти, вештачки екстремитети, очи и заби, ортопедски производи, хируршки материјали за шиене

(111) **16413** (151) 11/08/2009
 (210) ТМ 2008/1578 (220) 20/10/2008
 (181) 20/10/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по орална хирургија ДЕНТАЛ ЕКСЕЛЕНС ГРУП Скопје ул. Мито Хаџивасилев-Јасмин 36, Скопје, МК**
 (540)



(591) сина и бела
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **44** естетска и реконструктивна стоматологија со имплантологија

(111) **16407** (151) 11/08/2009
 (210) ТМ 2008/1592 (220) 22/10/2008
 (181) 22/10/2018
 (450) 31/10/2009

(732) **Муѓународни училишта НОВА ул. Прашка б.б. Скопје, МК**
 (540)



(591) жолта, бела и црна
 (551) индивидуална
 (510, 511)
 кл. **41** образовни услуги подготвување на наставата-забава-спортски и културни активности

(111) **16411** (151) 11/08/2009
 (210) ТМ 2008/1596 (220) 22/10/2008
 (181) 22/10/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **„СИБАКС-МС“ ул. Никола Парапунов бр.5, 1000 Скопје, МК**
 (540)

SIBAKS-MS

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 6 производство на алуминиумски и метални конструкции и легури од обоени метали

кл. 35 огласување, водење на работење, управување со работи и канцелариски работи и услуги при промет на големо и мало со алуминиумски профили, окови, метали и термотехнички и металуршка опрема

(111) **16432** (151) 11/08/2009

(210) ТМ 2008/1597 (220) 22/10/2008

(181) 22/10/2018

(450) 31/10/2009

(732) **VASILOPOULOS GEORGIOS „Kapetan Georgi” 6, Pigos, Ilias, GR**

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. “Ленинова” бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)

Vasidora

(591) црвена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 3 средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање, триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите

кл. 7 машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца

кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени

кл. 24 текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси

кл. 25 облека, обувки и капи

кл. 29 месо, риба, живина и дивеч, месни преработки, конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, желе, џемови, компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла и масти за јадење

кл. 32 пиво, минерална и сода вода и други безалкохолни пијалоци, пијалоци од овошје и овошни сокови, сирупи и други препарати за производство на пијалоци

кл. 33 алкохолни пијалоци (освен пиво)

кл. 35 огласување; водење на работење; управување со работи; канцелариски работи, а особено малопродажба и големопродажба на: средства за белење и други супстанции за перење, препарати за чистење, полирање,

триење и нагризување, сапуни, парфимерија, етерични масла, козметички производи, лосиони за коса, препарати за нега на забите, машини и машински алати, мотори и погонски машини (освен за сувоземни возила), машински спојници и трансмисиски елементи (освен за сувоземни возила), земјоделски направи (кои не се рачни), инкубатори за јајца, електрични мотори, ситни електрични апарати за домаќинство, апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација, снабдување со вода и за санитарни намени, текстил и текстилни производи, кои не се опфатени со другите класи, покривки за кревети и маси, облека, обувки и капи, прехранбени производи, сирупи и други препарати за производство на пијалоци, пиво, алкохолни и безалкохолни пијалоци

кл. 36 осигурување; финансиски работи; монетарни работи; работи поврзани за недвижен имот

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање патувања

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалоци; привремено сместување

кл. 45 правни услуги; безбедносни услуги за заштита на имот и лица; лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците

(111) **16410** (151) 11/08/2009

(210) ТМ 2008/1612 (220) 24/10/2008

(181) 24/10/2018

(450) 31/10/2009

(732) **Друштво за туризам, трговија и услуги ЕУРО ТУРИСТ КЛУБ ДОО експорт-импорт Скопје ул.Васил Главинов бр.градски сид 3-бл.10, 1000 Скопје, МК**

(740) БИЛЈАНА ПАНОВА ВИДЕСКИ, адвокат ул.“Васил Ѓоргов” бр. 34/ 1- 6, 1000, Скопје

(540)



(591) темно сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 39 транспортни услуги; пакување и складирање стока; организирање на патувања

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалци; привремено сместување

кл. 45 лични и општествени услуги што ги даваат трети лица за задоволување на потребите на поединците; безбедносни услови за заштита на имот и лица

- (111) **16405** (151) 11/08/2009
 (210) ТМ 2008/1626 (220) 28/10/2008
 (181) 28/10/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) Друштво за производство, трговија и услуги
 ГУДАЛАТ ДОО Гостивар ул. Илинденска бр.
 165, МК
 (740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. "Питу Гули" 70,
 1000, Скопје
 (540)



(591) розева, црвена, сина, зелена, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
 и овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалаци

- (111) **16404** (151) 11/08/2009
 (210) ТМ 2008/1627 (220) 28/10/2008
 (181) 28/10/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) Друштво за производство, трговија и услуги
 ГУДАЛАТ ДОО Гостивар ул. Илинденска бр.
 165, МК
 (740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. "Питу Гули" 70,
 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, портокалова, жолта, сина, бела и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
 и овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалаци

- (111) **16403** (151) 11/08/2009
 (210) ТМ 2008/1628 (220) 28/10/2008
 (181) 28/10/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) Друштво за производство, трговија и услуги
 ГУДАЛАТ ДОО Гостивар ул. Илинденска бр.
 165, МК
 (740) АНДОНОСКИ МИТКО, адвокат ул. "Питу Гули" 70,
 1000, Скопје
 (540)



(591) зелена, црвена, портокалова, сина, жолта и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 32 безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје
 и овошни сокови, сирупи и други препарати за
 производство на пијалаци

- (111) **16412** (151) 11/08/2009
 (210) ТМ 2008/1633 (220) 29/10/2008
 (181) 29/10/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) Друштво за градежништво, трговија и услуги
 АЛХЕМИКА-ТЕХНОЛОГИ ДООЕЛ Скопје
 ул. Ленинова бр. 25/1-10, Скопје, МК
 (740) ЕМИЛИЈА АПОСТОЛСКА бул. Кузман Јосифовски
 Питу, бр 30/3-7, 1000 Скопје
 (540)



(591) сива и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 1 хемиски производи за индустријата,
 науката, фотографиите, како и за земјоделството,
 градинарството и шумарството, сурови вештачки
 смоли, сурови пластични материи, вештачки
 ѓубриња, смеси за гасење пожар, препарати за
 калење и заварување метали, хемиски производи
 за конзервирање прехранбени производи,
 материи за штавење, адхезиви (лепливи материи)
 наменети за индустријата

кл. 2 бои, фирнајзи, лакови, средства за заштити
 од рѓа и гниење на дрвото, материи за боење,
 средства за нагризување, сурови природни
 смоли, метали во листови и во прав за сликарите,
 декоратерите, печатарите и уметниците

кл. 37 градежни конструкции; поправки;
 инсталационски услуги

- (111) **16429** (151) 11/08/2009
 (210) ТМ 2008/1636 (220) 29/10/2008
 (181) 29/10/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје ул. „27 Март“ бр.1, 1000 Скопје, МК**
 (740) **ВАЛЕНТИН ПЕПЕЉУГОСКИ, АДВОКАТ**
 ул.„Вељко Влаховиќ“ 4/ 1-1, 1000, Скопје
 (540)

DANUBIUS BANK MACEDONIA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **36** банкарство, берзански работи, вложување средства, внесување на долгови, вредносни бонови, гаранции, дебитни картички (служби за дебитни картички, заем врз основа на залог, заеми, консултации по повод финансиски прашања, кредитни агенции, кредитни картички (служби за кредитни картички), менување (менувачници), монетарни дејности, отплата на рати, патни чекови (издавање патни чекови), подмирување на вредности, посредување, посредување на берзата, сефови, средства (електронски преносни средства), средства (основање кружни средства), средства (вложување средства), финансирање (служби за финансии), финансиска анализа, финансиски дејности, финансиски информации, финансиски проценки /осигурувања, банкарски промет, имот/, финансиски трансакции, финансиско управување, фискални проценки, хипотекарно банкарство, чекови (заверување на чековите), штедилници

- (111) **16554** (151) 15/09/2009
 (210) ТМ 2008/1656 (220) 31/10/2008
 (181) 31/10/2018
 (450) 31/10/2009
 (732) **PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC. 680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, US**
 (740) **БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје**
 (540)



(551) индивидуална

(510, 511)

кл. **18** кожа и имитација на кожа и производи изработени од овие материјали кои не спаѓаат

во други класи; крзна; куфери и патнички торби; чадори, сонцобрани и стапови за одење; камшици, сарачка и седларска опрема; сандаци/сандаци за носење, мали торби во облик на вреќа, парчиња сурова кожа, животински кожи; спортски/лежерни торби, вклучително и ранци, големи цилиндрични торби, куирски торби, рачни торби, торби од кожа и кои не се од кожа за носење околу појасот; патни торби, вклучително и торби за носење облека, патни вреќи, торби за носење со меки страни и за багаж (со цврсти и меки страни на тркалца); женски ташни/портмонеа, кожна галантерија, вклучително и машки портмонеа, футроли за картици (како што се возни карти/возачки дозволи/кредитни картички), козметички торбици, футроли за клучеви; атлетски торби, торби за носење, врвки за животни, актовки, ранци, торби и вреќи за спортска облека, торби за чадори, портмонеа за хартиени пари, торби за плажа, сонцобрани за плажа, торбички кои се носат на ременот, портмонеа на преклоп, торби за книги, торби за документи, футроли за визит карти, стапови, платнени торби за купување, машки портмонеа за картички, женски портмонеа за ситни пари, торбички за талисман, облека за животни, предмети за облекување за домашни миленици, поголеми и помали ташни без рачки, женски портмонеа за метални пари, ѓердани за животни, празни несесери, празни козметички кутии, кутии за кредитни картички, торби за кратки патувања, футроли за документи, вреќи на повлекување, мали торбички кои се врзуваат околу половината, свитливи торби за облека, торби за документи на преклоп, преработени крзна, патнички торби за облека, торби за општа употреба за носење опрема за јога, чадори за голф, торби за спорт, ташни, женски портмонеа, машки портмонеа, торби за шешири кои не се од хартија или картон, кожни торби за шешири, торби за пешачење, шипки за пешачење, ранци за пешачење, стапови за пешачење, вреќи кои се носат на колковите, ланци за клучеви од имитација на кожа, торбички за клучеви, кутии за клучеви, вреќи за под глава, врвки за животни, торби од кожа, од PVC, од платно и од имитација на кожа; вреќи од кожа или имитација на кожа (во вид на пликоа и кеси) за пакување на стоки, куфери, кожни кутии за чување честитки, кожни торби за документи, кожни касети, кожни футроли за клучеви, кожни ташни, ленти од кожа за клучеви, кожни вреќи, кожни женски портмонеа, кожни торби за купување, багаж и ковчежи, етикети за багаж, празни торби за шминка, алки (нарилник) за животни, кутии за картички, немоторизирана количка за багаж, торби за преку ноќ, куфери за преку ноќ, сонцобрани, чадори за на тераса, облека за домашни миленици, додатоци за ѓердани за домашни миленици, имено, машини и приврзоти, вреќички во вид на џебови за чување книги, празни вреќи и торби кои се приврзуваат за ранци, вреќички за клучеви, непропустливи сонцобрани, торби за седла, ученички торби за на рамо, празни торбички за бричење, торби за чевли, торби за на рамо, сувенирски торби, спортски торби, торби за лов, ремени за ташни,



ремени за багаж, куфери за машки костуми, куфери, чадори за маси, платнени торби за купување, кондуктерски вреќички, футроли за вратоврски, празни торби за лична хигиена, празни футроли за лична хигиена, празни торби за алат, чадори, празни футроли во кои се чува прибор за разубавување, вреќи кои се прицврстуваат на половината, ланци за машки портмонеа, торби на тркала, торби за вино, куфери за вино наменети за носење, торбички кои се носат околу рачниот зглоб

кл. 20 сандаци/сандаци за носење, мали торби во облик на вреќа, производи од дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замена за овие материјали, или од пластика; мебел; огледала; рамки за слики? пластични прстени за клучеви, рачни огледала, пластични обрачи за завеси за туширање и шипки, завеси од бамбус, перничиња за капење, столови за плажа, огласни табли, перничиња за столови, подлошки за столови, држачи за закачување, чивилуци, пластични капаци за садови, даски од плута, шишиња од плута, закачалки за завеси, украсни перничиња, столици за палуба, украсни завеси од перли, украсни плочки за сид, витрини за изложување, стативи за изложување, кревети за домашни миленици, пластични стопери за врата, дрвени стопери за врата, дршки за фиоки од пластика или дрво, плута, трска, рогозина, врбови прачки, рогови, коски, слонова коска, китова коска, школки, килибар, седеф, морска пена и замена за сите овие материјали, сламки за пиење, платнени фигурички, лепези за лична употреба, фигурички од коски, слонова коска, гипс, пластика, восок или дрво, канцелариски каси за сместување на документи, штитници за камини, скроени платнени прекривки за мебел, фиксирани неметални ормари за сместување на крпи, рамки за уметнички слики, топки за во градина, пластични украси за пакување на поклони, рачни лепези, закачалки за облека, пластични кутии за сместување шешири, чивилуци за шешири, стативи за шешири, неметални плочки за идентификација, перничиња кои може да се надуваат, ормарчиња за клучеви, неметални држачи за клучеви, неметални сандачиња за пошта, полици за сместување часописи, манекенски кукли, маси за масажа, метални стативи за изложување, рамки за огледала, ланци за клучеви кои не се од метал и кожа, неметални корпи за отпадоци, неметални тапи за шишиња, неметални плочки за кучиња, неметални рачки за врата, неметални држачи за клучеви, неметални прстени за клучеви, неметални трофеи, неметални покажувачи на ветер, неметални стопери за шишиња, неметални затвораи за садови, хартиени рамки за фотографии, хартиени рамки за слики, украси за прослави од пластика, сандаци за домашни миленици, перници за домашни миленици, мебел за домашни миленици, рамки за слики од скапоцен материјал, кутивчиња за лекови од скапоцен материјал, перници, полици за растенија, стативи за растенија, пластични кутии, пластични украси за торта, пластични картици за

клучеви, пластични сандаци, пластични рачки за врата, пластични постави за фиоки, пластични закачалки, пластични приврзоти за клучеви, пластични ланчиња за клучеви, пластични прстени за клучеви, пластични етикети за клучеви, пластични капаци, пластични беџови со имиња, иновативни пластични таблички за автомобили, пластични табли со штипки, пластични знаменца, пластични кутивчиња за лекови, пластични скулптури5 пластични натписи, пластични капаци за кутии за хартиени шамивчиња, куќички за играње на домашни миленици, фигурички од глинен полимер, подвижни кревети за домашни миленици, подвижни куќички за домашни миленици, полици за садови, столбови за чешање, перничиња за седишта, шипки за завеси за туширање, обрачи за завеси за туширање, вреќи за гаење, статуи, мали статуи, стопери од плута или имитација на плута, полици за сместување, полици за вратоврски, полици за крпи, стативи за крпи, стативи за чадори, сидни плочки од пластика или дрво, ролетни, полици за вино, дрвени кутии, дрвени сандаци, дрвени рачки за врата, дрвени натписи, уметнички дела (од дрво, восок, гипс или пластика)

- (111) **16578** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1657 (220) 31/10/2008
(181) 31/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Акционерско друштво за осигурување САВА ТАБАКул.,3-та Македонска бригада” бб, 1000 Скопје, МК**

(740) Адвокатско друштво ПОЛЕНАК ул. „Орце Николов” 98, 1000, Скопје

(540)



(591) црна, темно сина, зелена и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 36 осигурување

- (111) **16552** (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1658 (220) 31/10/2008
(181) 31/10/2018
(450) 31/10/2009

(732) **Винарска Визба „Имако Вино” Дооел ул.„Ген. Михајло Апостолски” бр.34/5, 2000 Штип, МК**

(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул.„Јани Лукровски” 5/1/32, 1000, Скопје

(540)



- (554) тродимензионална
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 16 амбалажа за шишиња, обвивки за шишиња, шишиња
кл. 32 пијалаци од овошје и овошни сокови
кл. 33 алкохолни пијалаци, вино

- (111) 16579 (151) 17/09/2009
(210) ТМ 2008/1663 (220) 03/11/2008
(181) 03/11/2018
(450) 31/10/2009

- (732) **BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko drustvo Jukiceva 53, 71000 Sarajevo, BA**
(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4 П.О. Бокс 768, 1000, Скопје
(540)

ARGEDIN BOSNALIJEK

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 5 фармацевтски и ветеринарни препарати; санитарни препарати за медицински цели; диететски супстанции што се користат во медицината, храна за бебиња, фластери, материјали за завои, материјали за пломбирање заби и забарски смоли, средства за дезинфекција, препарати за уништување штетници, фунгициди, хербициди

- (111) 16563 (151) 11/09/2009
(210) ТМ 2008/1664 (220) 03/11/2008
(181) 03/11/2018
(450) 31/10/2009

- (732) **Трговско друштво за промет на големо и мало, производство и услуги ЕУРО МЕДИА ДОО експорт-импорт с.Визбегово ул.1 бр.68, МК**
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје
(540)



- (591) сина, бела и портокалова
(551) индивидуална
(510, 511)
кл. 9 апарати за снимање, пренос и репродукција на звук или слика, магнетски носачи на податоци, дискови за снимање, машини за сметање и опрема за обработка на податоци и компјутери
кл. 11 апарати за осветлување, греење, производство на пареа, варење (готвење), ладење, сушење, вентилација

- (111) 16556 (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1666 (220) 03/11/2008
(181) 03/11/2018
(450) 31/10/2009

- (732) **Друштво за производство, трговија и услуги ВИПРО ДООЕЛ Моински пат бб, 1480 Гевгелија, МК**
(740) ЖИВКО МИЈАТОВИЌ АНД ПАРТНЕРС ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. Даме Груев бр. 3/2-11 1000 Скопје
(540)

VISAN

- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 29 конзервирано, смрзнато, сушено и варено овошје и зеленчук, ајвар, пинџур, лутеница, печен зеленчук, слатко, желе, џемови, компоти
кл. 30 сенф; оцет, сосови (како мирудии); мирудии
кл. 32 минерална и сода и вода и други безалкохолни пијалаци, пијалаци од овошје и зеленчук, овошни сокови и сокови од зеленчук

- (111) 16557 (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1668 (220) 03/11/2008
(181) 03/11/2018
(450) 31/10/2009

- (732) **Винарска Визба „Имако Вино“ ДООЕЛ ул. „Ген. Михајло Апостолски“ бр.34/5, 2000 Штип, МК**
(740) БЕРИН Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Јани Лукровски“ 5/1/32, 1000, Скопје
(540)



- (551) индивидуална
(510, 511)
кл. 33 вино

- (111) 16553 (151) 15/09/2009
(210) ТМ 2008/1693 (220) 07/11/2008
(181) 07/11/2018
(450) 31/10/2009

- (732) **SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S. Fatih Mahallesi Jakacik Caddesi No.23 Samandira Kartal - Istanbul, TR**
(740) МАКЕДОНИЈАПАТЕНТ, Д.О.О. Скопје ул. Апостол Гусларот 3, 1000, Скопје



(540)



(591) златна, жолта и црвена

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 тутун, производи за пушачите, кибрит

(111) 16551

(151) 15/09/2009

(210) ТМ 2008/1710

(220) 12/11/2008

(181) 12/11/2018

(450) 31/10/2009

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „Александар Македонски“ бр.12 Скопје,
МК

(540)

PIMEF

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) 16555

(151) 15/09/2009

(210) ТМ 2008/1711

(220) 12/11/2008

(181) 12/11/2018

(450) 31/10/2009

(732) Фармацевтска, хемиска, козметичка
индустрија "АЛКАЛОИД" А. Д. - Скопје, Ц.О.
бул. „Александар Македонски“ бр.12 Скопје,
МК

(540)

FUREXA

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 5 фармацевтски производи

(111) 16561

(151) 15/09/2009

(210) ТМ 2008/1761

(220) 24/11/2008

(181) 24/11/2018

(450) 31/10/2009

(732) Ford Motor Company One American Road,
Dearborn, Michigan 48126, US

(740) БИНСО Д.О.О. СКОПЈЕ ул. „Народен фронт“ 7/4
П.О. Бокс 768, 1000, Скопје

(540)

FORD CARGO

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 12 камиони (товарни возила)

(111) 16550

(151) 15/09/2009

(210) ТМ 2008/1762

(220) 24/11/2008

(181) 24/11/2018

(450) 31/10/2009

(732) СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во
приватна сопственост увоз-извоз Скопје бул.
Јане Сандански, бр. 109 Б Скопје, МК

(740) БИНПРО ДООЕЛ СКОПЈЕ ул. „Ленинова“
бр.15а-13, 1000, Скопје

(540)



(591) зелена, розова и бела

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 25 облека, обувки, и капи

кл. 28 игри и играчки, производи за гимнастика
и спорт кои не се опфатени во другите класи,
украси за елка

кл. 35 услуги за продажба на големо и мало со
средства за белење и други супстанции за перење,
препарати за чистење, полирање, триење и
нагризување, сапуни, парфимерија, етерични
масла, козметички производи, лосиони за коса,
препарати за нега на забите, месо, риба, живинаи
дивеч, месни преработки, конзервирано, сушено
и варено овошје и зеленчук, желе, џемови,
компоти, јајца, млеко и млечни производи, масла
за јадење и масти, пиво, минерална и сода вода и
други безалкохолни пијалоци, пијалаци од овошје
и овошни сокови, сирупи и други препарати
за производство на пијалаци, алкохолни
пијалаци(освен пиво), тутун, производи за
пушачите, кибрит, бела техника, техничкаопрема,
играчки, детскаоблека, книги

кл. 36 осигурување; финансиски работи;
монетарни работи; работи поврзани со недвижен
имот

кл. 43 услуги за подготвување храна и пијалаци;
привремено сместување

(111) 16568

(151) 15/09/2009

(210) ТМ 2008/1784

(220) 27/11/2008

(181) 27/11/2018

(450) 31/10/2009

(732) TDR d.o.o. Obala V. Nazora 1 52210 Rovinj, HR

(740) ТОНЕВСКИ ДРАГАН, АДВОКАТ бул. „Кочо Рацин“
бр. 14/4 - 13, 1000 Скопје

(540)

ROVER

(551) индивидуална

(510, 511)

кл. 34 преработен или непреработен тутун;
производи од тутун; тутун за пушење, тутун за



лулиња, тутун за рачно завиткување, тутун за цваќање; снус тутун (шведски тутун кој не дими додека согорува); цигари, пури, цигарилоси; супстанции за пушење кои се продаваат заедно или одвоено од тутун а кои не се за медицински намени и не се наменети за лекување; бурмут; пушачки артикли вклучени во класа 34; хартија за цигари, цевчиња и муштики за цигари, кибрити кл. 35 огласување и рекламирање; водење на работење; водење на комерцијална дејност, комерцијална администрација; управување со работи; канцелариски работи



ПРЕГЛЕДИ

ПРЕГЛЕД НА ТРГОВСКИ МАРКИ СПОРЕД МЕЃУНАРОДНАТА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ТРГОВСКИТЕ МАРКИ

(510) код по Меѓународната класификација на трговски марки (Ниченска)

(111) регистарски број на документот

(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 1	16412 16541	кл. 8	16444		16561
		кл. 9	16386	кл. 16	16386
кл. 2	16412 16541		16387		16395
			16396		16396
			16433		16398
кл. 3	16395		16434		16444
	16432		16435		16473
	16467		16438		16487
	16468		16439		16510
	16497		16440		16552
	16506		16441		
	16524		16457	кл. 17	16466
	16525		16462		16565
	16577		16463		16566
			16472		16567
кл. 5	16397		16487		
	16399		16496	кл. 18	16416
	16400		16498		16487
	16406		16501		16504
	16408		16502		16505
	16417		16503		16541
	16424		16510		16554
	16442		16519	кл. 19	16445
	16443		16539		16464
	16444		16563		16466
	16453	кл. 10	16406		16493
	16467		16408		16494
	16468		16444		16547
	16470		16451		16565
	16471		16481		16566
	16474		16482		16567
	16481		16508		
	16482		16509	кл. 20	16444
	16499		16533		16448
	16551				16473
	16555	кл. 11	16432		16495
	16577		16475		16535
	16579		16519		16547
кл. 6	16411		16521		16554
	16431		16535		
	16466		16563	кл. 21	16444
	16493		16565		16475
	16494		16566		16490
			16567		16491
кл. 7	16432			кл. 22	16541
		кл. 12	16530		



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
кл. 23	16416		16489		16416
	16430		16540		16418
	16541		16556		16419
					16423
кл. 24	16390	кл. 30	16426		16425
	16416		16428		16426
	16430		16446		16428
	16432		16476		16432
	16436		16477		16437
	16444		16478		16444
	16460		16479		16445
	16523		16480		16449
	16537		16489		16454
	16541		16527		16455
			16528		16456
кл. 25	16386		16532		16457
	16390		16540		16458
	16391		16556		16459
	16392				16460
	16416	кл. 31	16458		16461
	16432		16459		16463
	16444		16476		16473
	16454		16477		16475
	16455		16478		16476
	16456		16479		16477
	16460		16480		16478
	16504				16479
	16505	кл. 32	16403		16480
	16513		16404		16481
	16514		16405		16482
	16518		16432		16486
	16533		16476		16489
	16537		16477		16500
	16541		16478		16504
	16550		16479		16505
	16558		16480		16506
	16564		16531		16507
			16544		16515
кл. 26	16416		16552		16520
			16556		16532
кл. 27	16444		16558		16535
			16564		16536
кл. 28	16386				16537
	16394	кл. 33	16432		16539
	16444		16552		16540
	16454		16557		16542
	16455				16544
	16456	кл. 34	16385		16545
	16550		16553		16546
			16568		16547
кл. 29	16421				16549
	16432	кл. 35	16388		16550
	16452		16389		16560
	16476		16394		16562
	16477		16396		16568
	16478		16409		16581
	16479		16411		
	16480		16415	кл. 36	16396



(510)	(111)	(510)	(111)	(510)	(111)
	16409		16522		16480
	16415		16523		16483
	16416		16526		16484
	16429				16485
	16432	кл. 40	16398		16488
	16472		16416		16522
	16495		16493		16523
	16500		16494		16526
	16512		16495		16534
	16516				16538
	16517	кл. 41	16386		16548
	16538		16387		16550
	16549		16388		16580
	16550		16389		
	16578		16394	кл. 44	16396
			16401		16413
кл. 37	16396		16402		16447
	16412		16407		16515
	16448		16414		16543
	16457		16437		16559
	16472		16450		
	16473		16465	кл. 45	16388
	16495		16469		16389
	16512		16472		16396
	16516		16483		16409
	16517		16484		16410
	16560		16507		16415
	16565		16510		16432
	16566		16534		16447
	16567		16538		16465
			16559		16492
кл. 38	16396		16562		16495
	16416	кл. 42	16388		16526
	16433		16389		16543
	16434		16395		16559
	16435		16396		
	16437		16437		
	16438		16448		
	16439		16463		
	16440		16472		
	16441		16496		
	16444		16500		
	16462		16529		
	16498		16547		
	16501		16562		
	16502				
	16503	кл. 43	16393		
	16510		16394		
	16565		16410		
	16566		16420		
	16567		16427		
			16432		
кл. 39	16410		16446		
	16416		16476		
	16422		16477		
	16432		16478		
	16511		16479		



ПРЕГЛЕД ПО НОСИТЕЛИ НА ТРГОВСКИ МАРКИ

(732) носител на правото на трговска марка
(111) регистарски број на документот
(210) број на пријавата

(732) „GR. SARANTIS S.A. Industrial and Commercial Company of Cosmetics, Garments, House and Pharmaceutical Articles” Maroussi Attikis

(111) 16431 (210) MK/T/ 2007/979

„КАЛАБЕР” ДООЕЛ Скопје Вински ресторан „НАНА”

16580 MK/T/ 2008/810

„МАДОНА '95” ДООЕЛ Ангелина експорт-импорт Скопје Уметничка галерија и антикварница „БЕЗИСТЕН”

16581 MK/T/ 2008/809

„СИБАКС-МС”

16411 MK/T/ 2008/1596

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG

16466 MK/T/ 2008/677

ASTRAZENECA UK LIMITED

16470 MK/T/ 2008/755

16471 MK/T/ 2008/756

Aventis Pharma Deutschland GmbH 16453 MK/T/ 2008/1445

16443 MK/T/ 2008/1447

16451 MK/T/ 2008/1449

Baltimore Aircoil Company, Inc.

16521 MK/T/ 2008/1303

Berlin-Chemie AG Menarini Group

16406 MK/T/ 2008/1575

16408 MK/T/ 2008/1577

BIOGEN IDEC MA Inc.

16508 MK/T/ 2008/1283

16509 MK/T/ 2008/1284

BONGRAIN S.A. (a French Societe Anonyme)

16421 MK/T/ 2008/1533

BOSNALIJEK, farmaceutska i hemijska industrija, dionicko drustvo

16579 MK/T/ 2008/1663

BPB United Kingdom Limited

16464 MK/T/ 2008/1236

CALZIFICIO PINELI S.R.L

16533 MK/T/ 2008/1538

COLGATE - PALMOLIVE COMPANY

16524 MK/T/ 2008/1312

16525 MK/T/ 2008/1313

F.HOFFMAN-LA ROCHE AG

16397 MK/T/ 2006/698

Federacion Nacional de Cafeteros de Colombia,

16446 MK/T/ 2007/293

Ford Models, Inc.

16469 MK/T/ 2008/715

Ford Motor Company

16561 MK/T/ 2008/1761

FOX INTERNATIONAL CHANNELS (U.S.), Inc.

16510 MK/T/ 2008/1285

HARTINGTON BUSINESS, S.L

16424 MK/T/ 2008/1474

Intel Corporation

16387 MK/T/ 2008/1230

MEGGLE AG

16452 MK/T/ 2008/389

MINRAD INC.

16417 MK/T/ 2008/1505

Motorola, Inc., a Delaware corporation

16498 MK/T/ 2008/1252

NBA Properties, Inc.

16386 MK/T/ 2002/488

Nova Brands S.A.,

16474 MK/T/ 2008/1029

PepsiCo, Inc.

16564 MK/T/ 2008/1491

16558 MK/T/ 2008/1492

PLAYBOY ENTERPRISES INTERNATIONAL, INC.

16554 MK/T/ 2008/1656

16527 MK/T/ 2008/1321

16528 MK/T/ 2008/1322

Reckitt & Colman (Overseas) Limited

16467 MK/T/ 2008/695

16468 MK/T/ 2008/696



Sanofi - Aventis
16442 МК/Т/ 2008/1444

SEBA DIS TICARET NAKLYJAT A.S.
16553 МК/Т/ 2008/1693

TDR d.o.o.
16568 МК/Т/ 2008/1784

The Procter & Gamble Company
16497 МК/Т/ 2008/1248

Thomson Reuters Finance S.A.
16396 МК/Т/ 2008/392

TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION)
16530 МК/Т/ 2007/1165

VASILOPOULOS GEORGIOS
16432 МК/Т/ 2008/1597

Warszawskie Zaklady Farmaceutyczne "POLFA" Spolka Akcyjna
16499 МК/Т/ 2008/1253

WYETH, a Delaware corporation
16399 МК/Т/ 2008/1562
16400 МК/Т/ 2008/1563

Агенција за обезбедување на имоти и лица ИСГ БРАНИТЕЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје
16465 МК/Т/ 2008/248

АГРОТЕХНА АТАНАС И ДР. ДОО увоз-извоз Скопје
16475 МК/Т/ 2008/1030

Акционерско друштво ЕНГРОТУШ претпријатие за трговија д.д. Цеље
16476 МК/Т/ 2008/1035
16477 МК/Т/ 2008/1036
16478 МК/Т/ 2008/1037
16479 МК/Т/ 2008/1038
16480 МК/Т/ 2008/1039

Акционерско друштво за осигурување САВА ТАБАК
16578 МК/Т/ 2008/1657

Акционерско друштво за приредување на игри на среќа и забавни игри ЛОТАРИЈА НА МАКЕДОНИЈА, Скопје
16394 МК/Т/ 2007/518

Акционерско Друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал промет и услуги „Др. Пановски“
16481 МК/Т/ 2008/1044

АШАЈА ЕКСКЛУЗИВ ДОО увоз-извоз Скопје
16515 МК/Т/ 2008/1295

ВЕСНА-САП ДОО Скопје
16539 МК/Т/ 2008/1141

Винарска Визба „Имако Вино“ Дооел
16552 МК/Т/ 2008/1658
16557 МК/Т/ 2008/1668

ВИП ОПЕРАТОР дооел Скопје
16437 МК/Т/ 2008/1545

ГИСДАТА ДООЕЛ Скопје
16529 МК/Т/ 2008/1323

Горан Арсовски
16506 МК/Т/ 2008/1278

ДГТУ ЗОНИК ГРАДБА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз извоз Скопје
16488 МК/Т/ 2008/1059

ДЕНЕБОЛА ДОО Скопје
16486 МК/Т/ 2008/1053

ДПТУ „КЕНДИ“ дооел експорт - импорт
16428 МК/Т/ 2008/1514
16532 МК/Т/ 2008/1515
16426 МК/Т/ 2008/1516

ДПТУ Воман Менаџер ДООЕЛ Скопје
16460 МК/Т/ 2008/1462

Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги увоз-извоз СИМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Струмица
16512 МК/Т/ 2008/1288

Друштво за градежништво, трговија и услуги АЛХЕМИКА-ТЕХНОЛОЦИ ДООЕЛ Скопје
16412 МК/Т/ 2008/1633

Друштво за градежништво, трговија и услуги увоз извоз ДЕ ЛУКС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Струмица
16516 МК/Т/ 2008/1296
16517 МК/Т/ 2008/1297

Друштво за интелектуални услуги ЕГЗЕКЈУТИВ СРЧ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје
16388 МК/Т/ 2008/1353
16389 МК/Т/ 2008/1354

Друштво за информациони ситеми ЕИН-СОФ Дооел Скопје
16562 МК/Т/ 2008/1519

Друштво за компјутерски услуги и производи



ИЗАК СОЛУТИОНС ДООЕЛ Скопје
16463 МК/Т/ 2008/1182

**Друштво за консалтинг и сметководство ПРО
КОНСИЛИО ДООЕЛ Скопје**
16500 МК/Т/ 2008/1262

**Друштво за монтажа, сервис и промет на големо
и мало ОНИКС-САТ Денис ДООЕЛ увоз-извоз**
16519 МК/Т/ 2008/1300

**Друштво за посредување, трговија и услуги
ГЛОБАЛ ПЛУС увоз-извоз ДОО Скопје**
16416 МК/Т/ 2008/1471

**Друштво за посредување, трговија и услуги
ПАРФИМЕРИЈА ПЛАЗА ДОО Скопје**
16423 МК/Т/ 2008/1475

**Друштво за превоз и услуги ЛОТУС ТРАНСПОРТ
ДОО Скопје**
16422 МК/Т/ 2008/1550

**Друштво за превоз, производство и промет ДЕ
ЛУКС ДОО Скопје**
16511 МК/Т/ 2008/1286

**Друштво за проектирање, маркетинг и
пропаганда ДИВАЈН Зоран ДООЕЛ експорт-
импорт Скопје**
16473 МК/Т/ 2008/1028

**Друштво за производство на производи од дрво,
трговија на големо и мало, увоз-извоз ЛЕСНИНА
ИНЖЕНЕРИНГ ПАНЕЛС ДООЕЛ Кочани**
16547 МК/Т/ 2008/1171

**Друштво за производство промет и услуги ВУЛЕ
КОМ ДОО увоз-извоз**
16449 МК/Т/ 2008/1452

**Друштво за производство услуги и трговија
КРИН ПРОИЗВОДСТВО ДОО увоз-извоз**
16445 МК/Т/ 2008/975

**Друштво за производство услуги и трговија УНИ-
ГРАН-МЕР ДОО увоз-извоз Скопје**
16493 МК/Т/ 2008/1072
16494 МК/Т/ 2008/1073

**Друштво за производство, промет и услуги
СТОУН ДИЗАЈН ДОО Скопје**
16495 МК/Т/ 2008/1242

**Друштво за производство, трговија и услуги
ВИПРО ДООЕЛ**
16556 МК/Т/ 2008/1666

Друштво за производство, трговија ДЕКО ИНК

ДОО експорт-импорт Скопје
16398 МК/Т/ 2008/1574

**Друштво за производство, трговија и услуги S &
S ДООЕЛ увоз-извоз**
16518 МК/Т/ 2008/1299

**Друштво за производство, трговија и услуги
АРХИПРО МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје**
16457 МК/Т/ 2008/1181

**Друштво за производство, трговија и услуги
БИАНА - ТРАДЕ ДООЕЛ, увоз-извоз**
16513 МК/Т/ 2008/1291

**Друштво за производство, трговија и услуги
БИАНА - ШУС увоз-извоз**
16514 МК/Т/ 2008/1292

**Друштво за производство, трговија и услуги во
секторот за растенија и хортикултура Бруски
Интернационал ДОО увоз-извоз Скопје**
16458 МК/Т/ 2008/1213

**Друштво за производство, трговија и услуги
ВУД-МАРК-НИК увоз-извоз ДООЕЛ Скопје**
16448 МК/Т/ 2008/1009

**Друштво за производство, трговија и услуги
ГУДАЛАТ ДОО Гостивар**
16405 МК/Т/ 2008/1626
16404 МК/Т/ 2008/1627
16403 МК/Т/ 2008/1628

**Друштво за производство, трговија и услуги
ДОРИ-МАК ДОО увоз-извоз Куманово**
16504 МК/Т/ 2008/1276
16505 МК/Т/ 2008/1277

**Друштво за производство, трговија и услуги
ФУД-ГРУП експорт-импорт ДОО Скопје**
16548 МК/Т/ 2008/1345

**Друштво за производство, трговија и услуги
ХОРТИ ЕКСПЕРТ МК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје**
16459 МК/Т/ 2008/1212

**Друштво за производство, трговија, услуги и
угостителство СИРЕНА-АС ДООЕЛ увоз извоз
Куманово**
16534 МК/Т/ 2008/1289

**Друштво за промет и услуги КХЛП ДООЕЛ
експорт-импорт**
16538 МК/Т/ 2008/144

**Друштво за промет и услуги Медитрејд 94
ДООЕЛ експорт-импорт Скопје**



16482	МК/Т/ 2008/1045	Јасна Петков Стојановиќ	
Друштво за промет и услуги СТИЛОС ДООЕЛ Скопје		16391	МК/Т/ 2008/133
16487	МК/Т/ 2008/1054	16392	МК/Т/ 2008/134
Друштво за трговија и маркетинг СТУДИО МОДЕРНА ДООЕЛ Скопје		КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје	
16444	МК/Т/ 2007/337	16429	МК/Т/ 2008/1636
Друштво за трговија и услуги ГИФТ ХАУС ДОО увоз-извоз Скопје		Кафетерија „Еспресо-Примо“ ТП.Јане Данаил Коложег	
16536	МК/Т/ 2008/1314	16485	МК/Т/ 2008/1048
Друштво за трговија и услуги ИН ДО МА ДОО Скопје		КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје	
16559	МК/Т/ 2008/1483	16501	МК/Т/ 2008/1263
Друштво за трговија и услуги МУСТ ДООЕЛ увоз извоз Скопје		КОСМОФОН Услуги на мобилна телефонија АД Скопје	
16436	МК/Т/ 2008/1517	16502	МК/Т/ 2008/1264
Друштво за трговија ПИРАМИДА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје		16503	МК/Т/ 2008/1267
16456	МК/Т/ 2008/1204	16433	МК/Т/ 2008/1565
16455	МК/Т/ 2008/1205	16435	МК/Т/ 2008/1566
16454	МК/Т/ 2008/1206	16434	МК/Т/ 2008/1567
Друштво за тренинг и едукација ТРИПЛЕ С ЛЕАРНИНГ ДОО Скопје		16441	МК/Т/ 2008/613
16507	МК/Т/ 2008/1279	16440	МК/Т/ 2008/623
Друштво за туризам, консалтинг, услуги и трговија Планет Травел ДООЕЛ-Скопје		16439	МК/Т/ 2008/624
16526	МК/Т/ 2008/1317	16462	МК/Т/ 2008/625
Друштво за туризам, трговија и услуги ЕУРО ТУРИСТ КЛУБ ДОО экспорт-импорт Скопје		16438	МК/Т/ 2008/626
16410	МК/Т/ 2008/1612	ЛАСОИ Д.О.О. Скопје	
друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија		16395	МК/Т/ 2008/912
16483	МК/Т/ 2008/1046	Лотус Груп ДООЕЛ Скопје	
16484	МК/Т/ 2008/1047	16544	МК/Т/ 2008/1000
Друштво за услуги, посредување и консалтинг КРЕДИТ 1 ДОО увоз-извоз Скопје		МАКПРОГРЕС ДОО	
16415	МК/Т/ 2008/1560	16489	МК/Т/ 2008/1060
Друштво за финансиски услуги ЛИЗИНГ 1 ДОО увоз-извоз Скопје		МАКС Компјутери	
16409	МК/Т/ 2008/1559	16560	МК/Т/ 2008/1478
ЗИРААТ БАНКА АД СКОПЈЕ		МК „ЗЕН“ ДОО Штип	
16549	МК/Т/ 2008/450	16390	МК/Т/ 2008/864
Инекс „Горица“ АД Охрид		Младински Културен Центар Скопје	
16427	МК/Т/ 2008/1477	16401	МК/Т/ 2008/1568
		16414	МК/Т/ 2008/1569
		16402	МК/Т/ 2008/1570
		Муѓународни училишта НОВА	
		16407	МК/Т/ 2008/1592
		Ненад Јаниќевиќ	
		16492	МК/Т/ 2008/1066
		НЕОКОМ АД	



16472	МК/Т/ 2008/1021	Трговско друштво „С енд Б Трејд“ ДООЕЛ Скопје
ОЗОН ДООЕЛ		16531 МК/Т/ 2006/476
16566	МК/Т/ 2008/1521	Трговско друштво за вработувањена инвалидни
16565	МК/Т/ 2008/1523	лица-заштитно друштво за производство,
16567	МК/Т/ 2008/1524	трговија и услуги ФРОТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ
Приватна здравствена установа -		увоз-извоз
специјалистичка ординација по орална хирургија		16430 МК/Т/ 2008/1529
ДЕНТАЛ ЕКСЕЛЕНС ГРУП Скопје		Трговско друштво за производство, трговија на
16413	МК/Т/ 2008/1578	големо и мало РИНЕЛСА ДОО увоз-извоз
		16490 МК/Т/ 2008/1062
Производно, трговско и услужно друштво		Трговско друштво за промет и услуги ИНК-
НЕВАДА Дооел Битола		ТРИТАН Јован Охрид ДООЕЛ
16546	МК/Т/ 2008/1200	16522 МК/Т/ 2008/1304
16545	МК/Т/ 2008/1201	16523 МК/Т/ 2008/1305
САНМАРТИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово		Трговско друштво за промет на големо и мало,
16535	МК/Т/ 2008/1025	производство и услуги ЕУРО МЕДИА ДОО
Сашо Бањански		експорт-импорт
16385	МК/Т/ 2008/885	16563 МК/Т/ 2008/1664
Сашо Спасовски		Трговско друштво за промет на големо и мало,
16577	МК/Т/ 2007/1047	угостителство и туризам ПЕТРОЛ - КОМПАНИ
СЕКЈУРИКОМ МАК ДОО		Ристо и др.увоз-извоз ДОО Тетово
16543	МК/Т/ 2008/983	16491 МК/Т/ 2008/1063
СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ		Трговско друштво за работа со недвижности и
ДОО		услуги ТЦЦ Еуромед дооел експорт-импорт,
16447	МК/Т/ 2008/984	Скопје
СИТИ КАР ДООЕЛ		16393 МК/Т/ 2008/1094
16520	МК/Т/ 2008/1301	Трговско Друштво за трговија на големо и мало
СКОПСКИ ПАЗАР акционерско друштво во		и услуги ЦАД Дејан ДООЕЛ увоз-извоз
приватна сопственост увоз-извоз Скопје		16496 МК/Т/ 2008/1247
16550	МК/Т/ 2008/1762	Трговско друштво МАКОТЕКС експорт импорт
ТД БМ КОМЕРЦ ДООЕЛ СКОПЈЕ		АД
16425	МК/Т/ 2008/1513	16541 МК/Т/ 2008/1176
Темо Гроуп ДООЕЛ		Фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија
16418	МК/Т/ 2008/1480	”АЛКАЛОИД” А. Д. - Скопје, Ц.О.
16419	МК/Т/ 2008/1481	16551 МК/Т/ 2008/1710
ТИВЕРИОПОЛСКА ФИЛМСКА АЛИЈАНСА		16555 МК/Т/ 2008/1711
16450	МК/Т/ 2008/1233	Фејдом Интериорс доо
Тортевска Наташа, ПЕГАСУС комерц - НТ ДООЕЛ		16542 МК/Т/ 2008/1346
Скопје		Хот Спот ДООЕЛ
16537	МК/Т/ 2008/1006	16461 МК/Т/ 2008/1228
Трговско друштво за промет и услуги СУНИЛЕНС		ХОТЕЛ ВИЛА СИЛИА
ДООЕЛ извоз-увоз Скопје		16420 МК/Т/ 2008/1504
16540	МК/Т/ 2008/1024	



ПРОДОЛЖУВАЊА

(111)	(186)
3880	11/09/2017
3941	02/03/2017
3977	05/08/2017
2929	10/10/2016
1889	20/03/2017
2630	24/01/2017
6063	21/12/2017
4146	25/03/2016
2952	30/12/2017
2974	25/02/2017
2978	15/07/2017
1928	05/06/2017
1929	05/06/2017
1934	05/08/2016
2615	20/06/2019
1232	06/06/2019
1683	21/12/2017
1685	25/05/2017
1686	05/09/2017
1256	15/09/2017
1299	21/12/2017
2077	24/04/2017
2090	01/04/2017
2497	25/02/2017
4365	25/02/2017
1753	22/11/2019
4470	23/08/2016
3233	28/06/2019
5787	19/01/2015
5886	09/03/2015
6550	08/08/2015
7856	25/09/2015
6688	29/09/2015
6469	03/11/2015
6589	06/11/2015
2311	04/12/2019
2669	28/12/2019
4617	10/04/2017
4653	05/03/2017
4654	05/03/2017
2376	05/12/2018
2380	05/12/2018
2438	25/06/2016
6148	15/01/2016
6187	22/01/2016
6934	26/04/2016
6931	26/04/2016
6984	12/06/2016
7214	19/08/2016
7291	04/09/2016
7740	02/10/2016
7177	09/10/2016
7243	30/10/2016



(111)	(186)
7264	04/11/2016
7928	12/11/2016
7300	12/11/2016
7302	12/11/2016
7303	12/11/2016
7304	12/11/2016
7310	12/11/2016
7305	19/11/2016
7446	19/11/2016
7444	28/11/2016
7445	28/11/2016
7864	05/12/2016
7727	05/12/2016
7872	05/12/2016
7863	05/12/2016
7865	05/12/2016
7460	09/12/2016
7870	25/12/2016
7371	25/12/2016
7370	25/12/2016
7424	06/01/2017
7425	06/01/2017
7857	13/01/2017
8666	27/01/2017
8668	27/01/2017
8670	27/01/2017
8665	27/01/2017
8669	27/01/2017
9163	30/01/2017
9570	04/02/2017
9095	04/02/2017
7496	18/02/2017
7930	18/02/2017
7509	24/02/2017
7520	26/02/2017
7391	27/02/2017
7396	27/02/2017
7432	27/02/2017
7329	04/03/2017
7400	24/03/2017
7894	03/04/2017
9458	11/04/2017
7607	24/04/2017
7592	05/05/2017
7598	11/06/2017
7779	25/06/2017
7179	21/07/2017
7622	23/07/2017
7737	26/08/2017
7806	16/10/2017
7800	22/10/2017
7944	29/10/2017
7943	29/10/2017
7840	04/11/2017
7908	24/11/2017



(111)	(186)
8002	26/11/2017
8076	24/01/2018
8077	24/01/2018
8218	17/02/2018
8205	09/03/2018
8206	09/03/2018
8208	11/03/2018
8209	11/03/2018
8210	11/03/2018
8213	11/03/2018
8214	11/03/2018
8483	27/04/2018
8753	27/04/2018
8113	27/04/2018
8114	27/04/2018
8269	22/05/2018
8485	17/06/2018
9259	24/06/2018
9166	09/07/2018
9264	04/09/2018
8105	29/10/2018
8586	18/11/2018
8345	08/07/2019
8685	14/07/2019
9457	13/10/2019

**ПРОМЕНИ****промена на името или адресата на носителот на правото на трговска марка**

(111) **00139**

(732) **Henri Wintermans Cigars B.V.**
Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, NL

(111) **00256**

(732) **R & A Bailey & Co**
Nangor House, Western Estate, Dublin 12, IE

(111) **03880**

(732) **IMPEXMETAL Spolka Akcyjna**
Ul. Lucka 7/9, 00-842 Warszawa, PL

(111) **00770**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **00771**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **03630**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **03753**

(732) **R & A Bailey & Co**
Nangor House, Western Estate, Dublin 12, IE

(111) **03749**

(732) **Marc O' Polo International AB**
P.O. Box 44 002 100 73 Stockholm, SE

(111) **03749**

(732) **Marc O' Polo International AB**
P.O. Box 44 002 100 73 Stockholm, SE

(111) **04929**

(732) **Glaxo Wellcome House**
Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB

(111) **05247**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **05246**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB

(111) **05244**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **05243**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **05242**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **05241**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **05238**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**
Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB



(111) 05248	(111) 01958
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Marc O' Polo International AB P.O. Box 44 002 100 73 Stockholm, SE
(111) 04093	(111) 01958
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Marc O' Polo International AB P.O. Box 44 002 100 73 Stockholm, SE
(111) 01917	(111) 04365
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Sumitomo Kinzoku Kogyo Kabushiki Kaisha (Sumitomo Metal Industries, Ltd.) No. 5-33, Kitahama, 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JP
(111) 04146	(111) 01749
(732) ECCO SKO A/S Industrivej 5, DK-6261 Bredebro, DK	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 02590	(111) 01753
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 02591	(111) 01755
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 02592	(111) 01758
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 02593	(111) 01763
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Wellcome House Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB
(111) 02595	(111) 01767
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB



(111) **01768**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **05787**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8
9GS, GB

(111) **06482**

(732) **GUABER S.r.l.**

Argelato (BO) Via Gramsci, 41 Zip Code,
40050 Hamlet FUNO, IT

(111) **06883**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **6884**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **06885**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **06886**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **06887**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **06895**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **06888**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **06893**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **06889**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **06891**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **06890**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **06892**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **06702**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **06489**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB



(111) 06490	(111) 07460
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) SAFRAN 2, boulevard du General Martial Valin 75015 PARIS, FR
(111) 06894	(111) 07493
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) British Airways Plc. Waterside (HB A3), P.O.Box 365, Harmondsworth, West Drayton, UB7 0GB, GB
(111) 06792	(111) 07970
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 06148	(111) 07791
(732) Mikasa Corporation 11-2, 3-chome, Kusunoki-cho, Nishi-ku, Hiroshima-shi, Hiroshima-ken, JP	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 06984	(111) 07607
(732) Chiquita Brands L.L.C. 250 E. Fifth Street, Cincinnati, Ohio, 45202, US	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 07114	(111) 07608
(732) Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft Mullerstrasse 178, D-13353 Berlin, DE	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 07290	(111) 07645
(732) Earthrise Nutritionals, Inc. P.O. Box 270, Calipatria, California 92233, US	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 07264	(111) 07179
(732) Kemira Oyj Porkkalankatu 3 00180 Helsinki, FI	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 07460	(111) 07944
(732) SAFRAN 2, boulevard du General Martial Valin 75015 PARIS, FR	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB



(111) **07943**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) **08010**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) **07908**

(732) **Philip Morris Products, Inc.**

9711 Ferrar Court, Richmond VA 23236,
US

(111) **07999**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **08000**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **08002**

(732) **Beecham Group plc**

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) **07998**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **07997**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **08201**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) **08076**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) **08077**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) **08205**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) **08206**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) **08209**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) **08210**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) **08213**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) **08214**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Brentford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) **08483**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) **08753**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB



(111) 08113	(111) 09525
(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Bretford, Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 08114	(111) 09529
(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Bretford, Middlesex TW8 9GS, GB	(732) GUABER S.r.l. Argelato (BO) Via Gramsci, 41 Zip Code, 40050 Hamlet FUNO, IT
(111) 08269	(111) 09196
(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Bretford, Middlesex TW8 9GS, GB	(732) Genzyme Corporation 500 Kendall Street Cambridge, Massachusetts 02142, US
(111) 08485	(111) 09056
(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 09258	(111) 09057
(732) SmithKline Beecham p.l.c. 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Bretford, Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 09259	(111) 09058
(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Bretford, Middlesex TW8 9GS, GB	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Bretford, Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 09264	(111) 09190
(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Bretford, Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 08463	(111) 10089
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE 17 Boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Bretford, Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 08357	(111) 09654
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE (a French company) 17 boulevard Haussmann, 75009 Paris, FR	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Bretford, Middlesex TW8 9GS, GB
(111) 08586	(111) 09655
(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB	(732) SmithKline Beecham plc. 980 Great West Road Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB



(111) **09656**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) **09808**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) **09807**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) **09816**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) **09815**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) **09825**

(732) **Continental Exchange Solutions, Inc.,
a corporation organized and existing
under the laws of the State of Delaware**

13850 Cerritos Corporate Drive, Suite E,
Cerritos, California 90703, US

(111) **10195**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Brentford,
Middlesex TW8 9GS, GB

(111) **10196**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) **10198**

(732) **SmithKline Beecham p.l.c.**

980 Great West Road Brentford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) **10170**

(732) **SmithKline Beecham (Cork) Limited**

Curabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

(111) **10170**

(732) **SmithKline Beecham (Cork) Limited**

Curabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

(111) **10171**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB

(111) **10543**

(732) **BioMartin / Genzyme LLCI**

500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(111) **10544**

(732) **Genzyme Corporation**

500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(111) **10545**

(732) **Genzyme Corporation**

500 Kendall Street Cambridge,
Massachusetts 02142, US

(111) **11310**

(732) **SmithKline Beecham plc.**

980 Great West Road Bretford, Middlesex
TW8 9GS, GB



ПРЕНОС

(111) 00139	(111) 05244
(732) Henri Wintermans Cigars B.V. Nieuwstraat 75, 5521 CB Eersel, NL	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 00257	(111) 05243
(732) Diageo Brands B.V. Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 00257	(111) 05242
(732) Diageo Brands B.V. Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 00257	(111) 05241
(732) Diageo Brands B.V. Molenwerf 10-12 1014 BG Amsterdam, NL	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 00770	(111) 05238
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 00771	(111) 5248
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 03630	(111) 04093
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 05247	(111) 01917
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 05246	
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	



(111) 02590	(111) 01768
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 02591	(111) 06883
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 02593	(111) 06884
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 02595	(111) 06885
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 01749	(111) 06886
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 01753	(111) 06887
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 01755	(111) 06895
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 01758	(111) 06888
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB



(111) 06893	(111) 06894
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06889	(111) 06792
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06891	(111) 02376
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. 726 St - Joseph Street, Valcourt, Quebec, CA
(111) 06890	(111) 02380
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS INC. 726 St - Joseph Street, Valcourt, Quebec, CA
(111) 06892	(111) 07130
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB
(111) 06702	(111) 07306
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) RECKIT & COLMAN (Overseas) Limited Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, GB
(111) 06489	(111) 07509
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Mossimo Holdings LLC 103 Foulk Road Wilmington, Delaware 19803, US
(111) 06490	(111) 09458
(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB	(732) Dr. Oetker, d.o.o. Gmajna 15, 1236 Trzin, SI
	(111) 07645
	(732) Glaxo Group Limited, a British company Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB



(111) **07999**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **08000**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **07998**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **07997**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **09457**

(732) **Perfetti Van Melle SpA**

Via XXV Aprile 7, 20020 Lainate (MI), IT

(111) **09639**

(732) **EDELWEISS GmbH & CO.KG**

Oberstdorfer Strasse 7 87435 KEMPTEN,
DE

(111) **10170**

(732) **SmithKline Beecham (Cork) Limited**

Currabinny, Carrigaline, Country Cork, IE

(111) **02592**

(732) **Glaxo Group Limited, a British company**

Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue,
Greenford, Middlesex, UB6 ONN, GB

(111) **06482**

(732) **GUABER S.r.l.**

Argelato (BO) Via Gramsci, 41 Zip Code,
40050 Hamlet FUNO, IT

(111) **02311**

(732) **DBA Lux 1**

560A rue de Neudorf, L-2220, LU

(111) **02669**

(732) **DBA Lux 1**

560A rue de Neudorf L-2220 Luxembourg,
LU

(111) **02671**

(732) **DBA Lux 1**

560A rue de Neudorf, L-2220, LU

(111) **07145**

(732) **British American Tobacco (Brands) Limited,**

Globe House, 4 Temple Place, London
WC2R 2PG, GB

(111) **07296**

(732) **Wm. Wrigley Jr. Company**

410 North Michigan Avenue, Chicago
Illinois 6061, US

(111) **07296**

(732) **Wm. Wrigley Jr. Company**

410 North Michigan Avenue, Chicago
Illinois 6061, US

(111) **9529**

(732) **GUABER S.r.l.**

Argelato (BO) Via Gramsci, 41 Zip Code,
40050 Hamlet FUNO, IT



ОГРАНИЧУВАЊЕ НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

(111) **07264**

Списокот на производи и услуги се ограничува и гласи:

(510,511)

кл. **1** хемиски производи за употреба во индустријата и науката; хемиски производи кои припаѓаат на класа 1 а се користат во земјоделието, хортикултурата и шумарството; вештачки и синтетички смоли; пластични маси во облик на прав, течности или пасти за индустриска употреба; ѓубрива и гноива (вештачки и природни); хемиски супстанции за употреба при лемење и заварување; хемиски супстанции за конзервирање прехранбени производи; супстанции за штавење; адхезивни супстанции за индустриска употреба; хемиски производи од класа 1 за употреба кај обработката на водата

кл. **2** бои, политури, лакови, заштитни средства против рѓа и за заштита на дрвото, материи за боење, бајц, средства за фиксирање на боја, природни смоли, пигменти



СПОЈУВАЊЕ НА ФИРМА

(111) **07460**

(732) **SAFRAN**

2, boulevard du General Martial Valin
75015 PARIS, FR

(111) **09458**

(732) **Dr. Oetker, d.o.o.**

Gmajna 15, 1236 Trzin, SI



ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИТЕ

ПРОМЕНА ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

**148. Агенција за интелектуална сопственост
АРТПИЦК ДООЕЛ Скопје**

Ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр. 39/28
1000 Скопје
Република Македонија
Тел.факс 389 02 3122 599
Моб. 389 70 212721
Web: www.artpick.com.mk
e-mail: artpick@artpick.com.mk

Рег.
бр.

45. Митко, АНДОНОСКИ, адвокат

Бул. Кочо Рацин бр. 30/2-2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел/ факс 389 02 3238 126

Рег.
бр.

**152. ИНТЕЛПРОТЕКТ ДООЕЛ Скопје, Агенција
за интелектуална сопственост,**

ул. Љубица Георгиева бр. 6-б, 1000 Скопје,
Република Македонија
Тел/факс. 389 02 307 7626
e-mail: intelprotect@yahoo.com,
intelprotect@gmail.com

Рег.
бр.

141. Дарко Јанкуловски, адвокат

бул. Крсте Мисирков бр. 13/2
1000 Скопје
Република Македонија
Тел./ факс 389 02 3135 043
моб. 389 70 335 774
е-маил: darko_jankulovski@yahoo.com



ИЗБРИШАНИ ОД РЕГИСТАРОТ НА ЗАСТАПНИЦИ

Рег.
бр.

22. Билјана, ЧАКМАКОВА, адвокат
ул. "8-ма Ударна бригада" 43/3
1000 Скопје
Република Македонија
тел: 389 02 3115-205
факс: 389 02 3111-521
[e-mail: cakmakova@menslegisadvocates.com.mk](mailto:cakmakova@menslegisadvocates.com.mk)



II ИЗВЕСТУВАЊА

I.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето на инструментот за пристапување кон Договорот за соработка во областа на патентите-РСТ од страна на **Владата на Република Перу**, на 6 март 2009 година. Договорот за соработка во областа на патентите-РСТ е усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година.

Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на **Република Перу** на 6 јуни 2009 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето на инструментот за пристапување кон Договорот за соработка во областа на патентите-РСТ од страна на **Владата на Република Чиле**, на 2 март 2009 година. Договорот за соработка во областа на патентите-РСТ е усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година.

Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на **Република Чиле** на 2 јуни 2009 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето на инструментот за пристапување кон Договорот за соработка во областа на патентите-РСТ од страна на **Владата на Кралството Тајланд**, на 24 септември 2009 година. Договорот за соработка во областа на патентите-РСТ е усвоен во Вашингтон на 19 јуни 1970 година, дополнет на 28 септември 1979 и изменет на 3 февруари 1984 година и на 3 октомври 2001 година.

Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на **Кралството Тајланд** на 24 декември 2009 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето на инструментот за ратификација



на **Страсбуришкиот договор** кој се однесува на меѓународна патентна класификација, кој е усвоен на 24 март 1971 година и изменет на 28 септември 1979 година.

Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на **Република Србија** на 15 јули 2010 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето од страна на Лихтеништајн на инструментот за пристапување кон **Договорот за патентно право**, усвоен на 1 јуни 2000 година.

Спомнатиот Договор ќе стапи во сила, во однос на Лихтеништајн на 18 декември 2009 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето од страна на **Република Либерија** на инструментот за пристапување кон **Протоколот на Мадридскиот договор** за меѓународна регистрација на трговските марки од 27 јуни 1989 година.

Мадридскиот протокол ќе стапи во сила, во однос на **Либерија** на 11 декември 2009 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето на 22 јуни 2009 година од страна на **Република Никарагва** на инструментот за пристапување кон **Договорот за право на трговска марка**, усвоен на 27 октомври 1994 година.

Договорот ќе стапи во сила, во однос на **Република Никарагва** на 22 септември 2009 година.

Генералниот директор на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO) упати честитки кон министерот за надворешни работи и го извести за депонирањето на 15 јули 2009 година на инструментот за ратификација на **Виенската Спогодба** за меѓународна класификација на фигуративни елементи на марки од 1973 година.

Спогодбата влегува во сила за **Република Србија** на 15 октомври 2009 година.



Со оглед на пристапувањето на **Полска** кон Женевскиот акт на **Хашкиот договор** кој се однесува за меѓународната регистрација на индустриски дизајни, кој стапи во сила на 02.07.2009 година, Меѓународното биро на Светската организација за интелектуална сопственост (WIPO), ги направи достапни за корисниците новите форми за поднесување меѓународна регистрација за индустриски дизајни (/1), запишување на ограничувањата (DM/3), продолжувањето (DM/4) и запишувањето на одрекувањето (DM/5).

Последната верзија на овие форми ќе биде достапна од 02.07.2009 година на веб-страницата на WIPO, на следната адреса:

<http://www.wipo.int/hague/en/forms/index.html> (на англиски)

<http://www.wipo.int/hague/fr/forms/index.html> (на француски)

Владата на тогашната **Република Соединети Држави на Индонезија** на 15 август 1950 година имаше поднесено објавување за продолжување со пријавите на Лондонскиот акт од **Хашкиот договор** кој се однесува на меѓународниот депозит на индустриски дизајни, од 6 ноември 1925 година, ревидиран во Лондон на 2 јуни 1934 година (“Лондонски акт”).

Владата на Република Индонезија на 3 јуни 2009 година поднесе инструмент за откажување од Лондонскиот акт. Согласно член 22(4) од Лондонскиот акт, наведеното откажување ќе стапи во сила за територијата на **Република Индонезија**, на 3 јуни 2010 година.

Владата на Република Србија на 9 септември 2009 година, депонираше инструмент за пристапување кон Женевскиот акт на **Хашкиот договор** кој се однесува за меѓународната регистрација на индустриски дизајни, донесен во Женева на 2 јули 1999 година (“Женевски акт”).

Женевскиот акт за територијата на **Република Србија** ќе стапи во сила на 9 декември 2009 година.

III МАНИФЕСТАЦИИ

Меѓународен симпозиум

Спроведување на заштитата на правата од интелектуална сопственост

На 5 и 6 октомври 2009 година во Скопје, во организација на Светската организација за интелектуална сопственост (СОИС) и Државниот завод за индустриска сопственост на Република Македонија се одржа меѓународен симпозиум на тема: “Спроведување на заштитата на правата од интелектуална сопственост”.



На Симпозиумот присуствуваа претставници од 30 земји и тоа: Албанија, Ерменија, Азејберџан, Белорусија, Босна и Херцеговина, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка, Естонија, Грузија, Унгарија, Израел, Казакстан, Киргистан, Латвија, Литванија, Малта, Молдавија, Црна Гора, Полска, Романија, Русија, Србија, Словачка, Словенија, Таџикистан, Турција, Туркменистан и Украина.

Учесници на Симпозиумот беа претставници од институции вклучени во системот на спроведување на заштитата на правата од интелектуална сопственост и тоа претставници од царината, полицијата, пазарната инспекција, судии, јавни обвинители, заводи и застапници за индустриска сопственост.

Симпозиумот го отвори г-динот Сафет Емрули, директор на Државниот завод на индустриска сопственост, а поздравни говори имаа и:

- г-динот Фатмир Бесими, Министер за економија во Владата на Република Македонија,
- г-динот Michal Svantner, Директор на Одделот за одредени земји во Европа и Азија, Светска организација за интелектуална сопственост (СОИС), Женева,
- г-динот Михајло Маневски, Министер за правда во Владата на Република Македонија.

Говорници на Симпозиумот беа реномирани имиња од Светската организација за интелектуална сопственост, Европската комисија, Економската комисија за Европа на Обединетите нации, како и претставници на приватниот сектор од земјите членки на Европската унија како и претсавници на приватниот сектор од Република Македонија.



На Симпозиумот се говореше за фалсификувањето и пиратеријата како глобален проблем и за начините за негово справување, за развојот на управувањето во спроведувањето на заштитата на правата од интелектуална сопственост во земјите во транзиција, за јакнењето на капацитетите и подигнување на јавната свест, за Стратегијата на Европската унија за спроведување на заштитата на правата од интелектуална сопственост, меѓусебната соработка на носителите на правата со официјалните лица на институциите за спроведување на правото и унапредувањето на јавно/јавно и јавно/приватно партнерство.

Одржувањето на Симпозиумот беше од особено значење за напредокот во областа на интелектуалната сопственост како во Република Македонија така и за земјите во регионот.